



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

---



**ГЛАСНИК**

Скопје  
год. **19** - бр. 3  
јуни 2012



# **ГЛАСНИК**

---

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје  
год. **19** - бр. 3  
јуни 2012

## КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

|                                    |                                               |                                 |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| AD - Андора                        | EE - Естонија                                 | LB - Либан                      | SA - Саудиска Арабија             |
| AE - Здружените Арапски Емирати    | EG - Египет                                   | LC - Света Луција               | SB - Соломонски Острови           |
| AF - Авганистан                    | EH - Западна Сахара                           | LI - Лихтенштајн                | SC - Сејшелски Острови            |
| AG - Антика и Бардуба              | ER - Еритреја                                 | LK - Шри Ланка                  | SD - Судан                        |
| AI - Антигуа                       | ES - Шпанија                                  | LR - Либериа                    | SE - Шведска                      |
| AL - Албанија                      | ET - Етиопија                                 | LS - Лесото                     | SG - Сингапур                     |
| AM - Ерменија                      | FI - Финска                                   | LT - Литванија                  | SH - Света Елена                  |
| AN - Холандски Антили              | FJ - Фиџи                                     | LU - Луксенбург                 | SI - Словенија                    |
| AO - Ангола                        | FK - Фокландски Острови                       | LV - Латвија                    | SK - Словачка                     |
| AR - Аргентина                     | FO - Овчи Острови                             | LY - Либија                     | SL - Сиера Леоне                  |
| AT - Австрија                      | FR - Франција                                 | MA - Мароко                     | SM - Сан Марино                   |
| AU - Австралија                    | GA - Габон                                    | MC - Монако                     | SN - Сенегал                      |
| AW - Аруба                         | GB - Велика Британија                         | MD - Молдавија                  | SO - Сомалија                     |
| AZ - Азејберџан                    | GD - Гранада                                  | ME - Црна Гора                  | SR - Суринам                      |
| BA - Босна и Херцеговина           | GE - Грузија                                  | MG - Мадагаскар                 | ST - Сао Томе и Принсипе          |
| BB - Барбадос                      | GH - Гана                                     | MK - Македонија                 | SV - Салвадор                     |
| BD - Бангладеш                     | GI - Гибралтар                                | ML - Мали                       | SY - Сирија                       |
| BE - Белгија                       | GL - Гренланд                                 | MM - Бурма                      | SZ - Свазиленд                    |
| BF - Горна Волта                   | GM - Гамбија                                  | MN - Монголија                  | TC - Турки                        |
| BG - Бугарија                      | GN - Гвинеа                                   | MO - Макао                      | TD - Чад                          |
| BH - Бахреин                       | GQ - Екваторијална Гвинеа                     | MP - Северни Маријански Острови | TG - Того                         |
| BI - Бурунди                       | GR - Грција                                   | MR - Мавританија                | TH - Тајланд                      |
| BJ - Бенин                         | GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич | MS - Монсерато                  | TJ - Таџикистан                   |
| BM - Бермуди                       | GT - Гватемала                                | MT - Малта                      | TM - Туркменија                   |
| BN - Брунеј Даресалам              | GW - Гвинеа Бисао                             | MU - Маврициус                  | TN - Тунис                        |
| BO - Боливија                      | GY - Гвајана                                  | MV - Малдиви                    | TO - Тонга                        |
| BR - Бразил                        | HK - Хонг Конг                                | MW - Малави                     | TP - Источен Тимор                |
| BS - Бахами                        | HN - Хондурас                                 | MX - Мексико                    | TR - Турција                      |
| BT - Бутан                         | HR - Хрватска                                 | MY - Малезија                   | TT - Тринидад и Тобаго            |
| BV - Островот на Буве              | HT - Хаити                                    | MZ - Мозамбик                   | TV - Тувалу                       |
| BW - Боцвана                       | HU - Унгарија                                 | NA - Намибија                   | TW - Тајван                       |
| BY - Белорусија                    | ID - Индонезија                               | NE - Нигер                      | TZ - Танзанија                    |
| CF - Централноафриканска Република | IE - Ирска                                    | NG - Нигерија                   | UA - Украина                      |
| CG - Конго                         | IL - Израел                                   | NI - Никарагва                  | UG - Уганда                       |
| CH - Швајцарија                    | IN - Индија                                   | NL - Холандија                  | US - Соединети Американски Држави |
| CI - Брегот на слоновата коска     | IQ - Ирак                                     | NO - Норвешка                   | UY - Уругвај                      |
| CK - Острови на Кук                | IR - Иран                                     | NP - Непал                      | UZ - Узбекистан                   |
| CL - Чиле                          | IS - Исланд                                   | NR - Науру                      | VA - Ватикан                      |
| CM - Камерун                       | IT - Италија                                  | NZ - Нов Зеланд                 | VC - Св. Винсент и Гренадин       |
| CN - Кина                          | JM - Јамајка                                  | OM - Оман                       | VE - Венецуела                    |
| CO - Колумбија                     | JO - Јордан                                   | PA - Панама                     | VG - Британски Девствени Острови  |
| CR - Костарика                     | JP - Јапонија                                 | PE - Перу                       | VN - Виетнам                      |
| CU - Куба                          | KE - Кенија                                   | PG - Нова Гвинеа                | VU - Вануату                      |
| CV - Капе Верде                    | KG - Киргизија                                | PH - Филипини                   | WS - Самоа                        |
| CY - Кипар                         | KH - Камбоџа                                  | PK - Пакистан                   | YE - Јемен                        |
| CZ - Чешка                         | KI - Кирибати                                 | PL - Полска                     | YU - Југославија                  |
| DE - Германија                     | KM - Коморски Острови                         | PR - Порторико                  | ZA - Јужноафричка Република       |
| DJ - Џибути                        | KN - Св. Китс и Невис                         | PT - Португалија                | ZM - Замбија                      |
| DK - Данска                        | KP - Демократска Република Кореа              | PY - Парагвај                   | ZR - Заир                         |
| DM - Доминика                      | KR - Република Кореа                          | QA - Катар                      | ZW - Зимбабве                     |
| DO - Доминиканска Република        | KW - Кувајт                                   | RO - Романија                   |                                   |
| DZ - Алжир                         | KY - Кајмански Острови                        | RS - Србија                     |                                   |
| EC - Еквадор                       | KZ - Казакстан                                | RU - Руска Федерација           |                                   |
|                                    | LA - Лаос                                     | RW - Руанда                     |                                   |

## КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| AP | - Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) |
| BX | - Бирото на Бенелукс за жигови и модели                                 |
| EA | - Евроазиска патентна организација                                      |
| EM | - Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)                   |
| EP | - Европско патентно биро (EPO)                                          |
| IB | - Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)                      |
| OA | - Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)           |
| WO | - Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)              |
| GC | - Кооперативен совет на арапските земји во Заливот                      |



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

## **ГЛАСНИК**

**год. 19 бр.3, јуни 2012**

©2012

Државен завод за индустриска сопственост

**двомесечник**

**за издавачоџ**

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекџор

**уредувачки одбор**

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

**главен уредник**

САФЕТ ЕМРУЛИ

**уредник**

НАДА ГАЛЕВСКА

**компјутерска и графичка обработка**

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

**адреса на издавачоџ**

11 Октомври 25, Скопје

**тел.** ++389 2 31 16 379

**факс** ++389 2 31 16 041

**e-mail** mail@ippo.gov.mk

**http://www.ippo.gov.mk**



# Содржина

## I Службени Објави

Огласување за ништовно решение  
за признавање на правото од  
индустриска сопственост

### ПАТЕНТИ

Прегледи

Промени, пренос, спојување,  
престанок

### ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Пријави на Индустриски Дизајн

Прегледи

Индустриски Дизајн

Прегледи

Промени, продолжувања

### ТРГОВСКИ МАРКИ

Пријави на Трговски Марки

Прегледи

Трговски Марки

Прегледи

Промени, пренос, продолжувања,  
спојување, престанок

### Исправка

Од регистарот на застапниците

## II ИЗВЕСТУВАЊА

1

2 – 120

111 – 118

119 – 120

121 – 147

121 – 131

131

132 – 147

146

147

148 – 216

148 – 182

179 – 182

183 – 216

200 – 202

203 – 216

216

216 – 217

218 – 219

# I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

## ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

# ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД\* кодови за патенти (ЊИПО стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
  - А-патент А1-патент со доказ
  - А2-дополнителен патент
  - Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
  - Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ  
(датум на пријавувањето ех - SY број на пријавата  
година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број  
на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на  
објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на  
EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање,  
број на билтен)

---

\* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) **D 04B 1/24**(11) **4028**

(13) A

(21) **2009/391**

(22) 10/12/2009

(45) 30/06/2012

(30) 20090391 10/12/2009 МК

(73) **Лазар Шумановски****с.Ново Коњарево бр.103 Струмица, МК**(74) **ЉУПЧО ИЛИЕВ, АДВОКАТ**Бул.Кузман Јосифовски Питу б7 лам. 1 мез.  
лок.15

(54) **ВНАТРЕШЕН РЕМЕН ЗА  
ТЕРМОРЕГУЛАЦИЈА, РЕГУЛАЦИЈА НА  
ПОТЕЊЕТО И ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА  
СТРУЕЊЕТО НА ВОЗДУХОТ ОКОЛУ ТЕЛОТО**


(57) Внатрешниот ремен за термолегуација, регулација на потењето и овозможување на струењето на воздухот околу телото е изработен од текстил, во форма на запчеста лента која се носи преку целата должина на карличниот појас.

Во потоплите денови, поради тоа што е спречено воздухот слободно струи во тој дел често настанува обилно потење. Често таа пот преминува на облеката во тој дел и кога ќе се

променат условите, влажната облека може да предизвика други проблеми.

Со носењето на внатрешниот ремен се решава проблемот на прекумерното потење во областа на карличниот појас, во областа на половината каде обично е прицврстен долниот дел на телото кој оди на нозете.

Внатрешниот ремен за термолегуација, регулација на потењето и овозможување на струењето на воздухот околу телото може да биде и составен дел на долните алишта, панталоните и другите долни делови на облеката или и на горните делови на облеката.



# ПРЕГЛЕДИ

## ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)  
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - освен  
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

| (51)      | (51)освен | (11) | (13) |
|-----------|-----------|------|------|
| 8D04B1/24 | 8D04B1/24 | 4028 | A    |

## ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент  
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)  
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

| (73)             | (51)       | (11) | (13) |
|------------------|------------|------|------|
| Лазар Шумановски | D 04B 1/24 | 4028 | A    |

(51) **C 07D 413/10, A 61K 31/4245, A 61P 3/10**

(11) **3806**

(13) **A1**

(21) **2008/348**

(22) 20/10/2008

(45) 30/06/2012

(30) 0099788 30/03/2005 JP and 0198014

06/07/2005 JP

(86) 29/03/2006 JP2006/307170

(87) 12/10/2006 WO2006/107062

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**  
**1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi**  
**Osaka 541-0045, JP**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) KUROITA, Takanobu; OJIMA, Mami and BAN, Junko

(54) **ДЕРИВАТИ НА БЕНЗИМИДАЗОЛ И**  
**УПОТРЕБА КАКО АНГИОТЕНЗИН II**  
**АНТАГОНИСТ**

(57) Дадениот пронајдок обезбедува (5-Метил-2-оксо-1,3-диоксол-4-ил)метил 2-циклопропил-1-[[2'-(5-оксо-4,5-дихидро-1,2,4-оксадиазол-3-ил)бифенил-4-ил]метил]-1Н-бензимидазол-7-карбоксилат претставен со формулата: кој има супериорни својства како фармацевтско средство, негова сол, негов кристал, фармацевтско средство кое го содржи соединението и слично.

**Нацрт 1**



# ПРЕГЛЕДИ

## ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)  
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - освен  
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

| (51)          | (51)освен    | (11) | (13) |
|---------------|--------------|------|------|
| C 07D 413/10  | C 07D 413/10 | 3806 | A1   |
| A 61K 31/4245 | C 07D 413/10 | 3806 | A1   |
| A 61P 3/10    | C 07D 413/10 | 3806 | A1   |

## ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент  
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)  
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

| (73)                                  | (51)          | (11) | (13) |
|---------------------------------------|---------------|------|------|
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | C 07D 413/10  | 3806 | A1   |
|                                       | A 61K 31/4245 |      |      |
|                                       | A 61P 3/10    |      |      |
|                                       |               |      |      |



(51) C 07D 333/38

(11) 4026

(13) T1

(21) 2010/151

(22) 07/06/2010

(45) 30/06/2012


(30) 20070006731 26/09/2007 FR

(96) 25/09/2008 EP08290906.0

(97) 10/03/2010 EP2042497


(73) LES LABORATOIRES SERVIER

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie cedex, FR


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје(72) Lecouve, Jean-Pierre; Vaysse-Ludot, Lucile  
and Langlois, Pascal(54) МЕТОДА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ  
СТРОНЦИУМ РАНЕЛАТ И НЕГОВИ ХИДРАТИ(57) 1 Процес за синтеза на стронциум ранелат  
од формула (I):

и негови хидрати

со реакција на соединението со формула (II):



каде што R и R', кои може да бидат исти или различни, секое претставува линеарна или разгранета (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) алкил група, со содиум хидроксид или калиум хидроксид, во вода или во мешавина од вода и органски растворувач одбран од тетраhydroфуран, ацетон, 2-метилтетраhydroфуран, диметил, сулфоксид, ацетонитрил, N-метилпирелидон, метанол, етанол, изопропанол и изобутанол, на темепература од 0 до 100°C, за да се изведе сол од формулата (III):



каде што A претставува Na или K, што е во реакција со стронциум хлорид, на температура од 0 до 100°C, за да се изведе, по изолација, стронциум ранелат или еден од неговите хидрати, **се карактеризира во тоа што** чекорот за реакција на сол од формулата (III) со стронциум хлорид е изведен во мешавина од вода и органски растворувач одбран од тетраhydroфуран, ацетон, 2-метилтетраhydroфуран, диметил сулфоксид, ацетонитрил, N-метилпирелидон, метанол, етанол, изопропанол и изобутанол. Има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 223/16, A 61K 31/55, A 61P 9/00

(11) 4027

(13) T1

(21) 2010/152

(22) 07/06/2010

(45) 30/06/2012

(30) 20070006346 11/09/2007 FR

(96) 11/09/2008 EP08290851.8

(97) 10/03/2010 EP2036892


(73) LES LABORATOIRES SERVIER

12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie  
cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје  
(72) Peglion, Jean-Louis; Vilaine, Jean-Paul;  
Villeneuve, Nicole; Thollon, Catherine; Goument,  
Bertrand; Dessinges, Aimee; Caignard, Pascal and  
Chimenti, Stefano

(54) ДЕРИВАТИ ОД 1,2,4,5-ТЕТРАХИДРО-3Н-  
БЕНЗАЗЕПИН, ПРОЦЕС ЗА НИВНА  
ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ  
КОИ ГИ СОДРЖАТ

(57) 1 Соединение со формула (I):



каде што:

R<sub>1</sub> претставува водороден атом или група  
одбрана од C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>циклоалкил, бензил и линеарна  
или разгранета C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил, заситена или  
незаситена и опционално заменета од хирдокси  
или C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>циклоалкил група или со еден или  
повеќе халогени атоми,

- R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub> и R<sub>5</sub>, кои може да бидат исти или  
различни, секое претставува водороден атом  
или хидрокси група; метил група; -

OSO<sub>2</sub>R<sub>10</sub>група; -OCOR<sub>10</sub>група; или линеарна или  
разгранета, заситена или незаситена C<sub>1</sub>-  
C<sub>6</sub>алкокси група опционално заменета со  
метокси или -(CO)-NR<sub>12</sub>R'<sub>12</sub> група, или R<sub>2</sub> и R<sub>3</sub>,  
или R<sub>3</sub> и R<sub>4</sub>, или R<sub>4</sub> и R<sub>5</sub> кои заедно формираат  
група -O-(CH<sub>2</sub>)q-O-, -O-CH=CH-O- или -O-CH=CH-

,  
- R<sub>6</sub>, R<sub>7</sub>, R<sub>8</sub> и R<sub>9</sub>, кои може да бидат исти или  
различни, секое претставува водороден атом  
или линеарна или разгранета, заситена или  
незаситена C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкокси група, или R<sub>6</sub> и R<sub>7</sub>, или  
R<sub>7</sub> и R<sub>8</sub>, или R<sub>8</sub> и R<sub>9</sub> заедно формираат група -O-  
(CH<sub>2</sub>)q-O-,

- R<sub>10</sub> претставува група одбрана од линеарна  
или разгранета C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкокси, NR<sub>11</sub>R'<sub>11</sub>и  
линеарна или разгранета

C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил група која опционално е заменета со  
еден или повеќе халогени атоми,

- R<sub>11</sub> и R'<sub>11</sub>, кои може да бидат исти или  
различни, секое претставува водороден атом  
или линеарна или разгранета C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил група,  
или R<sub>11</sub> и R'<sub>11</sub> заедно со азотниот атом носејќи ги  
формираат моноцикличен или бицикличен, од  
5- до 8-членски, азот-кој содржи хетероциклус кој  
опционално содржи друг хетеро атом одбран од  
О и N, а споменатиот хетероциклус е  
опционално заменет со еден или повеќе  
халогени атоми,

- R<sub>12</sub> и R'<sub>12</sub>, кои може да бидат исти или  
различни, а секое претставува водороден атом  
или линеарна или разгранета C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил група,

- X претставува О, NH или CH<sub>2</sub>,

- m и p, кои може да бидат исти или различни,  
секое претставува 0 или 1,

- n и q, кои може да бидат исти или различни,  
секое претставува 1 или 2, негови оптички  
изомери кога постојат и негови додатни соли со  
фармацевтски прифатлива киселина.

Има уште 17 патентни барања.

(51) **B 65D 83/04, 75/32, 85/42**(11) **4036**

(13) T1

(21) **2010/344**

(22) 15/12/2010

(45) 30/06/2012

(30) 20050181515 14/07/2005 US

(96) 14/07/2006 EP06774666.9

(97) 15/12/2010 EP1901973

(73) **Abbott Laboratories****100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) BERTSCH, Shane Kenneth and

BREITENSTEIN, Steven E.

(54) **БЛИСТЕР ПАКУВАЊЕ КОЕ НЕ МОЖЕ ДА  
ГО ОТВОРАТ ДЕЦА**

(57) 1 Блистер пакување кое не може да го отворат деца (1) со голем број страни за пакување на единечни дози (2, 4а), при што на секоја страна (2, 4а) се внесува една единечна форма за дозирање, а наведеното пакување содржи:

тенкослојна блистер фолија (7) со страни за единечни пакувања, каде што секоја област за единечно пакување (2, 4а) се состои од празнина (3) и прирабници (4) кои ја опкружуваат споменатата дупка (3), а секоја дупка (3) е приспособена на таков начин што може да прими

поединечна форма за дозирање, а плочката за затворање (8) која е херметички затворена на споменатите

прирабница (4) тенкослојна блистер фолија (7) за внесување на одделни форми за дозирање во секоја од областите на пакување на единечни дози (2, 4а);

наведената херметички затворена блистер фолија (7) и плочката за затворање (8) ја

содржат првата група на линии со низок отпор (5а), кои се протегаат од една страна до друга страна и завршуваат на крајот од блистер пакување, втората група на линии со низок отпор (5б) кои се протегаат од една страна до друга страна и завршуваат на крајот од блистер пакувањето и ја сечат (6) првата линија на низок отпор (5а), при што споменатите прва и втора линија со низок отпор


(5а, 5б) ги дефинираат внатрешните граници на секоја страна на пакување на поединечни дози (2,4а);

наведеното блистер пакување, означен е со тоа што наведената херметички затворена блистер фолија (7) и плочката за затворање (8) содржат трета група на линии со низок отпор (9, 9а) на внатрешните агли (11) за секоја страна за пакување на единечни дози (2,4) која дефинира страна која е запечатена (10) заедно секоја од овие линии со низок отпор и страните на херметички затворената блистер фолија (7) и плочката за затворање (8) на внатрешниот агол (11) за секоја страна на пакувањето на единечна доза (2,4 а);


при што по поделбата на страните за пакување на единечни дози (2, 4а), се открива страна во која не е запечатена (10, 10а) помеѓу блистер фолијата и плочката за затворање (8) кога ќе се завитка третата линија со низок отпор (9,9 а), на било кој начин настанува јазиче отворач за повлекување

(12) наменето за одвојување на плочката за затворање (8).


Има уште 7 патентни барања.




Налрт 1 (а)




Налрт 1 (б)



Налрт 2 (б)



Налрт 2 (а)



Налрт 2 (с)

(51) C 07C 259/10, A 61K 31/166, 31/4015, 31/4164, 31/42, 31/421, 31/45, C 07C 11/24, 317/04, 323/12, C 07D 207/27, 211/76, 233/64, 239/10, 261/04, 263/24, 265/02, 265/32, 273/01, 295/08

(11) 4029

(13) T1

(21) 2010/345

(22) 15/12/2010

(45) 30/06/2012

(30) 20040218004 26/07/2004 JP and 20050072093 14/03/2005 JP

(96) 26/07/2005 EP05767184.4

(97) 20/10/2010 EP1780197


(73) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 115-8543, JP (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(72) ISSHIKI, Yoshiaki; KOHCHI, Yasunori; MIZUGUCHI, Eisaku; IKURA, Hitoshi; MATSUBARA, Yasuaki; TSUJII, Shinji; SHIMMA, Nobuo; MIWA, Masanori; AIDA, Satoshi; KOHCHI, Masami; MURATA, Takeshi and ASO, Kosuke

(54) 5-СУПСТИТУИРАНИ-2-ФЕНИЛАМИНО БЕНЗАМИДИ КАКО МЕК ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение претставено со следната формула (1), или негова фармацевтски прифатлива сол



каде што

R<sub>1</sub> претставува халоген атом, алкенил група или алкинил група;

R<sub>2</sub> претставува халоген атом или алкил група, алкилната група може да биде супституирана со хидроксил група;

R<sub>3</sub> претставува водороден атом или халоген атом R<sub>4</sub> претставува водороден атом, алкил група, алкенил група, или алкинил група, алкилната група, алкенилната група и алкилната група може да има еден до три супституенти избрани од групата составена од -OR<sub>a</sub>, -NR<sub>a</sub>R<sub>b</sub>, -NR<sub>a</sub>COR<sub>b</sub>, хетероциклична група и хетероарил

група; хетероцикличната група и хетероарилната група може да има еден до три супституенти избрани од групата составена од C<sub>1-5</sub> алкил група, -OR<sub>a</sub> и -NR<sub>a</sub>R<sub>b</sub>;

X претставува група претставена со следната формула (i):



каде што


Y претставува -O-, -NR<sub>8</sub>O-, -NR<sub>8</sub>CO- или -NR<sub>8</sub>SO<sub>2</sub>-;

Z претставува C<sub>1-8</sub> алкилен низа којашто може да биде супституирана со една до три групи претставени со W'; каде што R<sub>8</sub> претставува водороден атом, алкил група, -OR<sub>a</sub> или -COR<sub>9</sub>; и алкилната група може да биде супституирана со халоген атом, -OR<sub>a</sub> или -NR<sub>a</sub>R<sub>b</sub>,

R<sub>9</sub> претставува водороден атом, алкил група или -OR<sub>a</sub>; и алкилната група може да биде супституирана со халоген атом, -OR<sub>a</sub> или -NR<sub>a</sub>R<sub>b</sub>;

R<sub>8</sub> и R<sub>9</sub> може е поврзан со алкилен низа на Z или формира хетероциклична група низ поврзување со супституент претставен од Ra или Rb на W или алтернативно,

X претставува група претставена со следната формула (ii):



каде што

Y<sub>1</sub> и Y<sub>2</sub> којашто може да биде сама или различна, секој претставува единечна врска, -CO-, -COO-, -O-, -OCO-, -NR<sub>a</sub>-или -SO<sub>2</sub>-;

Z' претставува C<sub>1-5</sub> алкилен низа којашто може да биде супституирана со една до три групи претставени со W'; во горенаведената формула (i) и (ii).


W и W', којшто може да биде ист или различен, секој претставува C<sub>1-5</sub> алкил група, халоген атом, оксо група, -OR<sub>a</sub>, -COOR<sub>a</sub>, -COOCOR<sub>a</sub>, -CO-

халоген атом,  $-\text{OCOR}_a$ ,  $-\text{CONR}_a\text{R}_b$ ,  $-\text{SR}_a$ ,  $-\text{SOR}_a$ ,  $-\text{SO}_2\text{R}_a$ ,  $-\text{NR}_a\text{R}_b$ ,  $-\text{NR}_a\text{COR}_b$ ,  $-\text{NR}_a\text{SO}_2\text{R}_b$ ,  $-\text{SO}_2\text{NR}_a\text{R}_b$ , хетероциклична група, или хетероарилна група; хетероциклична група и хетероарил група може да има супституент избран од групата составена од  $\text{C}_{1-5}$  алкил група,  $-\text{OR}_a$ , и  $-\text{NR}_a\text{R}_b$ ;

алкилната група може да биде супституирана со хидроксил група,  $\text{C}_{1-5}$  алкокси група или аминоксидна група горенаведените супституенти со исклучок на оксо групата и халогениот атом може да бидат поврзани со секој друг за да се формира циклоалкил група или хетероциклична група; циклоалкилната група или хетероцикличната

група може да има супституент избран од групата составена од  $-\text{OR}_a$ ,  $-\text{NR}_a\text{R}_b$  и  $\text{C}_{1-5}$  алкил група може да биде супституирана со  $-\text{OR}_a$ ;  $\text{R}_a$  и  $\text{R}_b$ , којшто може да биде ист или различен, секој претставува водороден атом или  $\text{C}_{1-5}$  алкил група којшто може да биде супституирана со  $-\text{OR}_a$ ; алкилната група може да биде супституирана со еден до три групи избрани од групата составена од хидроксил група,  $\text{C}_{1-5}$  алкокси група и аминоксидна група; со тоа што, кога  $\text{X}$  е групата претставена со горе наведената формула (I) и  $\text{Y}$  не е  $-\text{O}-$ ,  $\text{W}$  може да биде водороден атом. Има уште 58 патентни барања.

Слика 1



|   |             |
|---|-------------|
| • | НОСБЧ       |
| ■ | B-1 1mg/kg  |
| ▲ | G-2 1mg/kg  |
| ○ | НЕТРЕТИРАНИ |

(51) **A 61K 39/395, 47/04, 47/10, 47/12, 47/26, 47/34, 9/08**

(11) **4030**

(13) T1

(21) **2010/347**

(22) 16/12/2010

(45) 30/06/2012

(30) 20020036244 14/02/2002 JP

(96) 14/02/2003 EP03705166.1

(97) 27/10/2010 EP1475101

(73) **CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 115-8543, JP**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) KAKUTA, Masaya,; KIKUCHI, Jun,; MIZUSHIMA, Hidefumi, and IMAEDA, Yoshimi,

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ ОД РАСТВОР КОЈ СОДРЖИ АНТИТЕЛА**

(57) 1 Формулација од раствор кој содржи антитела вклучително сахароза како стабилизатор и Полисорбат 80 како стабилизатор, назначена со тоа, што антителото е анти-интерлеукин 6 рецептор антитело hPM-1, каде што количината на сахароза во формулацијата е 25 до 100 mg/ml, количината на Полисорбат 80 во формулацијата е 0.005 до 2 mg/ml, количината на антитело во формулацијата е 2 до 22.5 mg/ml, формулацијата има pH од 6 до 6.5 и каде што формулацијата може да се добие со растворање на составните делови во натриум фосфат пуфер кој има концентрација од 10 до 20 mM. Нема други патентни барања.

(51) **A 61K 31/55, 31/4422, A 61P 9/10**

(11) **4031**

(13) T1

(21) **2010/348**

(22) 20/12/2010

(45) 30/06/2012

(30) 20050013008 21/12/2005 FR

(96) 20/12/2006 EP06291991.5

(97) 17/11/2010 EP1800683

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER 12, Place de La Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Benatar, Vidal and Lerebours-Pigeonniere, Guy

(54) **НОВО ПОВРЗУВАЊЕ НА IF СИНУСЕН ВООБИЧАЕН ИНХИБИТОР И КАЛЦИУМ КАНАЛ-БЛОКИРАЧКИ АГЕНС, И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТОЈКИ КОИ ГО СОДРЖАТ СПОМЕНАТОТО ПОВРЗУВАЊЕ**

(57) 1 Фармацевтски состав составен од селективен и специфични синусен јазол If вообичаен инхибитор и калциум инхибитор. Има уште 10 патентни барања.



(51) **A 61K 47/10, 38/24**

(11) **4032**

(13) T1

(21) **2010/349**

(22) 20/12/2010

(45) 30/06/2012

(30) 20030100882 02/04/2003 EP; 20030101543 27/05/2003 EP and 20030101828 20/06/2003 EP

(96) 02/04/2004 EP04725385.1

(97) 22/12/2010 EP1610822

(73) **ARES TRADING S.A.**

**Zone Industrielle de l'Ourietaz, 1170 Aubonne, CH**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.  
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,  
Скопје


(72) SAMARITANI, Fabrizio and DONATI, Piergiorgio

(54) **ТЕЧНИ ИЛИ ИСУШЕНИ СО ЗАМРЗНУВАЊЕ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА ФСХ И/ИЛИ ЛХ ЗАЕДНО СО БЕЗЈОНСКИ ПОВРШИНСКИ АКТИВЕН АГЕНС, РОЛОХАМЕР 188 И БАКТЕРИОСТАТСКИ АГЕНС**

(57) 1 Течен фармацевтски состав кој што содржи фоликуло-стимулирачки хормон (ФСХ) или негова варијанта, како и површински активен агенс којшто е полоксамер 188 и понатаму содржи метионин и бактериостатски агенс избран од фенол и m-крезол.

Има уште 35 патентни барања.

СЛИКА 1





(51) C 07D 471/04, A 61K 31/519

(11) 4033

(13) T1

(21) 2010/350

(22) 20/12/2010

(45) 30/06/2012

(30) 20050292457 21/11/2005 EP


(96) 21/11/2006 EP06847275.2

(97) 10/11/2010 EP1957492

(73) Sanofi - Aventis and Mitsubishi Tanabe  
Pharma Corporation174, Avenue de France 75013 Paris, FR and 2-6-  
18 Kitahama, Chuo-Ku Osaka-Shi Osaka 541-  
8505, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) CHEREZE, Nathalie; SAADY, Mourad;  
SLOWINSKI, Franck; YAICHE, Philippe and  
LOCHEAD, Alistair(54) СУПСТИТУИРАНИ БИЦИКЛИЧНИ  
ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДОН(57) 1 Дериват на пиримидон претставен со  
формулата (I) или негова сол, солват или  
хидрат:**назначен со тоа што:**Y претставува два атоми на водород, атом на  
сулфур, атом на кислород или C<sub>1-2</sub> алкилна група  
и атом на водород;Z претставува врска, атом на кислород, атом на  
азот супституиран со атом на водород или C<sub>1-3</sub>  
алкилна група, атом на сулфур, метиленскагрупа која може да биде супституирана со една  
или две групи одбрани од C<sub>1-6</sub> алкилна група,  
хидроксилна група, C<sub>1-6</sub> алкокси група, C<sub>1-2</sub>  
перхалогенирана алкилна група или amino гру-  
па;R1 претставува 2, 3 или 4-пиридински прстен  
или 2, 4 или 5-пиримидински прстен, при што  
наведениот прстен може да биде супституиран  
со C<sub>1-6</sub> алкилна група, C<sub>1-6</sub> алкокси група или  
атом на халоген;R2 претставува бензенски или нафталенски  
прстен; при што наведените прстени може да  
бидат супституирани со 1 до 4 супституенти  
одбрани од C<sub>1-6</sub> алкилна група, C<sub>3-7</sub>  
циклоалкилна група, C<sub>3-7</sub> циклоалкил-C<sub>1-6</sub>  
алкилна група, атом на халоген, C<sub>1-2</sub>  
перхалогенирана алкилна група, C<sub>1-3</sub>  
халогенирана алкилна група, хидроксилна група,  
C<sub>1-6</sub> алкокси група која може да биде  
супституирана со C<sub>3-5</sub> циклоалкилна група, C<sub>1-2</sub>  
перхалогенирана алкокси група, C<sub>1-6</sub>  
алкилсулфонилна група, нитро, цијано, amino,  
C<sub>1-6</sub> моноалкиламино група, C<sub>2-12</sub> диалкиламино  
група, ацетокси група или аминсулфонилна  
група;R3 претставува атом на водород, C<sub>1-6</sub> алкилна  
група или атом на халоген;R4 претставува атом на водород или C<sub>1-6</sub>  
алкилна група;R5 претставува атом на водород, C<sub>1-6</sub> алкилна  
група која може да биде супституирана со 1 до 4  
супституенти одбрани од атом на халоген,  
фенилна група, хидроксилна група или C<sub>1-6</sub>  
алкокси група;R6 претставува атом на водород, C<sub>1-6</sub> алкилна  
група или атом на халоген;R7 претставува атом на водород или C<sub>1-6</sub>  
алкилна група; иn претставува 0 до 3; m претставува 0 до 1; o  
претставува 0 до 2.

Има уште 13 патентни барања.

(51) **A 61P 31/04, A 61K 31/704, 9/20**

(11) **4034**

(13) T1

(21) **2010/351**

(22) 20/12/2010

(45) 30/06/2012

(30) 20050001936 25/02/2005 FR

(96) 23/02/2006 EP06725981.2

(97) 03/11/2010 EP1855695

(73) **Aventis Pharma S.A.**

**20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) DESEQUELLE, Christian


(54) **ЦВРСТ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ТЕЛИТРОМИЦИН**

(57) 1 Таблета која содржи телитромицин или негова фармацевтски прифатлива киселинска адитивна сол, како активна состојка, назначена со тоа, што во однос на вкупната тежина на составот, содржи:

- телитромицин, или негова фармацевтски прифатлива киселинска адитивна сол, во тежински однос на телитромицин од 0,1 до 80%; и

- најмалку еден разредувач кој поседува пластични својства, конкретно микрокристална целулоза, во тежински однос од 10 до 50%.

Има уште 10 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **H 04W 36/36**

(11) **4035**

(13) T1

(21) **2010/352**

(22) 20/12/2010

(45) 30/06/2012

(30) 200510034750 21/07/2005 DE;

200510034760 21/07/2005 DE and 200510036583 01/08/2005 DE

(96) 12/07/2005 EP06761789.4

(97) 06/10/2010 EP1905261

(73) **T-Mobile International AG**

**53227 Bonn, DE**

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KLATT, Axel


(54) **ОПТИМИЗИРАЊЕ НА ОПЕРАТИВНО ВРЕМЕ И ВРШЕЊЕТО НА ПРОМЕНА НА КЕЛИЈА НА МОБИЛНИТЕ ТЕРМИНАЛИ**

(57) 1 Метода за оптимизација на времето потребно мобилните терминали да бидат подготвени за услужување и вршење на промена на келиите во една мрежа на мобилна комуникација со околните келии, при што еден мобилен терминал во текот на работењето во една мобилна комуникациска мрежа привремено чува кодови специфични за мрежата на неупотребливите соседни келии и ги користи за промена на келија при критериумите за одлука,

што се карактеризира со тоа што мобилниот терминал го забранува радио мерењето и процедурите за идентификација на кодовите на келиите кои не се погодни како кандидати за промена на келија, и така бројот на мерења кои

што треба да се извршат од страна на мобилниот терминал во текот на работењето е редуциран.

Има уште 18 патентни барања.



(51) C 07D 223/16

(11) 4079

(13) T1

(21) 2010/363

(22) 30/12/2010

(45) 30/06/2012

(30) 20080004755 29/08/2008 FR

(96) 27/08/2009 EP09290646.0

(97) 06/10/2010 EP2166004

(73) LES LABORATOIRES SERVIER

35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Lecouve, Jean-Pierre; Lerestif, Jean-Michel;

Dron, Daniel; Gojon, Eric and Phan, Maryse

(54) **НОВ МЕТОД ЗА РЕЗОЛУЦИЈА НА  
ЕНАНТИОМЕРИ ОД (3,4-ДИМЕТОКСИ-  
БИЦИКЛО[4.2.0] ОКТА-1,3,5-ТРИЕН-7-**

#### **ИЛ)НИТРИЛ И НИВНА УПОТРЕБА ВО СИНТЕЗАТА НА ИВАБРАДИН**

(57) 1 Процес за оптичка резолуција на (3,4-диметокси-бицикло [4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил)нитрил од формулата (I), каде на рацемична или енантиомерска збогатен мешавина од (3,4-диметокси-бицикло [4.2.0] окта-1,3,5-тирен-7-ил)нитрил е одвоена на своите два енантиомери (S)-(3,4-диметокси-бицикло [4.2.0] окта-1,3,5-триен-7-ил)нитрил на формулата (Ia) и (R)-(3,4-диметокси-бицикло [4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил)нитрил на формулата (Ib) од страна на хирална хроматографија.

Има уште 20 патентни барања.

(51) G 01N 17/00, 17/04

(11) 4081

(13) T1

(21) 2011/58

(22) 23/02/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20080100573 17/01/2008 EP

(96) 19/01/2009 EP09150884.6

(97) 05/01/2011 EP2081009

(73) Sercal Belgium

Bredabaan 839 2170 Merksem, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Willemen, Karl and Carpentiers, Philippe

(54) АПАРАТ ЗА ОТКРИВАЊЕ КОРОЗИЈА

(57) 1 Уред за детекција на присуството на корозија и/или мерење на корозија на барем основна претежно метална структура, во нејзината внатрешност, во којашто е присутна течност, споменатиот уред содржи:


- главно тело (1); коешто содржи флуиден-тенонк зид (7) коишто ја одвојува внатрешната

предна страна кон главното тело од надворешната предна страна.

- Сонда (6) којашто ја има формата на парчето метал (струготина) (6) од иста метална природа како и металната структура, лоцирана од надворешната предна страна и поставена за да биде потопена во течнота со што ќе кородира и така изгуби барем дел од својата маса,

- Близински сензор (5, 3, 4; 5, 10; 5, 14) лоциран на внатрешната предна страна од главното тело (1) и одвоен од сондата (6) со зидот (7), близинскиот сензор е поставен за да биде во контакт со металната струготина (6) се додека масата на втората не опадне под критичниот износ кој кореспондира со претходно одредениот праг на корозија.

Има уште 14 патентни барања.



(51) **B 21D 13/10, E 04C 2/32**(11) **4037**

(13) T1

(21) **2011/60**

(22) 25/02/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20070022263 13/11/2007 GB and

20070962564 21/12/2007 US

(96) 24/01/2008 EP08701934.5

(97) 19/01/2011 EP2091674

(73) **Hadley Industries Overseas Holdings Limited****Downing Street, Smethwick, Warley, West Midlands B66 2PA, GB**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768


(72) DEELEY, Geoffrey, Thomas; HUMPAGE, Roy and CASTELLUCCI, Michael

(54) **ПЛАТНО ОД ЛАДНО ВАЛАН МАТЕРИЈАЛ И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО ДОБИВАЊЕ**


(57) 1 Платно (10) од ладно валан материјал којшто на двете страни има редови (R12) од испакнати делови (11) и редови (R13) со

вдлабнатини (12), каде што наведените испакнати делови (11) на едната страна одговараат на вдлабнатините (12) на другата страна, при што релативната положба на испакнатите делови (11) и на вдлабнатините (12) се такви што линиите кои се исцртуваат на површината на платното (10) помеѓу соседните редови (R12) на испакнатите делови (12) се неправолиниски, а платното (10) има основна ширина (G), **назначено со тоа што** испакнатите делови (11) имаат суштински континуиран регион на горна пластична деформација (PP) која се наоѓа на или околу нивниот врв и е истенчена за најмногу 25% од основната ширина (G).

Има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1 ДОСЕГАШНА ПРАКСА



СЛИКА 2 ДОСЕГАШНА ПРАКСА

(51) **A 61K 39/00, 31/4035, 39/29, A 61P 35/00, 37/00**

(11) **4038**

(13) T1

(21) **2011/61**

(22) 25/02/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20050712823P 01/09/2005 US

(96) 31/08/2006 EP06824878.0

(97) 23/02/2011 EP1928492

(73) **CELGENE CORPORATION**

**Summit, NJ 07901, US**

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BERTLETT, Justin, B.; MULLER, George, W.;  
SCHAFFER, Peter, H.; GALUTIAN, Christine;  
DALGLEISH, Angus, G. and MEYER, Brendan

(54) **ИМУНОЛОШКИ УПОТРЕБИ НА  
ИМУНОДУЛАТОРНИ СОЕДИНЕНИЈА ЗА  
ТЕРАПИЈА СО ВАКЦИНИ И  
АНТИИНФЕКЦИСКИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Соединение кое што е 4-(амино)-2-(2,6-диоксо(3-пиперидил))-изоиндолин-1,3-Дион или 3-(4-амино-1-оксо-1,3-Дихидроизоиндол-2-ил)-пиперидин-2,6-дион, за употреба за измамување засилена имунолошка реакција од една вакцина кај субјект, при што соединението е формулирано за давање на субјектот пред да му се даде вакцина.

Има уште 10 патентни барања.

|            |                                                        |                                    |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zaruvax    | Рубеола (живи)                                         | Институт за имунологија (Хрватска) |
| Zatetravax | Дифтерија, тетанус, голема кашлица, рагаголема кашлица | Институт за имунологија (Хрватска) |
| Zatevax    | Тетанус                                                | Институт за имунологија (Хрватска) |
| Zatribavax | Дифтерија, тетанус, голема кашлица                     | Институт за имунологија (Хрватска) |
| Zatrivax   | Мали сипаници, рубеола, заушки (жив)                   | Институт за имунологија (Хрватска) |

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/4748, A 61P 1/08**(11) **4039**

(13) T1

(21) **2011/62**

(22) 28/02/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20030448342P 18/02/2003 US

(96) 18/02/2004 EP04712041.5

(97) 08/12/2010 EP1596862

(73) **Helsinn Healthcare S.A.****P.O.Box 357, 6915 Pambio-Noranco, CH**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **BRAGLIA, Enrico; BRAGLIA, Riccardo; BARONI, Luigi and MACCIOCCHI, Alberto****(54) УПОТРЕБА НА ПАЛОНОСЕТРОН ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПОСТ-ОПЕРАТИВНО ГАДЕЊЕ И ПОВРАЌАЊЕ**

(57) 1 Употреба на од 0.025 до 0.250 мг, за лекување ефективна количина на палоносетрон во производството на лек за лекување или заштита од пост-оперативно гадење и повраќање (PONV) кај човек, каде што споменатиот палоносетрон е содржан во течна формулација во концентрација во опсег од 0,03 до 0,2 мг/мл и каде што споменатиот палоносетрон е администриран во рамка околу 4 часа пред операцијата до околу 4 часа по операцијата.

Има уште 17 патентни барања.

(51) **A 61K 31/445, A 61P 13/10, 25/04, 25/14, 25/22, 25/28**(11) **4040**

(13) T1

(21) **2011/65**

(22) 01/03/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20060829966P 18/10/2006 US and

20070965210P 17/08/2007 US

(96) 05/10/2007 EP07848827.7

(97) 05/01/2011 EP2076508


(73) **Pfizer Products Inc.****Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US**(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) **FAY, Lorraine, Kathleen; JOHNSON, Douglas Scott; LAZERWITH, Scott Edward; MORRIS, Mark Anthony; WANG, Lijuan Jane; MEYERS, Marvin Jay; KESTEN, Suzanne Ross and STIFF, Cory Michael**

**(54) СОЕДИНЕНИЈА НА БИАРИЛ ЕТЕР УРЕА**

(57) 1 Соединение со формулата (I):

**назначено со тоа што:**

секој  $R^1$  е, независно еден од друг, водород, -OH, халоген, халоалкил,  $-C_1-C_6$ алкил,  $-O-C_1-C_6$ алкил,  $-S-C_1-C_6$ алкил, арил, хетероарил, -O-арил, -O-хетероарил,

$-NH_2$ ,  $-NHC(O)C_1-C_6$ алкил,  $-(CH_2)_{0-3}C_3-C_6$ циклоалкил,  $-NHC(O)C_3-C_6$ циклоалкил,  $-NHC_1-C_6$ алкил, CN,  $-C(O)NR'R''$  или  $-C(O)C_1-C_6$ алкил; каде што секоја  $-C_1-C_6$ алкилна група која се однесува на  $R^1$ , може да биде супституирана со  $-O-C_1-C_6$ алкилна група или со 1 до 3 -OH супституенти;

$R'$  и  $R''$  се, независно еден од друг, одбрани од H или  $C_1-C_6$ алкил;

$R^2$  е арил, хетероарил,  $-C(O)$ -арил, или  $-C(O)$ -хетероарил;

секој  $R^3$  е, независно еден од друг, водород, халоген, халоалкил,  $-C_1-C_6$ алкил,  $-O-C_1-C_6$ алкил,  $-S-C_1-C_6$ алкил,  $-(CH_2)_{0-3}C_3-C_6$ циклоалкил,  $-S-C_3-C_6$ циклоалкил и  $-O-C_3-C_6$ циклоалкил; каде што секоја од наведените  $-C_1-C_6$ алкилна,  $-O-C_1-C_6$ алкилна,

$-S-C_1-C_6$ алкилна,  $-(CH_2)_{0-3}C_3-C_6$ циклоалкилна,  $-S-C_3-C_6$ циклоалкилна и  $-O-C_3-C_6$ циклоалкилна група, кои се однесуваат на  $R^3$ , може да биде супституирана со 1 до 4 супституенти одбрани од халоген, халоалкил, -O-халоалкил,  $-C_1-C_6$ алкил, или  $-O(C_1-C_6$ алкил);

$R^4$  е водород,  $-C_1-C_6$ алкил, фенил,  $-(CH_2)_{0-3}C_3-C_6$ циклоалкил или халоген; каде што секоја од

наведените  $-C_1-C_6$ алкилна, фенилна и  $-(CH_2)_{0-3}-C_3-C_6$ циклоалкилна група која се однесува на  $R^4$ , може да биде супституирана со 1 до 4 супституенти одбрани од халоген,  $-C_1-C_6$ алкил, или  $-O(C_1-C_6$ алкил);

X е N, C или CH;

m е 0, 1, 2, 3 или 4;

n е 0, 1, 2, 3 или 4; и

Ar е арил,  $-CH_2$ -арил, или хетероарил, при што секоја од наведените арилна,  $-CH_2$ -арилна и хетероарилна група може да биде, независно една од друга, супституирана со 1 до 4 супституенти одбрани од водород,  $-C_1-C_6$ алкил,  $-C_2-C_6$ алкенил,  $-C_2-C_6$ алкинил,  $-(CH_2)_{0-3}-$

$C_3-C_6$ циклоалкил, халоген, халоалкил,  $-O$ -халоалкил,  $-C(O)C_1-C_6$ алкил,  $-O-C_1-C_6$ алкил,  $-S-C_1-C_6$ алкил,  $-O-C_2-C_6$ алкенил,  $-O-C_2-C_6$ алкинил, CN, арил, хетероциклил или хетероарил; каде што наведените супституенти  $-C_1-C_6$ алкил,  $-(CH_2)_{0-3}-C_3-C_6$ циклоалкил,  $-C(O)C_1-C_6$ алкил,  $-O(C_1-C_6$ алкил),  $-S-C_1-C_6$ алкил, арил,  $-CH_2$ -арил, хетероциклил и хетероарил врз Ar, може да биде независно супституиран со 1 до 4 супституенти одбрани од  $-C_1-C_6$ алкил,  $-C_1-C_6$ алкокси,  $-OH$  или халоген; или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 12 патентни барања.

(51) C 07D 417/04, 213/06

(11) 4041

(13) T1

(21) 2011/66

(22) 02/03/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20030504679P 22/09/2003 US

(96) 21/09/2004 EP08011788.0

(97) 19/01/2011 EP2017276

(73) EURO-CELTIQUE S.A.

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SUN, Qun


(54) ФЕНИЛ-КАРБОКСАМИД СОЕДИНЕНИЈА  
КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА

(57) 1 Соединение со формулата :




или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што:

Ar1 е



Ar2 е



X е O или S;

$R_1$  е -хало,  $-CH_3$ ,  $-C(хало)_3$ ,  $-CH(хало)_2$ , или  $-CH_2(хало)$ ;

секое  $R_2$  е независно:

(а) -хало,  $-OH$ ,  $-NH_2$ ,  $-CN$ , или  $-NO_2$ ;

(б)  $-(C_1-C_{10})$ алкил,  $-(C_2-C_{10})$ алкенил,  $-(C_2-C_{10})$ алкинил,  $-(C_3-C_{10})$ циклоалкил,  $-(C_8-C_{14})$ бициклоалкил,  $-(C_8-C_{14})$ трициклоалкил,  $-(C_5-C_{10})$ циклоалкенил,  $-(C_8-C_{14})$ бициклоалкенил,  $-(C_8-C_{14})$ трициклоалкенил,  $-(3-$  до  $7-$  член)хетероцикл, или  $-(7-$  до  $10-$  член)бициклохетероцикл, секое од нив е



несупституирано или супституирано со една или повеќе  $R_5$  групи; или

(ц) -фенил, -нафтил,  $-(C_{14})$ арил, или  $-(5- до 10-член)$ хетероарил, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе  $R_6$  групи;

секое  $R_3$  е независно

(а) -хало, -CN, -ОН,  $-NO_2$ , или  $-NH_2$ ;

(б)  $-(C_1-C_{10})$ алкил,  $-(C_2-C_{10})$ алкенил,  $-(C_2-C_{10})$ алкинил,  $-(C_3-C_{10})$ циклоалкил,  $-(C_8-C_{14})$ бициклоалкил,  $-(C_8-C_{14})$ трициклоалкил,  $-(C_5-C_{10})$ циклоалкенил,  $-(C_8-C_{14})$ бициклоалкенил,  $-(C_8-C_{14})$ трициклоалкенил,  $-(3- до 7-член)$ хетероцикл, или  $-(7- до 10-член)$ бициклохетероцикл, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе  $R_5$  групи; или

(ц) -фенил, -нафтил,  $-(C_{14})$ арил, или  $-(5- до 10-член)$ хетероарил, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе  $R_6$  групи;

секое  $R_5$  е независно -CN, -ОН,  $-(C_1-C_6)$ алкил,  $-(C_2-C_6)$ алкенил, -хало,  $-N_3$ ,  $-NO_2$ ,  $-N(R_7)_2$ ,  $-CH=NR_7$ ,  $-NR_7OH$ ,  $-OR_7$ ,  $-COR_7$ ,  $-C(O)OR_7$ ,  $-OC(O)R_7$ ,  $-OC(O)OR_7$ ,  $-SR_7$ ,  $-S(O)R_7$ , или  $-S(O)_2R_7$ ;

секое  $R_6$  е независно  $-(C_1-C_6)$ алкил,  $-(C_2-C_6)$ алкенил,  $-(C_2-C_6)$ алкинил,  $-(C_3-C_8)$ циклоалкил,  $-(C_5-C_8)$ циклоалкенил, -фенил,  $-(3- до 5-член)$ хетероцикл,  $-C(хало)_3$ ,  $-CH(хало)_2$ ,  $-CH_2(хало)$ , -CN, -ОН, -хало,  $-N_3$ ,  $-NO_2$ ,  $-N(R_7)_2$ ,  $-CH=NR_7$ ,  $-NR_7OH$ ,  $-OR_7$ ,  $-COR_7$ ,  $-C(O)OR_7$ ,  $-OC(O)R_7$ ,  $-OC(O)OR_7$ ,  $-SR_7$ ,  $-S(O)R_7$ , или  $-S(O)_2R_7$ ;

секое  $R_7$  е независно -H,  $-(C_1-C_6)$ алкил,  $-(C_2-C_6)$ алкенил,  $-(C_2-C_6)$ алкинил,  $-(C_3-C_8)$ циклоалкил,  $-(C_5-C_8)$ циклоалкенил, -фенил,  $-(3- до 5-член)$ хетероцикл,  $-C(хало)_3$ ,  $-CH(хало)_2$  или  $-CH_2(хало)$ ;

секое  $R_8$  е независно  $-(C_1-C_6)$ алкил,  $-(C_2-C_6)$ алкенил,  $-(C_2-C_6)$ алкинил,  $-(C_3-C_8)$ циклоалкил,  $-(C_5-C_8)$ циклоалкенил, -фенил,  $-C(хало)_3$ ,  $-CH(хало)_2$ ,  $-CH_2(хало)$ , -CN, -ОН, -хало,  $-N_3$ ,  $-NO_2$ ,  $-N(R_7)_2$ ,  $-CH=NR_7$ ,  $-NR_7OH$ ,  $-OR_7$ ,  $-COR_7$ ,  $-C(O)OR_7$ ,  $-OC(O)R_7$ ,  $-OC(O)OR_7$ ,  $-SR_7$ ,  $-S(O)R_7$ , или  $-S(O)_2R_7$ ;

секое  $R_{11}$  е независно  $-(C_1-C_6)$ алкил,  $-(C_2-C_6)$ алкенил,  $-(C_2-C_6)$ алкинил,  $-(C_3-C_8)$ циклоалкил,  $-(C_5-C_8)$ циклоалкенил, -фенил,  $-C(хало)_3$ ,  $-CH(хало)_2$ ,  $-CH_2(хало)$ , -CN, -ОН, -хало,  $-N_3$ ,  $-NO_2$ ,  $-N(R_7)_2$ ,  $-CH=NR_7$ ,  $-NR_7OH$ ,  $-OR_7$ ,  $-COR_7$ ,  $-C(O)OR_7$ ,  $-OC(O)R_7$ ,  $-OC(O)OR_7$ ,  $-SR_7$ ,  $-S(O)R_7$ , или  $-S(O)_2R_7$ ;

секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;

m е цел број во опсег од 0 до 4;

o е цел број во опсег од 0 до 4;

p е цел број во опсег од 0 до 2;

q е цел број во опсег од 0 до 6;

r е цел број во опсег од 0 до 5; и

s е цел број во опсег од 0 до 4, каде што соединението не е N-(4-терц-бутил-фенил)-4-(3-хлоро-пирозин-2-ил)-бензамид.

Има уште 7 патентни барања.

(51) C 07D 405/06, A 61K 31/44, A 61P 35/00, 43/00, 7/02, 9/00, 9/04, 9/06, 9/10, 9/12

(11) 4042

(13) T1

(21) 2011/67

(22) 02/03/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20020373072P 16/04/2002 US

(96) 14/04/2003 EP09150995.0

(97) 05/01/2011 EP2065384

(73) Schering Corporation

Kenilworth, NJ 07033-0530, US


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CHACKALAMANNIL, Samuel; Greenlee,  
William J.; Wang, Yuguang and Xia, Yan

(54) **АНТАГОНИСТ НА ТРИЦИКЛИЧЕН  
ТРОМБИН РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Бисулфатна сол на соединението:



Има уште 6 патентни барања.

(51) A 61K 31/439, C 07D 453/02

(11) 4043

(13) T1

(21) 2011/68

(22) 04/03/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20060865667P 14/11/2006 US and

20060869384P 11/12/2006 US

(96) 13/11/2007 EP07824574.3

(97) 26/01/2011 EP2094694

(73) AstraZeneca AB

151 85 Sodertalje, SE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) FORD, Rhonan; MATHER, Andrew and  
METE, Antonio

(54) **ХИНИЦЛИДИН ДЕРИВАТИ НА (ХЕТЕРО)  
АРИЛЦИКЛОХЕПТАНКАРБОКСИЛНА  
КИСЕЛИНА КАКО АНТАГОНИСТИ НА  
МУСКАРИНСКИ РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Соединение со формулата (I),





**назначено со тоа што**

$R^1$  и  $R^2$  заедно со јаглеродниот атом на кој обете се директно прикачени формираат 7 член алифатски карбоцикличен прстен кој може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, хидроксил,  $C_{1-6}$  алкокси,  $NH_2$ ,  $NH(C_{1-6}$  алкил),  $N(C_{1-6}$  алкил) $_2$  и  $C_{1-6}$  алкил кој  $C_{1-6}$  алкил може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген и хидроксил;

$R^3$  претставува фенил или 5 до 6 член хетероарилен прстен, секој од истите може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, циано, нитро,  $SH$ ,  $S(O)_{0-2}R^9$ ,  $NR^{10}R^{11}$ ,  $S(O)_2NR^{12}R^{13}$ ,  $C(O)NR^{14}R^{15}$ ,  $C(O)_2R^{16}$ ,  $NR^{17}S(O)_2R^{18}$ ,  $NR^{19}C(O)R^{20}$ ,  $NR^{21}C(O)_2R^{22}$ ,  $NR^{23}C(O)NR^{24}R^{25}$ ,  $OR^{26}$  и  $C_{1-6}$  алкил кој  $C_{1-6}$  алкил може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од

халоген, хидроксил,  $C_{1-6}$  алкокси,  $NH_2$ ,  $NH(C_{1-6}$  алкил) и  $N(C_{1-6}$  алкил) $_2$ ;

$R^4$  претставува група со формулата (II) или (IIIa) или (IIIb);



каде што


Y е  $-CH_2-$ ,  $-CH_2CH_2-$  или  $-CH_2CH_2CH_2-$  и супституцијата на прстенот во групата (II) може да е во 3 или 4 положба;

a е 1 или 2;

b е 1 или 2;

Z е  $-CH_2-$ ;

$R^5$  претставува група со формулата (IV)



каде што

w е 0 или 1;

$R^6$  претставува  $C_{1-4}$  алкилен евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, хидрокси,  $C_{1-6}$  алкокси,  $NH_2$ ,  $NH(C_{1-6}$  алкил) and  $N(C_{1-6}$  алкил) $_2$ ;

кога w е 0, y е 0; кога w е 1, y е 0 или 1;

Q претставува O,  $S(O)_{0-2}$ ,  $NR^8$ ,  $-CONR^8-$ ,  $-SO_2NR^8-$ ,  $-NR^8CO-$ ,  $-NR^8SO_2-$ ,  $-OC(O)-$ ,  $-C(O)O-$ ,  $-HC=CH-$  или етинилен;

$R^7$  претставува циклична група  $Cyc^1$  или  $C_{1-4}$  алкил група која  $C_{1-4}$  алкил група може евентуално да е супституирана од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, хидроксил,  $C_{1-4}$  алкокси,  $NH_2$ ,  $NH(C_{1-4}$  алкил),  $N(C_{1-4}$  алкил) $_2$ , циклична група  $Cyc^2$  и  $-OSuc^2$ ; и  $R^7$  може дополнително да претставува

водород кога Q претставува O,  $NR^8$ ,  $-CONR^8-$ ,  $-SO_2NR^8-$ ,  $-C(O)O-$ ,  $-HC=CH-$  или етинилен;

$Suc^1$  и  $Suc^2$  секое независно претставува арил, хетероарил, 3 до 8 член алифатски карбоцикличен прстен или 4 до 8 член алифатски хетероцикличен прстен, секое од истите може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, циано, нитро, SH,  $S(O)_{0-2}R^9$ ,  $NR^{10}R^{11}$ ,  $S(O)_2NR^{12}R^{13}$ ,  $C(O)NR^{14}R^{15}$ ,  $C(O)_2R^{16}$ ,  $NR^{17}S(O)_2R^{18}$ ,  $NR^{19}C(O)R^{20}$ ,  $NR^{21}C(O)_2R^{22}$ ,  $NR^{23}C(O)NR^{24}R^{25}$ ,  $OR^{26}$ , фенил и  $C_{1-6}$  алкил кој фенил или  $C_{1-6}$  алкил може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, хидроксил,  $C_{1-6}$  алкокси,  $NH_2$ ,  $NH(C_{1-6}$  алкил) и  $N(C_{1-6}$  алкил) $_2$ ;

$R^8$  претставува водород или  $C_{1-6}$  алкил;

$R^9$  и  $R^{18}$  секое независно претставува  $C_{1-6}$  алкил, кој  $C_{1-6}$  алкил може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, хидроксил,  $C_{1-6}$  алкокси,  $NH_2$ ,  $NH(C_{1-6}$  алкил) и  $N(C_{1-6}$  алкил) $_2$ ; и  $R^{10}$ ,  $R^{11}$ ,  $R^{12}$ ,  $R^{13}$ ,  $R^{14}$ ,  $R^{15}$ ,  $R^{16}$ ,  $R^{17}$ ,  $R^{19}$ ,  $R^{20}$ ,  $R^{21}$ ,  $R^{22}$ ,  $R^{23}$ ,  $R^{24}$ ,  $R^{25}$  и  $R^{26}$  секое независно претставува водород или  $C_{1-6}$  алкил, кој  $C_{1-6}$  алкил може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, хидроксил,  $C_{1-6}$  алкокси,  $NH_2$ ,  $NH(C_{1-6}$  алкил) и  $N(C_{1-6}$  алкил) $_2$ ; или некое од  $R^{10}$  и  $R^{11}$ ,  $R^{12}$  и  $R^{13}$ ,  $R^{14}$  и  $R^{15}$  или  $R^{24}$  и  $R^{25}$ , заедно со азотниот атом на кој обете се прикачени, може да формираат 4 до 8 член алифатски хетероцикличен прстен, кој хетероцикличен прстен може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген, хидроксил и  $C_{1-6}$  алкил, кој  $C_{1-6}$  алкил може евентуално да е супституиран од еден или повеќе супституенти независно одбрани од халоген и хидроксил;

и X претставува фармацевтски прифатлив анјон на моно или поливалентна киселина.

Има уште 17 патентни барања.

(51) **C 07J 53/00, A 61K 31/58, A 61P 5/34, 5/42**

(11) **4044**

(13) T1

(21) **2011/69**

(22) 04/03/2011

(45) 30/06/2012

(30) 200610030416 29/06/2006 DE

(96) 29/06/2007 EP07765033.1

(97) 08/12/2010 EP2038294

(73) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft  
Mullerstrasse 170-178 13353 Berlin, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) MUHN, Hans-Peter; HUBNER, Jan;  
BOHLMANN, Rolf; PRELLE, Katja; KUHNKE,  
Joachim; GALLUS, Norbert; MENGES, Frederik  
and BORDEN, Steffen

(54) **18-МЕТИЛ-19-НОР-АНДРОСТ-4-ЕН-17,17-  
СПИРОЕТАР (18-МЕТИЛ-19-НОР-20-СПИРОКС-  
4-ЕН-3-ОН) И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ  
КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ**


(57) 1 18-Метил-15в,16в-метилен-19-нор-20-  
спирокс-4-ен-3-они со општата формула I

Z е кислороден атом, два водородни атоми,  
група =NOR или =NNHSO<sub>2</sub>R, каде што R е  
водороден атом или алкил група со неразгранет  
или разгранет-синџир која има 1 до 4 или 3 до 4  
јаглеродни атоми,

R<sup>4</sup> е водороден атом, халоген атом или  
трифлуорометил група,

и R<sup>6</sup> и/или R<sup>7</sup> може да има α или β  
конфигурација, и R<sup>6</sup> и R<sup>7</sup> се независно едно од  
друго водороден атом или алкил група со  
неразгранет или разгранет- синџир која има 1 до  
4 или 3 до 4 јаглеродни атоми или алкенил група  
со неразгранет или разгранет- синџир која има 2  
до 4 или 3 до 4 јаглеродни атоми или заситена  
циклоалкил група која има 3 до 5 јаглеродни  
атоми или заедно се метилен група или двојна  
врска.

Има уште 12 патентни барања.



ВО КОИ

(51) **A 61K 39/39**(11) **4046**

(13) T1

(21) **2011/122**

(22) 27/04/2011

(45) 30/06/2012

(30) 2006FI00163 29/06/2006 IT

(96) 28/06/2007 EP07765694.0

(97) 23/03/2011 EP2040749

(73) **Menarini International Operations  
Luxembourg S.A.****1611 Luxembourg, LU**(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SCHMITZ, Reinhard; FLEMMING, Jens;  
GROGER, Karsten and MANZINI, Stefano(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО  
СОДРЖАТ МОНОКЛОНАЛНО АНТИ  
ИДИОТИПСКО АНТИ- ЦА -125 АНТИТЕЛО И  
АЛУМИНИУМ**

(57) 1 Фармацевтски состав за парентерална употреба како вакцина којашто се состои од едно моноклонално антитело и, дополнително, дериват од алуминиум во концентрација којашто е вклучена помеѓу 2.4 и 5-2 mg/ml алуминиумски јон при што:

- споменатото моноклонално антитело е моноклоналниот анти идиотипски анти i-CA-125 MEN 2234 којшто содржи НИЗА ИД БР.1 и НИЗА ИД БР.2 и е присутно во количина од 0.1-4 mg/ml и адсорбирано на дериватот од алуминиум; и споменатото соединение на алуминиум е избрано меѓу алуминиум хидроксид и алуминиум фосфат и е суспендиран во еден воден ублажен систем **се карактеризира со тоа што** споменатиот фармацевтски состав содржи 1 ml од производот којшто треба да се зема. Има уште 10 патентни барања.

(51) **A 61K 31/18, 31/343, 31/381, 31/404, 31/498,  
31/517, 31/64, 39/395, 45/00, A 61P 35/00, 43/00**(11) **4047**

(13) T1

(21) **2011/123**

(22) 28/04/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20050054111 28/02/2005 JP

(96) 28/02/2006 EP06715261.1

(97) 20/04/2011 EP1859793

(73) **Eisai R&D Management Co., Ltd.****6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku , Tokyo  
112-8088, JP**

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) OWA, Takashi, Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., Ltd.; OZAWA, Yoichi, Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., Ltd.; SEMBA, Taro, Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., Ltd. and WAKABAYASHI, T., Tsukuba Res. Lab., Eisai Co., Ltd.


(54) **НОВА КОМБИНАТИВНА УПОТРЕБА НА  
СОЕДИНЕНИЕ НА СУЛФОНАМИД ПРИ  
ТРЕТМАН НА РАК**

(57) 1 Фармацевтска смеса која содржи соединение на сулфонамид во комбинација на супстанца со ЕГФ инхибиторна активност, **назначена со тоа што** соединението на сулфонамидот е:

N - (3 - хлоро -1H - индол - 7 - ил) - 4 - сулфонилбензенсулфонамид,  
N - (3 -цијано - 4 - метил -1H - индол - 7 - ил) - 4 - цијанобензенсулфонамид, или нивни фармацевтски прифатливи соли или солвати, и каде супстанцата која има ЕГФ инхибиторска активност е гефитиниб, ерлотиниб или цетуксимаб.

Има уште 9 патентни барања.

Слика 1



(51) A 61K 9/12, 31/167, 31/58, A 61P 11/06

(11) 4048

(13) T1

(21) 2011/125

(22) 29/04/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20010315386P 28/08/2001 US

(96) 27/08/2002 EP09006110.2

(97) 30/03/2011 EP2092935

(73) Schering Corporation

Kenilworth, New Jersey 07033-0530, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SHARPE, Stefan, A.; HART, John, L. and  
Sequeira, Joel A.

### (54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ АСТМА

(57) 1 Инхалатор со измерени дози кој што содржи формулација на аеросолна суспензија за инхалација, при што споменатата формулација на аеросолна суспензија за инхалација опфаќа: ефективна количина на мометазон фуорат; а ефективна количина на формотерол фумарат; и 1,1,1,2,3,3,3-хептафлуоропропан како придвижувач; при што тежинскиот сооднос на мометазон фуорат и формотерол фумарат е од околу 1 : 1 до околу 50 : 1, при што формотерол фумаратот флокуира со мометазон фуоратот, и при што формулацијата суштински нема носител.

Има уште 12 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 07D 498/04, A 61K 31/553, A 61P 3/04, 3/10**

(11) **4049** (13) T1

(21) **2011/126** (22) 03/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20070953507P 02/08/2007 US

(96) 22/07/2008 EP08788942.4

(97) 23/03/2011 EP2185567

(73) **Pfizer Products Inc.**

**Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US**


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) DOW, Robert, Lee and MUNCHNOF, Michael, John

(54) **СУПСТИТУИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА НА БИЦИКЛОЛАКТАМ**

(57) 1 Соединение претставено со формулата:



или негов тавтомер, или фармацевтски прифатлива сол на наведеното соединение или тавтомер, **назначено со тоа што:**

а)  $R^1$  е H,  $-(C_1-C_4)$ алкил,  $-(C_1-C_4)$ перфлуороалкил,  $-(C_1-C_4)$ перфлуороалкокси, или  $-(C_1-C_4)$ алкокси;

б)  $R^2$  и  $R^3$ , независно еден од друг, се H,  $-(C_1-C_4)$ алкил, или  $-(C_1-C_4)$ перфлуороалкил; или  $R^2$  и  $R^3$ , заедно со јаглеродниот атом за кој се прикачени, се  $-(C_3-C_6)$ циклоалкил;

в)  $R^4$  е H или  $-(C_1-C_4)$ алкил;

г)  $R^{5a}$ ,  $R^{5b}$ ,  $R^{5c}$  и  $R^{5d}$  се, независно еден од друг, H, F, Cl, Br,  $-(C_1-C_4)$ алкил, -OH или  $-O-(C_1-C_4)$ алкил;

д) Q е -O- или врска;

ѓ) A е  $-(C_3-C_6)$ циклоалкиленска група,  $-(C_3-C_6)$ циклоалкениленска група или фенилен;

е) Z е  $-C(R^{6a})(R^{6b})-$  или врска, каде што  $R^{6a}$  и  $R^{6b}$  се, независно еден од друг, -H или  $-(C_1-C_4)$ алкил, или  $R^{6a}$  и  $R^{6b}$ , заедно со јаглеродниот атом за кој се прикачени, се  $-(C_3-C_6)$ циклоалкил;

ж)  $R^7$  е  $C(O)R^8$ , цијано, хидроксил,  $-(C_1-C_4)$ алкокси,  $-(C_1-C_4)$ перфлуороалкокси или имитација на карбоксилна киселина;

з)  $R^8$  е  $-OR^9$  или  $NHR^{10}$ ;

с)  $R^9$  е -H,  $-(C_1-C_4)$ алкил, или  $-(C_1-C_4)$ перфлуороалкил; и

и)  $R^{10}$  е -H,  $-(C_1-C_4)$ алкил, тетразолил или  $S(O)_2CF_3$ ;

каде што наведената имитација на карбоксилна киселина е одбрана од  $-SO_3H$ ,  $-CH_2S(O)_2R^7$ ,  $-C(O)NHS(O)_2R^7$ ,  $-C(O)NHOH$ ,  $-C(O)NHCN$ ,  $-C(O)NHR^7$ ,  $-CH(CF_3)OH$ ,  $-C(CF_3)_2OH$ ,  $-P(O)(OH)_2$ , 1,2,5-тиадиазол-3-ол-4-ил, 1H-тетразол-5-ил, 1H-1,2,4-триазол-5-ил, 1H-пиразол-5-ол-3-ил, изоксазол-5-ол-3-ил, изоксазол-3-ол-5-ил, тиазолидин-2,4-дион-5-ил, имидазолидин-2,4-дион-5-ил, 1H-пирол-2,5-дион-3-ил, 1H-имидазол-2-ол-5-ил, дихидропиримидин-2,4(1H,3H)-дион-6-ил, имидазолидин-2,4-дион-1-ил, 1H-имидазол-5-ол-2-ил, 1H-пиразол-3-ол-1-ил, 1H-пиразол-3-ол-4-ил, 1,3,4-тиадиазол-2-ол-5-ил, 1,3,4-оксадиазол-2-ол-5-ил, 1,2,4-оксадиазол-3-ол-5-ил, 1,2,4-тиадиазол-3-ол-5-ил, оксазол-2-ол-4-ил, тиазол-2-ол-4-ил, тиазол-4-ол-2-ил, 1,2,4-оксадиазол-5-ол-3-ил, 1,2,4-тиадиазол-5-ол-3-ил, 1,1-ди-оксо-1,2,5-тиадиазолидин-3-он-2-ил, 1,1-ди-оксо-1,2,5-тиадиазолидин-3-он-5-ил, изотиазол-3-ол-5-ил, 2H-1,2,3-триазол-4-ол-2-ил, 1H-1,2,3-триазол-4-ол-1-ил, 1H-имидазол-2,4-диол-5-ил, 1-оксо-2,3-дихидро-1,2,4-тиадиазол-5-ол-3-ил, тиазол-2,4-диол-5-ил, оксазол-2,4-диол-5-ил, 3,4-дихидроксифуран-2(5H)-он-5-ил и 5-хидрокси-1,2,4-тиадиазол-3(2H)-он-2-ил, каде што  $R^7$  е -H,  $-(C_1-C_4)$ алкил или  $-(C_3-C_6)$ циклоалкил.

Има уште 21 патентни барања.



(51) A 61K 31/198, A 23L 1/305, A 61K 38/05, 38/06, A 61P 1/00, 11/06, 17/00, 17/06, 29/00, 37/06, 37/08

(11) 4050

(13) T1

(21) 2011/130

(22) 04/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20011006852 14/02/2001 DE

(96) 08/02/2002 EP06024288.0

(97) 23/03/2011 EP1749524

(73) Luger, Thomas; Brzoska, Dr., Thomas and Grabbe, Stephan

Langemarck Strasse 64 48147 Munster, DE;

Borkenfeld 273 48161 Munster, DE and Von-

Esmarch-Strasse 105 48149 Munster, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ



ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Luger, Dr., Thomas

(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОИШТО ИНХИБИРААТ ВОСПАЛЕНИЕ**

(57) 1 Соединение избрано од групата составена од дипептид лизин-пролин, трипептидот лизин-пролин-треонин и негова фармацевтски прифатлива сол, за употреба во лекувањето на инфламаторни цревни нарушувања.

Има уште 8 патентни барања.



Сл.2 Индуција на толеранција од страна на α-MSH и нивни пептиди



(51) **C 01B 17/90, 17/92**(11) **4051**

(13) T1

(21) **2011/131**

(22) 05/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20050075350 11/02/2005 EP

(96) 13/02/2006 EP06716617.3

(97) 09/02/2011 EP1863736

(73) **Techno Invent Ingenieursbureau voor Milieutechniek B.V. and Nederlandse Organisatie voor Toegepast - Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Mispelgaarde 12 2723 BG Zoetermeer, NL and Schoemakerstraat 97 2628 VK Delfi, NL**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) VAN GROENESTIJN, Johannes, Wouterus; HAZEWINKEL, Jacob, Hendrik, Obbo; CREUSEN, Raimond, Johannes, Maria and MEESTERS, Koen, Peter, Henri


(54) **РЕКУПЕРАЦИЈА НА СУЛФУРНА КИСЕЛИНА**

(57) 1 Постапка за рекуперација на сулфурна киселина од мешавина која содржи сулфурна киселина и органска материја, **назначена со тоа што** го опфаќа чекорот на контактирање на

наведената мешавина со анјон селективна мембрана, на тој начин произведувајќи филтрат тек богат со сулфурна киселина и тек осиромашен во сулфурна киселина, каде што наведената мешавина потекнува од чекор на контактирање каде што биомаса контактира со свеж тек од сулфурна киселина, и каде што наведениот свеж тек од сулфурна киселина барем делумно се добива од филтратот кој е добиен со наведениот чекор на контактирање на наведената мешавина со наведената анјон селективна мембрана, и каде што наведениот свеж тек од сулфурна киселина дополнително содржи сулфурна киселина што се добива со горење  $H_2S$ , кој што  $H_2S$  се претпочита да се добие од чекор на сулфатна редукција што се нанесува на тек кој е добиен од наведениот тек осиромашен во сулфурна киселина.

Има уште 5 патентни барања.

Figure 1



(51) C 07D 401/12, A 61K 31/454, A 61P 25/00, C 07D 401/14, 405/14, 409/14, 417/14

(11) 4052

(13) T1

(21) 2011/132

(22) 05/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 2002EP14831 23/12/2002 WO

(96) 17/12/2003 EP03810849.4

(97) 02/03/2011 EP1581518

(73) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) JANSSENS, Frans, Eduard; SOMMEN, Francois, Maria; DE BOECK, Benoit, and LEENAERTS, Joseph E.,

(54) СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА 1-ПИПЕРИДИН-4-ИЛ-4-ПИРОЛИДИН-3-ИЛ-ПИПЕРАЗИН И НИВНА УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА НЕУРОКИНИН

(57) 1 Соединение според општата формула (I)



негова фармацевтски прифатлива киселинска или базна адитивна сол, негова стереохемиски изомерна форма, или негова N-оксидна форма **назначено со тоа, што:**

n е цел број, еднаков на 0, 1 или 2;

m е цел број, еднаков на 1 или 2, под услов да доколку m е 2, тогаш n е 1;

p е цел број еднаков на 1 или 2;

q е цел број еднаков на 0 или 1;

Q е O или NR<sup>3</sup>;

X е ковалентна врска или двовалентен радикал со формулата -O-, -S- или -NR<sup>3</sup>-;

секое R<sup>3</sup> независно едно од друго, е водород или алкил;

секое R<sup>1</sup> независно едно од друго, е одбрано од групата од Ar<sup>1</sup>, Ar<sup>1</sup>-алкил и ди(Ar<sup>1</sup>)-алкил;

R<sup>2</sup> е Ar<sup>2</sup>, Ar<sup>2</sup>-алкил, ди(Ar<sup>2</sup>)-алкил, Het<sup>1</sup> или Het<sup>1</sup>-алкил;

Y е ковалентна врска или двовалентен радикал со формулата -C(=O)-, -SO<sub>2</sub>-, >C=CH-R или >C=N-R, каде што R е H, CN или нитро;

секое Alk претставува, независно едно од друго, ковалентна врска; двовалентен праволиниски или разгранет, заситен или незаситен јаглеродороден радикал кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми; или цикличен заситен или незаситен јаглеродороден радикал кој има од 3 до 6 јаглеродни атоми; секој радикал евентуално

супституиран на еден или повеќе јаглеродни атоми со еден или повеќе фенил, хало, циано, хидрокси, формил и аминоксидни радикали;

L е одбрано од групата од водород, алкил, алкилокси, алкилоксиалкилокси,

алкилкарбонил, алкилоксикарбонил, моно- и ди(алкил)амино, моно- и

ди(алкилоксикарбонил)амино, моно- и ди(алкилкарбонил)амино, моно- и ди(Ar<sup>3</sup>)амино,

моно- и ди(Ar<sup>3</sup>алкил)амино, моно- и ди(Het<sup>2</sup>)амино, моно- и ди(Het<sup>2</sup>алкил)амино,

алкилсулфанил, адамантил, Ar<sup>3</sup>, Ar<sup>3</sup>-окси, Ar<sup>3</sup>карбонил, Het<sup>2</sup>, Het-окси и Het<sup>2</sup>карбонил;

Ar<sup>1</sup> е фенил, евентуално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој независно еден од друг, одбран од групата од хало, алкил, циано, аминоксидни радикали и алкилокси;

Ar<sup>2</sup> е нафталенил или фенил, секој евентуално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секое независно едно од друго, одбрано од групата од хало, нитро, амино, моно- и ди(алкил)амино, циано, алкил, хидрокси, алкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, аминоксидни радикали и моно- и ди(алкил)аминокарбонил;

Ar<sup>3</sup> е нафталенил или фенил, евентуално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој независно еден од друг, одбран од групата од алкилокси, Ar<sup>1</sup>карбонилалкил,

Ar<sup>1</sup>алкилоксикарбонил, Ar<sup>1</sup>алкилоксиалкил, алкил, хало, хидрокси, пиридинил, морфолинил, пиролидинил, имидазо[1,2-а]пиридинил, морфолинилкарбонил, пиролидинилкарбонил, amino и циано;

Net<sup>1</sup> е моноцикличен хетероцикличен радикал одбран од групата од пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиазинил и пиридазинил; или бицикличен хетероцикличен радикал одбран од групата од хиолинил, хиноксалинил, индолил, бензимидазолил, бензоксазолил, бензисоксазолил, бензотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, инданил и хроменил; секој хетероцикличен радикал може евентуално да е супституиран на било кој атом од еден или повеќе радикали одбрани од групата од хало, оксо и алкил;

Net<sup>2</sup> е моноцикличен хетероцикличен радикал одбран од групата од пиролидинил, диоксолил, имидазолидинил, пиразолидинил, пиперидинил, морфолинил, дитианил, тиоморфолинил, пиперазинил, имидазолидинил, тетраhydroфуранил, 2H-пиролил, пиролинил, имидазолинил, пиразолинил, пиролил, имидазолил, пиразолил, тиазолил, фуранил, тиенил, оксазолил, диоксазолил, оксазолидинил, изоксазолил, тиазолил, тиадиазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил,

пиазинил, пиридазинил и триазинил; или бицикличен хетероцикличен радикал одбран од групата од 2,3-дихидро-бензо[1,4]диоксин, октаhydroбензо[1,4]диоксин, бензопиперидинил, хиолинил, хиноксалинил, индолил, изоиндолил, хроманил, бензимидазолил, имидазо[1,2-а]пиридинил, бензоксазолил, бензисоксазолил, бензотиазолил, бензисотиазолил, бензофуранил или бензотиенил; или трицикличниот хетероцикличен радикал 8,9-дихидро-4H-1-окса-3,5,7a-триаза-циклопента[f]-азуленил; секој радикал може евентуално да е супституиран со еден или повеќе радикали одбрани од групата од Ar<sup>1</sup>, Ar<sup>1</sup>алкил, Ar<sup>1</sup>алкилоксиалкил, хало, хидрокси, алкил, пиперидинил, пиролил, тиенил, оксо, алкилокси, алкилкарбонил, Ar<sup>1</sup>карбонил, моно- и ди(алкил)аминоалкил, алкилоксиалкил и алкилоксикарбонил; и алкил е праволиниски или разгранет заситен јаглевороден радикал кој има од 1 до 6 јаглеродни атоми или циклично заситени јаглевородни радикали кои имаат од 3 до 6 јаглеродни атоми; евентуално супституиран на еден или повеќе јаглеродни атоми со еден или повеќе радикали одбрани од групата од фенил, хало, циано, оксо, хидрокси, формил и amino.

Има уште 17 патентни барања.

(51) **B 60T 8/32, 15/02**

(11) **4103**

(13) T1

(21) **2011/136**

(22) 10/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 102008032715 11/07/2008 DE

(96) 13/07/2009 EP09009092.9

(97) 13/04/2011 EP2143606

(73) **KNORR-BREMSE Systeme fur Schienenfahrzeuge GmbH**

**Moosacher Strasse 80, 80809 Munchen, DE**


(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(72) Englbrecht, Matthaeus and Herden, Marc-Oliver

(54) **ЕЛЕКТРОПНЕВМАТСКИ УРЕД ЗА СОПИРАЊЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА**

(57) 1 Електропневматскиот уред за сопирање за железнички возила, опфаќа електронска контролна единица (1) за производство на електричен сопирачки сигнал за пилот вентили (4,5) на вентилот (3) за притисок врз пневматски сопирачки цилиндер (7) кој дополнително може да се управува преку средства кои обезбедуваат заштита од лизгање и итна акција за сопирање, е **назначен со тоа што**, пилот вентилите (4, 5)

се обезбедени со независен пар намотки (4а, 4б; 5а, 5б) за вентилација и циркулација, соодветно, еден пар на намотки (4б, 5б) кои се поврзани со сопирачката контролна единица (1), а другиот пар на намотки (4а, 5а) се поврзани со нелизгачкиот компјутер (8) за заштита од лизгање и итна акција за сопирање. Има уште 11 патентни барања.



(51) **A 61K 31/40, 31/4025, A 61P 3/06, C 07D 207/325, 207/333, 401/04, 407/04, 409/04**

(11) **4104**

(13) T1

(21) **2011/139**

(22) 11/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 2001MU00711 26/07/2001 IN

(96) 25/07/2002 EP027516009.5

(97) 04/05/2011 EP1414439

(73) **CADILA HEALTHCARE LIMITED**

**Zydus Tower, Satellite Cross Roads**

**Ahmedabad 380 015 Gujrat, IN**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LOHRAY, Braj Bhushan; BAROT, Vijay Kumar; RAVAL, Saurin Khimshankar; RAVAL, Preeti Saurin and BASU, Sujay

(54) **НОВИ ПИРОЛИ КОИШТО ИМААТ ХИПОЛИПИДЕМИЧНИ ХИПОХОЛЕСТЕРОЛЕМИЧНИ АКТИВНОСТИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИШТО ГИ СОДРЖАТ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК**

(57) 1 Соединение коешто е избрано од:  
[(2R)-N(1S)]-2-етокси-3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-ил)етокси]фенил}-N-(2-хидрокси-1-фенилетил)пропанамид;  
[(2S)-N(1S)]-2-етокси-3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-ил)етокси]фенил}-N-(2-хидрокси-1-фенилетил)пропанамид;  
(±) 3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и негови фармацевтски прифатливи соли и естери;  
(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-фенилпирол-1-ил)етокси]фенил}-2-етоксипропанска киселина и





и негови фармацевтски прифатливи соли и естери;

(+) 3-{4-[2-(5-метил-2-(пиридин-2-ил)-пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и негови фармацевтски прифатливи соли и естери;

(-) 3-{4-[2-(5-метил-2-(пиридин-2-ил)-пирол-1-ил)етокси]фенил}-2- етоксипропанска киселина и негови фармацевтски прифатливи соли и естери;

Нема други патентни барања.

(51) **C 07D 209/30, A 61K 31/405, A 61P 11/06, C 07D 401/04, 401/12, 403/04, 403/12, 407/04, 409/04, 413/04**

(11) **4107**

(13) T1

(21) **2011/143**

(22) 13/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20030001569 27/05/2003 SE and

20030002305 27/08/2003 SE

(96) 25/05/2004 EP08165755.3

(97) 16/03/2011 EP2025670

(73) **AstraZeneca AB**

**151 85 Sodertalje, SE**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) **Bonnert, Roger and Mohammed, Ruhsana**

(54) **УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА 3-**

**ФЕНИЛТИО-1Н-ИНДОЛ-1-ОЦЕТНА КИСЕЛИНА**  
**КАКО МОДУЛАТОРИ НА АКТИВНОСТА НА**  
**CRTh2 РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Соединение со формулата (I), или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, за

третманот на заболување посредувано од CRTh2:



(I)

во кое:

R<sup>1</sup> е NHCOMe;

R<sup>2</sup> е C<sub>1-6</sub>алкил или водород; и

R<sup>3</sup> е фенил евентуално супституиран од хлоро, метокси, метилсулфон или етилсулфон.

Има уште 6 патентни барања.

(51) **C 07D 471/08, A 61K 31/407, A 61P 25/00, C 07D 487/04**

(11) **4111**

(13) T1

(21) **2011/144**

(22) 13/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20060856079P 02/11/2006 US

(96) 01/11/2007 EP07863786.5

(97) 11/05/2011 EP2094703

(73) **Targacept, Inc.**

**200 East First Street, Suite 300 Winston-Salem,**  
**NC 27101-4165, US**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) **MIAO, Lan; MAZUROV, Anatoly and XIAO,**  
**Yun-de**


(54) **НИКОТИНСКИ АЦЕТИЛХОЛИН**  
**РЕЦЕПТОРПОД-ТИП СЕЛЕКТИВНИ АМИДИ НА**  
**ДИАЗАБИЦИКЛОАЛКАНИ**

(57) 1 Соединението N-(5-хлорофуран-2-илкарбонил)-3,7-дизабицикло[3.3.0]октан, или фармацевтски прифатлива сол на истото.


Има уште 8 патентни барања.



НАИПТ 1



НАИПТ 2



(51) **A 61K 31/4745, 38/16, A 61P 35/00**

(11) **4114**

(13) T1

(21) **2011/146**

(22) 16/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20070004868 05/07/2007 FR

(96) 02/07/2008 EP08827826.2

(97) 09/03/2011 EP2173349

(73) **Aventis Pharma S.A.**

**20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

72) BISSERY, Marie-Christine; VRIGNAUD, Patricia; CHIRON-BLONDEL, Marielle and LEJEUNE, Pascale

(54) **АНТИТУМОРНИ КОМБИНАЦИИ КОИ СОДРЖАТ ИНХИБИТОРНО СРЕДСТВО ЗА VEGF И ИРИНОТЕКАН**

(57) 1 Комбинации кои содржат VEGF Трап со иринотекан, **назначени со тоа што** се наменети за терапевтска употреба за третирање на неопластични заболувања.

Има уште 3 патентни барања.

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 35/00, C 07D 487/14**

(11) **4117**

(13) T1

(21) **2011/147**

(22) 17/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20030532182P 23/12/2003 US and

20040017947 22/12/2004 US

(96) 23/12/2004 EP04815262.3

(97) 02/03/2011 EP1704148

(73) **CEPHALON, INC.**

**41 Moores Road, P.O.Box 4011 Frazer, PA**

**19355, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) BECKNELL, Nadine, C.; DIEBOLD, James, L.;


GINGRICH, Diane, E.; HUDKINS, Robert, L.;

REDDY, Dandu, R.; TAO, Ming; UNDERINER,

Theodore, L. and ZULLI, Allison, L.

(54) **НОВИ КОНДЕНЗИРАНИ ПИРОЛОКАРБАЗОЛИ**

(57) 1 Соединение со структура со формулата II:



или негова фармацевтски прифатлива сол, **назначено со тоа, што** прстен В заедно со јаглородните атоми на кој е поврзан, е одбран од:

(а) фенилен прстен во кој од 1 до 3 јаглородни атоми можат да бидат заменети со азотни атоми; и



(б) 5-член ароматски прстен во кој од 1 до 2 јаглородни атоми можат да бидат заменети со азотни атоми; и

Q е  $\text{CH}_2\text{CH}_2$ ;

$A^1$ ,  $A^2$  е H, H; и  $B^1$ ,  $B^2$  заедно формираат  $=\text{O}$ ;

$R^1$  е независно одбрано од H,  $\text{C}(=\text{O})\text{R}^{1a}$ ,  $\text{OR}^{1b}$ ,  $\text{C}(=\text{O})\text{NHR}^{1b}$ ,  $\text{NR}^{1c}\text{R}^{1d}$ , и евентуално супституиран алкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $\text{R}^{10}$  групи;

$R^{1a}$  е независно одбрано од евентуално супституиран C1-C8 алкил, евентуално супституиран C6-C12 арил и евентуално супституиран C5-C10 арил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $\text{R}^{10}$  групи;

$R^{1b}$  е независно одбрано од H и евентуално супституиран C1-C8 алкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $\text{R}^{10}$  групи;

$R^{1c}$  и  $R^{1d}$  се секое независно одбрани од H и евентуално супституиран C1-C8 алкил, или заедно со азото на кој се прикачени формираат евентуално супституиран п евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $\text{R}^{10}$  групи;

$R^2$  е одбрано од H,  $\text{C}(=\text{O})\text{R}^{2a}$ ,  $\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{2c}\text{R}^{2d}$ ,  $\text{SO}_2\text{R}^{2b}$ ,  $\text{CO}_2\text{R}^{2b}$ , (C1-C8 алкилен)- $\text{OC}(=\text{O})$ -(C1-C8 алкилен) $\text{CO}_2\text{R}^{11}$ , евентуално супституиран C1-C8 алкил, евентуално супституиран C2-C8 алкенил, евентуално супституиран C2-C8 алкинил, евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил, и евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $\text{R}^{10}$  групи;

$R^{2a}$  е независно одбрано од евентуално супституиран C1-C8 алкил, евентуално супституиран C6-C12 арил,  $\text{OR}^{2b}$ , и  $\text{NR}^{2c}\text{R}^{2d}$ , каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $\text{R}^{10}$  групи;

$R^{2b}$  е одбрано од H и евентуално супституиран C1-C8 алкил, каде што наведените

евентуални супституенти се една до три  $\text{R}^{10}$  групи;

$R^{2c}$  и  $R^{2d}$  се секое независно одбрани од H и евентуално супституиран C1-C8 алкил, или заедно со азотот на кој се прикачени формираат евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $\text{R}^{10}$  групи;

барем едно од  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$ , и  $R^6$  е одбрано од (C1-C8 алкилен) $\text{OR}^{13}$ ,  $\text{C}(=\text{O})\text{R}^{13}$ ,  $(\text{CH}_2)_p\text{OR}^{22}$ ,  $\text{O}-(\text{C1-C8 алкилен})-\text{R}^{27}$ ,  $\text{OCH}(\text{CO}_2\text{R}^{18})_2$ ,  $\text{OCH}[(\text{CH}_2)_p\text{OR}^{20}]_2$ ,  $\text{C}(=\text{O})-(\text{C1-C8 алкилен})-\text{R}^{25}$ ,  $\text{NR}^{11}\text{R}^{32}$ ,  $\text{NR}^{11}\text{R}^{33}$ , (C1-C8 алкилен)- $\text{NR}^{18}\text{R}^{19}$ ,  $\text{C}(\text{R}^{12})=\text{N}-\text{R}^{18}$ ,  $\text{CH}=\text{N}-\text{OR}^{13}$ ,  $\text{C}(\text{R}^{12})=\text{N}-\text{OR}^{20}$ ,  $\text{C}(\text{R}^{11})=\text{N}-\text{NR}^{11}\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{14A}\text{R}^{14B}$ ,  $\text{C}(\text{R}^{11})=\text{N}-\text{NR}^{11}\text{SO}_2\text{R}^{18}$ ,  $\text{OC}(=\text{O})\text{NR}^{11}(\text{C1-C8 алкилен})-\text{R}^{26}$ ,  $\text{OC}(=\text{O})[\text{N}(\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{N}]-\text{R}^{21}$ ,  $\text{NR}^{11}\text{C}(=\text{O})\text{OR}^{23}$ ,  $\text{NR}^{11}\text{C}(=\text{O})\text{S}-\text{R}^{18}$ ,  $\text{NR}^{11}\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{11}\text{R}^{23}$ ,  $\text{NR}^{11}\text{C}(=\text{S})\text{NR}^{11}\text{R}^{23}$ ,  $\text{NR}^{11}\text{S}(=\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{15})_2$ ,  $\text{NR}^{11}\text{C}(=\text{O})\text{NR}^{11}(\text{C1-C8 алкилен})-\text{R}^{24}$ ,  $\text{NR}^{11}\text{C}(=\text{O})\text{N}(\text{R}^{11})\text{NR}^{16A}\text{R}^{16B}$ ,

супституиран C1-C8 алкилен, каде што еден од супституентите е спироциклоалкил група, евентуално супституиран (C1-C8 алкилен) $_x$ -C3-C10 циклоалкил, и евентуално супституиран -(C1-C8 алкилен) $_x$ -хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што хетеро C3-C10 циклоалкилот не вклучува несупституиран N-морфолинил, N-пиперидил или N-тиоморфолинил;

каде што наведената C1-C8 алкилен група може евентуално да е супституирана со една до три  $\text{R}^{10}$  групи;

под услов да кога некоја од  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$ , или  $R^6$  е  $\text{C}(=\text{O})\text{R}^{13}$ , тогаш  $\text{R}^{13}$  не вклучува хетеро C3-C10 циклоалкил група која содржи азот врзан за карбонил средината; и

другите  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$ , или  $R^6$  средини можат да бидат одбрани независно од H, халоген,  $\text{R}^{10}$ ,  $\text{OR}^{20}$ , евентуално супституиран C1-C8 алкил, евентуално супституиран C2-C8 алкенил, и

- евентуално супституиран C2-C8 алкинил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^7$  е одбрано од H, евентуално супституиран C1-C8 алкил, и  $OR^{11}$ , каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{10}$  е одбрано од C1-C8 алкил, C6-C12 арил, хетеро C5-C10 арил, C3-C10 циклоалкил спироциклоалкил хетеро C3-C10 циклоалкил, арилалкоси, F, Cl, Br, I, CN,  $CF_3$ ,  $NR^{31A}R^{31B}$ ,  $NO_2$ ,  $OR^{30}$ ,  $OCF_3$ ,  $=O$ ,  $=NR^{30}$ ,  $=N-OR^{30}$ ,  $=N-NR^{31A}R^{31B}$ ,  $OC(=O)R^{30}$ ,  $OC(=O)NHR^{29}$ ,  $O-Si(R^{29})_4$ , O-тетрахидропиранил, етилен оксид,  $NR^{29}C(=O)R^{30}$ ,  $NR^{29}CO_2R^{30}$ ,  $NR^{29}C(=O)NR^{31A}R^{31B}$ ,  $NHC(=NH)NH_2$ ,  $NR^{29}S(O)_2R^{30}$ ,  $S(O)_yR^{18}$ ,  $CO_2R^{30}$ ,  $C(=O)NR^{31A}R^{31B}$ ,  $C(=O)R^{30}$ ,  $(CH_2)_pOR^{30}$ ,  $CH=NNR^{31A}R^{31B}$ ,  $CH=NOR^{30}$ ,  $CH=NR^{30}$ ,  $CH=NNHCH(N=NH)NH_2$ ,  $S(=O)_2NR^{31A}R^{31B}$ ,  $P(=O)(OR^{30})_2$ ,  $OR^{28}$ , и моносахарид каде што секоја хидроксил група од моносахаридот е независно или несупституирана или е заменета со H, C1-C8 алкил, алкилкарбонилокси, или алкокси;
- $R^{11}$  е одбрано од H и евентуално супституиран C1-C8 алкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{12}$  е одбрано од евентуално супституиран C1-C8 алкил, евентуално супституиран C6-C12 арил, и евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{13}$  е независно одбрано од евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил и евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{14A}$  и  $R^{14B}$  се секое независно одбрани од H, евентуално супституиран C1-C8 алкил, евентуално супституиран C6-C12 арил, и евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{15}$  е независно одбрано од евентуално супституиран C1-C8 алкил, евентуално супституиран C6-C12 арил, евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил и евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{16A}$  и  $R^{16B}$  се секое независно одбрани од H и евентуално супституиран C1-C8 алкил, или заедно со азотот на кој се прикачени формираат евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{17}$  е одбрано од евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, и евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{18}$  е одбрано од H, евентуално супституиран C1-C8 алкил, евентуално супституиран C6-C12 арил, евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил и евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{19}$  е одбрано од CN и триазол;
- $R^{20}$  е одбрано од H, евентуално супституиран C1-C8 алкил, евентуално супституиран C2-C8 алкинил, евентуално супституиран C2-C8 алкинил, евентуално супституиран C6-C12 арил, евентуално супституиран C6-C16 арил C1-C8 алкил, евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, евентуално супституиран C3-C10

- циклоалкил и евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{21}$  е одбрано од евентуално супституиран C6-C12 арил, и евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{22}$  е евентуално супституиран C<sub>5</sub>-C<sub>10</sub> алкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{23}$  е одбрано од евентуално супституиран C6-C12 арил, евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил и евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{24}$  е одбрано од евентуално супституиран C2-C8 алкенил, евентуално супституиран C2-C8 алкинил, евентуално супституиран C6-C12 арил, евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил, евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил,  $OR^{20}$ ,  $O(CH_2)_pOR^{20}$ ,  $(CH_2)_pOR^{20}$ ,  $SR^{17}$ ,  $SOR^{15}$ ,  $SO_2R^{18}$ ,  $CN$ ,  $N(R^{18})_2$ ,  $C(=O)N(R^{18})_2$ ,  $NR^{18}C(=O)R^{18}$ ,  $NR^{18}C(=O)N(R^{18})_2$ ,  $C(=NR^{18})OR^{18}$ ,  $C(R^{12})=NOR^{18}$ ,  $NHOR^{20}$ ,  $NR^{18}C(=NR^{18})N(R^{18})_2$ ,  $NHCN$ ,  $CONR^{18}OR^{18}$ ,  $CO_2R^{18}$ ,  $OCOR^{15}$ ,  $OC(=O)N(R^{18})_2$ ,  $NR^{18}C(=O)OR^{15}$ , и  $C(=O)R^{18}$ , каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{25}$  е одбрано од евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил, евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил,  $OR^{20}$ ,  $O(CH_2)_pOR^{20}$ ,  $(CH_2)_pOR^{20}$ ,  $SR^{17}$ ,  $SOR^{15}$ ,  $SO_2R^{18}$ ,  $CN$ ,  $N(R^{17})_2$ ,  $C(=O)N(R^{18})_2$ ,  $NR^{18}C(=O)R^{18}$ ,  $NR^{18}C(=O)N(R^{18})_2$ ,  $C(=NR^{18})OR^{18}$ ,  $C(R^{12})=NOR^{18}$ ,  $NHOR^{20}$ ,  $NR^{18}C(=NR^{18})N(R^{18})_2$ ,  $NHCN$ ,  $CONR^{18}OR^{18}$ ,  $CO_2R^{18}$ ,  $OCOR^{15}$ ,  $OC(=O)N(R^{18})_2$ ,  $NR^{18}C(=O)OR^{15}$ , и  $C(=O)R^{18}$ , каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $NR^{18}C(=NR^{18})N(R^{18})_2$ ,  $NHCN$ ,  $CONR^{18}OR^{18}$ ,  $CO_2R^{18}$ ,  $OCOR^{15}$ ,  $OC(=O)N(R^{18})_2$ ,  $NR^{18}C(=O)OR^{15}$ , и  $C(=O)R^{18}$ , каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{26}$  е одбрано од евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил, евентуално супституиран хетеро C3-C10 циклоалкил, евентуално супституиран C6-C12 арил, евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил,  $OR^{11}$ ,  $O(CH_2)_pOR^{20}$ ,  $(CH_2)_pOR^{20}$ ,  $SR^{17}$ ,  $SOR^{15}$ ,  $SO_2R^{18}$ ,  $CN$ ,  $N(R^{18})_2$ ,  $C(=O)N(R^{18})_2$ ,  $NR^{18}C(=O)R^{18}$ ,  $NR^{18}C(=O)N(R^{18})_2$ ,  $C(=NR^{18})OR^{18}$ ,  $C(R^{12})=NOR^{18}$ ,  $NHOR^{20}$ ,  $NR^{18}C(=NR^{18})N(R^{18})_2$ ,  $NHCN$ ,  $CONR^{18}OR^{18}$ ,  $CO_2R^{18}$ ,  $OCOR^{15}$ ,  $OC(=O)N(R^{18})_2$ ,  $NR^{18}C(=O)OR^{15}$ , и  $C(=O)R^{18}$ , каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{27}$  е одбран од евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил  $CN$ ,  $C(R^{12})=NOR^{18}$ , и  $C(=O)N(R^{18})_2$ , каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{28}$  е остатокот од аминокиселина после отстранувањето на хидроксил средината од нејзината карбоксил група;
- $R^{29}$  е H или C1-C8 алкил;
- $R^{30}$  е H, C1-C8 алкил, C6-C12 арил, C6-C12 арилC1-C8 алкил, хетеро C5-C10 арил, C3-C10 циклоалкил или хетеро C3-C10 циклоалкил;
- $R^{31A}$  и  $R^{31B}$  се секое независно одбрани од H, C1-C8 алкил, и C6-C12 арил C1-C8 алкил, или заедно со азотот на кој се прикачени формираат хетеро C3-C10 циклоалкил;
- $R^{32}$  е евентуално супституиран C6-C12 арил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три  $R^{10}$  групи;
- $R^{33}$  е одбрано од евентуално супституиран C3-C10 циклоалкил, евентуално супституиран хетеро C5-C10 арил, и

евентуално супституиран хетеро С3-С10 циклоалкил, каде што наведените евентуални супституенти се една до три R<sup>10</sup> групи;  
р е независно одбрано од 1, 2, 3, и 4;

х е 0 или 1;  
у е независно одбрано од 0, 1 и 2,  
или негов стереоизомер или фармацевтски или фармацевтски прифатлива сол.  
Има уште 48 патентни барања.

(51) **B 65D 43/02**

(11) **4119**

(13) T1

(21) **2011/149**

(22) 18/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20050025264 18/11/2005 EP

(96) 09/11/2006 EP06818446.4

(97) 23/03/2011 EP1968861

(73) **SEDA S.p.A.**
**Corso Salvatore d'Amato 84 80022 Arzano-Napoli, IT**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.  
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000,  
Скопје


(72) D'Amato, Gianfranco

(54) **КАПАК ЗА САД СО ФОРМА НА ЧАШКА**

(57) 1 Капак (5) со централен дел (6) на капакот и со периферен стегачки канал (7) формиран помеѓу надворешниот сид (8) на каналот и внатрешниот сид (9) на каналот за да биде

стегнат на заоблениот обрач (4) од садот во форма на чашка (1), каде што стеснувањето (10) е предвидено најмалку на периферниот дел од надворешниот сид (8) на каналот, стеснувањето (10) формира надвиснување (14) во внатрешноста на каналот (7), ова надвиснување (14) содржи надвиснувачки шилец (15), горен сид (16) и долен сид (17, надвиснувачкиот шилец (15) ја дефинира хоризонталната рамнина (Н), каде што аголот (г) дефиниран помеѓу хоризонталната рамнина (Н) и тангенцијалната рамнина (Т16) на крајот од горниот сид (16) соседно на надвиснувачкиот шилец (15) е помал од аголот (и) дефиниран помеѓу хоризонталната рамнина (Н) и тангенцијалната рамнина (Т17) на крајот од долниот сид (17) соседно на надвиснувачкиот шилец (15), **назначен со тоа што** вредноста на наведениот агол (г) изнесува од 0° до 20°.

Има уште 14 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 61K 39/04, C 07K 14/35**(11) **4122**

(13) T1

(21) **2011/150**

(22) 19/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20050000102 05/01/2005 GB and

20050649804P 03/02/2005 US

(96) 05/01/2006 EP06700223.8

(97) 16/03/2011 EP1833507


(73) **ISIS INNOVATION LIMITED****Oxford OX1 2JD, GB**(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MCSHANE, Helen; PATHAN, Ansar A.; HILL,  
Adrian and GLIBERT, Sarah C.(54) **СОСТАВИ ЗА ИМУНИЗИРАЊЕ ПРОТИВ  
МИКОБАКТЕРИИ**

(57) 1 Имуногенски состав којшто се состои од не-реплицирачки или вектор на вирус на сипаници намален со репликација којшто го изразува преведениот производ од еден микобактериски Ag85A ген за употреба при спречување на инфекција или заболување со микобактерии со индуцирање на централно мемориска Т клеточна имуна реакција кај еден пациент, при што виралниот вектор го изразува Ag85A со една РК С-терминална ознака, една ТРА лидерска низа, и едно С-терминално кретење на 10-20 аминокиселини и при што споменатата имуна реакција опстојува најмалку 1 година.

Има уште 17 патентни барања.



(51) C 12Q 1/70

(11) 4099

(13) T1

(21) 2011/153

(22) 19/05/2011

(45) 30/06/2012

(30) 2007IB03304 31/10/2007 WO

(96) 31/10/2008 EP08844624.0

(97) 23/02/2011 EP2215272

(73) **DEBIOPHARM S.A. and Katholieke**

Universiteit Leuven

**Forum "apres-demain", Ch.Messidor 5-7 1002**

**Lausanne, CH and K.U.Leuven R&D**

**Minderbroedersstraat 8a-bus 5105 3000 Leuven,  
BE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,  
Скопје

(72) DUMONT, Jean-Maurice; VUAGNIAUX, Gregorie; SNOECK, Joke; VAN DOOREN, Sonia and VANDAMME, Anne-Mieke

(54) **ИСПИТУВАЊЕ НА СКОРО ПОТПОЛН  
ГЕНОМ НА ОТПОР НА НСУ ЛЕК**

(57) 1 Испитување за идентификација на мутација во геном на HCV присатен во примерокот, испитувањето ги опфаќа секвенцијални чекори на:

а) Екстаркција на вирусниот RNK од примерокот што содржи HCV?

б) Одредување на генотипот и подтипот на HCV?

в) Синтеза на парцијалните комплементарни DNK (сDNK) од геном на HCV во три засебни обратни транскрипциони реакции, првата обратна транскрипциона реакција започната од првиот надворешен антисенс прајмер избран посебно да се хибридизира во секвенцата на 3'UTR на прототипот на HCV геномот од истиот генотип и подтип, втората обратно транскрипциона реакција започната од вториот надворешен антисенс прајмер избран посебно да се хибридизира во секвенца во NS4B-NS5A регионот од геномот на прототипот HCV и третата обратна транскрипциона реакција започната од третиот надворешен антисенс прајмер избран посебно да се хибридизира во секвенца во NS2 регионот од геномот на прототипот HCV?

г) Синтеза на вториот ланец и амплификација на парцијалниот cDNK од чекорот с) во три засебни верижни реакции на полимераза (PCR), првата PCR реакција опфаќа аликвотен број содржан во првата обратна транскрипциона реакција, на првиот надворешен антисенс прајмер и на првиот надворешен сенс прајмер



избран посебно да се хибридизира во комплементарна секвенца во NS4B-NS5A регионот од геномот на прототипот HCV, втората PCR реакција опфаќа аликвотен број содржан во втората обратна транскрипциона реакција, на вториот надворешен антисенс прајмер и вториот надворешен сенс прајмер избран посебно да се хибридизира во комплементарната секвенца во NS2 регионот од геномот на прототипот HCV, и третата PCR реакција опфаќа аликвотен број содржан во третата обратна транскрипциона реакција, на третиот надворешен антисенс прајмер и третиот надворешен сенс прајмер избран посебно да се хибридизира во комплементарна секвенца во 5'UTR регионот од геномот на прототипот HCV, каде вториот надворешен антисенс прајмер се хибридизира во секвенца во NS4B-NS5A регионот од геномот на прототипот HCV кој се наоѓа 3' во однос на регионот кој е комплементарен на вториот надворешен сенс прајмер?


д) Понатамошната амплификација на парцијалниот cDNK од чекорот в) во три засебни вклопени PCR реакции, првата вклопена PCR

реакција опфаќа аликвотен број содржан во првата PCR реакција и првите внатрешни антисенс и сенс прајмери, втората PCR реакција опфаќа аликвотен број содржан во втората PCR реакција и на вторите внатрешни антисенс и сенс прајмери и третата вклопена PCR реакција опфаќа аликвотен број содржан во третата PCR реакција и третите внатрешни антисенс и сенс прајмери, каде внатрешните прајмери не се преклопуваат со надворешните прајмери, вториот внатрешен антисенс прајмер се хибридизира во секвенца во NS4B-NS5A регионот од геномот на прототипот HCV кој се наоѓа 3' во однос на регионот кој е комплементарен на првиот внатрешен сенс прајмер и третиот внатрешен антисенс прајмер се хибридизира во секвенца во NS2 регионот од геномот на прототипот HCV кој се наоѓа 3' во однос на регионот кој е комплементарен на вториот внатрешен сенс прајмер?

ѓ) Анализата на секвенци од понатаму амплифицираните cDNK од чекорите е) ?и

е) Споредувањето на секвенците добиени во чекорот ф) со оние од прототипот HCV.

Има уште 15 патентни барања.





(51) H 04L 29/08, 29/06

(11) 4095

(13) T1

(21) 2011/174

(22) 03/06/2011

(45) 30/06/2012

(30) 102005037314 04/08/2005 DE and

102005057236 29/11/2005 DE

(96) 01/08/2006 EP06776541.2

(97) 16/03/2011 EP1911248

**(73) T-Mobile International AG**

**53227 Bonn, DE**

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ СКОПЈЕ


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BLICKER, Stephan

**(54) МЕТОДА ЗА СОБИРАЊЕ НА  
ОДНЕСУВАЊЕТО НА КОРИСНИКОТ ЗА  
ВРЕМЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО ВО МОБИЛЕН  
3GPP IP МУЛТИМЕДИУМСКИ ПОТСИСТЕМ  
(IMS)**

(57) 1 Метода за собирање статистички податоци за IMS или SIP услуги во мобилниот IP мултимедиумски потсистем IMS, при што се врши евалуација на однесувањето на корисникот во комуникацијата со учесниците во текот на воспоставувањето на врска со една апликација, што **се карактеризира со тоа што** еден он-лајн статистички и рекламен сервер OSAS (18) е интегриран во апликации за IMS сесија и во соодветните сигнализирачки комуникации како нова серверска компонента на апликацијата, и OSAS (18) бидејќи IP услугите ги собираат и евалуираат статистичките податоци за времето на извршување и може да ги пренесе информациите до еден терминал (10) на еден учесник во текот на воспоставување конверзација, како функција на собраните статистички податоци.

Има уште 6 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) C 07D 213/61, A 61K 31/44, 31/4427, A 61P 25/00, 29/00, 31/00, 35/00, C 07D 413/12, 417/12

(11) 4096 (13) T1  
(21) 2011/175 (22) 06/06/2011  
(45) 30/06/2012

(30) 871689P 22/12/2006 US and 945470P 21/06/2007 US

(96) 21/12/2007 EP07846434.4

(97) 30/03/2011 EP2125736

(73) LEO PHARMA A/S

2750 Ballerup, DK


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) FELDING, Jakob and NIELSEN, Simon, Feldbaek

(54) ЗАМЕНЕТИ АЦЕТОФЕНОНИ КОРИСНИ КАКО PDE4 ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение согласно формула I



при што X1, X2, X3, X4 и X5 независно еден од друг претставуваат -CH- или N;

или X3, X4 и X5 независно еден од друг претставуваат -CH- или N, и X1 и X2 независно еден од друг претставуваат C и формираат дел од еден дополнителен 6-член ароматичен прстен;

при што R1 претставува алкил, алкенил, алкинил, халоалкил, хидроксиалкил, или алкилкарбонил, од кои сите се незадолжително заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од R4, или R1 претставува водород;

R2 претставува алкил, циклоалкил, алкенил, циклоалкенил, алкинил, халоалкил, хидроксиалкил, хетероциклоалкенил, алкиларил, арилалкил, алкилалкоксикарбонил, алкилкарбонилокси, или алкоксиалкил, од кои сите се незадолжително заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од R5; или R2 претставува водород или -CH2-C(O)NR9-R12;

R3 претставува алкил, циклоалкил, алкенил, циклоалкенил, алкинил, халоалкил, хидроксиалкил, хетероциклоалкенил, алкиларил, арилалкил, алкилалкоксикарбонил, алкилкарбонилокси, или алкоксиалкил, од кои сите се незадолжително заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од R6; или R3 претставува водород, -CH2-C(O)-хетероциклоалкил или -CH2-C(O)NR9-R12;

R4 претставува водород, алкил, алкенил, алкинил, халоген, оксо, алкокси, хидрокси или халоалкил;

R5 претставува алкиларил, карбокси, алкил, алкенил, циклоалкенил, алкинил, халоалкил, циклоалкил, циклоалкенил, карбамоил, хидроксиалкил, арилокси, алкоксикарбонилокси, алкоксикарбонил, алкокси, алкоксиалкил, арил, еден хетероцикличен прстен, аминокарбонил, алкилтио, алкилкарбониламино, хидрокси, алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилкарбонилокси, или amino, од кои сите се незадолжително заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од R7;

или R5 претставува водород, оксо, халоген, цијано, или нитро;

R6 претставува алкиларил, карбокси, алкил, алкенил, циклоалкенил, алкинил, халоалкил, циклоалкил, циклоалкенил, карбамоил, хидроксиалкил, арилокси, алкоксикарбонилокси, алкоксикарбонил, алкокси, алкоксиалкил, арил, еден хетероцикличен прстен, аминокарбонил, алкилтио, алкилкарбониламино, арилкарбонил, хидрокси, алкилкарбонил, алкилкарбонилокси, или аминокс, од кои сите се незадолжително заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од R8;

или R6 претставува водород, оксо, халоген, цијано, или нитро;

R7 претставува алкил, алкенил, циклоалкил, циклоалкенил, алкинил, алкокси, халоалкил, алкилтио, хетероциклоалкенил, хетероциклоалкил, арил, алкилкарбонил, хетероарил, арилокси, алкоксикарбонил, хидроксиалкил, аминокс, хидрокси, или карбокси; од кои сите се незадолжително заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од R10;

или R7 претставува водород, халоген, или оксо;

R8 претставува алкил, алкенил, циклоалкил, циклоалкенил, алкинил, алкокси, халоалкил, алкилтио, алкилсулфонил, алкилсулфинил, хетероциклоалкенил, хетероциклоалкил, арил, алкилкарбонил, хетероарил, арилокси, алкоксикарбонил, хидроксиалкил, аминокс, хидрокси, или карбокси; од кои сите се незадолжително заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од R10;

или R8 претставува водород, халоген, или оксо;

R9 претставува водород, алкил, халоалкил, или хидроксиалкил;

R10 претставува водород, алкил, оксо, хидрокси, халоген, карбокси, аминокс, алкокси, халоалкил, или хидроксиалкил;

R11 претставува еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од водород, халоген, цијано, аминокс, алкил, метилсулфинил, метилсулфонил, аминокс, цијано, или алкокси;

R12 претставува алкиларил, арилалкил, карбокси, алкил, алкенил, алкинил, халоалкил, циклоалкил, циклоалкенил, карбамоил, хидроксиалкил, арилокси, алкоксикарбонилокси, алкоксикарбонил, алкокси, алкоксиалкил, арил, еден хетероцикличен прстен, аминокарбонил, алкилтио, алкилкарбониламино, хидрокси, алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилкарбонилокси, или аминокс, од кои сите се незадолжително заменети со еден или повеќе, исти или различни супституенти селектирани од R8,

или R12 претставува водород;

под услов ако R1, R2 и R3 не можат сите да бидат метил;

под услов ако кога R2 и R3 се двата водород, R1 не може да биде метил или водород;

под услов ако кога R1 е метил или водород, R2 е метил и R3 е водород, тогаш прстенот B не може да биде фенил;

и фармацевтски прифатливи соли, хидрати, N-оксиди или солвати од тоа.

Има уште 24 патентни барања.

(51) C 07D 401/04, A 61K 31/47, A 61P 31/04

(11) 4098 (13) T1

(21) 2011/178 (22) 08/06/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20060786483P 28/03/2006 US

(96) 26/03/2007 EP07735261.5

(97) 27/04/2011 EP2001862

(73) Warner Chilcott Company, LLC

P.O Box 1005 Union Street KM I.I. Fajardo

Puerto Rico 00738-1005, PR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) REDMAN-FUREY, Nancy, Lee; GODLEWSKI, Jane, Ellen and DICKS, Michael, Lloyd

(54) МАЛЕАТНИ СОЛИ И ПОЛИМОРФИ НА (3S, 5S)-7-[3-АМИНО-5-МЕТИЛ-ПИПЕРИДИНИЛ]-1-

**ЦИКЛОПРОПИЛ-1,4-ДИХИДРО-8-МЕТОКСИ-4-ОКСО-3-КИНОЛИНКАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА**  
(57) 1 Полиморф на малеатна сол на (3S, 5S)-7[3-амино-5-метил-пиперидинил]-1-циклопропил 1-1,4-дихидро-8-метокси-4-оксо-3-кинолинкарбоксилна киселина, избран од

групата составена од D, L-малеат хеми-хидратна сол, D-малеат хидратна сол, L-малеатна хидратна сол, D-малеатна анхидридна сол и L-малеатна анхидридна сол.  
Има уште 11 патентни барања.



Слика 1. Карактеристичен модел на дифракција во X-зраци за D, L-малеат хеми-хидрат

(51) **E 05B 27/00**

(11) **4102**

(13) T1

(21) **2011/184**

(22) 15/06/2011

(45) 30/06/2012

(30) 504202P 22/09/2003 US and 913519  
09/08/2004 US

(96) 13/09/2004 EP04775417.1

(97) 16/03/2011 EP1668212

(73) **Winloc AG**

**Baarerstrasse 43 6304 Zug, CH**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) WIDEN, Bo

(54) **СИСТЕМ ЗА БРАВА И КЛУЧ СО ДОДАТНИ  
КОМБИНАЦИИ ЗА ШИФРА**

(57) 1 Систем за брава и клуч кој вклучува:

- Затворен простор (204) со цилиндричен отвор,
- цилиндричен клучен приклучок (202) кој е свртувачки поврзан во цилиндрична дупка во споменатиот цилиндричен отвор, споменатиот клучен приклучок има надолжна клучна дупка (201) и од страната на споменатата клучна дупка, две или повеќе страни ваљаци за заклучување

(206) во ред кои работат заедно со странично средство за заклучување (213) за заклучување на копчето за приклучок против ротација во цилиндричната дупка,

- споменатите странични ваљаци за заклучување (206) имаат трансверзално проектирана квака (208), а најмалку две од нив се монтирани во здружена комора (207) за нивно подигнувачко и ротационо движење,

- споменатото подигнувачко движењето се врши наспроти акцијата на сила извршена надолж споменатата комора (216), и

- споменатото ротационо движење на странични ваљаци за заклучување одговара на поврзаните кваки

(208) коишто вршат клучно движење, ротационото

движење на странични ваљаци за заклучување е ограничено меѓу две аголни позиции соодветните

одреден клучна позиција на кваката.

и споменатиот сврзан клуч (100) се состои од:


- надолжно проширувачко клучни сечило (102),

кое се внесува во споменатата клучни дупка (201) на  
 клучниот приклучок од споменатата брава,  
 - споменатото клучно сечилото има регион со страничен материјал од  
 едната страна на клучното сечило дефинирано нагорно  
 со надолжно проширување на повржината на полицата, која  
 е барем делумно прекината од страничена шифра  
 шема сечило во споменатиот регион со материјал со цел да се формираат  
 брановидна водечка површина (105), вклучувајќи и платформа површина дел (106) на слободниот краен дел (107) од клучното сечило,  
 - споменатата брановидна водечка површина (105) ангажирана со споменатите кваки од споменатите две или повеќе странични ваљаци за заклучување и правејќи катанец кој ја следи споменатата брановидна водечка површина,  
 додека секој од споменатите а најмалку две страни од страничните валјаци за заклучување се преместени подигнувачки против акцијата на споменатата сила (216) и споменатата квака (208) е предизвикана да ротира косо помеѓу ротирачките крајни позиции, кога клучното сечило е вметнато во клучната дупка, - споменатата брановидна водечка површина вклучувајќи најмалку две странични шифра делови (121, 122, 123, 124, 125) поврзани со

споменатите странични валјаци за заклучување (206) и водејќи ја неговата квака (208), по целосно внесување на клучното сечило во клучната дупка, во специфични позиции при што ваљациите за заклучување дозволуваат споменатите средства за заклучување (213) ротациски да го отпуштат клучниот приклучок (202) во однос на затворениот простор (204),  
 - најмалку еден од споменатите странични шифрирани делови (122, 123, 124, 125) се наоѓаат на однапред избраниот бројот на вертикални нивоа од шифрата пониско од нивото на споменатата полица површина и на една избрана од предодреден број на надолжни позиции кои одговараат на одредена клучна позиција на споменатата квака, **се карактеризира со тоа што** - во дополние на споменатиот бројот на вертикалните нивоа од шифрата за најмалку еден страничен дел од шифрата, постои додатна шифра за горното ниво на споменатата полица површина од споменатиот поврзан клуч, и дека  
 - најмалку уште еден (121) на странични делови на шифрата се состои од една страничен сегмент за шифрата на врвот (121) кој се наоѓа во тоа додатна шифра за горното ниво претставува дополнителна шифра за соодветниот страничен ваљак за заклучување при што можниот број на комбинации е зголемен.  
 Има уште 6 патентни барања.

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/351, 31/366, A 61P 31/14, C 07D 309/32, 405/06, 405/14, 513/04**  
 (11) **4100** (13) T1  
 (21) **2011/186** (22) 16/06/2011  
 (45) 30/06/2012  
 (30) 602618P 18/08/2004 US  
 (96) 05/08/2005 EP05775853.4  
 (97) 20/04/2011 EP1781662  
 (73) **Pfizer Inc.**  
**235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US**  
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ  
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) LI, Hui; TATLOCK, John, Howard;  
 GONZALEZ, Javier; JEWELL, Tanya, Michelle and LINTON, Angelica  
 (54) **ИНХИБИТОРИ НА ПОЛИМЕРАЗА НА RNA ЗАВИСНА ОД RNA НА ВИРУС НА ХЕПАТИТ С И СОСТАВИ И ТРЕТИРАЊЕ ВО КОИ СЕ КОРИСТАТ ОБИЕ ИНХИБИТОРИ**  
 (57) 1 Соединение со формулата (4):



назначено со тоа што:

R1 е циклопентил;

R2 е -(CR6R7)<sub>n</sub> (5- до 6-член хетероциклическа група може да биде супституирана со најмалку една група R4;

R3 е -(CR6R7)<sub>t</sub> (4- до 10-член хетероциклическа група може да биде супституирана со најмалку една група R5;

секој R4 е независно одбран од хало, -OR6, оксо, -NR6R7, -CF3, -CN, -C(O)R6,

-C(O)OR6, -OC(O)R6, -NR6C(O)R7, -NR6C(O)OR7, -NR6C(O)NR6R7, -C(O)NR6R7,

-SO<sub>2</sub>NR6R7, -NR6SO<sub>2</sub>R7, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил и C2-C6 алкинил, каде што секоја

наведена C1-C6 алкилна, C2-C6 алкенилна и C2-C6 алкинилна група може да биде супституирана со најмалку еден R5;

секој R5 е независно одбран од C1-C6 алкил, хало, -OR6, -CF3 и -CN;

секој R6 и R7 е независно одбран од водород и C1-C6 алкил;

n е 2; и

t е 1 или 2; или

негова фармацевтски прифатлива сол,

под услов соединението со формулата (4) да не биде

6-циклопентил-3-[(5,7-

диметил[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-2-

ил)метил]-6-[2-(2-етилпиридин-4-ил) етил]-4-

хидрокси-5,6-дихидро-2H-пиран-2-он, 3-[(6-

хлоро[1,2,4]триазоло[1,5-а]пиримидин-2-

ил)метил]-6-циклопентил-6-[2-(2-етилпиридин-4-

ил)етил]-4-хидрокси-5,6-дихидро-2H-пиран-2-он,

или 6-циклопентил-3-[(5,7-

диметил[1,2,4]триазоло [1,5-а]пиримидин-2-

ил)метил]-6-[2-(5-етилпиридин-3-ил)етил]-4-

хидрокси-5,6-дихидро-2H-пиран-2-он.

Има уште 22 патентни барања.

(51) C 07D 519/00, A 61K 31/437, A 61P 35/00, C 07D 487/04

(11) 4101 (13) T1

(21) 2011/187 (22) 17/06/2011

(45) 30/06/2012

(30) 642900P 10/01/2005 US and 733770P

04/11/2005 US

(96) 28/12/2005 EP05850734.4

(97) 15/06/2011 EP1838718

(73) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) HONG, Yufeng; LI, Haitao; BOUZIDA, Djamal;


DONG, Liming; GUO, Chuangxing; MARAKOVITS,

Joseph T.; YANG, Anle and ZHANG, Junhu

(54) ПИРОЛОПИРАЗОЛИ КАКО МОЌНИ

ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА

(57) 1 Соединение со формулата (I):



назначено со тоа што:

R1 е одбран од 5- до 12-член хетероарил, каде што наведениот 5- до 12-член хетероарил е

супституиран со 1 до 6 R5, каде што било кои два соседни R5, заедно со атомите за кои се

прикачени, може да формираат споен 4- до 7-член прстен, при што наведениот споен прстен

може додатно да биде супституиран со 1-3 Rf;

R2 и R3 се, независно еден од друг, одбрани од -H, C1-C6 перфлуороалкил, C1-C6 алкил, C3-C8

циклоалкил, -(C1-C3 алкилен)-(C3-C6

циклоалкил), C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C1-



C6 алкокси, -(L)m-халид, -(L)m-CN, -(L)m-OH, -(L)m-NH<sub>2</sub>, -(L)m-(C1-C6 моноалкиламино) и -(L)m-(C2-C8 диалкиламино), под услов R<sub>x</sub> и R<sub>3</sub> да не бидат обата H; или R<sub>2</sub> и R<sub>3</sub> може да формираат прстен одбран од C3-C8 циклоалкил, C4-C8 циклоалкенил и 3- до 6-член хетероцикпил, при што наведениот прстен може додатно да биде супституиран со 1 до 2 групи одбрани од C1-C3 алкил, C1-C3 перфлуороалкил, C1-C3 алкокси, оксо, -(C1-C3 алкилен)m-халид, -(C1-C3 алкилен)m-CN, -(C1-C3 алкилен)m-OH, -(C1-C3 алкилен)m-NH<sub>2</sub>, -(C1-C3 алкилен)m-(C1-C8 моноалкиламино) и -(C1-C3 алкилен)m-(C2-C8 диалкиламино); R<sub>4</sub> е одбран од R<sub>a</sub>, -C(O)R<sub>a</sub>, -C(O)NR<sub>a</sub>R<sub>b</sub>, -C(O)OR<sub>a</sub>, -C(O)CH(R<sub>t</sub>)R<sub>a</sub>, -C(O)NHCH(R<sub>a</sub>)R<sub>b</sub>, -C(O)OCH(R<sub>a</sub>)R<sub>b</sub>, -C(O)CH(R<sub>t</sub>)CH(R<sub>a</sub>)R<sub>b</sub>, -C(O)SR<sub>a</sub>, -S(O)R<sub>a</sub>, -S(O)NR<sub>a</sub>R<sub>b</sub>, -S(O)OR<sub>a</sub>, -S(O)2R<sub>a</sub>, -S(O)2NR<sub>a</sub>R<sub>b</sub> и -S(O)2OR<sub>a</sub>, каде што R<sub>t</sub> е H или C1-C3 алкил; секој R<sub>6</sub> е независно одбран од R<sub>c</sub>, -(L)m-халид, -(L)m-CN, -(L)m-C(O)R<sub>c</sub>, -(L)m-C(O)OR<sub>c</sub>, -(L)m-C(O)NR<sub>c</sub>R<sub>d</sub>, -(L)m-C(O)SR<sub>c</sub>, -(L)m-OR<sub>c</sub>, -(L)m-OC(O)R<sub>c</sub>, -(L)m-OC(O)NR<sub>c</sub>R<sub>d</sub>, -(L)m-O-C(O)OR<sub>c</sub>, -(L)m-NO<sub>2</sub>, -(L)m-NR<sub>c</sub>R<sub>d</sub>, -(L)m-N(R<sub>c</sub>)C(O)R<sub>d</sub>, -(L)m-N(R<sub>c</sub>)C(O)OR<sub>d</sub>, -(L)m-NR<sub>c</sub>S(O)R<sub>d</sub>, -(L)m-NR<sub>c</sub>S(O)OR<sub>d</sub>, -(L)m-NR<sub>c</sub>S(O)2R<sub>d</sub>, -(L)m-NR<sub>c</sub>S(O)2OR<sub>d</sub>, -(L)m-SR<sub>c</sub>, -(L)m-S(O)R<sub>c</sub>, -(L)m-S(O)OR<sub>c</sub>, -(L)m-S(O)2R<sub>c</sub>, -(L)m-S(O)2OR<sub>c</sub>, -(L)m-S(O)NR<sub>c</sub>R<sub>d</sub>, -(L)m-S(O)2NR<sub>c</sub>R<sub>d</sub>, -(L)m-O-L-NR<sub>c</sub>R<sub>d</sub>, -(L)m-O-L-OR<sub>c</sub> и -(L)m-NR<sub>c</sub>-L-OR<sub>d</sub>; секој R<sub>a</sub>, R<sub>b</sub>, R<sub>c</sub> и R<sub>d</sub> е независно одбран од H, -(L)m-(C1-C6 перфлуороалкил), C1-C12 алкил, -(C1-C3 алкилен)m-(C3-C12 циклоалкил), -(C3-C5 циклоалкилен)m-(C2-C12 алкенил), -(L)m-(C4-C12 циклоалкенил), -(C3-C5 циклоалкилен)m-(C2-C12 алкинил), -(L)m-(3- до 12-член хетероцикпил), -(L)m-(C6-C10 арил) и -(L)m-(5- до 12-член хетероарил), при што секој наведен R<sub>a</sub>, R<sub>b</sub>, R<sub>c</sub> и R<sub>d</sub> може независно да биде додатно супституиран со 1-6 R<sub>f</sub>; R<sub>a</sub> и R<sub>b</sub>, или R<sub>c</sub> и R<sub>d</sub>, заедно со атомот за кој се прикачени, може да формираат прстен одбран од 3- до 12-член хетероцикпил и 5- до

12-член хетероарил, при што наведениот прстен може додатно да биде супституиран со 1-6 R<sub>f</sub>; секој R<sub>f</sub> е независно одбран од оксо, -(C1-C3 алкилен)m-(C1-C6 перфлуороалкил), C1-C12 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, -(C1-C3 алкилен)m-(C3-C7 циклоалкил), -(C1-C3 алкилен)m-(3- до 7-член хетероцикпил), -(C1-C3 алкилен)m-(5- до 7-член хетероарил), -(L)m-халид, -(L)m-CN, -(L)m-C(O)R<sub>k</sub>, -(L)m-C(O)OR<sub>k</sub>, -(L)m-C(O)NR<sub>k</sub>R<sub>j</sub>, -(L)m-OR<sub>k</sub>, -(L)m-OC(O)R<sub>k</sub>, -(L)m-NO<sub>2</sub>, -(L)m-NR<sub>k</sub>R<sub>j</sub>, -(L)m-N(R<sub>k</sub>)C(O)R<sub>i</sub>, -(L)m-O-L-NR<sub>k</sub>R<sub>i</sub>, -(L)m-SR<sub>k</sub>, -(L)m-S(O)R<sub>k</sub>, -(L)m-S(O)2R<sub>i</sub>R<sub>k</sub>, при што секој R<sub>f</sub> може независно да биде додатно супституиран со 1-3 групи одбрани од C1-C3 алкил, халид и C1-C3 перфлуороалкил; секој R<sub>k</sub> и R<sub>j</sub> е независно -H, -OH, C1-C3 перфлуороалкил, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C3-C8 алкинил, -(C1-C3 алкилен)m-(C3-C8 циклоалкил) или -(C1-C3 алкилен)m-(3- до 6-член хетероцикпил). R<sub>k</sub> и R<sub>j</sub> може да формираат прстен одбран од 3- до 7-член хетероцикпил и 5- до 7-член хетероарил, при што наведениот прстен може да биде додатно супституиран со 1 до 2 групи одбрани од C1-C3 алкил, C1-C3 перфлуороалкил, C1-C3 алкокси, оксо, -(C1-C3 алкилен)m-халид, -(C1-C3 алкилен)m-CN, -(C1-C3 алкилен)m-OH, -(C1-C3 алкилен)m-NH<sub>2</sub>, -(C1-C3 алкилен)m-(C1-C6 моноалкиламино) и -(C1-C3 алкилен)m-(C2-C8 диалкиламино); секој L е независно двовалентен радикал одбран од -(C1-C8 алкилен)-, -(C3-C7 циклоалкилен)-, -(C1-C6 алкилен)-(C3-C7 циклоалкилен)- и -(C3-C7 циклоалкилен)-(C1-C8 алкилен)-; секој m е независно 0 или 1; и n е 1, 2, или 3; или негова фармацевтски прифатлива сол, солват или хидрат. Има уште 51 патентни барања.



(51) C 07D 241/20, A 61K 31/4965, 31/498, A 61P 35/00, C 07D 213/75, 231/40, 239/42, 239/46, 241/54, 251/22, 253/06, 257/06, 277/48, 401/12, 403/12, 405/12

(11) 4097 (13) T1  
(21) 2011/188 (22) 17/06/2011  
(45) 30/06/2012

(30) 20010273124P 02/03/2001 US

(96) 01/03/2002 EP02728396.9

(97) 01/06/2011 EP1379510

(73) ICOS Corporation

22021 20th Avenue S.E. Bothell, WA 98201, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KESICKI, Edward, A.; GAUDINO, John, Joseph; COOK, Adam, Wade; KEEGAN, Kathleen, S.; COWEN, Scott, Douglas and BURGESS, Laurence, Edward

(54) **АРИЛ И ХЕТЕРОАРИЛ УРЕА СНК1 ИНХИБИТОРИ ЗА УПОТРЕБА КАКО РАДИОСЕНЗИБИЛИЗАТОРИ И ХЕМОСЕНЗИБИЛИЗАТОРИ**

(57) 1 Соединение коешто има формула



или негова фармацевтски прифатлива сол или солват

каде што

Y' е О или S;

W' е избран од групата составена од

Опционално супституиран со еден до четири супституенти избрани од групата составена од C1-6 алкил, арил, N(R7)2, OR7, N3, CN, C(O)R7, C1-Залкиленарил, C1-Залкилен(R12)2

и хало;

Z' е избран од групата составена од:

кадешто:

Q' е избран од групата составена од хидро, OR7, SR7 и N(R7)2, со клаузула дека Q' е хидро

единствено кога барем еден од J', K', L' и M' е N, О или S;

J' е избран од групата составена од CR8, NR8, О и S;

K' е избран од групата составена од CR8, NR8, О и S;

L' е избран од групата составена од CR10, NR10, О и S;

M' е избран од групата составена од CR11, NR11, О и S;

кадешто:

R7, независно е избран од групата составена од хидро, C1-балкил, C2-6 алкенил, циклоалкил, арил, хетероарил, SO2R12, C1-6 алкил супституиран со еден или повеќе од хало, хидрокси, арил, хетероарил, хетероциклоалкил, N(R12)2, и SO2R12, C1-3 алкиленарил, C1-3 алкиленхетероарил, C1-Залкилен-C3-8 хетероциклоалкил, C1-3 алкиленSO2арил, опционално супституиран C1-ЗалкиленN(R12) 2, OCF3, C1-3 алкилен-N(R12)3+, C3-8хетероциклоалкил и CH(C1-Залкилен-N(R12)2)2, или две R7 групи се земени заедно да формираат опционално супституиран 3- до 6-член алифатичен прстен;

R8, R9 и R10 се секој независно избрани од групата составена од нула, хидро, хало, опционално супституиран C1-6 алкил, C2-балкенил, OCF3, NO2, CN, NC, N(R7)2, OR7, CO2R7, C(O)N(R7)2, C(O)R7, N(R13)COR7, N(R13)C(O)

OR7, N(R7)C(O)OR7, N(R7)C(O)C1-3 алкиленC(O)R7, N(R7)C(O)C1-3 алкиленC(O)OR7, N(R7)C(O)C1-3 алкиленOR7, N(R7)C(O)C1-3 алкиленNHC(O)OR7, N(R7)C(O)C1-ЗалкиленSO2NR7, CF3, C1-3-алкиленN(R12)SO2арил, C1-Зан(R12)SO2хетероарил, C1-3 алкиленOC1-Залкиленарил, C1-ЗалкиленN(R12)C1-3-алкиленарил, C1-ЗалкиленN(R12)C1-Залкиленхетероарил, C1-ЗалкиленN(R12)C(O)R7, C1-ЗалкиленN(R12)C(O)C1-ЗалкиленOR2, C1-ЗалкиленN(R12)C(O)арил, C1-ЗалкиленN(R12) - C(O)C1-ЗалкиленN(R12)2, C1-ЗалкиленN(R12)C(O)хетероарил,

C1-ЗалкиленOR7 и SR7, кадешто R7 е дефинирано подолу;

R11 е избран од групата составена од нула, хидро, опционално супституиран C1-6 алкил и хало;

R12 е избран од групата составена од хидро, C1-6 алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, C1-3 алкиленарил и SO<sub>2</sub>C1-6 алкил или две R12 групи се земени заедно за да се формира опционално супституиран 3- до 6-член прстен и

R13 е избран од групата составена од хидро, C1-6 алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил и арил;

Во случај кога Q' е хидро OCH<sub>3</sub>, на барем еден од R8, R9 и R10 е различен од хидро, CH<sub>3</sub>, OCH<sub>3</sub>, и хало,

и во случај кога соединението не е N-[6-(бензилпирид-2-ил)]-N'-(2-пиразинил)тиоуреа.

Има уште 15 патентни барања.

(51) **E 03F 5/06**

(11) **4090**

(13) T1

(21) **2011/189**

(22) 22/06/2011

(45) 30/06/2012

(30) 102008009101 14/02/2008 DE

(96) 28/01/2009 EP09001133.9

(97) 11/05/2011 EP2090703

(73) **Prevent TWB GmbH & Co. KG**

**Sedanstrasse 3 58089 Hagen, DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје


(72) Blecher, Jorg

(54) **РАМКА ЗА ПРИДРЖУВАЊЕ ПОКРИВКА**

(57) 1 Рамка за придржување покривка, специјално решетка за одводен канал, која

содржи барем еден елемент во форма на сидро (10) со кој рамката (4) може да се прицврсти за елемент за поврзување, специфичен по тоа што е од бетон, при што елементот во форма на сидро (10) кој наликува на стап и е слободно фиксиран за рамката (4) со помош на држач (13) кој е прилагоден на отворот (12) во рамката (4), **специфична по тоа што** држачот (13) има главно тело (14), при што на главното тело (14) има барем две странични ногарки за заклучување (15, 16) и два испакнати дела за заклучување на горната страна (17, 18), кои откако ќе поминат низ отворот (12) се потпираат на работ од отворот (12) на горната страна.

Има уште 3 патентни барања.



(51) **F 16D 65/097**(11) **4091**

(13) T1

(21) **2011/197**

(22) 30/06/2011

(45) 30/06/2012

(30) 102008010570 22/02/2008 DE


(96) 18/02/2009 EP09712216.2

(97) 22/06/2011 EP2255101

(73) **KNORR-BREMSE Systeme fur  
Nutzfahrzeuge GmbH****Moosacher Strasse 80, 80809 Munchen, DE**(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје(72) CAMILO-MARTINEZ, Jose and SPRINGER,  
Mario(54) **ОБЛОГИ ЗА ДИСК СОПИРАЧКИ**(57) 1 Влошка за диск сопирачка, особено за  
комерцијално возило, кој содржи анти-тропачки  
амортизер (3), кој е дизајниран како амортизер

во облик на лист во форма на лак кој радијално се одбива и е обезбеден со помош на капак (4) на потпорниот диск (1) кој ја поддржува подлогата за триење (2) каде што капакот (4) е дизајниран како одделна компонента и има дел кој е во форма на буквата У во пресечниот дел, неговата мрежа (8) која ги поврзува двете нозе (9, 10), кои се водени паралелно од двете страни на потпорниот диск (1) насочени против анти-тропачкиот амортизер (3), кои се **карактеризираат со тоа што**, анти-тропачкиот амортизер (3) има отвор низ кој се води ногата (9) на капакот (4).

Има уште 14 патентни барања.

(51) **H 01L 31/048, B 32B 27/34**(11) **4127**

(13) T1

(21) **2011/231**

(22) 04/08/2011

(45) 30/06/2012

(30) 7342007 10/05/2007 AT

(96) 08/05/2008 EP08733262.3

(97) 29/06/2011 EP2143148

(73) **ISOVOLTAIC AG****8403 Lebring, AT**(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MUCKENHUBER, Harald

(54) **УПОТРЕБА НА ПОЛИМЕРНА СМЕСА ЗА  
ПРОИЗВОДСТВО ФОТОГАЛВАНСКИ МОДУЛИ**

(57) 1 Употреба на пластична смеса (1, 1') која што се состои од носечлки материјал (3, 3') селектиран од групата на полиетилен терефталат (PET), полиетилен нафталат (PEN) или етилен тетрафлуороетилен кополимер (ETFE), како и полиамидни 12 слоеви (2, 2', 4, 4') кои што се граничат со носечкиот материјал на двете страни за производство на фотогалвански модули (24).

Има уште 17 патентни барања.



(51) **A 61K 31/55, 49/00**

(11) **4085**

(13) T1

(21) **2011/237**

(22) 11/08/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0806225 07/11/2008 FR

(96) 06/11/2009 EP09290841.7

(97) 20/07/2011 EP2184065

(73) **Les Laboratoires Servier**

**35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Lerebours-Pigeonniere, Guy; Dubost-Brama, Ariane and Fleurinck, Carmen

(54) **ИВАБРАДИН И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО ДИЈАГНОСТИЧКА МЕТОДА СО КОРИСТЕЊЕ КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЈА СО ПОВЕЌЕСЛОЈНА КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА**

(57) 1 Ивабрадин, или 3-{3-[[[(7S)-3,4-диметоксибицикло [4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-ил]метил}-(метил)амино]пропил}-7,8-диметокси-1,3,4,5-тетрахидро-2Н-3-бензазепин-2-еден, негови дополнителни соли со фармацевтски прифатлива киселина или хидрати од наведените соли, за користење во дијагностичка метода со користење на методата на коронарна ангиографија со повеќеслојна компјутеризирана томографија.

Има уште 4 патентни барања.

(51) **B 60C 1/00, C 08G 18/32, 18/42, C 08L 75/04, 75/06**

(11) **4088**

(13) T1

(21) **2011/240**

(22) 16/08/2011

(45) 30/06/2012

(30) 206534 08/09/2008 US and 36939

25/02/2008 US

(96) 13/02/2009 EP09715744.0

(97) 29/06/2011 EP2247452

(73) **Chemtura Corporation**

**199 Benson Road, Middlebury, CT 06749, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) NYBAKKEN, George, H.; PALINKAS, Richard, L.; LASKOWITZ, Ian and PETER, Thomas, H.

(54) **ПОЛИУРЕТАНСКИ ЕЛАСТОМЕРНИ СЕГМЕНТИ ОД НИСКИ СЛОБОДНИ ДИФЕНИЛМЕТАН ДИИЗОЦИЈАНАТ ПРЕ-ПОЛИМЕРИ**

(57) 1 Полиуретански еластомерен сегмент со најмалку две од следните особености:

Texus Flex вредност за 30% поголема од 10,000 циклуси согласно процедурата D-3629-99 на ASTM (Здружение за тестови и материјали на САД);

минимум  $\tan \delta$  на 30-160°C од 0.010 до 0.025;

Отпорност кон кинење од 26.3 до 78.8 N/mm согласно процедурата D-1938 на ASTM (Здружение за тестови и материјали на САД); и DIN абразивност од 5 до 31 mm<sup>3</sup> согласно процедурата D-5963 на ASTM (Здружение за тестови и материјали на САД).

Има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 285/36, A 61K 31/554, A 61P 25/00**

(11) **4082**

(13) T1

(21) **2011/241**

(22) 16/08/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0901300 20/03/2009 FR

(96) 18/03/2010 EP10290141.0

(97) 22/06/2011 EP2246339

(73) **Les Laboratoires Servier**

**35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Lestage, Pierre; Desos, Patrice; Cordi, Alexis and Danober, Laurence

(54) **ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИАЗЕПИН И НИВНА ПРИМЕНА КАКО МОДУЛАТОРИ НА АМРА И NMDA РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Соединенија со формула (I):



Каде што:

- R1 и R2 кои може да се исти или различни, а секој од нив претставува водороден атом; халоген атом; линеарна или разгранета (C1-C6) алкил група која е несупституирана или супституирана со еден или повеќе халогени атоми; линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси

група; линеарна или разгранета (C1-C6)алкилтио група; линеарна или разгранета (C1-C6)алкоксикарбонил група; карбокси група; линеарна или разгранета (C1-C6)ацил група; хидрокси група; линеарна или разгранета (C1-C6)хидрокси алкил група; цијано група; нитро група; amino група која е несупституирана или супституирана со една или повеќе линеарни или разгранети (C1-C6)алкил групи; amino група која е супституирана со линеарна или разгранета (C1-C6)ацил група; аминокарбонил група која е несупституирана или супституирана со една или повеќе линеарни или разгранети (C1-C6)алкил групи; аминосулфонил група која е несупституирана или супституирана со една или повеќе линеарни или разгранети (C1-C6)алкил групи; (C1-C6) алкилсулфониламино-(C1-C6)алкил група во која алкилните компоненти се линеарни или разгранети; N-хидроксикарбоксимидаидна група или бензилокси група,

- R3 претставува водороден атом или линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, а (C3-C8)циклоалкил група или (C3-C8)циклоалкил-(C1-C6)алкил група во која алкилната компонента е линеарна или разгранета,

- R4 претставува водороден атом или линеарна или разгранета (C1-C6) алкил група која е несупституирана или супституирана со еден или повеќе халогени атоми, нивни оптички и позициони изомери како и нивни дополнителни соли со фармацевтски применлива киселина или база.

Има уште 10 патентни барања.

(51) **C 07C 241/02, 243/40**

(11) **4089**

(13) T1

(21) **2011/243**

(22) 17/08/2011

(45) 30/06/2012

(30) 080022 19/02/2008 LV and 080023  
19/02/2008 LV

(96) 19/02/2009 EP09713024.9

(97) 25/05/2011 EP2247573

(73) **Grindeks, a joint stock company  
Riga 1057, LV**

(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ**


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **KALVINS, Ivars; OSVALDS, Pugovics;  
CERNOBROVIJS, Aleksandrs; IEVINA, Agnija and  
LEBEDEV, Antons**

(54) **СОЛИ НА КАРБОНСКА И СУЛФУРНА  
КИСЕЛИНА НА 3-(2,2,2-**

**ТРИМЕТИЛХИДРАЗЕНИУМ) ПРОПИОНАТ  
ЕСТЕРИ И НИВНАТА УПОТРЕБА ЗА  
ПОГОТОВКА НА 3- (2,2,2-  
ТРИМЕТИЛХИДРАЗЕНИУМ)ПРОПИОНАТ  
ДИХИДРАТ**

(57) 1 Соединение со формула (I):



**[I]**

при што n претставува 1 или 2; R претставува  
CH<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>, i-C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>, i-C<sub>4</sub>H<sub>9</sub> и  
C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>2</sub>; X претставува HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>, HSO<sub>4</sub><sup>-</sup>  
или SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>;

Има уште 26 патентни барања.

(51) **A 61K 39/395, C 07K 16/24**

(11) **4053**

(13) T1

(21) **2011/245**

(22) 18/08/2011

(45) 30/06/2012

(30) USP 419057 16/10/2002 US and USP  
479241 17/06/2003 US

(96) 16/10/2003 EP03777635.8

(97) 17/08/2011 EP1578936

(73) **Medarex, Inc. and AMGEN INC.**

**Route 206 & Province Line Road Princeton,  
New Jersey 08543, US and One Amgen Center  
Drive Thousand Oaks, CA 91320, US**

(74) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.  
СКОПЈЕ**

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,  
Скопје

(72) **WELCHER, Andrew, A.; CHUTE, Hilary, T.; LI,  
Yue-Sheng and HUANG, Haichun**

(54) **ЧОВЕЧКИ АНТИ-IFN-ГАМА-  
НЕУТРАЛИЗИРАЧКИ АНТИТЕЛА КАКО**

**СЕЛЕКТИВНИ ИНХИБИТОРИ НА  
МЕХАНИЗМОТ НА ДЕЛУВАЊЕ НА IFN-ГАМА**

(57) 1 Изолирано целосно човечко антители кое  
што содржи

тешка низа на CDR1 којашто ја содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:34;

тешка низа на CDR2 којашто ја содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:35;

тешка низа на CDR3 којашто ја содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:36 или SEQ ID NO:37;

лесна низа на CDR1 којашто ја содржи SEQ ID NO:38 или SEQ ID NO:39;

лесна низа на CDR2 којашто ја содржи SEQ ID NO:41; и

лесна низа на CDR3 којашто ја содржи SEQ ID NO:43,

каде што антителото се сврзува специфично за човечки IFN-γ.

Има уште 22 патентни барања.



СЛИКА 1А

Константен регион на тешка низа на IgG1

|             |             |             |            |             |             |     |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----|
| gctccaccca  | egggcccatc  | ggtcttcccc  | ctggccacct | cctccaagag  | cacctctggg  | 60  |
| ggcacagcgg  | cctctggctg  | cctgggtcaag | gactactctc | cgaaccggt   | gaagggtctg  | 120 |
| tggaaactcag | ggcctctgac  | cagcggcggtg | cacaccttcc | cggctgtcct  | acagtctctca | 180 |
| ggactctact  | cctcagcagc  | cgtgggtgacc | gtgcctctca | gcagcttggg  | cacctcagacc | 240 |
| tacatcttga  | acgtgaatca  | caagcccgagc | aacaccaagg | tggacaagaa  | agttgagccc  | 300 |
| aaatcttctg  | acaaaactca  | cacatgcccc  | cctgtgccag | cactgaact   | cctgggggga  | 360 |
| cctgtagctc  | tctctctccc  | cccaaaaccc  | aaggacaccc | tcattgatctc | cgggacctct  | 420 |
| gaggtcacat  | gcgtgggtgt  | ggacgtgagc  | cacgaagacc | ctgaggtcaa  | gttcaactgg  | 480 |
| taagtggaag  | gcgtggaggt  | gcataatgcc  | aagcaaaagc | cggggagga   | gcagtacaac  | 540 |
| agcagtaacc  | gtgtgggtcag | cgctctcacc  | gtcctgcacc | aggactggct  | gaatggcaag  | 600 |
| gagtaaaagt  | gcagggtctc  | caacaagacc  | ctccagcccc | ccatcgagaa  | aacctctctc  | 660 |
| aaagccaaag  | ggcagccccc  | agaaccacag  | gtgtacaccc | tgcctccatc  | cgggagtgag  | 720 |
| ctgaccaaag  | accaggtcag  | cctgacctgc  | ctggtaaaag | gcttctatcc  | cagggacatc  | 780 |
| gcggtggagt  | gggagagcaa  | tgggcagccc  | gagaacaact | acaagaccac  | gctcccgctg  | 840 |
| ctgagctccg  | ccggtctctt  | cttctcttat  | agcaagctca | cgtggagaaa  | gagcaggtgg  | 900 |
| cagcagggga  | acgtctcttc  | atgctccgtg  | atgcattgag | ctctgcacaa  | ccactacacg  | 960 |
| cagcagagcc  | tctctctgtc  | tcggggtaaa  |            |             |             | 990 |

СЛИКА 1Б

|            |            |            |            |            |            |     |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| ASTKDPSPVP | LAPSSKSTSG | QTAALGCLVK | DYFPEPTVS  | WNSGALTSQV | HTPFAVLQSS | 60  |
| GLYSLSGVYT | VPSSLSGTQT | YICNVNKKPS | RTKVDRKVEP | KSCDKHTCTP | PCPAPELLOG | 120 |
| PSVFLPPPKP | KDTLMISRTT | EYTCYVDVS  | IEDPEVKFNM | YVDGVEVHMA | KTKPREEDYN | 180 |
| STTRVSVSLT | VLHQDLNKK  | EYCKVSNKA  | LPAPIENTIS | KAKQPREPQ  | VYTLPPSRDE | 240 |
| LTSNQVSLTC | LVKGFYPSDI | AVEWESNQF  | ENNYKITPFV | LDSDGSFFLY | SKLTVDKSRM | 300 |
| QQGVFPCSV  | NHEALNNHYT | QKSLSLSPQK |            |            |            | 330 |

(51) C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 11/00,  
15/06, 19/02, 25/00, 35/00, 9/00

(11) 4056

(13) T1

(21) 2011/247

(22) 19/08/2011

(45) 30/06/2012

(30) EPA 05111228 24/11/2005 EP and USP  
740211 28/11/2005 US

(96) 16/11/2006 EP06819550.2

(97) 24/08/2011 EP1951687

(73) Merck Serono SA

Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH


(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.  
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,  
Скопје

(72) GONZALEZ, Jerome and SWINNEN,  
Dominique

(54) ДЕРИВАТИ НА N-ХИДРОКСИАМИД И  
НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Дериват на N-хидроксиамид согласно  
Формулата (I),



каде што:

A е избран од -C(B)- и N;

B е H или B формира врска со јаглеродот кој што  
го носи или R5 или R7;

R1 е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил,  
C2-C6 алкинил, C3-C8-циклоалкил,  
хетероциклоалкил, арил, хетероарил, C3-C8-  
циклоалкил C1-C6 алкил, хетероциклоалкил C1-  
C6 алкил, хетероарил C1-C6 алкил, amino и  
алкокси;

R2 е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил,  
C2-C6 алкинил, C3-C8-циклоалкил,  
хетероциклоалкил, алкокси, арил и хетероарил;

R3 е избран од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил и  
C2-C6 алкинил;



R4, R5, R6 и R7 се независно избрани од H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил и C2-C6 алкинил; или R4 и R7 заедно формираат -CH<sub>2</sub>- врска; n е цел број избран од 1, 2, 3, 4, 5 и 6; Јаглеродите (2) и (3) се два кирални центри, каде што киралниот центар (2) има конфигурација избрана од "S" и "R" и каде што

киралниот центар (3) има "S" конфигурација како и негови фармацевтски прифатливи соли  
Има уште 13 патентни барања.

(51) **A 61K 31/4412, A 61P 11/00**

(11) **4084**

(13) T1

(21) **2011/251**

(22) 24/08/2011

(45) 30/06/2012

(30) USA684543 08/01/2010 US and USP266753 04/12/2009 US

(96) 03/03/2010 EP10250378.6

(97) 07/09/2011 EP2308491

(73) **Intermune, Inc.**

**3280 Bayshore Boulevard Brisbane, CA 94005-1021, US**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) **Bradford, Williamson Ziegler and Szwarcberg, Javier**

(54) **ТЕРАПИЈА СО ПИРФЕНИДОН И ИНДУКТОРИ НА ЦИТОХРОМ P450**

(57) 1 Пирфенидон за употреба при третирање пациент кој има потреба од терапија со пирфенидон, назначен со тоа, што третирањето опфаќа одбегнување или престанување на истовремена употреба или ко-администрација на силен индуктор на цитохром P450 1A2 (CYP1A2) за да се одбегне намалено изложување на пирфенидон, каде што силниот индуктор е чад од цигари, пушење или рифампицин.  
Има уште 12 патентни барања.




Figure 1

(51) **C 12P 5/02**

(11) **4083**

(13) T1

(21) **2011/260**

(22) 02/09/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0190486P 28/08/2008 US

(96) 28/08/2009 EP09786243.7

(97) 22/06/2011 EP2268823

(73) **Novartis AG**

**Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Broeker, Michael**

(54) **ПРОИЗВОДСТВО НА СКВАЛЕН ОД ХИПЕР-ПРОИЗВЕДУВАЧКИ КВАСЦИ**

(57) 1 Постапка за подготвување на адјуванс емулзија масло во вода, којашто содржи чекори на:

(а) прочистување на сквален од квасец којшто дава висок принос на сквален за време на култивирањето, каде што квасецот е одгледуван во контролиран медиум ослободен од производите со животинско потекло; и

(б) комбинирање на скваленот прочистен во чекор (а) со водена компонента за да се формира адјуванс емулзија масло во вода. Има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07K 16/28, A 61K 31/4184, 39/395, A 61P 35/02, C 12N 15/02**

(11) **4060**

(13) T1

(21) **2011/273**

(22) 09/09/2011

(45) 30/06/2012

(30) 190067 P 11/04/2008 US

(96) 11/04/2009 EP09707110.4

(97) 22/06/2011 EP2132228

(73) **Emergent Product Development Seattle, LLC**

**2401 Fourth Avenue, Suite 1050, Seattle, WA 98121, US**

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА**

**ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) **TAN, Philip; SIMON, Sandy, Alexander;**

**BRADY, William; LEDBETTER, Jeffrey, A.; HYDEN-LEDBETTER, Martha, Susan and MORALES, Cecile**

(54) **CD37 ИМУНОТЕРАПЕВТИК И**

**КОБИНАЦИЈА СО НЕГОВ БИФУНКЦИОНАЛЕН ХЕМОТЕРАПЕВТИК**

(57) 1 Молекул со специфично врзување за CD37, кој содржи аминокиселинска секвенца како што е наведено во SEQ ID NO: 253.

Има уште 14 патентни барања.

| HEAVY CHAIN |                                   |                      |                   |      |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------|
|             | FR1                               | CDR1                 | FR2               | CDR2 |
| G28-1       | AVQLQQSGFSEKPGASVKISCKASGYSFT     | GYNDS WYQSGSGKSLEWIG | NIDPTYGDTTINRKFNG |      |
| CAS-024     | EVQLVQSGAEVKKPGESLKISCKSGYSFT     | GYNDS WYQMPGKGLWNG   | NIDPTYGDTTINRKFNG |      |
| Consensus   | -VQL-QSG-E--KPG-S-KISCK-SGYSFT    | GYNDS WY-Q--GK-LEN-G | NIDPTYGDTTINRKFNG |      |
|             | FR3                               | CDR3                 | FR4               |      |
| G28-1       | KATLTVDKSSSTATMQLKSLTSDSAVYYCAR   | SVGIMDY              | WGQGTSTVTVSS      |      |
| CAS-024     | QVTISADKSIISTAYLQWSSLKASDTAMYYCAR | SVGIMDY              | WGQGTSTVTVSS      |      |
| Consensus   | --T---DKS-STAY-Q--SL---D-A-YTCAR  | SVGP-D-              | WGQGT-VTVSS       |      |

| LIGHT CHAIN |                                 |             |                  |         |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|---------|
|             | FR1                             | CDR1        | FR2              | CDR2    |
| G28-1       | DIQMTQSPFSLASVGETVTITC          | RTSENVYSTLA | WTQQRQGGSPQLLVIS | FARTLAE |
| CAS-024     | EIVLTQSPATLSLSPGERATLSC         | RASENVYSTLA | WTQQRQGGAPRLLIY  | FARTLAE |
| Consensus   | -I--TQSPATLS-S-GE--T--C         | R-SENVYSTLA | WTQQR-G--P-LL--  | FARTLAE |
|             | FR3                             | CDR3        | FR4              |         |
| G28-1       | GVFSPFSGSGSGTQFSLKISLQPEDSGSTFC | QHSNDHFWT   | FGQGTKVEIK       |         |
| CAS-024     | GIPARFSGSGSGTDFTLTISLSPEDFAVITC | QHSNDHFWT   | FGQGTKVEIK       |         |
| Consensus   | G-F-FSGSGSGT-F-L-ISL-PED---T-C  | QHSNDHFWT   | FGQGTKVEIK       |         |

Haupr 1

(51) C 07D 473/00, A 61K 31/52, A 61P 1/12, 11/06, 25/16, 25/28, 35/00, C 07D 473/06, 473/08

(11) 4055 (13) T1  
(21) 2011/274 (22) 13/09/2011  
(45) 30/06/2012

(30) 348222P 09/11/2001 US and 401408P 05/08/2002 US

(96) 08/11/2002 EP02793897.6

(97) 17/08/2011 EP1444233

(73) Gilead Palo Alto, Inc

333 Lakeside Drive Foster City CA 94404, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) IBRAHIM, Prabha; ELZEIN, Elfatih; PALLE, Venkata; ZABLOCKI, Jeff; VARKHEDKAR, Vaibhav; XIAO, Dengming; KALLA, Rao; PERRY, Thao and LI, Xiaofen

#### (54) АНТАГОНИСТИ НА А2В АДЕНОЗИН РЕЦЕПТОР

(57) 1 Соединение со формулата I или формулата II кое што е антагонист на А2В аденозин рецептор:



Формула I



Формула II

како слободна база, или фармацевтски прифатлива сол,

назначен со тоа што:

R<sup>1</sup> и R<sup>2</sup> се независно одбрани од водород, евентуално супституиран алкил, или група -D-E, во која што D е ковалентна врска или алкилен, и

E е евентуално супституиран алкокси, евентуално супституиран циклоалкил, евентуално супституиран арил, евентуално супституиран хетероарил, евентуално супституиран хетероциклил, евентуално супституиран алкенил, или евентуално супституиран алкинил, со условот кога D е ковалентна врска, E не може да биде алкокси; R<sup>3</sup> е водород, евентуално супституиран алкил или евентуално супституиран циклоалкил; X е 1,4-пиразолен;

Y е ковалентна врска или алкилен во кој еден јаглероден атом може евентуално да биде заменет од -O-, -S-, или -NH-, и е евентуално супституирана од хидроксид, алкокси, евентуално супституиран амина, или -COR, во кое што R е хидроксид, алкокси или амина;

со условот да кога евентуалната замена е хидроксид или амина не може да биде соседна на хетероатом; и Z е водород, евентуално супституиран моноцикличен арил или евентуално супституиран моноцикличен хетероарил; со условот да Z е водород само кога Y е ковалентна врска

каде што

супституиран алкил се однесува на алкил група

(i) што има од 1 до 5 супституенти одбрани од групата составена од алкенил, алкинил, алкокси, циклоалкил, циклоалкенил, ацил, ациламино, ацилокси, амина, аминокарбонил, алкоксикарбониламина, азидо, циано, халоген, хидроксид, кето, тиокарбонил, карбокси, карбоксиалкил, арилтио, хетероарилтио, хетероциклилтио, тиол, алкилтио, арил, арилокси, хетероарил, аминосулфонил, аминокарбониламина, хетероарилокси, хетероциклил, хетероциклоокси, хидроксиамина, алкоксиамина, нитро, -SO-алкил, -SO-арил, -SO-хетероарил, -SO<sub>2</sub>-алкил, -SO<sub>2</sub>-арил и -SO<sub>2</sub>-хетероарил, каде што сите супституенти се евентуално дополнително супституирани од 1 до 3 супституенти одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил, аминокарбонил, хидроксид, алкокси, халоген, CF<sub>3</sub>, амина, супституиран амина, циано, и -S(O)<sub>n</sub>R, каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2; и/или

(ii) што е прекината од 1 до 10 атоми независно одбрани од кислород, сулфур, и NR<sub>a</sub><sup>-</sup>, каде што R<sub>a</sub> е одбрано од водород, алкил, циклоалкил, алкенил, циклоалкенил, алкинил, арил, хетероарил и хетероциклил, каде што сите супституенти се евентуално дополнително супституирани од алкил, алкокси, халоген, CF<sub>3</sub>, амина, супституиран амина, циано, или -S(O)<sub>n</sub>R, во кое R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2;

супституиран алкокси се однесува на групата R-O-, каде што R е евентуално супституиран алкил или евентуално супституиран циклоалкил, или R

е група -Y-Z, во која што Y е евентуално супституиран алкилен и Z е евентуално супституиран алкенил, евентуално супституиран алкинил, или евентуално супституиран циклоалкенил;

супституиран amino се однесува на групата -NRR каде што R е независно одбран од групата составена од водород, алкил, циклоалкил, карбоксиалкил, арил, хетероарил и хетероциклил под услов да обете R групи не се водород, или група

-Y-Z, во која што Y е евентуално супституиран алкилен и Z е алкенил, циклоалкенил, или алкинил, каде што сите супституенти се евентуално дополнително супституирани од 1 до 3 супституенти одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси, алкокси, халоген, CF<sub>3</sub>, amino, супституиран amino, циано, и -S(O)<sub>n</sub>R, каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2;

супституиран алкилен се однесува на

(i') алкилен група што има од 1 до 5 супституенти одбрани од групата составена од алкил, алкенил, алкинил, алкокси, циклоалкил, циклоалкенил, ацил, ациламино, ацилокси, amino, аминокарбонил, алкоксикарбониламино, азидо, циано, халоген, хидрокси, кето, тиокарбонил, карбокси, карбоксиалкил, арилтио, хетероарилтио, хетероциклилтио, тиол, алкилтио, арил, арилокси, хетероарил, аminosулфонил, аминокарбониламино, хетероарилокси, хетероциклил, хетероциклоокси, хидроксиамино, алкоксиамино, нитро, -SO-алкил, -SO-арил, -SO-хетероарил, -SO<sub>2</sub>-алкил, -SO<sub>2</sub>-арил и -SO<sub>2</sub>-хетероарил, каде што сите супституенти се евентуално дополнително супституирани од 1 до 3 супституенти одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси,

алкокси, халоген, CF<sub>3</sub>, amino, супституиран amino, циано и -S(O)<sub>n</sub>R, каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2;

(ii') алкилен група што е прекината од 1 до 20 атоми независно одбрани од кислород, сулфур и NR<sub>a</sub>-, каде што R<sub>a</sub> е одбрано од водород, евентуално супституиран алкил, циклоалкил, циклоалкенил, арил, хетероарил и хетероциклил, или групи одбрани од карбонил, карбоксиестер, карбоксиамид и сулфонил; или

(iii') алкилен група што има и од 1 до 5 супституенти како што е дефинирано горе под (i') и е прекината од 1 до 20 атоми како што е дефинирано горе под (ii');

и супституираната во супституираните алкенил, супституираните алкинил, супституираните арил, супституираните циклоалкил, супституираните хетероарил и супституираните хетероциклил е од 1 до 5 супституенти одбрани од групата составена од алкил, алкенил, алкинил, алкокси, циклоалкил, циклоалкенил, ацил, ациламино, ацилокси, amino, аминокарбонил, алкоксикарбониламино, азидо, циано, халоген, хидрокси, кето, тиокарбонил, карбокси, карбоксиалкил, арилтио, хетероарилтио, хетероциклилтио, тиол, алкилтио, арил, арилокси, хетероарил, аminosулфонил, аминокарбониламино, хетероарилокси, хетероциклил, хетероциклоокси, хидроксиамино, алкоксиамино, нитро, -SO-алкил, -SO-арил, -SO-хетероарил, -SO<sub>2</sub>-алкил, -SO<sub>2</sub>-арил и -SO<sub>2</sub>-хетероарил, каде што сите супституенти се евентуално дополнително супституирани од 1 до 3 супституенти одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси, алкокси, халоген, CF<sub>3</sub>, amino, супституиран amino, циано и -S(O)<sub>n</sub>R, каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2.

Има уште 27 патентни барања.

(51) **C 07D 251/10**

(11) **4054**

(13) T1

(21) **2011/277**

(22) 15/09/2011

(45) 30/06/2012

(30) 10007314 02/02/2008 DE

(96) 15/01/2009 EP09705420.9

(97) 10/08/2011 EP2240456

(73) **POXEL SAS**
**200 Avenue Jean Jaures 69007 Lyon, FR**


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,  
Скопје

(72) HELMREICH, Matthias and BRANDNER, Mike

(54) **МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 3, 6-ДИХИДРО-Л, 3, 5-ТРИАЗИН ДЕРИВАТИ ОД МЕТФОРМИН И ПАРАЛДЕХИД ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Процес за производство на соединенија од формулата I



во која

 $R^1, R^2$  секој, независно еден од друг, представува H или A,  
 $R^3, R^4$  секој, независно еден од друг, представува H, A, алкенил со 2-6 C атоми, алкинил со 2-6 C атоми, Ar или Het,

 $R^5$  и  $R^6$  заедно истотака представуваат алкилен со 2, 3, 4 или 5 C атоми,

 $R^5, R^6$  секој, независно еден од друг, претставува H, A,  $(CH_2)_nAr$ ,  $(CH_2)_mOAr$ ,  $(CH_2)_mOA$  или  $(CH_2)_mOH$ ,

 $R^5$  and  $R^6$  заедно истотака представуваат алкилен со 2, 3, 4 или 5 C атоми, во кој една  $CH_2$  група може да биде заменета со O, NH или NA и/или во кој 1 H атом може да биде заменет со OH,

Ar представува фенил, нафтил или бифенил, од кои секој е незаменлив или моно-, ди- или тризаменлив со Hal, A, OA, OH, COOH, COOA, CN,  $NH_2$ , NHA,  $NA_2$ ,  $SO_2A$  и/или COA,

Het представува моно-, би-или трицикличен заситен, незаситен или ароматичен хетероциклус со 1 до 4 атоми N, O и/или S атоми, кои може да биде незаменлив или моно-, ди-или тризаменлив со Hal, A, OH, OA,  $NH_2$ ,  $(CH_2)_nAr$ , NHA,  $NA_2$ , COOH, COOA и/или =O (карбонилен кислород),


A представува неразгранет или разгранет алкил со 1-10 C атоми, во кој 1-7 H атоми може да бидат заменети со F, или цикличен алкил со 3-7 C атоми,

Hal представува F, Cl, Br или I,

m представува 1, 2, 3, 4, 5 или 6,

n представува 0, 1 или 2,


и нивните адициони соли со киселини, кој опфаќа реакција на соединението од формулата II



во која

 $R^1, R^2, R^3, R^4$  ги имаат претходно наведените значења,

со соединението од формулата III



во која

 $R^5, R^6$  ги имаат претходно наведените значења.

Има уште 8 патентни барања.

(51) **A 61K 31/428**(11) **4094**

(13) T1

(21) **2011/292**

(22) 28/09/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0702456 08/02/2007 GB

(96) 06/02/2008 EP08702047.5

(97) 17/08/2011 EP2117542

(73) **AstraZeneca AB****151 85 Sodertalje, SE**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) CADOGAN, Elaine Bridget; CONNOLLY, Stephen; NICHOLLS, David, John; WILEY, Katherine, Elisabeth and YOUNG, Alan

(54) **КОМБИНАЦИИ ОД БЕТА-2-****АДРЕНОЦЕПТОР АГОНИСТИЧКИ  
БЕНЗОТИАЗОЛОН**

(57) 1 Фармацевтски производ што содржи, во комбинација, прва активна состојка што е N-[2-(Диетиламино)етил]-N-(2-[[2-(4-хидрокси-2-оксо-2,3-дихидро-1,3-бензотиазол-7ил)етил]амино)етил]-3-[2-(1-нафтил)етокси]пропанамид дихидробромид, и втора активна состојка што е мускарински антагонист што е аклидиниум бромид, гликопиролат, окситропиум бромид, пирензепин, телензепин или тиотропиум бромид. Има уште 7 патентни барања.

**НАЦРТ 1**



(51) **A 61K 9/20, 31/44, 9/16, 9/48**

(11) **4078**

(13) T1

(21) **2011/324**

(22) 26/10/2011

(45) 30/06/2012

(30) 00126847 07/12/2000 EP

(96) 06/12/2001 EP01999359.1

(97) 10/08/2011 EP1341527

(73) **Nycomed GmbH**

**Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) LINDER, Rudolf; DIETRICH, Rango and NEY, Hartmut

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТ ШТО СОДРЖИ АКТИВНА СОСТОЈКА ДИСПЕРЗИРАНА НА МАТРИКС**

(57) 1 Препарат во којшто активна состојка одбрана од групата N-(3,5-дихлоропирид-4-ил)-3-циклопропилметокси-4-дифлуорометоксибензамид (INN: рофлумиласт), N-оксидот на рофлумиласт и фармаколошки прифатлива сол на рофлумиласт и на неговиот N-оксид е во суштина униформно дисперзиран или растворен во ексципиент матрикс составен од еден или повеќе ексципиенти одбрани од групата од масен алкохол, триглицерид, делумен глицерид и естер на масна киселина и каде што препаратот е во форма на микросфери што имаат големина на честички во опсег од 50  $\mu\text{m}$  до 2 mm.

Има уште 14 патентни барања.

(51) **A 01N 43/56**

(11) **4077**

(13) T1

(21) **2011/325**

(22) 27/10/2011

(45) 30/06/2012

(30) 07008370 25/04/2007 EP

(96) 23/04/2008 EP10157572.8

(97) 03/08/2011 EP2193714

(73) **Syngenta Participations AG**

**Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Tobler, Hans; Walter, Harald and Haas, Ulrich Johannes

(54) **ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ**

(57) 1 Состав погоден за контрола на заболувања предизвикани од фитопатогени што содржи

(A) соединение со формулата I



(I),

назначен со тоа што R1 е дифлуорометил или трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или бромо; и

(Б) барем едно соединение одбрано од групата составена од

(Б2) азол фунгицид.

Има уште 12 патентни барања.



(51) **A 47J 31/36**(11) **4092**

(13) T1

(21) **2011/326**

(22) 27/10/2011

(45) 30/06/2012

(30) 09162895 17/06/2009 EP; 09162914  
17/06/2009 EP; 09162931 17/06/2009 EP;  
09163310 19/06/2009 EP; 09167851 13/08/2009  
EP and 09170590 17/09/2009 EP

(96) 30/12/2009 EP09796115.5

(97) 31/08/2011 EP2303077

(73) **Sara Lee/DE B.V.****Keulsekade 143 3532 AA Utrecht, NL**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) KAMERBEEK, Ralf; FLAMAND, John Henri;  
POST VAN LOON, Angenita Dorothea; KOELING,  
Hendrik Cornelis and BIESHEUVEL, Arend Cornelis  
Jacobus


(54) **КАПСУЛА, СИСТЕМ И МЕТОДА ЗА  
ПОДГОТВУВАЊЕ ПРЕДОДРЕДЕНА  
КОЛИЧИНА НАПИВКА ПОГОДНА ЗА  
КОНЗУМИРАЊЕ**

(57) 1 Капсула (2) за подготвување  
предодредена количина напивка погодна за  
конзумирање користејќи екстрактивен продукт,  
што содржи

шолја (12) што содржи периферен сид (16), дно  
(18) што го затвора периферниот сид на прв крај,  
и рамка слична на фланша (20) што продолжува  
нанадвор од периферниот сид на втор крај

спротивно на дното, и  
капак (14) во употреба поврзан со рамката  
слична на фланша (20), каде што сидот, дното и  
капакот, во употреба, затвораат внатрешен  
простор (22) што го содржи екстрактивниот  
продукт, **назначена со тоа што** шолјата (12)  
дополнително содржи мнозинство на  
супстанцијално концентрични периферни бразди  
(28.i) што продолжуваат од шолјата, каде што  
браздите се направени од истиот материјал како  
шолјата.

Има уште 43 патентни барања.



Нацрт 1

(51) **C 07K 7/64, A 61K 38/08, 38/12, C 07K 7/06**

(11) **4093**

(13) T1

(21) **2011/327**

(22) 27/10/2011

(45) 30/06/2012

(30) 30901 20/12/2001 CU

(96) 04/12/2002 EP02796490.7

(97) 17/08/2011 EP1491553

(73) **CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (CIGB)**

**Avenida 31 entre 158 y 190, Cubanacan Playa Ciudad de la Habana 10600, CU**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) SANTOS SAVIO, Alicia; MORO SORIA, Alejandro; PEREA RODRIGUEZ, Silvio Ernesto; REYES ACOSTA, Osvaldo; SANTIAGO VISPO, Nelson Francisco; PUCHADES IZAGUIRRE, Yaquelin; SILVA RODRIGUEZ, Ricardo; GONZALEZ LOPEZ, Luis Javier and GONZALEZ BARRIOS, Belkis

(54) **ПЕПТИДИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА КАНЦЕР ПОВРЗАН СО ЧОВЕЧКИ ПАПИЛОМА ВИРУС (НРV) И ДРУГИ ЕПИТЕЛИАЛНИ ТУМОРИ**

(57) 1 Пептиди што го врзуваат и инхибираат местото на фосфорилација на Касеин Киназа II (СКII) **назначени со тоа што** ги претставуваат следниве секвенци:

а. CSVRQGPVQKC;

б. CSSCQNSPALC;

в. CQIPQRTATRC;

г. CAKQRTDPGYC;

д. CWMSPRHLGTC;

ѓ. CRNCTVIQFSC;

е. CHYIAGTVQGC;

ж. CPLVSLRDHSC;

з. CKQSYLHHLLC;

с. CFQPLTPLCRC;

и. CQSYHELLLQC.

Има уште 12 патентни барања.



(51) **C 07C 231/24, 233/18**(11) **4075**

(13) T1

(21) **2011/329**

(22) 28/10/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0804466 05/08/2008 FR

(96) 04/08/2009 EP09290608.0

(97) 03/08/2011 EP2151430

(73) **LES LABORATOIRES SERVIER****35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Langlois, Pascal; Martin, Damien; Coquerel, Gerard and Linol, Julie

(54) **НОВ ПРОЦЕС ЗА ДОБИВАЊЕ НА****КРИСТАЛЕН ОБЛИК V ОД АГОМЕЛАТИН**

(57) 1 Процесот за добивање на кристален облик V од агомелатин на формулата (I):



се карактеризира со тоа што растворот на агомелатин кој е претходно растворен со еден или два растворувачи кои се растворливи во секој дел и чија точка на вриење е помалку од 120 ° C е атомизиран во атомизер.

Има уште 4 патентни барања.

(51) **A 61K 9/20, 31/135, C 07C 211/42**(11) **4071**

(13) T1

(21) **2011/330**

(22) 28/10/2011

(45) 30/06/2012

(30) 205833 P 23/01/2009 US; 455976

09/06/2009 US; 456001 09/06/2009 US; 456029

09/06/2009 US; 456031 09/06/2009 US and

689044 18/01/2010 US

(96) 22/01/2010 EP10166534.7

(97) 03/08/2011 EP2246321

(73) **Teva Pharmaceutical Industries Ltd****5 Basel Street PO Box 3190 49131 Petah Tiqva, IL**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Safadi, Muhammad; Licht, Daniella; Cohen, Rachel; Frenkel, Anton; Zholovsky, Marina and Koltai, Tamas

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА НА РАЗАГИЛИН СО ОДЛОЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ**

(57) 1 Разагилин цитрат.

Има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61L 15/22, 15/60, C 08L 83/04**  
 (11) **4070** (13) T1  
 (21) **2011/331** (22) 01/11/2011  
 (45) 30/06/2012  
 (30) 997166 P 30/09/2007 US  
 (96) 30/09/2008 EP08836714.9  
 (97) 07/09/2011 EP2211919  
 (73) **Meda AB**  
**Pipers vag 2 A/ Box 906 17009 Solna, SE**  
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје  
 (72) PALEFSKY, Irwin and WILSON, Ni'kita  
 (54) **СИЛИКОНСКИ ГЕЛ-БАЗИРАНИ СОСТАВИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ РАНИ И РЕДУЦИРАЊЕ ЛУЗНИ**  
 (57) 1 Состав за создавање филм заштитена бариера за редукција на формирањето зараснати лузни после хируршки резови или ненамерни рани што содржи:  
 - цикличен силоксан;  
 - силиконски оклузивен флуид во форма на полиалкилсилоксан одбран од поли(диметилдилоксан), поли(метилетилсилоксан),


поли(метилфенилсилоксан), и мешавини од истите што имаат вискозност помеѓу 50 и 500 mm<sup>2</sup>.s-1 (cSt);

- силиконски оклузивен гел во форма на дисперзија на силикон еластомер во силиконско масло, **назначен со тоа што** силиконс еластомерот е одбран од вкрстено врзан диметикон, стеарил мети-диметил силоксан кополимер, полисилоксан-11, цетеарил диметикон/винил диметикон вкрстен-полимер, диметикон/фенил винил диметикон вкрстен-полимер, и диметикон/винил диметикон вкрстен-полимер и силиконското масло е одбрано од фенил триметикон, фенил диметикон, диметикон кополиол, и алкил диметикон кополиол

- прашок од силиконска смола во форма на полиметил силсесквиоксан.

Има уште 13 патентни барања.

(51) **A 01N 43/56**  
 (11) **4069** (13) T1  
 (21) **2011/332** (22) 01/11/2011  
 (45) 30/06/2012  
 (30) 07008370 25/04/2007 EP  
 (96) 23/04/2008 EP10157590.0  
 (97) 24/08/2011 EP2201839  
 (73) **Syngenta Participations AG**  
**Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH**  
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје  
 (72) Tobler, Hans; Walter, Harald and Haas, Ulrich Johannes  
 (54) **ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ**  
 (57) 1 Состав погоден за контрола на заболувања предизвикани од фитопатогени што содржи  
 (А) соединение со формулата I



(I),

**назначен со тоа што** R1 е дифлуорометил или трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или бромо; и

(Б) соединението мандипропамид.

Има уште 12 патентни барања.

(51) C 07F 5/02

(11) 4068

(13) T1

(21) 2011/333

(22) 01/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 557535 P 30/03/2004 US

(96) 24/03/2005 EP05742865.8

(97) 24/08/2011 EP1756121

(73) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.

Cambridge, MA 02139, US

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС

ДООЕЛ СКОПЈЕ

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) PICKERSGILL, I., Fraser; BISHOP, John;

KOELLNER, Christoph; GOMEZ, Jean-Marc;

GEISER, Achim; HETT, Robert; AMMOSCATO,

Vince; MUNK, Stephen; LO, Young; CHUI, Fang-

Ting and KULKARNI, V.R.

(54) СИНТЕЗА НА СОЕДИНЕНИЈА НА  
БОРОНСКИ ЕСТЕР И АЦИДНИ СОЕДИНЕНИЈА(57) 1. Процес за подготовка на соединение на  
боров естер со формула (I):


при што:

R<sup>1</sup> е незадолжително заменета алифатична, ароматична, или хетероароматична група;R<sup>2</sup> е водород, нуклеофугична група, или незадолжително заменета алифатична, ароматична, или хетероароматична група;R<sup>3</sup> е нуклеофугична група или незадолжително заменета алифатична, ароматична, или хетероароматична група; исекој R<sup>4</sup> и R<sup>5</sup>, независно, е незадолжително заменета алифатична, ароматична, или хетероароматична група, илиR<sup>4</sup> и R<sup>5</sup>, земени заедно со интервенирачките кислородни и борови атоми, формираат незадолжително заменет 5- до 10-член прстен кој што има 0-2 дополнителни прстенести хетероатоми селектирани од N, O, или S;

споменатион процес кој што опфаќа:

(а) обезбедување најмалку 5 мола од боров "ат"

комплекс со формула (II):



каде

Y е нуклеофугична група;

M<sup>+</sup> е катјон; асекој R<sup>1</sup> до R<sup>5</sup> е како што е погоре дефиниран; и

(б) контакт со боровиот "ат" комплекс со

формула (II) со Левисова киселина под услови

кои можат да го дадат соединението на боров

естер со формула (I), при што споменатиот че-

кор на контактирање е спроведен во смеса за

реакција која што опфаќа:

(i) координирање на етеричен солвент којшто

има мала способност за мешање со вода; или

(ii) во секој солвент којшто има мала способност

за мешање со вода и еден координирачки ко-

солвент под услов ако координирачкиот ко-

солвент не сочинува повеќе од 20% v/v од

смесата на реакција;

при што растворливоста во вода во етер

солвентот од (i) или (ii) којшто има мала спо-

собност за мешање со вода е помала од 5%w/w;

и при што етер солвентот од (i) или (ii) кој што

има мала способност за мешање со вода

сочинува најмалку 70% v/v од смесата на

реакција.

Има уште 55 патентни барања.

(51) **A 61K 9/16, 31/505**

(11) **4067**

(13) T1

(21) **2011/336**

(22) 03/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 06115029 06/06/2006 EP

(96) 06/06/2007 EP07729974.1

(97) 31/08/2011 EP2029110

(73) **Tibotec Pharmaceuticals**

**Eastgate Village Eastgate Little Island, Co Cork, IE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) KIEKENS, Filip Rene Irene; VOERSPOELS, Jody Firmin Marceline and BAERT, Lieven Elvire Colette

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ СПРЕЈ СУШЕНИ ФОРМУЛАЦИИ ОД ТМС125**

(57) 1 Постапка за подготвување цврст фармацевтски прашок, што ги опфаќа чекорите на:

(а) обезбедување мешавина од микрокристална целулоза и раствор од полимер растворлив во вода и ТМС125;

(б) спреј сушење на мешавината од чекор (а) за да се формира цврста дисперзија од ТМС125 и полимерот преку воведување на мешавината како капки во комора за спреј-сушење преку распрскувачки средства.

Има уште 15 патентни барања.

(51) **C 05F 17/00**

(11) **4065**

(13) T1

(21) **2011/337**

(22) 03/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 102009049797 16/10/2009 DE

(96) 11/11/2009 EP09014089.8

(97) 28/09/2011 EP2311785

(73) **KOMPOFERM GmbH**

**Max-Planck-Strabe 15, 33428 Marienfeld, DE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Eggersmann, Karlgunter

(54) **МЕТОДА ЗА ОБРАБОТКА НА ОТПАД**

(57) 1 Метода за обработка на отпадни материјали во кои депозити и/или запаливи материјали се извлечени со помош на серија на

чекори за обработка од доставениот отпаден материјал и се состои од следните чекори:


а) Одвојување на отпаден материјал во најмалку еден прв дел, а особено со отпадни делови над однапред определената отпадна големина на делот и во втор органски - богат дел, особено повеќе со отпадни делови под однапред определената отпадна големина на делот (S1)

б) Одвојување на вториот дел во најмалку еден органски - богат преработен дел и во органски - богат груб дел (S2)

в) Ферментација на органски - богат груб дел со помош на сува ферментација (S3)

г) Понатамошна обработка на ферментирани остатоци од сувата ферментација заедно со претходно одделен органски - богат преработен дел (S4).

Има уште 6 патентни барања.



(51) C 07D 223/16

(11) 4064

(13) T1

(21) 2011/338

(22) 03/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0901555 31/03/2009 FR

(96) 30/03/2010 EP10290166.7

(97) 07/09/2011 EP2241554

(73) Les Laboratoires Servier


35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА


ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ


п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Peglion, Jean-Louis; Dessinges, Aimee and  
Serkiz, Bernard(54) "ПРОЦЕС НА СИНТЕЗА НА ИВАБРАДИН  
И НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ  
КИСЕЛИНИ ДОДАТНИ СОЛИ"(57) 1 Процес на синтеза на соединението со  
формула (VII), во рацемична или оптички  
активна форма:


кадешто R претставува водороден атом или метил група, **се карактеризира со тоа што** соединението со формула (VIII):



реагира со соединението со формула (IX), во рацемична или оптички активна форма, во форма на слободна база или сол:



Каде што R е дефинирано погоре,  
Во присуство на сол на преоден метал или лантанид,  
во растварач, при што се добива соединение со формула (X), во рацемична или оптички активна форма:



кое се конвертира во соединението со формула (VII) со посредство на хидриден донор.  
Има уште 11 патентни барања.



(51) **A 61K 39/015**

(11) **4063**

(13) T1

(21) **2011/342**

(22) 08/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0105035 14/10/2004 EP and 0619056 P 14/10/2004 US

(96) 13/10/2005 EP05808091.2

(97) 07/09/2011 EP1802336

(73) **GlaxoSmithKline Biologicals S.A.; Crucell Holland B.V; GlaxoSmithKline Biologicals SA and The Government of the United States, as represented by the Secretary of the Army, on behalf of the Walter Reed Army Institut Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE; Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL; Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart, BE and 503 Robert Grant Avenue Silver Spring, MD 20910-7500, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PAU, Maria Grazia; GOUDSMIT, Jaap;

COHEN, Joseph D., GlaxoSmithKline; DUBOIS,

Patrice M., GlaxoSmithKline; STEWART, V. Ann and HEPPNER, Donald

(54) **ПРИМАРНО ЗГОЛЕМЕНИ ВАКЦИНИ ПРОТИВ МАЛАРИЈА**

(57) 1 Опрема во делови коишто содржат:

- репликационо - дефектен рекомбинантен аденовирус во фармацевтски прифатлив ексципиенс, споменатиот аденовирус содржи хетерологна нуклеинска киселина којашто кодира циркумспорозоитен (CS) антиген од маларија-предизвикувачки паразит и

- адјувантен протеински антиген; кадешто споменатиот рекомбинантен аденовирус е избран од групата составена од човечки аденовирусен серотип 11, 24, 26, 34, 35, 48, 49 и 50 и каде што споменатиот репликационен-дефективен рекомбинантен аденовирус е состав за иницијално полнење и адјувантниот протеински антиген е состав за зголемување.

Има уште 19 патентни барања.

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/551, A 61P 15/08, C 07D 471/18**

(11) **4062**

(13) T1

(21) **2011/343**

(22) 08/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 08151199 08/02/2008 EP and 27062

08/02/2008 US

(96) 06/02/2009 EP09708584.9

(97) 05/10/2011 EP2252611

(73) **N.V.Organon**
**5349 AB Oss, NL**


(74) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ**

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VAN RIJN, Rachel Deborah; LOOZEN, Hubert, Jan, Jozef; TIMMERS, Cornelis, Marius; KARSTENS, Willem, Frederik, Johan and VAN DER VEEN, Lars, Anders

(54) **(ДИХИДРО)ПИРОЛО[2,1-А]ИЗОКВИНОЛИНИ**

(57) 1 1.Соединение според општа формула I



Formula I


или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при што

C5-C6 врската може да биде заситена или незаситена,


R<sup>1</sup> е халоген, цијано, (1-6C)алкил, (2-6C)алкенил, (2-6C)алкинил, (3-6C)циклоалкил, (5-6C)циклоалкенил, или фенил или (1-5C)хетероарил, при што секоја од споменатите фенил и хетероарил половици се независно незадолжително заменети со еден или повеќе субституенти селектирани од R<sup>13</sup>;

R<sup>2</sup> е H, цијано, халоген, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси(1-4C)алкил, хидрокси(1-4C)алкил, формил, (1-4C)алкилкарбонил или C=N-OH, C=N-OCH<sub>3</sub>;

$R^3$  е  $R^{15}$ ,  $R^{16}$ -амино или  
 $R^3$  е (1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, (ди)[(1-4C)акил]амино(1-4C)акил, или  
 $R^3$  е (2-6C)хетероциклоалкил(1-4C)алкил, чија(2-6C)хетероциклоалкил половината незадолжително може да биде заменета со (1-4C)алкилкарбонил или (3-6C)циклоалкилкарбонил, или  
 $R^3$  е група селектирана од



или



$R^7$  е H, халоген, или метил;  
 $R^8$  е H, халоген, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)алкокси(1-4C)акил или хидрокси;  
 $R^9$  е H, формил, халоген, хидрокси, amino, цијано, нитро, (2-6C)алкинил, (3-6C)циклоалкокси, (2-5C)хетероциклоалкокси, (2-5C)хетероарилокси, (ди)[(1-4C)алкил]аминокарбокси, (1-6C)алкилкарбонил, (1-

4C)алкоксикарбонил, (ди)[(1-4C)алкил]аминокарбонил, (2-6C)хетероциклоалкилкарбонил, (ди)[(1-4C)алкил]амино, (2-6C)хетероциклоалкилкарбониламино, (ди)[(1-4C)алкил]аминокарбониламино, (1-4C)алкоксикарбониламино, (ди)[(1-4C)алкил]аминосулфониламино, (1-4C)алкилсулфониламино, 1-имидазолидинил-2-он, 3-оксазолидинил-2-он, 1-пирролидинил-2-он, или  
 $R^9$  е (1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, (2-6C)алкенил, (1-6C)алкилкарбониламино или (2-6C) хетероциклоалкил, (2-5C)хетероариламинокарбонил, секој споменат алкил, алкокси, алкенил, хетероциклоалкил и хетероарил е независно незадолжително заменет со еден или повеќе субституенти селектирани од  $R^{14}$ , или  
 $R^9$  е (1-5C)хетероарил, фенил или фенокси, сите независно незадолжително заменети со еден или повеќе субституенти селектирани од  $R^{13}$ ,  
 $R^{10}$  е H, метокси, халоген или метил;  
 $R^{11}$  е H, (1-6C)алкил или (3-4C)алкенил;  
 $R^{12}$  е (1-4C)алкилкарбонил или (3-6C)циклоалкилкарбонил, двата незадолжително заменети со еден или повеќе субституенти селектирани од  $R^{13}$   $R^{13}$  е хидрокси, amino, халоген, нитро, трифлуорометил, цијано, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)алкилтио или (ди)[(1-4C)алкил]амино;  
 $R^{14}$  е хидрокси, amino, халоген, азид, цијано, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)алкилтио, (ди)[(1-4C)алкил]амино, (3-6C)циклоалкил, (2-6C)хетероциклоалкил, (1-4C)алкилкарбониламино, (ди)[(1-4C)алкил]аминокарбониламино, (1-4C)алкилсулфониламино, (1-4C)алкоксикарбониламино, (1-4C)алкилкарбонил, (1-4C)алкоксикарбонил, (1-4C)алкилсулфокси, (2-6C)хетероциклоалкокси,

(ди)[(1-4C)алкил]аминокарбонил, (1-4C)алкоксикарбониламино, (1-4C)алкилсулфонил, (3-6C) циклоалкилкарбонил-амино, [(1-4C)алкил][(1-4C)алкилкарбонил]амино; R<sup>15</sup> и R<sup>16</sup> во R<sup>15</sup>, R<sup>16</sup>-амино се независно селектирани од Н, или (1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, (2-6C)хетероциклоалкил или (ди)[(1-4C)алкил]амино, сите незадолжително заменети со хидрокси, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (1-4C)алкилкарбонил, (1-4C)алкоксикарбонил, (3-6C)циклоалкилкарбонил, (ди)[(1-4C)алкил]амино, (ди)[(1-4C)алкил]аминокарбонил или (ди)[(1-4C)алкокси(1-4C)алкил]амино; или R<sup>15</sup>, R<sup>16</sup>-амино се заедно во еден (3-8C)хетероциклоалкил прстен, незадолжително заменети со R<sup>18</sup> или R<sup>15</sup>, R<sup>16</sup>-амино се заедно во еден (4-8C)хетероциклоалкил прстен или (4-6C)хетероциклоалкил прстен, од кои и свата содржат еден азот и кои што се незадолжително заменети со еден или повеќе субституенти селектирани од R<sup>17</sup>; R<sup>17</sup> е хидрокси, amino, халоген, (1-4C)алкил, (1-4C)алкокси, (ди) [(1-4C)алкил]амино, (1-4C)алкилкарбониламино, (ди) [(1-4C)алкил]аминокарбониламино; (1-4C)алкилсулфониламино, (1-4C)алкоксикарбониламино, (1-4C)алкилсулфонил, (3-6C) циклоалкилкарбонил-амино, [(1-4C)алкил][(1-4C)алкилкарбонил]амино, или R<sup>17</sup> е фенил и (2-5C)хетероарил, и двата незадолжително заменети со еден или повеќе субституенти селектирани од R<sup>13</sup>; и R<sup>18</sup> е (1-4C)алкил, (3-6C)циклоалкил, (4-6C)циклоалкилкарбонил, (ди)[(1-4C)алкил]аминокарбонил, (1-4C)алкилсулфонил, (ди)[(1-4C)алкил]аминосулфонил, (2-6C)хетероциклоалкилсулфонил, (2-5C)хетероарил, фенилкарбонил, (1-4C)алкилкарбонил, (3-6C)циклоалкилкарбонил, (2-5C)хетероарилкарбонил, фенил, фенилсулфонил, (2-5C)хетероарилсулфонил и (2-6C) хетероциклоалкилкарбонил, чии (цикло)алкил и (хетери)арил половици може да бидат заменети со еден или повеќе субституенти селектирани од R<sup>13</sup>, под услов соединението да не е 3-ацетил-пироло[2,1-а]изоквинолин-1-карбонитрил. Има уште 24 патентни барања.

(51) **C 07D 237/20, A 61K 31/501, A 61P 3/06, C 07D 237/24**

(11) **4108** (13) T1  
(21) **2011/344** (22) 09/11/2011  
(45) 30/06/2012

(30) 491095 P 30/07/2003 US; 546786 P 23/02/2004 US; 546815 P 23/02/2004 US; 546820 P 23/02/2004 US; 546898 P 23/02/2004 US; 546934 P 23/02/2004 US; 553403 P 16/03/2004 US; 553404 P 16/03/2004 US; 553416 P 16/03/2004 US; 553446 P 16/03/2004 US and 553491 P 16/03/2004 US

(96) 29/07/2004 EP04779562.0

(97) 05/10/2011 EP1648874

(73) **Xenon Pharmaceuticals Inc.**

**3650 Gilmore Way Burnaby, BC V5G 4W8, CA**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) HOU, Duanjie; ABREO, Melwyn; CHAFEEV, Mikhail; CHAKKA, Nagasree; CHOWDHURY, Sultan; FU, Jian-Min; GSCHWEND, Heinz W.; HOLLADAY, Mark W.; KAMBOJ, Rajender; KODUMURU, Vishnumurthy; LIU, Shifeng; RAINA, Vandna; SUN, Sengen; SUN, Shaoyi; SVIRIDOV,

Serquei; TU, Chi; WINTHER, Michael D.; ZHANG,  
(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИПЕРАЗИН И НИВНА  
УПОТРЕБА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА**

(57) 1 Соединение со формулата (I):



**назначено со тоа што:**

x и y се секое независно 1;

W е -C(O)N(R<sup>1</sup>)-; -N(R<sup>1</sup>)C(O)N(R<sup>1</sup>)- или -N(R<sup>1</sup>)C(O)-;

V е -C(R<sup>10</sup>)H;

секое R<sup>1</sup> е независно одбрано од групата составена од водород; C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил (57) несупституирана или супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од хало, метил или трифлуорометил; и C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>алкил несупституирана или супституирана со еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од метокси и хидрокси;

R<sup>2</sup> е одбрано од групата составена од C<sub>7</sub>-C<sub>12</sub>алкил, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>алкенил, C<sub>7</sub>-C<sub>12</sub>хидроксиалкил, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>хидроксиалкенил, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкокси, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>алкоксиалкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкил, C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкилалкил, C<sub>13</sub>-C<sub>19</sub>аралкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероцикл, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероциклилалкил, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>хетероарил, и C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероарилалкил;

R<sup>3</sup> е одбрано од групата составена од C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкил, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>алкенил, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>хидроксиалкил, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>хидроксиалкенил, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкокси, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>алкоксиалкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкил, C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкилалкил, C<sub>6</sub>-C<sub>19</sub>арил, C<sub>7</sub>-C<sub>12</sub>аралкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероцикл, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероциклилалкил, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>хетероарил и C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероарилалкил;

или R<sup>3</sup> е многу-прстенеста структура што има 2 до 4 прстени каде што прстените се независно одбрани од групата составена од C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероцикл, C<sub>6</sub>-C<sub>19</sub>арил и C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>хетероарил и каде што неколку или сите прстени може да бидат соединети едни со други;

Zaihui and LI, Wenbao,

R<sup>4</sup> и R<sup>5</sup> се секое независно одбрани од водород, флуоро, хлоро, метил, метокси, трифлуорометил, циано, нитро или -N(R<sup>12</sup>)<sub>2</sub>;

R<sup>6</sup>, R<sup>6a</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>7a</sup>, R<sup>8</sup>, R<sup>8a</sup>, R<sup>9</sup>, и R<sup>9a</sup> се секое независно одбрани од водород или C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>алкил; или R<sup>6</sup> и R<sup>6a</sup> заедно, или R<sup>7</sup> и R<sup>7a</sup> заедно, или R<sup>8</sup> и R<sup>8a</sup> заедно, или R<sup>9</sup> и R<sup>9a</sup> заедно се оксо група, под услов да кога V е -C(O)-, R<sup>7</sup> и R<sup>7a</sup> заедно или R<sup>8</sup> и R<sup>8a</sup> заедно не формираат оксо група, додека останатите R<sup>6</sup>, R<sup>6a</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>7a</sup>, R<sup>8</sup>, R<sup>8a</sup>, R<sup>9</sup>, и R<sup>9a</sup> се секое независно одбрани од водород или C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>алкил;

или едно од R<sup>6</sup>, R<sup>6a</sup>, R<sup>7</sup>, и R<sup>7a</sup> заедно со едно од R<sup>8</sup>, R<sup>8a</sup>, R<sup>9</sup> и R<sup>9a</sup> формираат алкилен мост, додека преостанатите R<sup>6</sup>, R<sup>6a</sup>, R<sup>7</sup>, R<sup>7a</sup>, R<sup>8</sup>, R<sup>8a</sup>, R<sup>9</sup>, и R<sup>9a</sup> се секое независно одбрани од водород или C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>алкил;

R<sup>10</sup> е водород или C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>алкил;

секое R<sup>12</sup> е независно одбрано од водород или C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил; и

каде што секоја од C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>алкил, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>алкил, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкил, и секој алкил дел од секоја C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>хидроксиалкил, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкокси, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>алкоксиалкил, C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкилалкил, C<sub>7</sub>-C<sub>12</sub>аралкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероциклилалкил и C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероарилалкил се несупституирани или супституирани од една или повеќе од следниве групи: C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкил, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>алкенил, хало, C<sub>2</sub>-C<sub>12</sub>халоалкенил, циано, нитро, C<sub>6</sub>-C<sub>19</sub>арил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероцикл, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>хетероарил, -OR<sup>14</sup>, -OC(O)-R<sup>14</sup>, -N(R<sup>14</sup>)<sub>2</sub>, -C(O)R<sup>14</sup>, -C(O)OR<sup>14</sup>, -C(O)N(R<sup>14</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>14</sup>)C(O)OR<sup>16</sup>, -N(R<sup>14</sup>)C(O)R<sup>16</sup>, -N(R<sup>14</sup>)(S(O)<sub>t</sub>)R<sup>16</sup> (каде што t е 1 до 2), -S(O)<sub>t</sub>OR<sup>16</sup> (каде што t е 1 до 2), -S(O)<sub>t</sub>R<sup>16</sup> (каде што t е 0 до 2), и -S(O)<sub>t</sub>N(R<sup>14</sup>)<sub>2</sub> (каде што t е 1 до 2), каде што секое R<sup>14</sup> е независно водород, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкил, халоC<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкил, C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкилалкил, C<sub>6</sub>-C<sub>19</sub>арил (несупституирана или супституирана со една или повеќе хало групи), C<sub>7</sub>-C<sub>12</sub>аралкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероцикл, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероциклилалкил, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>хетероарил или C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероарилалкил; и секое R<sup>16</sup> is C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкил, халоC<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>алкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкил, C<sub>4</sub>-C<sub>12</sub>циклоалкилалкил, C<sub>6</sub>-C<sub>19</sub>арил, C<sub>7</sub>-C<sub>12</sub>аралкил, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероцикл, C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероциклилалкил, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>хетероарил и C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероарилалкил;

$C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил или  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил, и каде што секој од горните супституенти е несупституиран;

каде што секоја  $C_2$ - $C_{12}$ алкенил и секој алкенил дел од секоја  $C_2$ - $C_{12}$ хидроксиалкенил се несупституирани или супституирани од една од следниве групи:  $C_1$ - $C_{12}$ алкил,  $C_2$ - $C_{12}$ алкенил, хало,  $C_1$ - $C_{12}$ халоалкил,  $C_2$ - $C_{12}$ халоалкенил, циано, нитро,  $C_6$ - $C_{19}$ арил,  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил,  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил,  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил,  $-OR^{14}$ ,  $-OC(O)R^{14}$ ,  $-N(R^{14})_2$ ,  $-C(O)R^{14}$ ,  $-C(O)OR^{14}$ ,  $-C(O)N(R^{14})_2$ ,  $-N(R^{14})C(O)OR^{16}$ ,  $-N(R^{14})C(O)R^{16}$ ,  $-N(R^{14})(S(O)_tR^{16})$  (каде што  $t$  е 1 до 2),  $-S(O)_tOR^{16}$  (каде што  $t$  е 1 до 2),  $-S(O)_tR^{16}$  (каде што  $t$  е 0 до 2), и  $-S(O)_tN(R^{14})_2$  (каде што  $t$  е 1 до 2) каде што секое  $R^{14}$  е независно водород,  $C_1$ - $C_{12}$ алкил, хало $C_1$ - $C_{12}$ алкил,  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил,  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил,  $C_6$ - $C_{19}$ арил,  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил или  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил; и секое  $R^{16}$  е  $C_1$ - $C_{12}$ алкил, хало $C_1$ - $C_{12}$ алкил,  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил,  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил,  $C_6$ - $C_{19}$ арил,  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил или  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил, и каде што секој од горните супституенти е несупституиран;

каде што секоја  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил, секој циклоалкил дел од секоја  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил, секој  $C_6$ - $C_{19}$ арил и секој арил дел од секој  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил се несупституирани или супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од  $C_1$ - $C_{12}$ алкил,  $C_2$ - $C_{12}$ алкенил, хало,  $C_1$ - $C_{12}$ халоалкил,  $C_2$ - $C_{12}$ халоалкенил, циано, нитро,  $C_6$ - $C_{19}$ арил,  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил,  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил,  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил,  $-R^{15}OR^{14}$ ,  $-R^{15}OC(O)R^{14}$ ,  $-R^{15}N(R^{14})_2$ ,  $-R^{15}C(O)R^{14}$ ,  $-R^{15}C(O)OR^{14}$ ,  $-R^{15}C(O)N(R^{14})_2$ ,  $-R^{15}N(R^{14})C(O)OR^{16}$ ,  $-R^{15}N(R^{14})C(O)R^{16}$ ,  $-R^{15}N(R^{14})(S(O)_tR^{16})$  (каде што  $t$  е 1 до 2),  $-R^{15}S(O)_tOR^{16}$  (каде што  $t$  е 1 до 2),  $-R^{15}S(O)_tR^{16}$  (каде што  $t$  е 0 до 2), и  $-R^{15}S(O)_tN(R^{14})_2$  (каде

што  $t$  е 1 до 2) каде што секое  $R^{14}$  е независно водород,  $C_1$ - $C_{12}$ алкил,  $C_1$ - $C_{12}$ халоалкил,  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил,  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил,  $C_6$ - $C_{19}$ арил,  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил или  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил; секое  $R^{15}$  е независно директна врска или праволиниски или разгранет  $C_1$ - $C_{12}$ алкилен или  $C_2$ - $C_{12}$ алкенилен ланец; и секое  $R^{16}$  е  $C_1$ - $C_{12}$ алкил,  $C_1$ - $C_{12}$ халоалкил,  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил,  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил,  $C_6$ - $C_{19}$ арил,  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил или  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил, и каде што секој од горните супституенти е несупституиран;

каде што секоја  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил, секој хетероциклил дел од секоја  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил, секоја  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил и секој хетероарил дел од  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил се несупституирани или супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од групата составена од  $C_1$ - $C_{12}$ алкил,  $C_2$ - $C_{12}$ алкенил, хало,  $C_1$ - $C_{12}$ халоалкил,  $C_2$ - $C_{12}$ халоалкенил, циано, оксо, тиоксо, нитро,  $C_6$ - $C_{19}$ арил,  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил,  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил,  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил,  $-R^{15}OR^{14}$ ,  $-R^{15}OC(O)R^{14}$ ,  $-R^{15}N(R^{14})_2$ ,  $-R^{15}C(O)R^{14}$ ,  $-R^{15}C(O)OR^{14}$ ,  $-R^{15}C(O)N(R^{14})_2$ ,  $-R^{15}N(R^{14})C(O)OR^{16}$ ,  $-R^{15}N(R^{14})C(O)R^{16}$ ,  $-R^{15}N(R^{14})(S(O)_tR^{16})$  (каде што  $t$  е 1 до 2),  $-R^{15}S(O)_tOR^{16}$  (каде што  $t$  е 1 до 2),  $-R^{15}S(O)_tR^{16}$  (каде што  $t$  е 0 до 2), и  $-R^{15}S(O)_tN(R^{14})_2$  (каде што  $t$  е 1 до 2) каде што секое  $R^{14}$  е независно водород,  $C_1$ - $C_{12}$ алкил,  $C_2$ - $C_{12}$ алкенил,  $C_1$ - $C_{12}$ халоалкил,  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил,  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил,  $C_6$ - $C_{19}$ арил,  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил или  $C_3$ - $C_{12}$ хетероарилалкил; секое  $R^{15}$  е независно директна врска или праволиниски или разгранет  $C_1$ - $C_{12}$ алкилен или  $C_2$ - $C_{12}$ алкенилен ланец; и секое  $R^{16}$  е  $C_1$ - $C_{12}$ алкил,  $C_2$ - $C_{12}$ алкенил,  $C_1$ - $C_{12}$ халоалкил,  $C_3$ - $C_{12}$ циклоалкил,  $C_4$ - $C_{12}$ циклоалкилалкил,  $C_6$ - $C_{19}$ арил,  $C_7$ - $C_{12}$ аралкил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклил,  $C_3$ - $C_{12}$ хетероциклилалкил,  $C_1$ - $C_{12}$ хетероарил или



C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>хетероарилалкил, и каде што секој од горните супституенти е несупституиран; и

стереоизомер, енантиомер или таутомер на истото, фармацевтски прифатлива сол на истото или фармацевтски состав од истото.

Има уште 89 патентни барања

(51) **C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30**

(11) **4086** (13) T1  
(21) **2011/346** (22) 11/11/2011  
(45) 30/06/2012

(30) 08155094 24/04/2008 EP

(96) 23/04/2009 EP09733923.8

(97) 07/09/2011 EP2291380

(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**

**Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) GUILLAUME, Michel, Joseph, Maurice, Andre and GAEKENS, Tim

(54) **ПРОЛЕКОВИ ОД НАЛМАФЕН**

(57) 1 Соединение со формулата (I)



вклучително било која стереохемиски изомерна форма на истото, **назначено со тоа**

**што:** R<sup>1</sup> е C<sub>6-16</sub>алкил или C<sub>8-12</sub>алкиламино;

или фармацевтски прифатлива киселинска адитивна сол на истото, или солват на истото.

Има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 231/56, A 61K 31/427, 31/428, 31/496, 31/506, A 61P 35/00, C 07D 403/12, 403/14, 409/12, 413/12, 417/12, 417/14**

(11) **4057** (13) T1  
(21) **2011/347** (22) 11/11/2011  
(45) 30/06/2012

(30) 749856 P 13/12/2005 US

(96) 11/12/2006 EP06845064.2

(97) 05/10/2011 EP1966151

(73) **Schering Corporation**

**Kenilworth, NJ 07033-0530, US**

(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TSUI, Hon-Chung; PALIWAL, Sunil; SIDDIQUI, M., Arshad; COOPER, Alan; DENG, Yongqi; SHIPPS, Gerald, W., Jr.; SHIH, Neng-yang; ZHU, Hugh; SUN, Robert; KELLY, Joseph; DOLL, Ronald; NAN, Yang; WANG, Tong; DESAI, Jagdish; WANG, James; DONG, Youhao; MADISON, Vincent, S.; XIAO, Li; HRUZA, Alan; SAMATAR,

Ahmed; CELEBI, Azim, A.; WU, Yiji and BOGA, Sobhana, Babu

(54) **ПОЛИЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ НА ИНДАЗОЛ КОИШТО СЕ ЕРК-ИНХИБИТОРИ**


(57) 1 Соединение со формула 1.0:



или фармацевтски прифатливите соли од тоа, при што:

Y<sup>1</sup>, Y<sup>2</sup>, и Y<sup>3</sup> се секој независно селектирани од групата што се состои од: -CH=, -N= и -CR<sup>9</sup>=; z е 1 до 3;

Q е супституент селектиран од групата што се состои од:



Секој  $Q^1$  претставува прстен независно селектиран од групата што се состои од: циклоалкил, заменет циклоалкил, хетероциклоалкил, заменет хетероциклоалкил, арил, заменет арил, хетероарил, и заменет хетероарил, при што споменатите заменети прстени се заменети со 1 до 3 супституенти независно селектирани од

групата што се состои од :  $R^{10}$  половините; под услов ако кога  $Q^1$  е арил, хетероарил, заменет арил или заменет хетероарил, тогаш јалеродните атоми на спојот на прстенот не се заменети;

$Q^2$  претставува прстен селектиран од групата што се состои од: циклоалкил, заменет цик-



лоалкил, хетероциклоалкил, и заменет хетероциклоалкил, при што споменатите заменети прстени се заменети со 1 до 3 субституенти независно селектирани од групата што се состои од  $R^{10}$  половините;

$Z^1$  претставува  $-(C(R^{24})_2)_w$  при што секој  $R^{24}$  е независно селектиран од групата што се состои од: H, алкил и F, и при што  $w$  е 1, 2 или 3;

$Z^2$  е селектиран од групата што се состои од:  $-N(R^{44})$ -,  $-O$ - и  $-C(R^{46})_2$ ;

$m$  е 1 до 6;


$n$  е 1 до 6;

$p$  е 0 до 6;

$t$  е 0, 1, или 2;

$R^1$  е селектиран од групата што се состои од:

- (1)  $-CN$ ,
- (2)  $-NO_2$ ,
- (3)  $-OR^{10}$ ,
- (4)  $-SR^{10}$ ,
- (5)  $-N(R^{10})_2$ ,
- (6)  $R^{10}$ ,
- (7)  $-C(O)R^{10}$ ,
- (8)  $-(C(R^{30})_2)_n-NR^{32}-C(O)-R^{10}$ ,
- (9)  $-(C(R^{30})_2)_n-NR^{32}-S(O)_1-R^{10}$ ,
- (10)  $-(C(R^{30})_2)_n-NR^{32}-C(O)-N(R^{32})-R^{10}$ ,
- (11)



(12)  $-CF_3$ ,


(13)  $-C(O)OR^{10}$ ,

(14)  $-(C(R^{30})_2)_nR^{13}$  (на пр.,  $-(CH_2)_nR^{13}$ ) при што  $n$  е 1, секој  $R^{30}$  е H, а  $R^{13}$  е селектирани од групата што се состои од:  $-OH$  и  $-N(R^{10})_2$ , при што секој  $R^{10}$  е независно селектиран,

(15) алкенил,


(16)  $-NR^{32}-C(O)-R^{14}$ ,

(17)




при што секој  $R^{10}$  е независно селектиран,

(18)



при што секој  $R^{10}$  е независно селектиран,

(19)



(20)  $-C(O)-NR^{32}-(C(R^{30})_2)_p-OR^{10}$ ,


(21)  $-C(O)N(R^{10})_2$  при што секој  $R^{10}$  е независно селектиран,

(22)  $-C(O)-NR^{32}-C(R^{18})_3$  при што секој  $R^{18}$  е независно селектиран од групата што се состои од:  $R^{10}$  и  $-C(O)OR^{19}$ , а  $R^{19}$  е селектиран од групата што се состои од: алкил и заменет арилалкил,

(23)  $-C(O)-NR^{32}-(C(R^{30})_2)_n-C(O)-N(R^{10})_2$ ,

(24) хетероциклоалкенил,

(25)



и

(26) арилалкенил-;

$R^2$  е селектиран од групата што се состои од:

(1) H,

(2)  $-CN$ ,

(3) хало,

(4) алкил,

(5) заменет алкил при што споменатиот заменет алкил е заменет со 1 или 3 субституенти селектирани од групата што се состои од: (а)  $-OH$ , (б)  $-O$ -алкил (на пр.,  $-O-(C_1-C_3)$  алкил), (ц)  $-O$ -алкил заменет со 1 до 3 F атоми, и (д)  $-N(R^{40})_2$  при што секој  $R^{40}$  е независно селектиран од групата што се состои од: (i) H, (ii)  $C_1-C_3$  алкил, (iii)  $-CF_3$ , и (е) хало,

(6) алкинил,


(7) алкенил,

(8)  $-(CH_2)_mR^{11}$ ,


(9)  $-N(R^{26})_2$ ,

(10)  $-OR^{23}$ ,


- (11)  $-N(R^{26})C(O)R^{42}$ ,  
 (12) циклоалкил,  
 (13) циклоалкилалкил,  
 (14)




- (15) -O-(заменет алкил) при што споменатиот заменет алкил е заменет со 1 до 3 F атоми,  
 (16)  $-S(O)_t$ -алкил,  
 (17)  $-C(O)$ -алкил,  
 (18)




(19)



- при што секој алкил е независно селектиран,  
 (20)



- при што секој алкил е независно селектиран,  
 (21)



- при што секој алкил е независно селектиран,  
 (22)  $-N(R^{48})C(O)-R^{48}$  при што секој  $R^{48}$  е независно селектиран групата што се состои од: H и алкил, и

- (23)  $-C(O)$ -алкил, како што е, на пример,  $-C(O)-(C_1-C_6 \text{ алкил})$ , како што е, на пример,  $-C(O)CH_3$ ; секој  $R^3, R^4, R^5, R^6$  и  $R^7$  е независно селектиран од групата што се состои од:

- (1) H,  
 (2) алкенил,  
 (3) заменет алкенил,

- (4) алкил,  
 (5) заменет алкил,  
 (6) циклоалкил,  
 (7) заменет циклоалкил,  
 (8) циклоалкилалкил-,  
 (9) заменет циклоалкилалкил-,  
 (10) хетероциклоалкил,  
 (11) заменет хетероциклоалкил,  
 (12) хетероциклоалкилалкил-,  
 (13) заменет хетероциклоалкилалкил-,  
 (14)  $-C(O)R^{10}$ ,  
 (15) арилхетероарил-,  
 (16) заменет арилхетероарил-,  
 (17) хетероариларил-,  
 (18) заменет хетероариларил-,  
 (19) арил,  
 (20) заменет арил,  
 (21) хетероарил,  
 (22) заменет хетероарил,  
 (23) хетероарилхетероарил-,  
 (24) заменет хетероарилхетероарил-,  
 (25) ариламинохетероарил-,  
 (26) заменет ариламинохетероарил-,  
 (27) арилалкинил-,  
 (28) заменет арилалкинил-,  
 (29) хетероарилалкинил-,  
 (30) заменет хетероарилалкинил-,

при што споменатиот  $R^3, R^4, R^5, R^6$  и  $R^7$  заменети групи (7), (9), (11), (13), (16), (18), (20), (22), (24), (26), (28) и (30) се заменети со 1 до 3 супституенти независно селектирани од групата што се состои од:  $-NH_2$ , алкил, алкенил, хало,  $-C(O)-NH-R^{28}$ ,  $-C(O)OR^{28}$ , и  $-C(O)R^{28}$ , и

при што споменатиот  $R^3, R^4, R^5, R^6$  и  $R^7$  заменетите групи (3) и (5) се заменети со 1 до 3 супституенти независно селектирани од групата што се состои од:  $-NH_2$ , хало (на пр., F, Cl и Br, а во друг пример F),  $-C(O)-NH-R^{28}$  (на пр.,  $-C(O)-NH-CH_3$ ),  $-C(O)OR^{28}$  (на пр.,  $-C(O)OC_2H_5$ ), и  $-C(O)R^{28}$  (на пр.,  $-C(O)CH_3$ );

$R^{5A}$  е селектиран од групата што се состои од: хало,  $-OH$ , и  $-O$ -алкил;


$R^8$  е селектиран од групата што се состои од: H,  $-OH$ ,  $-N(R^{10})_2$ ,  $-NR^{10}C(O)R^{12}$ , и алкил;

секој  $R^9$  е независно селектиран од групата што се состои од: халоген,  $-CN$ ,  $-NO_2$ ,  $-OR^{10}$ ,  $-SR^{10}$ ,  $-N(R^{10})_2$ , и  $R^{10}$ ;

секој  $R^{10}$  е независно селектиран од групата што се состои од: H, алкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, алкилхетероарил-, алкиларил-, заменет алкил, заменет арил, заменет арилалкил, заменет хетероарил, заменет хетероарилалкил, заменет циклоалкил, заменет циклоалкилалкил, заменет хетероциклоалкил, заменет хетероциклоалкилалкил, заменет алкилхетероарил-, заменет алкиларил-, хетероциклоалкенил, и заменет хетероциклоалкенил, и при што:

споменатиот  $R^{10}$  заменет алкил е заменет со 1 до 3 субституенти независно селектирани од групата што се состои од:  $-NH_2$ ,  $-NHR^{20}$ ,  $-NO_2$ ,  $-CN$ ,  $-OR^{26}$ , хало,  $-C(O)-NH-R^{26}$ ,  $-C(O)OR^{26}$ , и  $-C(O)R^{26}$ , и

споменатиот  $R^{10}$  заменет арил, заменет арилалкил, заменет хетероарил, заменет хетероарилалкил, заменет циклоалкил, заменет циклоалкилалкил, заменет хетероциклоалкил, заменет хетероциклоалкилалкил, заменет алкилхетероарил- и заменет алкиларил- се заменети со 1 до 3 супституенти независно селектирани од групата што се состои од: (1)  $-NH_2$ , (2)  $-NO_2$ , (3)  $-CN$ , (4)  $-OH$ , (5)  $-OR^{20}$ , (6)  $-OCF_3$ , (7) алкил заменет со 1 до 3 независно селектирани хало атоми, (8)  $-C(O)R^{38}$ , (9) алкил, (10) алкенил, (11) хало, (12)  $-C(O)-NHR^{26}$ , (13)  $-C(O)OR^{38}$ , (14)  $-C(O)-NR^{32}-(C(R^{30})_2)_n-N(R^{38})_2$ , (15)  $-S(O)_2R^{38}$ , (16)  $-C(O)-NR^{32}-R^{38}$ , (17)  $-NR^{32}-C(O)-R^{38}$ , (18)



(19)  $-NHR^{20}$ , и (20) циклоалкил;

$R^{11}$  е селектиран од групата што се состои од: F,  $-OH$ ,  $-CN$ ,  $-OR^{10}$ ,  $-NHNH-R^{10}$ ,  $-SR^{10}$  и хетероарил;

$R^{12}$  е селектиран од групата што се состои од: алкил, арил, хетероарил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил и хетероциклоалкилалкил;

$R^{14}$  е селектиран од групата што се состои од: алкил, арил, хетероарил, циклоалкил, цикло-

алкилалкил-, хетероциклоалкил, алкилхетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил-, алкилхетероарил- и алкиларил-;

$R^{15}$  е селектиран од групата што се состои од: H,  $-OH$ , алкил, арил, хетероарил, циклоалкил, циклоалкилалкил-, хетероциклоалкил и хетероциклоалкилалкил-, алкилхетероарил- и алкиларил-;

$R^{20}$  претставува алкил;

$R^{23}$  е селектиран од групата што се состои од: H, алкил, арил, циклоалкил, и циклоалкилалкил-; секој  $R^{26}$  е независно селектиран од групата што се состои од: H и алкил;

$R^{28}$  е алкил;

секој  $R^{30}$  е независно селектиран од групата што се состои од: H, алкил, и F;

секој  $R^{32}$  е независно селектиран од групата што се состои од: H и алкил, и при што секој  $R^{32}$  е општо H;

секој  $R^{35}$  е независно селектиран од групата што се состои од: H и  $C_1$  до  $C_6$  алкил;


$R^{36}$  е селектиран од групата што се состои од: H, алкил, и  $-O$ -алкил;

секој  $R^{38}$  е независно селектиран од групата што се состои од: H, алкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил, алкилхетероарил-, алкиларил-, заменет алкил, заменет арил, заменет арилалкил, заменет хетероарил, заменет хетероарилалкил, заменет циклоалкил, заменет циклоалкилалкил, заменет хетероциклоалкил, заменет хетероциклоалкилалкил, заменет алкилхетероарил- и заменет алкиларил-, и при што:

споменатиот  $R^{38}$  заменет алкил е заменет со 1 до 3 субституенти независно селектирани од групата што се состои од:  $-NH_2$ ,  $-NO_2$ ,  $-CN$ ,  $-OR^{26}$ , хало,  $-C(O)-NH-R^{28}$ ,  $-C(O)OR^{28}$ , и  $-C(O)R^{28}$ , и

споменатиот  $R^{38}$  заменет арил, заменет арилалкил, заменет хетероарил, заменет хетероарилалкил, заменет циклоалкил, заменет циклоалкилалкил, заменет хетероциклоалкил, заменет хетероциклоалкилалкил, заменет алкилхетероарил- и заменет алкиларил- се заменети со 1 до 3 супституенти независно

селектирани од групата што се состои од: (1) - NH<sub>2</sub>, (2) -NO<sub>2</sub>, (3) -CN, (4) -OH, (5) -OR<sup>20</sup>, (6) - OCF<sub>3</sub>, (7) -CF<sub>3</sub>, (8) -C(O)R<sup>26</sup>, (9) алкил, (10) алкенил, (11) хало, (12) -C(O)-NH-R<sup>26</sup>, (13) - C(O)OR<sup>26</sup>, (14) -C(O)-NR<sup>32</sup>-(C(R<sup>3</sup>)<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-N(R<sup>26</sup>)<sub>2</sub>, (15) - S(O)<sub>n</sub>R<sup>26</sup>, (16) -C(O)N(R<sup>32</sup>)(R<sup>26</sup>), (17) -NR<sup>32</sup>C(O)R<sup>26</sup>, (18)



и (19) -NHR<sup>20</sup>;

R<sup>42</sup> е селектиран од групата што се состои од: алкил, арил, хетероарил, и циклоалкил;

R<sup>44</sup> е селектиран од групата што се состои од: H, алкил, циклоалкил, и циклоалкилалкил; и

Секој R<sup>46</sup> е независно селектиран од групата што се состои од: H, алкил, циклоалкил, и циклоалкилалкил.

Има уште 69 патентни барања.

(51) **A 61K 31/192, 31/195, 31/196, 31/404, 31/452, A 61P 29/00, 37/00**

(11) **4058**

(13) T1

(21) **2011/348**

(22) 14/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) EPA 05106547 15/07/2005 EP and USP 706365 08/08/2005 US

(96) 14/07/2006 EP06777795.3

(97) 23/11/2011 EP1904048

(73) **Merck Serono SA**

**Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ


бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) HOOFT VAN HUIJSDUIJNEN, Rob; VITTE, Pierre-Alain; BOMBRUN, Agnes; GERBER, Patrick and JORAND-LEBRUN, Catherine

(54) **ИНХИБИТОРИ НА GLEPP-1 ВО ТРЕТМАНОТ НА АВТОИМУНИ И/ИЛИ ВОСПАЛИТЕЛНИ ПОРЕМЕТУВАЊА**

(57) 1 Употреба на инхибитор на Glepp-1 за производство на медикамент за третман на


автоимуно и/или воспалително пореметување каде што инхибиторот на Glepp-1 е карбоксилна киселина од Формулата (I):




како и нејзините геометриски изомери, нејзините оптички активни форми како енантиомери, диастереомери и нејзините рацематни форми, како и нејзини фармацевтски прифатливи соли и фармацевтски активни деривати, каде што А е избран од групата составена од арил, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил арил;

R<sup>1</sup> е избран од групата составена од H, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкокси, халоген;


В е избран од групата составена од:




D е кое било избрано од групата составена од D1, D2, D3:



D1




D2



D3

со m којшто е цел број избран од 0, 1 или 2 и n е цел број избран од 1 или 2; и R<sup>3</sup> е H или C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил; или D4



D4

со n кој е цел број избран од 0 или 1; R е избран од групата составена од C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-алкил или C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-алкил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкенил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкинил, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкокси, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил амин, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил алкокси, арил, хетероарил, сатуриран или

несатуриран C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-циклоалкил, хетероциклоалкил, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил арил, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил хетероарил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкенил арил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкенил хетероарил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкинил арил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкинил хетероарил, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил циклоалкил, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил хетероциклоалкил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкенил циклоалкил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкенил хетероциклоалкил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкинил циклоалкил, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-алкинил хетероциклоалкил.

Има уште 12 патентни барања.

(51) C 07D 209/08, A 61K 31/404

(11) 4059

(13) T1

(21) 2011/349

(22) 14/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0708604 11/12/2007 FR

(96) 10/12/2008 EP08872697.1

(97) 17/08/2011 EP2231598

**(73) LES LABORATOIRES SERVIER**

**35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, FR**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

## ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Cordi, Alexis; HABERKORN Laure;


VARBEUREN Tony; COURCHAY Christine and

SIMONET Serge


(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА**

## ДИАЗЕНИУМДИОЛАТ, МЕТОДА ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ

(57) 1 Соединенија на формула (I):



каде што:



каде што  $R_7$  претставува водороден атом или  
линеарна или разгранета

R<sub>1</sub> претставува водороден атом или -COOR група каде R претставува линеарна или разгранета (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкил група или арил-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкил група во која алкил половината може да биде линеарна или разгранета,

R<sub>2</sub> претставува група G или линеарна или разгранета (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкил група заменет со група G, во која G претставува - (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-A-(CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-B-(CR<sub>4</sub>R<sub>5</sub>)<sub>p</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>o</sub>-R<sub>6</sub> група во која:

-  $n \in 0, 1, 2$  или  $3$ .

-  $m \in 0, 1, 2$  или  $3$ .

-  $p \in [0, 1]$ ,


-  $\sigma \in 0, 1$  или  $2$ ,

- R<sub>4</sub> и R<sub>5</sub>, кои можат да бидат исти или различни, секое од нив претставува водороден атом или линеарна или разгранета (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>) алкил група, во која една од групите -CH<sub>2</sub>- или -CR<sub>4</sub>R<sub>5</sub>- од синцирот G подеднакво може да се замени, ако е пожелно, од фенилен, -PhC(O) – или -PhC(O)O- група (каде што Ph означува фенил),

- А и В, кои може да бидат исти или различни, секоје од нив претставува една врска, азотен атом или група:

(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкил група,

- и  $R_6$  претставува група



каде што  $\text{R}_8$ ,  $\text{R}_9$  и  $\text{R}_{10}$ , кои можат да бидат исти или различни, секое од нив претставува водороден атом или линеарна или разгранета ( $\text{C}_1\text{-C}_6$ )алкил група незаменета или заменети со amino група, или  $\text{R}_8$  и  $\text{R}_9$  заедно формираат линеарен или разгранет ( $\text{C}_1\text{-C}_6$ )алкилен синџир,

$\text{R}_3$  претставува водороден атом, линеарна или разгранета ( $\text{C}_1\text{-C}_6$ )алкил група или  $\text{NO}_2$  група, нивни енантиомери и диастереоизомери исто така нивните додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база.

Има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/395, A 61P 17/00, 35/00, 37/00, C 07D 487/04

(11) 4061

(13) T1

(21) 2011/350

(22) 14/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 749905P 13/12/2005 US; 810231P 02/06/2006 US; 850625P 10/10/2006 US; 856872P 03/11/2006 US and 859404P 16/11/2006 US

(96) 12/12/2006 EP06839328.9

(97) 21/09/2011 EP1966202

(73) Incyte Corporation

Experimental Station, Route 141 & Henry Clay Road, Building E336/225 Wilmington, DE 19880, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) RODGERS, James D.; SHEPARD, Stacey; MADUSKUIE, Thomas P.; WANG, Haisheng; FALAHATPISHEH, Nikoo; RAFALSKI, Maria; ARVANITIS, Argyrios G.; STORACE, Louis; JALLURI, Ravi Kumar; FRIDMAN, Jordan S. and VADDI, Krishna

(54) ХЕТЕРОАРИЛ СУПСТИТУИРАНИ ПИРОЛО[2,3-В]ПИРИДИНИ И ПИРОЛО[2,3-В]ПИРИМИДИНИ КАКО ЈАНУС КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формула I



или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што:

T, U, и V се независно избрани од O, S, N,  $\text{CR}^5$ , и  $\text{NR}^6$ ;

Каде што 5-члениот прстен формиран од атом на јаглерод, атом на азот, U, T, и V е ароматичен;

X е N ил  $\text{CR}^4$ ;

n е 0; или

n е 1 и Y е  $\text{C}_{1-8}$  алкилен,  $\text{C}_{2-8}$  алкенилен,  $(\text{CR}^{11}\text{R}^{12})_p\text{C}(\text{O})(\text{CR}^{11}\text{R}^{12})_q$ ,  $(\text{CR}^{11}\text{R}^{12})_p\text{C}(\text{O})\text{NR}^c(\text{CR}^{11}\text{R}^{12})_q$ ,  $(\text{CR}^{11}\text{R}^{12})_p\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{CR}^{11}\text{R}^{12})_q$ , или  $(\text{CR}^{11}\text{R}^{12})_p\text{OC}(\text{O})(\text{CR}^{11}\text{R}^{12})_q$ , каде што

споменатиот  $\text{C}_{1-8}$  алкилен или  $\text{C}_{2-8}$  алкенилен, е опционално супституиран со 1, 2, или 3 хало, OH, CN, amino,  $\text{C}_{1-4}$  алкиламино, или  $\text{C}_{2-8}$  диалкиламино;



Z е арил, циклоалкил, хетероарил, или хетероциклоалкил, секој опционално супституиран со 1, 2, 3, 4, 5, или 6 независни супституенти избрани од хало, C<sub>1-4</sub> алкил, C<sub>2-4</sub> алкенил, C<sub>2-4</sub> алкинил, C<sub>1-4</sub> халоалкил, C<sub>1-4</sub> хидроксиалкил, C<sub>1-4</sub> цијаноалкил, Cy<sub>1</sub>, CN, NO<sub>2</sub>, OR<sup>a</sup>, SR<sup>a</sup>, C(O)<sup>kb</sup>, C(O)NR<sup>c</sup>R<sup>d</sup>, C(O)OR<sup>a</sup>, OC(O)R<sup>b</sup>, OC(O)NR<sup>c</sup>R<sup>d</sup>, NR<sup>c</sup>R<sup>d</sup>, NR<sup>c</sup>C(O)R<sup>b</sup>, NR<sup>c</sup>C(O)NR<sup>c</sup>R<sup>d</sup>, NR<sup>c</sup>C(O)OR<sup>a</sup>, S(O)R<sup>b</sup>, S(O)NR<sup>c</sup>R<sup>d</sup>, S(O)<sub>2</sub>R<sup>b</sup>, NR<sup>c</sup>S(O)<sub>2</sub>R<sup>b</sup>, и S(O)<sub>2</sub>NR<sup>c</sup>R<sup>d</sup>;

Sy<sub>1</sub> е независно избран од арил, хетероарил, циклоалкил, и хетероциклоалкил, секој опционално избран од 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти независно избран од хало, C<sub>1-4</sub> алкил, C<sub>2-4</sub> алкенил, C<sub>2-4</sub> алкинил, C<sub>1-4</sub> халоалкил, CN, NO<sub>2</sub>, OR<sup>an</sup>, SR<sup>an</sup>, C(O)R<sup>bn</sup>, C(O)NR<sup>c</sup>R<sup>dn</sup>, C(O)OR<sup>an</sup>, OC(O)R<sup>bn</sup>, OC(O)NR<sup>c</sup>R<sup>dn</sup>, NR<sup>c</sup>R<sup>dn</sup>, NR<sup>c</sup>C(O)R<sup>bn</sup>, NR<sup>c</sup>C(O)OR<sup>an</sup>, S(O)R<sup>bn</sup>, S(O)NR<sup>c</sup>R<sup>dn</sup>, S(O)<sub>2</sub>R<sup>bn</sup>, и S(O)<sub>2</sub>NR<sup>c</sup>R<sup>dn</sup>;

R<sup>4</sup> is H;

R<sup>5</sup> is H, хало, C<sub>1-4</sub> алкил, C<sub>2-4</sub> алкенил, C<sub>2-4</sub> алкинил, C<sub>1-4</sub> халоалкил, CN, NO<sub>2</sub>, OR<sup>7</sup>, SR<sup>7</sup>, C(O)R<sup>8</sup>, C(O)NR<sup>9</sup>R<sup>10</sup>, C(O)OR<sup>7</sup>, OC(O)R<sup>8</sup>, OC(O)NR<sup>9</sup>R<sup>10</sup>, NR<sup>9</sup>R<sup>10</sup>, NR<sup>9</sup>C(O)R<sup>8</sup>, NR<sup>9</sup>C(O)OR<sup>7</sup>, S(O)R<sup>8</sup>, S(O)NR<sup>9</sup>R<sup>10</sup>, S(O)<sub>2</sub>R<sup>8</sup>, NR<sup>9</sup>S(O)<sub>2</sub>R<sup>8</sup> или S(O)<sub>2</sub>NR<sup>9</sup>R<sup>10</sup>;

R<sub>6</sub> е H, C<sub>1-4</sub> алкил, C<sub>2-4</sub> алкенил, C<sub>2-4</sub> алкинил, C<sub>1-4</sub> халоалкил, OR<sup>7</sup>, C(O)R<sup>8</sup>, C(O)NR<sup>9</sup>R<sup>10</sup>, C(O)OR<sup>7</sup>, S(O)R<sup>8</sup>, S(O)NR<sup>9</sup>R<sup>10</sup>, S(O)<sub>2</sub>R<sup>8</sup>, или S(O)<sub>2</sub>NR<sup>9</sup>R<sup>10</sup>;

R<sup>7</sup> е H, C<sub>1-6</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, C<sub>2-6</sub> алкенил, C<sub>2-6</sub> алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил;

R<sup>8</sup> е H, C<sub>1-6</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, C<sub>2-6</sub> алкенил, C<sub>2-6</sub> алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил;

R<sup>9</sup> и R<sup>10</sup> се независно избрани од H, C<sub>1-10</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, C<sub>2-6</sub> алкенил, C<sub>2-6</sub> алкинил, C<sub>1-6</sub> алкилкарбонил, арилкарбонил, C<sub>1-6</sub> алкилсулфонил, арилсулфонил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил и хетероциклоалкилалкил;

или R<sup>9</sup> и R<sup>10</sup> заедно со N атомот кон кого се прикачени формираат а 4-, 5-, 6- или 7-члена хетероциклоалкил група;

R<sup>11</sup> и R<sup>12</sup> се независно избрани од H, хало, OH, CN, C<sub>1-4</sub> алкил, C<sub>1-4</sub> халоалкил, C<sub>2-4</sub> алкенил, C<sub>2-4</sub> алкинил, C<sub>1-4</sub> хидрокси алкил, C<sub>1-4</sub> цијаноалкил, арил, хетерарил, циклоалкил, и хетероциклоалкил;

R<sup>8</sup> и R<sup>an</sup> се независно избрани од H, C<sub>1-6</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, C<sub>2-6</sub> алкенил, C<sub>2-6</sub> алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил и хетероциклоалкилалкил, каде што споменатиот C<sub>1-6</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, C<sub>2-6</sub> алкенил, C<sub>2-6</sub> алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избрано од OH, CN, amino, хало, C<sub>1-6</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и хетероциклоалкил;

R<sup>b</sup> и R<sup>bn</sup> се независно избрани од H, C<sub>1-6</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, C<sub>2-6</sub> алкенил, C<sub>2-6</sub> алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил и хетероциклоалкилалкил, каде што споменатиот C<sub>1-6</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, C<sub>2-6</sub> алкенил, C<sub>2-6</sub> алкинил, арил, циклоалкил, хетероарил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил е опционално супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избрано од OH, CN, amino, хало, C<sub>1-6</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и хетероциклоалкил;

R<sup>c</sup> и R<sup>d</sup> се независно избрани од H, C<sub>1-10</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, C<sub>2-6</sub> алкенил, C<sub>2-6</sub> алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил и хетероциклоалкилалкил каде што споменатите C<sub>1-10</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> халоалкил, C<sub>2-6</sub> алкенил, C<sub>2-6</sub> алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил или хетероциклоалкилалкил опционално е супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избрано од OH, CN,

амино, хало,  $C_{1-6}$  алкил,  $C_{1-6}$  халоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и хетерциклоалкил;

или  $R^c$  и  $R^d$  заедно со N атомот кон кого се прикачени формираат 4-,5-,6-или 7-члена хетероциклоалкил група опционално супституирани со 1, 2, или 3 супституенти независно избрано од OH, CN, амино, хало,  $C_{1-6}$  алкил,  $C_{1-6}$  халоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и хетерциклоалкил;

$R^c$  и  $R^d$  се независно избрани од H,  $C_{1-10}$  алкил,  $C_{1-6}$  халоалкил,  $C_{2-6}$  алкенил,  $C_{2-6}$  алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил и хетероциклоалкилалкил каде што споменатите  $C_{1-10}$  алкил,  $C_{1-6}$  халоалкил,  $C_{2-6}$  алкенил,  $C_{2-6}$  алкинил, арил, хетероарил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, циклоалкилалкил

или хетероциклоалкилалкил опционално е супституиран со 1, 2, или 3 супституенти независно избрано од OH, CN, амино, хало,  $C_{1-6}$  алкил,  $C_{1-6}$  халоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и хетерциклоалкил;

или  $R^{c''}$  и  $R^{d''}$  заедно со N атомот кон кого се прикачени формираат 4-,5-,6-или 7-члена хетероциклоалкил група опционално супституирани со 1, 2, или 3 супституенти независно избрано од OH, CN, амино, хало,  $C_{1-6}$  алкил,  $C_{1-6}$  халоалкил, арил, арилалкил, хетероарил, хетероарилалкил, циклоалкил и хетерциклоалкил;

$p$  е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6; и

$q$  е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6.

Има уште 87 патентни барања.

(51) A 61K 9/20, 9/28, A 61P 25/16

(11) 4066 (13) T1

(21) 2011/351 (22) 14/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20040019248 13/08/2004 EP

(96) 25/07/2005 EP05763065.9

(97) 09/11/2011 EP1789021

(73) Boehringer Ingelheim International GmbH  
Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FRIEDL, Thomas and EISENREICH, Wolfram

(54) **ТАБЛЕТНА ФОРМУЛАЦИЈА СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ КОЕШТО СОДРЖИ ПРАМИПЕКСОЛ ИЛИ НЕГОВА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВА СОЛ**

(57) 1 Таблетна формулација со продолжено ослободување којашто содржи прамипексол или негова фармацевтски прифатлива сол во матрица, матрицата содржи полимери кои набабруваат во вода, каде ешто еден од споменатите полимери е прежелатинизиран скроб, каде што друг од споменатите полимери е анјонски полимер и каде што таблетната формулација со продолженото ослободување потоа содржи полимер кој набабрува во вода кој не е прежелатинизиран скроб или анјонски полимер.

Има уште 15 патентни барања.

(51) C 07D 401/04, A 61K 31/495, A 61P 1/04, 13/02, C 07D 213/00, 241/00

(11) 4072

(13) T1

(21) 2011/352

(22) 15/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 491518 P 01/08/2003 US

(96) 30/07/2004 EP08150839.2

(97) 14/09/2011 EP1942106

(73) EURO-CELTIQUE S.A.

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Sun, Qun and Kyle, Donald

(54) ТЕРАПЕВТСКИ СРЕДСТВА КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА



(57) 1 Соединение со формулата (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа што:

X е S или O;

Ar<sub>2</sub> е



R<sub>1</sub> е -CF<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, или -CN;

секое R<sub>7</sub> е независно -H, -(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкил, -(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)алкенил, -(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)алкинил, -(C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)циклоалкил, -(C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)<sub>3</sub>, -CH(хало)<sub>2</sub> или -CH<sub>2</sub>(хало);

секое R<sub>8</sub> е независно -(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкил, -(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)алкенил, -(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)алкинил, -(C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)циклоалкил, -(C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)<sub>3</sub>, -CH(хало)<sub>2</sub> или -CH<sub>2</sub>(хало);

секое R<sub>9</sub> е независно -(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкил, -(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)алкенил, -(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)алкинил, -(C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)циклоалкил, -(C<sub>5</sub>-C<sub>8</sub>)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)<sub>3</sub>, -CH(хало)<sub>2</sub>, или -CH<sub>2</sub>(хало), -CN, -OH, -хало, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, -CH=NR<sub>7</sub>, -NR<sub>7</sub>OH, -OR<sub>7</sub>, -COR<sub>7</sub>, -C(O)OR<sub>7</sub>, -OC(O)R<sub>7</sub>, -OC(O)OR<sub>7</sub>, -SR<sub>7</sub>, -S(O)R<sub>7</sub>, или -S(O)<sub>2</sub>R<sub>7</sub>,

секое R<sub>11</sub> е независно -CN, -OH, -(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)алкил, -(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)алкенил, -(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)алкинил, -хало, -N<sub>3</sub>, -NO<sub>2</sub>, -N(R<sub>7</sub>)<sub>2</sub>, -CH=NR<sub>7</sub>, -NR<sub>7</sub>OH, -OR<sub>7</sub>, -COR<sub>7</sub>, -C(O)OR<sub>7</sub>, -OC(O)R<sub>7</sub>, -OC(O)OR<sub>7</sub>, -SR<sub>7</sub>, -S(O)R<sub>7</sub>, или -S(O)<sub>2</sub>R<sub>7</sub>;

секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;

q е цел број во опсег од 0 до 6;

r е цел број во опсег од 0 до 5; и

t е 1 или 2.

Има уште 43 патентни барања.

(51) **C 07K 1/22**(11) **4073**

(13) T1

(21) **2011/353**


(22) 15/11/2011

(45) 30/06/2012


(30) EPA 05105124 10/06/2005 EP and USP  
690414 14/06/2005 US

(96) 08/06/2006 EP06763598.7

(97) 19/10/2011 EP1891088

(73) **ARES TRADING S.A.****Zone Industrielle de l'Ourietaz, 1170 Aubonne,  
CH**(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.  
СКОПЈЕбул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,  
Скопје(72) VALAX, Pascal; WENGER, Pierre; LE STRAT,  
Claire; MEUWLY, Frederic; BAER, Gianni and  
KORNMANN, Henri(54) **ПОСТАПКА ЗА ПУРИФИКАЦИЈА НА IL-18  
ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИНИ**(57) 1 Употреба на афинитетен лиганд согласно  
формулата (I)

каде што A1 и A2 се избрани од групата составена од амин, етер и тиестер со структурите:



каде што R<sub>1</sub> е избран од групата составена од водород, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил, арил и C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил арил; B<sub>1</sub> и B<sub>2</sub> се независно избрани од групата составена од C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-циклоалкил и арил, каде што наведените B<sub>1</sub> и B<sub>2</sub> можат да бидат супституирани со R<sub>2</sub>, OR<sub>2</sub>, SR<sub>2</sub>, или N(R<sub>2</sub>)<sub>2</sub>; секој R<sub>2</sub> е независно избран од групата составена од водород, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил, арил и C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил арил;

секој X претставува независно азот, јаглерод којшто носи водород, јаглерод којшто носи хлорна група или јаглерод којшто носи цијано група;

и Z е функционална група способна за реакција со матрикс избран од амин, азид и хидроксил или е амин од амин-активирана агароза која што реагира директно со лигандот; за производство на пурифициран IL-18 врзувачки протеин (IL-18BP).

Има уште 17 патентни барања.

(51) **A 01N 43/56**(11) **4074**

(13) T1

(21) **2011/354**

(22) 16/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 07008370 25/04/2007 EP

(96) 23/04/2008 EP10157576.9

(97) 24/08/2011 EP2196088


(73) **Syngenta Participations AG****Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) Tobler, Hans; Walter, Harald and Haas, Ulrich  
Johannes(54) **ФУНГИЦИДНИ СОСТАВИ**(57) 1 Состав погоден за контрола на  
заболувања предизвикани од фитопатогени што  
содржи

(A) соединение со формулата I



назначен со тоа што R<sub>1</sub> е дифлуорометил или трифлуорометил и X е хлоро, флуоро или бром; и

(Б) соединението фенпропиморф.

Има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 31/12

(11) 4076

(13) T1

(21) 2011/355

(22) 16/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0215293 03/07/2002 GB and 0313251

10/06/2003 GB

(96) 03/07/2003 EP03762361.8

(97) 31/08/2011 EP1521754

(73) GILEAD SCIENCES, INC.; K.U.Leuven

Research & Development and Purstinger,

Gerhard

333 Lakeside Drive Foster City, California

94404, US; Groot Begijnhof, Benedenstraat 59

3000 Leuven, BE and Badhausstrasse 10/4 6080

Igls, AT


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,  
Скопје

(72) Purstinger, Gerhard; NEYTS, Johan and DE  
CLERCQ, Erik

(54) ВИРУСНИ ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Употреба на имидазо[4,5-с]пирин  
дериват од формулата (Z), или фармацевтски  
прифатлива сол одтаму, за припрема на  
медикамент за третман или превенција на  
вирусна инфекција



каде што:

-испрекинатите линии претставуваат  
опционална дупла врска, под услов да нема две  
дупли врски да се соседни една на друга, и дека  
испрекинатите линии претставуваат најмалку 3,  
опционално 4, дупли врски;

- R<sup>1</sup> е селектиран од водород; арил незаменет  
или заменет со една или повеќе R<sup>6</sup>;  
хетероцикличен прстен незаменет или заменет

со еден или повеќе R<sup>6</sup>; C<sub>3-10</sub> циклоалкил заменет  
или незаменет со еден или повеќе R<sup>6</sup>; и C<sub>4-10</sub>  
циклоалкилен незаменет или заменет со еден  
или повеќе R<sup>6</sup>;

- Y е селектиран од групата што содржи  
единечна врска; O; S(O)<sub>m</sub>; NR<sup>11</sup>; и бивалент,  
заситен или незаситен, заменета или  
незаменета C<sub>1-10</sub> јаглеродородна група  
опционално вклучувајќи еден или повеќе  
хетероатом(и) во главниот синџир, споменатиот  
хетероатом(и) се селектира од групата што се  
состои од O, S, и N; секој R<sup>2</sup> и R<sup>4</sup> е независно  
селектиран од групата што се состои од  
водород; C<sub>1-18</sub> алкил; C<sub>2-18</sub> алкенил; C<sub>2-18</sub>  
алкинил; C<sub>1-18</sub> алкокси; C<sub>1-18</sub> алкилтио; хало; OH;  
CN; NO<sub>2</sub>; NR<sup>7</sup>R<sup>8</sup>; OCF<sub>3</sub>; халоалкил; C(=O)R<sup>9</sup>;  
C(=S)R<sup>9</sup>; SH; арил; арилокси; арилтио;  
арилалкил; C<sub>1-18</sub> хидроксиалкил; C<sub>3-10</sub>  
циклоалкил; C<sub>3-10</sub> циклоалкилокси; C<sub>3-10</sub>  
циклоалкилтио; C<sub>3-10</sub> циклоалкилен; C<sub>3-10</sub>  
циклоалкинил; 5- или 6-членски хетероцикличен,  
оксихетероцикличен или тиохетероцикличен  
прстен; или, кога еден од R<sup>25</sup> или R<sup>26</sup> е различен  
од водород, било да R<sup>2</sup> или R<sup>4</sup> е селектиран од  
(=O), (=S), и (=NR<sup>27</sup>);

- X е селектиран од групата што се состои од  
бивалент, заситен или незаситен, заменета или  
незаменета C<sub>1-10</sub> јаглеродородна група  
опционално вклучувајќи еден или повеќе  
хетероатоми во главниот ланец (под услов ако  
хетероатомот не е поврзан со N од  
имидазопиридилниот прстен), споменатите  
хетероатоми се селектирани од групата што се  
состои од O, S, и N (опционално C<sub>1-6</sub> алкилен, -  
(CH<sub>2</sub>)<sub>2-4</sub>-O-(CH<sub>2</sub>)<sub>2-4</sub>-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>2-4</sub>-S-(CH<sub>2</sub>)<sub>2-4</sub>-, -(CH<sub>2</sub>)<sub>2-4</sub>-  
NR<sup>10</sup>-(CH<sub>2</sub>)<sub>2-4</sub>-, C<sub>3-10</sub> циклоалкилиден, C<sub>2-6</sub>  
алкилилен или C<sub>2-6</sub> алкилилен);

- m е било кој цел број од 0 до 2;

- R<sup>3</sup> е селектиран од групата што се состои од  
арил; арилокси; арилтио; арил-NR<sup>10</sup>-; 5- или 6-  
членски хетероцикличен, оксихетероцикличен  
или тиохетероцикличен прстен; и секој од  
споменатите арил; арилокси; арилтио; арил-  
NR<sup>10</sup>-; 5- или 6-членски хетероцикличен,  
оксихетероцикличен или тиохетероцикличен  
прстен е опционално заменет со еден или  
повеќе R<sup>17</sup>; C<sub>3-10</sub> циклоалкил, оксидоалкил

или тиоциклоалкил;  $C_{4-10}$  циклоалкенил под условот дека двојната врска не може да биде сосед на нитроген; и H под условот дека ако X е алкилен, алкенилен или алкинилен, тогаш X се состои најмалку 5 јаглеродни атоми;

-  $R^5$  е независно селектиран од групата што се состои од водороден;  $C_{1-18}$  алкил;  $C_{2-18}$  алкенил;  $C_{2-18}$  алкинил;  $C_{1-18}$  алкокси;  $C_{1-18}$  алкилтио; хало; OH; CN;  $NO_2$ ;  $NR^7R^8$ ;  $OCF_3$ ; халоалкил;  $C(=O)R^9$ ;  $C(=S)R^9$ ; SH; арил; арилокси; арилтио; арилалкил;  $C_{1-18}$  хидроксиалкил;  $C_{3-10}$  циклоалкил;  $C_{3-10}$  циклоалкилокси;  $C_{3-10}$  циклоалкилтио;  $C_{3-10}$  циклоалкенил;  $C_{3-10}$  циклоалкинил; 5- или 6-членски хетероцикличен, оксихетероцикличен или тиохетероцикличен прстен;

- секој  $R^6$  и  $R^{17}$  е независно селектиран од групата што се состои од водороден;  $C_{1-18}$  алкил;  $C_{2-18}$  алкенил;  $C_{2-18}$  алкинил;  $C_{1-18}$  алкокси;  $C_{1-18}$  алкилтио;  $C_{3-10}$  циклоалкил;  $C_{3-10}$  циклоалкенил или  $C_{3-10}$  циклоалкинил; хало; OH; CN;  $NO_2$ ;  $NR^7R^8$ ;  $OCF_3$ ; халоалкил;  $C(=O)R^{18}$ ;  $C(=S)R^{18}$ ; SH; арил; арилокси; арилтио; арилалкил; арилалкилокси (опционално оксипензил); арилалкилтио (опционално бензилтио); 5- или 6-членски хетероцикличен, оксихетероцикличен или тиохетероцикличен прстен;

$C_{1-18}$  хидроксиалкил; и секој од споменатите арил; арилокси; арилтио; арилалкил; арилалкилокси (опционално оксипензил); арилалкилтио (опционално бензилтио); 5- или 6-членски хетероцикличен, оксихетероцикличен или тиохетероцикличен прстен, или  $C_{1-18}$  хидроксиалкил е опционално заменет со 1 или повеќе  $R^{19}$ ;

- секој  $R^7$  и  $R^8$  е независно селектиран од групата што се состои од H;  $C_{1-18}$  алкил;  $C_{1-18}$  алкенил; арил;  $C_{3-10}$  циклоалкил;  $C_{4-10}$  циклоалкенил; 5- или 6-членски хетероцикличен прстен;  $C(=O)R^{12}$ ;  $C(=S)R^{12}$ ; и аминокиселински остаток поврзан преку карбоксилната група одтаму; алтернативно,  $R^7$  и  $R^8$ , заедно со нитрогенот на кој тие се прикачени, комбинирани да формираат 5- или 6-членски хетероцикличен прстен;

-  $R^9$  и  $R^{18}$  е независно селектиран од групата што се состои од H; OH;  $C_{1-18}$  алкил;  $C_{2-18}$

алкенил;  $C_{3-10}$  циклоалкил;  $C_{4-10}$  циклоалкенил;  $C_{1-18}$  алкокси;  $NR^{15}R^{16}$ ; арил; и аминокиселински остаток поврзан преку аминокиселинската група одтаму;

- секој  $R^{10}$  и  $R^{11}$  е независно селектиран од групата што се состои од H;  $C_{1-18}$  алкил;  $C_{2-18}$  алкенил; арил;  $C_{3-10}$  циклоалкил;  $C_{4-10}$  циклоалкенил; арил;  $C(=O)R^{12}$ ; 5- или 6-членски хетероцикличен прстен; и аминокиселински остаток поврзан преку карбоксилната група одтаму;

-  $R^{12}$  е независно селектиран од групата што се состои од H;  $C_{1-18}$  алкил;  $C_{2-18}$  алкенил; арил;  $C_{3-10}$  циклоалкил;  $C_{4-10}$  циклоалкенил; и аминокиселински остаток поврзан преку аминокиселинската група одтаму;

- секој  $R^{15}$  и  $R^{16}$  е независно селектиран од групата што се состои од H;  $C_{1-18}$  алкил;  $C_{2-18}$  алкенил;  $C_{2-18}$  алкинил; арил;  $C_{3-10}$  циклоалкил;  $C_{4-10}$  циклоалкенил; и аминокиселински остаток поврзан преку карбоксилната група одтаму;

-  $R^{19}$  е независно селектиран од групата што се состои од H;  $C_{1-18}$  алкил; преферирано  $C_{1-6}$  алкил;  $C_{2-18}$  алкенил;  $C_{2-18}$  алкинил;  $C_{1-18}$  алкокси, преферирано  $C_{1-6}$  алкокси;  $C_{1-18}$  алкилтио;  $C_{3-10}$  циклоалкил;  $C_{4-10}$  циклоалкенил;  $C_{4-10}$  циклоалкинил; хало; OH; CN;  $NO_2$ ;  $NR^{20}R^{21}$ ;  $OCF_3$ ; халоалкил;  $C(=O)R^{22}$ ;  $C(=S)R^{22}$ ; SH;  $C(=O)N(C_{1-6} \text{ алкил})$ ,  $N(H)S(O)(O)(C_{1-6} \text{ алкил})$ ; арил; арилокси; арилтио; и арилалкил; и секој од споменатите арил, арилокси, арилтио, арилалкил може да бидат заменети со еден или повеќе хало; хидроксиалкил; 5- или 6-членски хетероцикличен, оксихетероцикличен или тиохетероцикличен прстен секој незаменет или заменет со 1 или повеќе халогени;

- секој  $R^{20}$  и  $R^{21}$  е независно селектиран од групата што се состои од H;  $C_{1-18}$  алкил; преферирано  $C_{1-6}$  алкил;  $C_{2-18}$  алкенил;  $C_{2-18}$  алкинил; арил;  $C_{3-10}$  циклоалкил;  $C_{4-10}$  циклоалкенил;  $C(=O)R^{12}$ ; и  $C(=S)R^{12}$ ;

-  $R^{22}$  е независно селектиран од групата што се состои од H; OH;  $C_{1-18}$  алкил;  $C_{2-18}$  алкенил;  $C_{1-18}$  алкокси;  $NR^{23}R^{24}$ ; арил;  $C_{3-10}$  циклоалкил; и  $C_{4-10}$  циклоалкенил;

- секој  $R^{23}$  и  $R^{24}$  е независно селектиран од групата што се состои од H;  $C_{1-18}$  алкил; преферирано  $C_{2-3}$  алкил, каде што  $C_{2-3}$  алкил



земен заедно со N од R<sup>22</sup> може да формира заситен хетероциклически, кој хетероциклически е опционално заменет со OH или арил или аминокиселински остаток;

- секој R<sup>25</sup> или R<sup>26</sup> е отсатен или е селектиран од групата што се состои од H, C<sub>1-18</sub> алкил; преферирано C<sub>1-4</sub> алкил, C<sub>3-10</sub> циклоалкил; C<sub>3-10</sub> циклоалкенил; (C<sub>3-8</sub> циклоалкил)-C<sub>1-3</sub> алкил; арил; 5- или 6-членски хетероциклически прстен; алкиларил; и секој од споменатите C<sub>1-18</sub> алкил, C<sub>3-10</sub> циклоалкил, C<sub>3-10</sub> циклоалкенил, (C<sub>3-8</sub> циклоалкил)-C<sub>1-3</sub> алкил е опционално заменет со 1-4 од секој од C<sub>1-6</sub> алкил, C<sub>1-6</sub> алкокси, хало,,

CH<sub>2</sub>OH, оксibenзил, и OH; и хетероциклически прстен имајќи 3 до 7 јаглеродни атоми, под услов дека било R<sub>25</sub> или R<sub>26</sub> е водород; под услов дека ако соединението е заменет кај R<sup>25</sup> или R<sup>26</sup>, било R<sup>2</sup> или R<sup>4</sup> да е селектиран од (=O), (=S), и (=NR<sup>27</sup>); и

- R<sup>27</sup> е селектиран од групата што се состои од H, C<sub>1-18</sub> алкил, C<sub>3-10</sub> циклоалкил, (C<sub>3-10</sub> циклоалкил)-C<sub>1-6</sub> алкил; арил; и арилалкил;

- или изомер или солват одтаму, или фармацевтски прифатлива сол одтаму.

Има уште 22 патентни барања.

(51) A 61K 47/10, 38/24, 47/18, 9/00

(11) 4087

(13) T1

(21) 2011/358

(22) 18/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 08151231 08/02/2008 EP

(96) 09/02/2009 EP09708298.6

(97) 07/09/2011 EP2249869

(73) BioGeneriX AG

High-Tech-Park Mannheim Janderstrasse 3  
68199 Mannheim, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,  
Скопје

(72) STOLZENBERGER, Sascha and KOHLER, Erich

(54) ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ НА FSH

(57) 1 Течен фармацевтски препарат кој го опфаќа фоликул-стимулирачкиот хормон (FSH) или негова варијанта, како и бензалкониум хлорид и бензил алкохол како средство за чување.

Има уште 14 патентни барања.

(51) A 61K 9/08, 9/00

(11) 4045

(13) T1

(21) 2011/359

(22) 21/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) MI20072225 23/11/2007 IT

(96) 10/11/2008 EP08853047.2

(97) 19/10/2011 EP2222275

(73) Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A.

Via Walter Tobagi, 8 20068 Peschiera  
Borromeo, IT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) QUARTARA, Laura; MAGGI, Carlo, Alberto  
and GIULIANI, Sandro

(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ШТО  
СОДРЖАТ АНТАГОНИСТИ НА БРАДИКИНИН И

ХИЈАЛУРОНСКА КИСЕЛИНА И НЕЈЗИНА  
УПОТРЕБА

(57) 1 Фармацевтски состави што содржат, како активни состојки, мешавина од:

а) хијалуронска киселина или соли на истата одбрани од натриум и калиум

б) антагонист на брадикинин B2 рецептор

заедно со фармацевтски прифатливи носачи и ексципиенти, назначени со тоа што:

хијалуронската киселина е во полимерна форма со средна MW помеѓу 0.5 и 10 милион далтони, и антагонистот на брадикинин е одбран од:


- антагонисти на B2 рецептор, одбрани од групата од:

■ H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-FSF-Igl-Arg-OH

■ H-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Igl-Ser-D-Igl-Oic-Arg-OH



- H-D-Arg-Arg-Pro-Hyp-Gly-Thi-Ser-D-Tic-Oic-Arg-OH (Икатибант)
  - 4-[2-[[[3-(3-Бром-2-метил-имидазо[1.2-а]пиридин-8-ил оксиметил)-2,4-дихлоро-фенил]-метил-карбамоил]-метил)-карбамоил]-винил]-N,N-диметил-бензамид,
  - 3-(6-Ацетиламино-пиридин-3-ил)-N-[[2,4-дихлоро-3-(2-метилхинолин-8-ил оксиметил)-фенил]-метил-карбамоил]-метил)-акриламид,
  - 1-[2,4-Дихлоро-3-(2,4-диметил-хинолин-8-ил оксиметил)-бензен сулфонил]-пирролидин-2-карбоксилна киселина [3-(4-карбамидоил-бензоиламино)-пропил]-амид (Анатибант)
  - 4-(4-[1-[2,4-Дихлоро-3-(2,4-диметил-хинолин-8-ил оксиметил)-бензен сулфонил]-пирролидин-2-карбонил]-пиперазин-1-карбонил)-бензамидин,
  - 2-[5-(4-Циано-бензоил)-1-метил-1Н-пирол-2-ил]-N-[2,4-дихлоро-3-(2-метил-хинолин-8-ил оксиметил)-фенил]-N-метилацетамид,
- антагонисти на В2 рецептор, што имаат општа формула (I)



каде што

- R е водород или метил
  - W претставува единечна врска или О атом
  - n е 3,4
  - X е водород или -NR<sub>1</sub>R<sub>2</sub> amino група во која што R<sub>1</sub> и R<sub>2</sub> може да бидат независно едно од друго водород или група одбрана од метил, етил, n-пропил, изопропил,
  - Y е кватернарен амониум (-NR<sub>3</sub>R<sub>4</sub>R<sub>5</sub>)<sup>+</sup>A<sup>-</sup> во кој што R<sub>3</sub>, R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub> можат независно едно од друго да бидат метил, етил, n-пропил, изопропил, бутил, изобутил, n-пентил и A<sup>-</sup> е анјон на фармацевтски прифатлива киселина; фармаколошки прифатливи соли, енантиомери и енантиомерни мешавини на истите.
- Има уште 18 патентни барања.

(51) **A 61K 9/08, 31/54**

(11) **4080**

(13) T1

(21) **2011/364**

(22) 24/11/2011

(45) 30/06/2012

(30) 20080009200 01/12/2008 TR

(96) 20/11/2009 EP09176632.9

(97) 28/09/2011 EP2191820

(73) **Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.**

**Buyukdere Cad. Dereboyu Sok. Zagra Ismerkezi  
C Blok Maslak 34398 Istanbul, TR**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Turkyilmaz, Ali; Turp, Hasan Ali and Akdogan, Devdet**

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ СО МЕЛОКСИКАМ**

(57) 1 Воден ЕДТА слободен раствор на мелоксикам во комбинација со меглумин за администрација по орален или парентерален пат, којшто содржи еден или повеќе фармацевтски прифатливи ексципиенси, се **карактеризира со тоа што** растворот содржи N,N диметилацетамид и пропилен гликол.

Има уште 8 патентни барања.

(51) C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C 07D 401/12, 403/04, 403/12, 407/12, 409/12, 409/14

(11) 4113

(13) T1

(21) 2011/378

(22) 05/12/2011

(45) 30/06/2012

(30) 818718 P 06/07/2006 US

(96) 05/07/2007 EP07799337.6

(97) 14/09/2011 EP2049501


(73) Genentech, Inc. and Array Biopharma, Inc.  
1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US and 3200 Walnut Street, Boulder, CO 80301, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат  
ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) XIAO, Dengming; MITCHELL, Ian, S.; BLAKE, James, F; XU, Rui; KALLAN, Nicholas, C.; SPENCER, Keith, Lee; BENCSIK, Josef, R.; LIANG, Jun; SAFINA, Brian; ZHANG, Birong; CHABOT, Christine; DO, Steven; WALLACE, Eli, W.; BANKA, Anna, L. and SCHLACHTER, Stephen, T.

(54) ХИДРОКСИЛИРАНИ И МЕТОКСИЛИРАНИ  
ЦИКЛОПЕНТА [ D ] ПИРИМИДИНИ КАКО АКТ  
ПРОТЕИН КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение од формула I:




и резолвираните енантиомери, резолвираните  
диастереомери и нивните соли, кадешто:

R<sup>1</sup> е Me;

R<sup>2</sup> е H;

R<sup>5</sup> е H

A е



G е фенил опционално заменет со една до четири R<sup>9</sup> групи или 5-6 членски хетероарил опционално заменет со халоген;

R<sup>6</sup> и R<sup>7</sup> се независни H, OCH<sub>3</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> циклоалкил)-(CH<sub>2</sub>), (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> циклоалкил)-(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>), V-(CH<sub>2</sub>)<sub>0-1</sub> каде што V е 5-6 членски хетероарил, W-(CH<sub>2</sub>)<sub>1-2</sub> каде што W е фенил опционално заменет со F, Cl, Br, I, OMe, CF<sub>3</sub> или Me, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-циклоалкил опционално заменет со C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> алкил или O(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> алкил), хидрокси-(C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-циклоалкил), флуоро-(C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-циклоалкил), CH(CH<sub>3</sub>)CH(OH)фенил, 4-6членски хетероциклически опционално заменет со F, OH, C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> алкил, циклопропилметил или C(=O)(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> алкил), или C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил опционално заменет со една или повеќе групи независно селектирани од OH, оксо, O(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил), CN, F, NH<sub>2</sub>, NH(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил), N(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил)<sub>2</sub>, циклопропил, фенил, имидазол, пиперидин, пиридин, морфолин, тетраhydroфуран, оксетан или тетраhydroпиранил, или R<sup>6</sup> и R<sup>7</sup> заедно со нитрогенот на кој тие се прикачени формираат 4-7 членски хетероциклически прстен опционално заменет со една или повеќе групи независно селектирани од OH, халоген, оксо, CF<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>, CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH, O(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> алкил), C(=O)CH<sub>3</sub>, NH<sub>2</sub>, NHMe, N(Me)<sub>2</sub>, S(O)<sub>2</sub>CH<sub>3</sub>, циклопропилметил и C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub> алкил;

R<sup>c</sup> и R<sup>d</sup> се H, R<sup>8</sup> е H;

секој R<sup>9</sup> е независно халоген, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>-циклоалкил, O-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил), CF<sub>3</sub>, OCF<sub>3</sub>, S(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил), CN, OCH<sub>2</sub>-фенил, CH<sub>2</sub>O-фенил, NH<sub>2</sub>, NH-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил), N-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил)<sub>2</sub>, пиперидин, пиридин, CH<sub>2</sub>F, CHF<sub>2</sub>, OCH<sub>2</sub>F, OCHF<sub>2</sub>, OH, SO<sub>2</sub>(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил), C(O)NH<sub>2</sub>, C(O)NH(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил), и C(O)N(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-алкил)<sub>2</sub>; R<sup>10</sup> е H.

Има уште 16 патентни барања.

(51) **A 47D 1/00**(11) **4112**

(13) T1

(21) **2011/379**

(22) 06/12/2011

(45) 30/06/2012

(30) 0919 24/02/2006 NO

(96) 23/02/2007 EP07715954.9

(97) 07/09/2011 EP1991091

(73) **Peter Opsvik AS****Pilestredet 27h / 0164 Oslo, NO**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје



(54) **СИГУРНОСЕН НАКЛОН ЗА ДЕТСКО СТОЛЧЕ**

(57) 1 Сигурносен наклон (40) за употреба во детско столче (1) што содржи даска за седење (2) со дупка, наслон за грб (3, 4) и по можност два странични делови (5), каде што наслонот за грб или страничните делови имаат барем еден отвор секој со дефинирана висина.

сигурносниот наклон е трокрак конструктивен дел во едно делче, каде што двата први краја (43) содржат прв и втор поврзувачки член (44) и трет крај содржи трет поврзувачки член (46) за одделиво прицврстување на даската за седење (2), каде што двата први краја (43) содржат стопирачки членови (45) што спречуваат движење наназад на краевите (43) низ отворите во наслонот за грб или страничните делови, назначен со тоа, што

- сигурносниот наклон содржи хоризонтално засводено напречно делче (41) со двата први краја (43) и поврзувачки членови (44),
- првиот и вториот поврзувачки член (44) се кукести чевли приспособени за прикачување во отворите на наслонот за грб (3, 4) или страничните делови (5).

Има уште 15 патентни барања.

**Fig. 1****Fig. 2**

(51) А 61К 31/505, А 61Р 43/00, С 07Д 239/94

(11) 4110

(13) Т1

(21) 2011/381

(22) 06/12/2011

(45) 30/06/2012

(30) 568872 Р 06/05/2004 US

(96) 25/04/2005 EP05732761.1

(97) 16/11/2011 EP1746999

(73) WARNER-LAMBERT COMPANY LLC

235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US


(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) TECLE, Haile; FAKHOURY, Stephen, Alan;  
LEE, Helen, Tsenwhei; REED, Jessica, Elizabeth;  
SCHLOSSER, Kevin, Matthew; SEXTON, Karen,  
Elaine and WINTERS, Roy, Thomas

(54) 4-ФЕНИЛАМИНО-КИНАЗОЛИН-6-ИЛ-АМИДИ

(57) 1 Соединение со формулата:


**назначено со тоа што:**
 $R_3$  е  $C_1$ - $C_3$  праволиниски или разгранет алкил, кој може да биде супституиран со еден или повеќе атоми на халоген;

 $R_5$  и  $R_6$  се, независно еден од друг, одбрани од H,  $C_1$ - $C_3$  алкил, F, Br, I или Cl;

X е O, S или NH; и испрекинатите линии означени со „a“ и „b“ означуваат, независно една од друга, можна двојна врска, под услов во едно

соединение да постои само една двојна врска „a“ или „b“; или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 237/32, A 61K 31/502, A 61P 35/00**(11) **4125**

(13) T1

(21) **2011/382**

(22) 09/12/2011

(45) 30/06/2012

(30) 829694 P 17/10/2006 US

(96) 15/10/2007 EP07824140.3

(97) 12/10/2011 EP2064189

(73) **Kudos Pharmaceuticals Limited****2 Kingdom Street London W2 6BD, GB**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен Фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,  
Скопје(72) PITTAM, John, David; MENEAR, Keith Allan;  
OTTRIDGE, Anthony Peter; LONDESBROUGH,  
Derek John; HALLETT, Michael, Raymond;  
MULLHOLAND, Keith, Raymond; LAFFAN, David,  
Dermot, Patrick; ASHWORTH, Ian, Woodward;  
JONES, Martin, Francis and CHERRYMAN,  
Janette, Helen(54) **ПОЛИМОРФИЧНА ФОРМА НА 4-[3-(4-ЦИКЛОПРОПАНКАРБОНИЛ-ПИПЕРАЗИН-1-КАРБОНИЛ)-4-ФЛУОРО-БЕНЗИЛ]-2Н-ФТАЛАЗИН-1-ОН**

(57) 1 4-[3 -(4-циклопропанкарбонил-пиперизин-1- карбонил) 4-флуоро-бензил]-2Н - фталазин - 1- он како кристална форма А, соединението имајќи ги следниве карактеристични врвови во правот XRD:

| Peak | 2θ° (± 0.1°)<br>(λ=1.5418Å) |
|------|-----------------------------|
| 1    | 12.0                        |
| 2    | 17.8                        |
| 3    | 21.1                        |
| 4    | 22.3                        |
| 5    | 29.2                        |

Има уште 12 патентни барања.

(51) **C 07D 487/04**(11) **4126**

(13) T1

(21) **2011/383**

(22) 09/12/2011

(45) 30/06/2012

(30) 06290154.1 25/01/2006 EP

(96) 25/01/2006 EP06290154.1

(97) 05/10/2011 EP1813614


(73) **SANOI****174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) Gauzy, Laurence; Bouchard, Herve;  
Commercon, Alain; Zhao, Robert; Deng, Yonghong;  
Li, Wei and Chari, Ravi V.J.(54) **ЦИТОТОКСИЧНИ СРЕДСТВА КОИ СОДРЖАТ НОВИ ДЕРИВАТИ НА ТОМАЈМИЦИН**

(57) 1 Соединенија со формулата (I):

**назначени со тоа што:**

--- претставува можна единечна врска;

== претставува единечна или двојна врска;

под услов кога — претставува единечна врска,  
У и U', кои може да бидат исти или различни,независно еден од друг да претставуваат Н, а W  
и W', кои може да бидат исти или различни, да  
бидат независно еден од друг одбрани од  
групата која се состои од OH, -OR, -OCOR, -  
OCOOR, -OCONRR', цикличен карбамат каде

што N10 и C11 се дел од наведениот прстен, -NRCONRR', -OCSNHR, цикличен тиокарбамат каде што N10 и C11 се дел од наведениот прстен, -SH, -SR, -SOR, -SOOR, -SO<sub>3</sub>, -OSO<sub>3</sub>, -NRSOOR, -NRR', евентуално цикличен амин каде што N10 и C11 се дел од наведениот прстен, -NROR', -NRCOR, -N<sub>3</sub>, цијано, хало, триалкил или триарилфосфониум; и кога  $\equiv$  претставува двојна врска, U и U' да бидат отсутни, а W и W' да претставуваат H;

**R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>1</sub>', R<sub>2</sub>'** може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од халид или алкил кој може да биде супституиран со еден или повеќе Hal, CN, NRR', CF<sub>3</sub>, OR, арил, het, S(O)<sub>q</sub>R, или R<sub>1</sub> и R<sub>2</sub>, како и R<sub>1</sub>' и R<sub>2</sub>', може заедно да формираат двојна врска која ја содржи групата =B и =B', засебно;

**B и B'** може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од алкил кој може да биде супституиран со еден или повеќе Hal, CN, NRR', CF<sub>3</sub>, OR, S(O)<sub>q</sub>R, арил, Het;

- **A и A'** може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од алкил или алкенил, при што секој од нив може да биде супституиран со еден или повеќе Hal, CN, NRR', CF<sub>3</sub>, OR, S(O)<sub>q</sub>R, арил, het, алкил, алкенил;

**Y и Y'** може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од H, OR;

- **q** е 0, 1 или 2;

**n, n'** кои може да бидат исти или различни, се 0 или 1;

**R и R'** може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, одбрани од H, алкил, арил, при што секој од нив може да биде супституиран со Hal, CN, NRR', CF<sub>3</sub>, OR, арил, het;

- **T** е -NR- или 4- до 10-член арил или хетероарил, при што секој од нив може да биде супституиран со еден или повеќе Hal, CN, NRR', CF<sub>3</sub>, OR, S(O)<sub>q</sub>R, алкил, како и супституиран со еден или повеќе супституенти кои содржат тиол, сулфид или дисулфид, претставени со формулата како што е наведено во продолжение:

- $-(CR_{13}R_{14})_t(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;

- $-(CR_{13}R_{14})_t(CR_{17}=CR_{18})(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;
- $-(CR_{13}R_{14})_t(NT_{19}CO)(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;
- $-(CR_{13}R_{14})_t(OCO)(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;
- $-(CR_{13}R_{14})_t(CO)(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;
- $-(CR_{13}R_{14})_t(CONR_{19})(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -фенил-CO(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>SZ'; -  
 $(CR_{13}R_{14})_t$ -фурил-CO(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>SZ';
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -оксазолил-CO(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>SZ'; -  
 $(CR_{13}R_{14})_t$ -тиазолил-CO(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>SZ';
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -тиенил-CO(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>SZ'; -  
 $(CR_{13}R_{14})_t$ -имидазолил-CO(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>SZ';
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -морфолино-CO(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>SZ';
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -пиперазино-CO(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>SZ';
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -N-метил-пиперазино-CO(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>SZ';
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -фенил-QSZ';  $-(CR_{13}R_{14})_t$ -фурил-QSZ';  $-(CR_{13}R_{14})_t$ -оксазолил-QSZ';
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -тиазолил-QSZ';  $-(CR_{13}R_{14})_t$ -тиенил-QSZ';  $-(CR_{13}R_{14})_t$ -имидазолил-QSZ';
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -морфолино-QSZ';  $-(CR_{13}R_{14})_t$ -пиперазино-QSZ';
- $-(CR_{13}R_{14})_t$ -N-метилпиперазино-QSZ';
- $-O(CR_{13}R_{14})_t(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;
- $-O(CR_{13}R_{14})_t$ -  
NR<sub>19</sub>CO)(CR<sub>15</sub>R<sub>16</sub>)<sub>u</sub>(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>y</sub>SZ';
- $-O(CR_{13}R_{14})_t(CR_{17}=CR_{18})(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;
- $-O$ -фенил-QSZ';  $-O$ -фурил-QSZ';  $-O$ -оксазолил-QSZ';  $-O$ -тиазолил-QSZ';  $-O$ -тиенил-QSZ';
- $-O$ -имидазолил-QSZ';  $-O$ -морфолино-QSZ';
- $-O$ -пиперазино-QSZ';  $-O$ -N-метилпиперазино-QSZ';
- $-OCO-$   
 $(CR_{13}R_{14})_t(CR_{17}=CR_{18})(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;
- $-OCONR_{12}(CR_{13}R_{14})_t(CR_{15}R_{16})_u(OCH_2CH_2)_ySZ'$ ;
- $-OCO$ -фенил-QSZ';  $-OCO$ -фурил-QSZ';  $-OCO$ -оксазолил-QSZ';  $-OCO$ -тиазолил-QSZ';
- $-OCO$ -тиенил-QSZ';  $-OCO$ -имидазолил-QSZ';  $-OCO$ -морфолино-QSZ';
- $-OCO$ -пиперазино-QSZ';  $-OCO$ -N-метилпиперазино-QSZ';

- $-\text{CO}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{CO}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{17}=\text{CR}_{18})(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $\text{CONR}_{12}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{CO}$ -фенил-QSZ';  $-\text{CO}$ -фурил-QSZ';  $-\text{CO}$ -оксазолил-QSZ';  $-\text{CO}$ -тиазолил-QSZ';
  - $-\text{CO}$ -тиенил-QSZ';  $-\text{CO}$ -имидазолил-QSZ';  $-\text{CO}$ -мофолино-QSZ';  $-\text{CO}$ -пиперазино-QSZ';
  - $-\text{CO}$ -пиперидино-QSZ';  $-\text{CO}$ -N-метилпиперазино-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{NR}_{19}\text{CO}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{NR}_{19}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{17}=\text{CR}_{18})(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{NR}_{19}\text{CO}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{17}=\text{CR}_{18})(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{NR}_{19}\text{CONR}_{12}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{NR}_{19}\text{CONR}_{12}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{17}=\text{CR}_{18})(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -фенил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -фурил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -оксазолил-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -тиазолил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -тианил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -имидазолил-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -морфолино-QSZ';  $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -пиперазино-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -пиперидино-QSZ';  $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -N-метилпиперазино-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}$ -фенил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}$ -фурил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}$ -оксазолил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}$ -тиазолил-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}$ -тиенил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}$ -имидазолил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}$ -морфолино-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}$ -пиперазино-QSZ';  $-\text{NR}_{19}$ -пиперидино-QSZ';  $-\text{NR}_{19}$ -N-метилпиперазино-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -NR<sub>12</sub>-фенил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -NR<sub>12</sub>-оксазолил-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -NR<sub>12</sub>-тиазолил-QSZ';  $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -NR<sub>12</sub>-тиенил-QSZ';
  - $-\text{NR}_{19}\text{CO}$ -NR<sub>12</sub>-пиперидино-QSZ';
  - $-\text{S}(\text{O})_q(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{S}(\text{O})_q(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{17}=\text{CR}_{18})(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{SCONR}_{12}(\text{CR}_{13}\text{R}_{14})_t(\text{CR}_{15}\text{R}_{16})_u(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_y\text{SZ}'$ ;
  - $-\text{SCO}$ -морфолино-QSZ';  $-\text{SCO}$ -пиперазино-QSZ';
  - $-\text{SCO}$ -пиперидино-QSZ';  $-\text{SCO}$ -N-метилпиперазино-QSZ';
- каде што:
- $\text{Z}'$  е H, Ac, R<sub>19</sub>' или SR<sub>19</sub>';
  - Q е директна врска или праволиниски или разгранет алкил кој содржи од 1 до 10 јаглеродни атоми или разделник од полиетилен гликол кој содржи 2 до 20 повторени единици на етилен окси;
  - R<sub>19</sub>' и R<sub>12</sub> може да бидат исти или различни и може да бидат праволиниски, разгранет или цикличен алкил кој содржи од 1 до 10 јаглеродни атоми, или едноставен или супституиран арил или хетероциклически, а R<sub>12</sub> може исто така да биде и H;
  - R<sub>13</sub>, R<sub>14</sub>, R<sub>15</sub> и R<sub>16</sub> може да бидат исти или различни и се H или праволиниски или разгранет алкил кој содржи од 1 до 4 јаглеродни атоми;
  - R<sub>17</sub>, R<sub>18</sub> и R<sub>19</sub> се H или алкил;
  - u е цел број од 1 до 10, а може да биде и 0;
  - t е цел број од 1 до 10, а може да биде и 0;
  - y е цел број од 1 до 20, а може да биде и 0;
- или нивни фармацевтски прифатливи соли, хидрати, или хидратни соли, или полиморфни кристални структури на наведените соединенија или нивни оптички изомери, рацемати, диастереомери или енантиомери.
- Има уште 25 патентни барања.



(51) **C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 3/04, 3/10**

(11) **4105**

(13) T1

(21) **2012/22**

(22) 16/01/2012

(45) 30/06/2012

(30) 20070000124 04/01/2007 GB; 20070008740 08/05/2007 GB and 20070019762 10/10/2007 GB

(96) 04/01/2008 EP08700184.8

(97) 02/11/2011 EP2114931

(73) **PROSIDION LTD**

**Windrush Court Watlington Road Oxford, OX4 6LT, GB**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SWAIN, Simon, Andrew; FYFE, Matthew, Colin, Thor,; KELLY, John,; BERTRAM, Lisa, Sarah, and JEEVARATNAM, Revathy, Perpetua,

(54) **ПИПЕРИДИН GPCR АГОНИСТИ**

(57) 1 Соединение со формула (I) или негова фармацевтски прифатлива сол



(I)

каде што еден од X и Y е O и другиот е N;

R<sup>1</sup> е -CONHR<sup>5</sup>;

R<sup>2</sup> е водород, хало или метил;

R<sup>3</sup> е водород или метил;

R<sup>4</sup> е C<sub>2-5</sub> алкил и

R<sup>5</sup> е водород, C<sub>1-3</sub> алкил или C<sub>2-3</sub> алкил супституиран со хидроксид.

Има уште 30 патентни барања.

(51) **C 07D 451/08, A 61K 31/4375, A 61P 25/00, C 07D 451/14, 519/00**

(11) **4106**

(13) T1

(21) **2012/26**

(22) 20/01/2012

(45) 30/06/2012

(30) 802195 P 19/05/2006 US

(96) 15/05/2007 EP07797473.1

(97) 19/10/2011 EP2018380

(73) **Abbott Laboratories**

**100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) JI, Jianguo ; LI, Tao Grayslake; LYNCH, Christopher L. Trevor and GOPALAKRISHNAN, Murali

(54) **ЦНС АКТИВНИ ФУЗИРАНИ**

**БИЦИКЛОХЕТЕРОЦИКЛО ЗАМЕНЕТИ**

**АЗАБИЦИКЛИЧНИ АЛКАН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение на формулата (I)

или негова фармацевтски прифатлива сол, каде што

n е 1, 2 или 3;

A е N или N + -O-;


R е водород, алкил, циклоалкилалкил и арилалкил;

L е избран од група составена од O, S, и -N (Ra)-;

Ar<sup>1</sup> е 6-членски арил или 6 членски хетероарил прстен и

Ar<sup>2</sup> е сплотена девет членска бицикличен хетероарил и

Ra е избран од група составена од водород, алкил и алкилкарбонил; под услов ако Ar<sup>1</sup> е тогаш L е O или S.



(I)

Има уште 13 патентни барања.

(51) C 07D 237/24, A 61K 31/501, A 61P 35/00, C 07D 213/80, 213/82, 213/85

(11) 4109

(13) T1

(21) 2012/27

(22) 20/01/2012

(45) 30/06/2012

(30) USP 682335 18/05/2005 US

(96) 17/05/2006 EP06836069.2

(97) 28/12/2011 EP1922307

(73) AstraZeneca AB and Array Biopharma, Inc.  
151 85 Sodertalje, SE and 3200 Walnut Street  
Boulder, CO 80301, US


(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.  
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,  
Скопје

(72) BOOTH, Rebecca, Jane; LYSSIKATOS,  
Joseph, P.; MARLOW, Allison, L.; PITTAM, John,  
David; WALLACE, Eli; SEO, Jeongbeob; YANG,  
Hong, Woon; BLAKE, Jim; LEONARD, John;  
STOREY, Richard, Anthony, and FIELDING, Mark,  
Richard,

(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА  
МЕК И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение кое што ја има Формулата  
IV:




IV


или негова фармацевтски прифатлива сол, каде  
што:

R<sup>1</sup> е Cl или F;

R<sup>3</sup> е H, Me, Et, OH, MeO-, EtO-, HOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O-,  
HOCH<sub>2</sub>C(Me)<sub>2</sub>O-, (S)-MeCH(OH)CH<sub>2</sub>O-, (R)-  
HOCH<sub>2</sub>CH(OH)CH<sub>2</sub>O-, циклопропил-CH<sub>2</sub>O-,  
HOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-



Или



R<sup>7</sup> е метил или етил, каде што наведените  
метил и етил се опционално супституирани со  
еден или повеќе F;

R<sup>8</sup> е Br, I или SMe; и

R<sup>9</sup> е H, C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> алкил, Cl или CN, каде што  
наведениот алкил е опционално супституиран со

една или повеќе групи независно избрани од F  
или CN, под услов дека кога

а) R<sup>1</sup> е F, R<sup>8</sup> е Br, R<sup>9</sup> е H, и R<sup>7</sup> е или Me или Et,  
тогаш R<sup>3</sup> не може да биде HOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O;

б) R<sup>1</sup> е F, R<sup>8</sup> е I, R<sup>9</sup> е H, и R<sup>3</sup> е MeO, тогаш R<sup>7</sup> не  
може да биде Me;

в) R<sup>1</sup> е F, R<sup>8</sup> е Me, R<sup>9</sup> е H, и R<sup>3</sup> е HOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O,  
тогаш R<sup>7</sup> не може да биде Me; и

г) R<sup>1</sup> е F, R<sup>8</sup> е Br, R<sup>9</sup> е H, и R<sup>3</sup> е циклопропил-  
CH<sub>2</sub>O, тогаш R<sup>7</sup> не може да биде Me.

Има уште 34 патентни барања.

(51) **B 29C 43/22, 55/06, 55/18, B 30B 11/00, 5/06**

(11) **4115**

(13) T1

(21) **2012/28**

(22) 20/01/2012

(45) 30/06/2012

(30) 08158581 19/06/2008 EP

(96) 18/06/2009 EP09765897.5

(97) 09/11/2011 EP2307180

(73) **Teijin Aramid B.V.**

**Velperweg 76 6824 BM Arnhem, NL**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,  
Скопје

(72) PETERS, Martinus Wilhelmus Maria Gemma

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА  
ПОЛИОЛЕФИНСКИ ФИЛМОВИ**

(57) 1 Процес на производство на филм на  
ултра-висока молекуларна тежина полиолефин  
вклучувајќи ги чекорите на

- подложување на почетна ултра-висока  
молекуларна тежина полиолефин со просечна  
молекуларна тежина од најмалку 500 000  
грам/мол во форма на пудра на чекор на  
набивање

употребувајќи изобарски притисок

- подложување на компактната пудра на  
чекор на виткање и најмалку еден чекор на  
растегнување под такви околности да на никаква  
точка за време на процесирањето на полимерот  
температурата е подигната на вредност над  
точката на топење.

Има уште 14 патентни барања.

(51) **C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 37/06, C  
07K 16/24, C 12N 5/20, G 01N 33/577, 33/68**

(11) **4116**

(13) T1

(21) **2012/29**

(22) 20/01/2012

(45) 30/06/2012

(30) 270775 P 22/02/2001 US and 44896

09/01/2002 US

(96) 29/01/2002 EP02742463.9

(97) 23/11/2011 EP1362105

(73) **Genentech, Inc.**

**1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-  
4990, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. "Народен фронт" 21/4-5 1000 Скопје, 1000,  
Скопје

(72) CHUNTHARAPAI, Anan; KIM, Jin, K.;

STEWART, Timothy and PRESTA, Leonard, G.,

(54) **АНТИ-ИНТЕРФЕРОН-АЛФА АНТИТЕЛА**

(57) 1. Анти-IFN- $\alpha$  антители содржи

(A) најмалку еден лесен синцир или негов  
фрагмент содржејќи ги следниве CDR:

(a) L1 од формулата RASQSVSTSSYSYMH (SEQ  
ID NO:7);

(б) L2 од формулата YASNLES (SEQ ID NO:8); и

(в) L3 од формулата QHSWGIPRTF (SEQ ID  
NO:9); и

(B) најмалку еден тежок синцир или негов  
фрагмент содржејќи ги следниве CDR:

(a) H1 од формулата GYTFTEYIIH (SEQ ID  
NO:10);

(б) H2 од формулата SINPDYDITNYNQRFKG  
(SEQ ID NO: 11); и

(в) H3 од формулата WISDFFDY (SEQ ID NO:12);  
кое антители се врзува и неутрализира  
биолошка активност на најмалку IFN- $\alpha$   
подтипови, IFN- $\alpha$ 1, IFN- $\alpha$ 2, IFN- $\alpha$ 4, IFN- $\alpha$ 5, IFN-  
 $\alpha$ 8, IFN- $\alpha$ 10, и IFN- $\alpha$ 21.

Има уште 34 патентни барања.

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 7/02**

(11) **4124**

(13) T1

(21) **2012/30**

(22) 23/01/2012

(45) 30/06/2012

(30) 08290112 05/02/2008 EP

(96) 23/01/2009 EP09708289.5

(97) 14/12/2011 EP2240487

(73) **SANOFI**

**174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768


(72) SCHOENAFINGER, Karl; WEHNER, Volkmar;  
STEINHAGEN, Henning; HEINELT, Uwe;

HERRMANN, Matthias and SCHEIPER, Bodo

(54) **ТРИАЗОЛОПИРИДАЗИНИ КАКО**

**ИНХИБИТОРИ НА PAR1, НИВНО ДОБИВАЊЕ  
И УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I):



и/или било која стереоизомерна или тавтомерна форма на наведеното соединение со формулата (I) и/или мешавини на овие форми во било кој однос и/или физиолошки компатибилна сол на соединението со формулата (I), каде што Q1 е атом на водород,  $-(C_1-C_6)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $-OH$ ,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил или  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил, каде што наведениот алкил и циклоалкил се, независно еден од друг, несупституирани или се моно-, ди- или трисупституирани независно со  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $OH$ ,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил или  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил, каде што некои или сите атоми на водород во наведениот алкил или циклоалкил може да се заменат со флуор,

Q2 и Q3 може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, атом на водород,  $-(C_1-C_6)$ -алкил или  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил, каде што некои или сите атоми на водород во наведениот алкил или циклоалкил може да се заменат со флуор,

R1, R2 и R3 може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, атом на водород,  $-(C_1-C_6)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $-O-(C_1-C_8)$ -алкил,  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $-(C_0-C_4)$ -алкилен- $C(O)-N(R11)-R12$ ,  $-(C_0-C_4)$ -алкилен- $C(O)-O-R11$ ,  $-(C_0-C_4)$ -алкилен- $C(O)-R11$ ,  $-(C_0-C_4)$ -алкилен- $N(R11)-R12$ ,  $-(C_0-C_4)$ -алкилен- $N(R11)-C(O)-R12$ , халоген,  $OH$ ,  $-CN$ ,  $-NO_2$ ,  $-SO_2CH_3$ ,  $-SO_2CF_3$ ,  $-SF_5$ ,  $-Si[-(C_1-C_4)\text{-алкил}]_3$ ,

$-(C_1-C_6)$ -алкилен- $O-(C_1-C_6)$ -алкил,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкилен- $O-(C_1-C_6)$ -алкил,  $-O-(C_0-C_4)$ -алкилен- $(C_6-C_{14})$ -арил каде што наведениот арил може да биде несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран независно со  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил,  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $OH$ ,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил или  $-O-$

$(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $-O-(C_1-C_4)$ -алкилен- $(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $-(C_4-C_{15})$ -Het,

каде што Het може да биде несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран независно со  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $OH$ ,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил или  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил или  $-O-(C_1-C_6)$ -алкилен- $O-(C_1-C_6)$ -алкилен- $O-(C_1-C_6)$ -алкил, каде што наведениот алкил, алкилен и циклоалкил се, независно еден од друг, несупституирани или се моно-, ди- или трисупституирани независно со  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $OH$ ,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил,  $-(C_6-C_{14})$ -арил каде што наведениот арил може да биде несупституиран или моно-, ди-, три-, тетра- или пентасупституиран независно со халоген,  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $OH$ ,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил или  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $-(C_4-C_{15})$ -Het каде што Het може да биде несупституиран или моно-, ди-, три-, тетра- или пентасупституиран независно со халоген,  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $OH$ ,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил или  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил, или  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил; или

каде што некои или сите атоми на водород во наведениот алкил, алкилен или циклоалкил може да се заменат со флуор; или

R1 и R2, или R2 и R3, заедно со атомите на прстенот за кои се прикачени, формираат 5- до 8-член прстен, каде што прстенот се состои само од јаглеродни атоми или 1, 2 или 3 од овие атоми се заменуваат со атоми на азот, кислород или сулфур, при што прстенот може да биде несупституиран или моно- или дисупституиран независно со  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $OH$ ,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил или  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил, каде што некои или сите атоми на водород во формираните 5- до 8-член прстен, како и во наведениот алкил или циклоалкил,

може да се заменат со флуор;

R11 и R12 се, независно еден од друг, атом на водород,  $-(C_1-C_6)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $-(C_0-C_4)$ -алкилен- $(C_6-C_{14})$ -арил каде што наведениот арил може да биде несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран независно со  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил,  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $OH$ ,  $-(C_3-C_6)$ -

циклоалкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,  $-(\text{C}_0-\text{C}_4)$ -алкилен- $(\text{C}_4-\text{C}_{15})$ -Het каде што Het може да биде несупституиран или моно-, ди-, три-, тетра- или пентасупституиран независно со халоген,  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, OH,  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,  $-\text{SO}_2\text{CH}_3$  или  $-\text{SO}_2\text{CF}_3$ ,

каде што некои или сите атоми на водород во наведениот алкил, алкилен или циклоалкил може да се заменат со флуор; или

R11 и R12 во изразите „N(R11)-R12“ и „N(R11)-C(O)-R12“ претставуваат 5- до 8-член прстен којшто е формиран заедно со азотниот атом „N“ или групата „N-C(O)“, со што се формираат циклични амини, имида или лактами кои содржат најмногу уште 2 додатни хетероатоми одбрани од групата која се состои од N, O и S, каде што наведениот прстен може да биде несупституиран или е моно- или дисупституиран независно со  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, OH,  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, каде што некои или сите атоми на водород во формираните 5- до 8-член прстен, како и во наведениот алкил или циклоалкил, може да се заменат со флуор;

R4, R5, R6, R7 и R8 може да бидат исти или различни и се, независно еден од друг, атом на водород,  $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, OH, -CN,  $-\text{NO}_2$ ,  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_8)$ -алкил,  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,  $-(\text{C}_0-\text{C}_4)$ -алкилен- $(\text{CO})-\text{N}(\text{R}21)-\text{R}22$ ,  $-\text{SO}_2\text{CH}_3$ ,  $-\text{SO}_2\text{CF}_3$ ,  $-(\text{C}_0-\text{C}_4)$ -алкилен- $\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{R}21$ , халоген,  $-\text{SF}_5$ ,  $-(\text{C}_0-\text{C}_4)$ -алкилен- $\text{C}(\text{O})-\text{R}21$ ,  $-(\text{C}_0-\text{C}_4)$ -алкилен- $\text{N}(\text{R}21)-\text{R}22$ ,  $-(\text{C}_0-\text{C}_4)$ -алкилен- $\text{N}(\text{R}21)-\text{C}(\text{O})-\text{R}22$ ,  $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкилен- $\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил,  $-(\text{C}_0-\text{C}_6)$ -алкилен- $\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкилен- $\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил,  $-\text{Si}[-(\text{C}_1-\text{C}_4)\text{-алкил}]_3$ ,  $-(\text{C}_0-\text{C}_6)$ -алкилен- $\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкилен- $(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,  $-(\text{C}_0-\text{C}_6)$ -алкилен- $\text{O}-(\text{C}_0-\text{C}_6)$ -алкилен- $(\text{C}_6-\text{C}_{14})$ -арил каде што наведениот арил е несупституиран, или е моно-, ди- или трисупституиран независно со  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил,  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил, OH,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, или  $-(\text{C}_4-\text{C}_{15})$ -Het каде што Het е несупституиран или е моно-, ди- или трисупституиран независно со  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил,  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил, OH,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,

$(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил,  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил, OH,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,

каде што наведениот алкил, алкилен и циклоалкил се, независно еден од друг, несупституирани или се моно-, ди- или трисупституирани независно со  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, OH,  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил,  $-(\text{C}_6-\text{C}_{14})$ -арил каде што наведениот арил може да биде несупституиран или е моно-, ди-, три-, тетра- или пентасупституиран независно со халоген,  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, OH,  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,  $-(\text{C}_4-\text{C}_{15})$ -Het каде што Het е несупституиран или е моно-, ди-, три-, тетра- или пентасупституиран независно со халоген,  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, OH,  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,

каде што некои или сите атоми на водород во наведениот алкил, алкилен или циклоалкил може да се заменат со флуор; или

R4 и R5, R5 и R6, R6 и R7 или R7 и R8, заедно со атомите на прстенот за кои се прикачени, формираат 5- до 8-член прстен, каде што наведениот прстен се состои само од јаглеродни атоми или 1, 2 или 3 од овие атоми се заменуваат со атоми на азот, кислород или сулфур, каде што наведениот прстен може да биде несупституиран или е моно- или дисупституиран независно со  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, OH,  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил, каде што некои или сите атоми на водород во формираните 5- до 8-член прстен, како и во наведениот алкил или циклоалкил, може да се заменат со флуор;

R21 и R22 се, независно еден од друг, атом на водород,  $-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,  $-(\text{C}_0-\text{C}_4)$ -алкилен- $(\text{C}_6-\text{C}_{14})$ -арил каде што наведениот арил може да биде несупституиран или е моно-, ди- или трисупституиран независно со  $-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_6)$ -алкил,  $-(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -алкил, OH,  $-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил или  $-\text{O}-(\text{C}_3-\text{C}_6)$ -циклоалкил,  $-(\text{C}_0-\text{C}_4)$ -алкилен- $(\text{C}_4-\text{C}_{15})$ -Het каде што Het може да биде несупституиран или моно-, ди-, три-, тетра- или пентасупституиран независно со

халоген,  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил, OH,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил или  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил,  $-SO_2CH_3$  или  $-SO_2CF_3$ ,

каде што некои или сите атоми на водород во наведениот алкил, алкилен или циклоалкил може да се заменат со флуор, или

R21 и R22 во изразите „N(R21)-R22“ и „N(R21)-C(O)-R22“ претставуваат 5- до 8-член прстен којшто е формиран заедно со азотниот атом „N“ или групата „N-C(O)“, со што се формираат циклични амини, имида или лактами кои содржат

најмногу уште 2 додатни хетероатоми одбрани од групата која се состои од N, O и S, каде што наведениот прстен може да биде несупституиран или е моно- или дисупституиран независно со  $-(C_1-C_4)$ -алкил,  $-(C_3-C_6)$ -циклоалкил, OH,  $-O-(C_1-C_6)$ -алкил или  $-O-(C_3-C_6)$ -циклоалкил, каде што некои или сите атоми на водород во формираните 5- до 8-член прстен, како и во наведениот алкил или циклоалкил, може да се заменат со флуор.

Има уште 8 патентни барања.

(51) **G 01N 33/68, C 07K 14/47, 16/18**

(11) **4118**

(13) T1

(21) **2012/31**

(22) 24/01/2012

(45) 30/06/2012

(30) 20070380227 02/08/2007 EP

(96) 05/12/2007 EP07847829.4

(97) 09/11/2011 EP2183599

(73) **Araclon Biotech, S.L.**

**Paseo de la Independencia, n 30, 2A 50004**

**Zaragoza, ES**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SARASA BARRIO, J Manuel

(54) **ВИСОКО ОСЕТЛИВИ ИМУНОЛОШКИ АНАЛИЗИ И ОПРЕМИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ПЕПТИДИ И ПРОТЕИНИ ОД БИОЛОШКИ ИНТЕРЕС**

(57) 1 Опрема за откривањето на целниот полипептид избран од групата од Aβ42, Aβ40 и нивна смеса којашто содржи

(i) прво антители или комбинација на антители коишто го препознаваат споменатиот целен полипептид кадешто првото антители е насочено против епитопот лоциран во аминокиселините 1 до 16 на Aβ40 и Aβ42, каде што првото антители е прво врзан кон цврста подлога,

(ii) второ антители или комбинација на антители коишто препознаваат регион на целниот полипептид различен од регионот препознаен од првото антители или комбинација на антители.

(iii) реагенс којшто покажува афинитет за второто антители каде што споменатиот реагенс е куплиран кон првиот член на сврзувачкиот пар и

(iv) втор член на сврзувачки пар куплиран со флуоресцентен, луминисцентен или ензимски означувач.

каде што сврзувачкиот пар е избран од групата составена од:

хаптен и антители;  
антиген и антители;  
биотин и авидин;  
биотин и стрептавидин;  
биотин аналог и авидин;  
биотин аналог и стрептавидин;  
шеќер и лектин;  
ензим и кофактор;  
нуклеинска киселина и комплементарна нуклеинска киселина и нуклеинско киселински аналог и комплементарна нуклеинска киселина.

Има уште 22 патентни барања.



(51) **C 07D 209/58**

(11) **4120**

(13) T1

(21) **2012/32**

(22) 25/01/2012

(45) 30/06/2012

(30) 866484P 20/11/2006 US

(96) 06/11/2007 EP07844898.2

(97) 21/12/2011 EP2094658

(73) **ELI LILLY AND COMPANY**
**Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GAVARDINAS, Konstantinos; GREEN, Jonathan Edward; JADHAV, Prabhakar Kondaji and MATTHEWS, Donald Paul

(54) **ТЕТРАХИДРОЦИКЛОПЕНТАН [В] ИНДОЛ СОЕДИНЕНИЈА КАКО МОДУЛАТОРИ НА АНДРОГЕН РЕЦЕПТОР**

(57) 1 Соединение со формула (I)



ФОРМУЛА (I)

каде што

"C\*" јаглеродниот центар може да биде со R, S или R/S конфигурација;

R<sup>1</sup> претставува цијано, -CH=NOCH<sub>3</sub>, -OCHF<sub>2</sub>, или -OCF<sub>3</sub>;

R<sup>2</sup> претставува -COR<sup>2a</sup> или -SO<sub>2</sub>R<sup>2b</sup>;

R<sup>2a</sup> претставува (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)алкил, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)алкокси, циклопропил или -NR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>;

R<sup>2b</sup> претставува (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)алкил, циклопропил или -NR<sup>a</sup>R<sup>b</sup>;

R<sup>a</sup> и R<sup>b</sup> секој независно претставува на секое појавување H или (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)алкил; и

R<sup>3</sup> претставува хетероарил група избрана од групата составена од пиридинил, пиримидинил, пиазинил, пиридазинил, тиазолил, изотиоазолил и тиадиазолил, секој е опционално супституиран со 1 или 2 супституенти независно избран од групата составена од метил, етил, бромо, хлоро, флуоро, -CHF<sub>2</sub>, -CF<sub>3</sub>, хидрокси, amino и -NHCH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>H; или негова фармацевтски прифатлива сол.

Има уште 15 патентни барања.

(51) **C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/32**

(11) **4123**

(13) T1

(21) **2012/48**

(22) 06/02/2012

(45) 30/06/2012

(30) 08155092 24/04/2008 EP

(96) 23/04/2009 EP09734161.4

(97) 30/11/2011 EP2307420

(73) **Janssen Pharmaceutica NV**
**Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) GUILLAUME, Michel, Joseph, Maurice, Andre and GAEKENS, Tim

(54) **НАЛМЕФЕН ДИ-ЕСТЕР ПРОЛЕКОВИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I)


вклучително која било негова стереохемиска изомерна форма, **назначено со тоа што**

R<sup>1</sup> е C<sub>16-20</sub>алкилоксикарбонилC<sub>2-4</sub>алкил;

или негова фармацевтски прифатлива киселинска адитивна сол, или негов солват.

Има уште 12 патентни барања.





(51) **A 61K 31/275, 47/26, 9/14, 9/16, 9/26**  
 (11) **4121** (13) T1  
 (21) **2012/49** (22) 06/02/2012  
 (45) 30/06/2012  
 (30) MU02642008 06/02/2008 IN  
 (96) 06/02/2009 EP09708991.6  
 (97) 23/11/2011 EP2293791  
 (73) **Wockhardt Limited**  
**D-4, MIDC Industrial Area Chikalthana**  
**Aurangabad 431210, IN**  
 (74) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) KAPOOR, Ritesh; MATE, Sanjay; TALWAR,  
 Munish and JAIN, Girish Kumar

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ НА**  
**ЕНТАКАПОН КО-МИКРОНИЗИРАН СО**  
**ШЕЌЕРНИ АЛКОХОЛИ**

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи  
 ентакапон или негови соли заедно со еден или  
 повеќе шеќерни алкохоли; во кој ентакапонот е  
 комикронизиран со еден или повеќе шеќерни  
 алкохоли.

Има уште 11 патентни барања.

# ПРЕГЛЕДИ

## ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - освен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

| (51)         | (51)освен   | (11) | (13) |              |              |      |    |
|--------------|-------------|------|------|--------------|--------------|------|----|
| 8A01N43/56   | 8A01N43/56  | 4077 | T1   | 8A61K31/437  | 8C07D519/00  | 4101 | T1 |
| 8A01N43/56   | 8A01N43/56  | 4069 | T1   | 8A61K31/437  | 8C07D471/04  | 4076 | T1 |
| 8A01N43/56   | 8A01N43/56  | 4074 | T1   | 8A61K31/4375 | 8C07D451/08  | 4106 | T1 |
| 8A23L1/305   | 8A61K31/198 | 4050 | T1   | 8A61K31/439  | 8A61K31/439  | 4043 | T1 |
| 8A47D1/00    | 8A47D1/00   | 4112 | T1   | 8A61K31/44   | 8C07D405/06  | 4042 | T1 |
| 8A47J31/36   | 8A47J31/36  | 4092 | T1   | 8A61K31/44   | 8C07D213/61  | 4096 | T1 |
| 8A61K31/135  | 8A61K9/20   | 4071 | T1   | 8A61K31/44   | 8A61K9/20    | 4078 | T1 |
| 8A61K31/166  | 8C07C259/10 | 4029 | T1   | 8A61K31/4412 | 8A61K31/4412 | 4084 | T1 |
| 8A61K31/167  | 8A61K9/12   | 4048 | T1   | 8A61K31/4422 | 8A61K31/55   | 4031 | T1 |
| 8A61K31/18   | 8A61K31/18  | 4047 | T1   | 8A61K31/4427 | 8C07D213/61  | 4096 | T1 |
| 8A61K31/192  | 8A61K31/192 | 4058 | T1   | 8A61K31/445  | 8A61K31/445  | 4040 | T1 |
| 8A61K31/195  | 8A61K31/192 | 4058 | T1   | 8A61K31/45   | 8C07C259/10  | 4029 | T1 |
| 8A61K31/196  | 8A61K31/192 | 4058 | T1   | 8A61K31/452  | 8A61K31/192  | 4058 | T1 |
| 8A61K31/198  | 8A61K31/198 | 4050 | T1   | 8A61K31/454  | 8C07D401/12  | 4052 | T1 |
| 8A61K31/275  | 8A61K31/275 | 4121 | T1   | 8A61K31/454  | 8C07D413/04  | 4105 | T1 |
| 8A61K31/343  | 8A61K31/18  | 4047 | T1   | 8A61K31/47   | 8C07D401/04  | 4098 | T1 |
| 8A61K31/351  | 8C07D487/04 | 4100 | T1   | 8A61K31/4745 | 8A61K31/4745 | 4114 | T1 |
| 8A61K31/366  | 8C07D487/04 | 4100 | T1   | 8A61K31/4748 | 8A61K31/4748 | 4039 | T1 |
| 8A61K31/381  | 8A61K31/18  | 4047 | T1   | 8A61K31/485  | 8C07D489/08  | 4086 | T1 |
| 8A61K31/395  | 8C07D471/04 | 4061 | T1   | 8A61K31/485  | 8C07D489/08  | 4123 | T1 |
| 8A61K31/40   | 8A61K31/40  | 4104 | T1   | 8A61K31/495  | 8C07D241/04  | 4056 | T1 |
| 8A61K31/4015 | 8C07C259/10 | 4029 | T1   | 8A61K31/495  | 8C07D401/04  | 4072 | T1 |
| 8A61K31/4025 | 8A61K31/40  | 4104 | T1   | 8A61K31/496  | 8C07D231/56  | 4057 | T1 |
| 8A61K31/4035 | 8A61K39/00  | 4038 | T1   | 8A61K31/4965 | 8C07D241/20  | 4097 | T1 |
| 8A61K31/404  | 8A61K31/18  | 4047 | T1   | 8A61K31/498  | 8A61K31/18   | 4047 | T1 |
| 8A61K31/404  | 8A61K31/192 | 4058 | T1   | 8A61K31/498  | 8C07D241/20  | 4097 | T1 |
| 8A61K31/404  | 8C07D209/08 | 4059 | T1   | 8A61K31/501  | 8C07D237/20  | 4108 | T1 |
| 8A61K31/405  | 8C07D209/30 | 4107 | T1   | 8A61K31/501  | 8C07D237/24  | 4109 | T1 |
| 8A61K31/407  | 8C07D471/08 | 4111 | T1   | 8A61K31/502  | 8C07D237/32  | 4125 | T1 |
| 8A61K31/407  | 8C07D487/04 | 4117 | T1   | 8A61K31/5025 | 8C07D487/04  | 4124 | T1 |
| 8A61K31/4164 | 8C07C259/10 | 4029 | T1   | 8A61K31/505  | 8A61K9/16    | 4067 | T1 |
| 8A61K31/4184 | 8C07K16/28  | 4060 | T1   | 8A61K31/505  | 8A61K31/505  | 4110 | T1 |
| 8A61K31/42   | 8C07C259/10 | 4029 | T1   | 8A61K31/506  | 8C07D231/56  | 4057 | T1 |
| 8A61K31/421  | 8C07C259/10 | 4029 | T1   | 8A61K31/517  | 8A61K31/18   | 4047 | T1 |
| 8A61K31/427  | 8C07D231/56 | 4057 | T1   | 8A61K31/517  | 8C07D239/70  | 4113 | T1 |
| 8A61K31/428  | 8A61K31/428 | 4094 | T1   | 8A61K31/519  | 8C07D471/04  | 4033 | T1 |
| 8A61K31/428  | 8C07D231/56 | 4057 | T1   | 8A61K31/52   | 8C07D473/00  | 4055 | T1 |
|              |             |      |      | 8A61K31/54   | 8A61K9/08    | 4080 | T1 |

|             |              |      |    |            |              |      |    |
|-------------|--------------|------|----|------------|--------------|------|----|
| 8A61K31/55  | 8C07D223/16  | 4027 | T1 | 8A61K9/16  | 8A61K9/16    | 4067 | T1 |
| 8A61K31/55  | 8A61K31/55   | 4031 | T1 | 8A61K9/16  | 8A61K31/275  | 4121 | T1 |
| 8A61K31/55  | 8A61K31/55   | 4085 | T1 | 8A61K9/20  | 8A61P31/04   | 4034 | T1 |
| 8A61K31/551 | 8C07D471/04  | 4062 | T1 | 8A61K9/20  | 8A61K9/20    | 4078 | T1 |
| 8A61K31/553 | 8C07D498/04  | 4049 | T1 | 8A61K9/20  | 8A61K9/20    | 4071 | T1 |
| 8A61K31/554 | 8C07D285/36  | 4082 | T1 | 8A61K9/20  | 8A61K9/20    | 4066 | T1 |
| 8A61K31/58  | 8C07J53/00   | 4044 | T1 | 8A61K9/26  | 8A61K31/275  | 4121 | T1 |
| 8A61K31/58  | 8A61K9/12    | 4048 | T1 | 8A61K9/28  | 8A61K9/20    | 4066 | T1 |
| 8A61K31/64  | 8A61K31/18   | 4047 | T1 | 8A61K9/48  | 8A61K9/20    | 4078 | T1 |
| 8A61K31/704 | 8A61P31/04   | 4034 | T1 | 8A61L15/22 | 8A61L15/22   | 4070 | T1 |
| 8A61K38/05  | 8A61K31/198  | 4050 | T1 | 8A61L15/60 | 8A61L15/22   | 4070 | T1 |
| 8A61K38/06  | 8A61K31/198  | 4050 | T1 | 8A61P1/00  | 8A61K31/198  | 4050 | T1 |
| 8A61K38/08  | 8C07K7/64    | 4093 | T1 | 8A61P1/04  | 8C07D401/04  | 4072 | T1 |
| 8A61K38/12  | 8C07K7/64    | 4093 | T1 | 8A61P1/08  | 8A61K31/4748 | 4039 | T1 |
| 8A61K38/16  | 8A61K31/4745 | 4114 | T1 | 8A61P1/12  | 8C07D473/00  | 4055 | T1 |
| 8A61K38/24  | 8A61K47/10   | 4032 | T1 | 8A61P11/00 | 8C07D241/04  | 4056 | T1 |
| 8A61K38/24  | 8A61K47/10   | 4087 | T1 | 8A61P11/00 | 8A61K31/4412 | 4084 | T1 |
| 8A61K39/00  | 8A61K39/00   | 4038 | T1 | 8A61P11/06 | 8A61K9/12    | 4048 | T1 |
| 8A61K39/015 | 8A61K39/015  | 4063 | T1 | 8A61P11/06 | 8A61K31/198  | 4050 | T1 |
| 8A61K39/04  | 8A61K39/04   | 4122 | T1 | 8A61P11/06 | 8C07D209/30  | 4107 | T1 |
| 8A61K39/29  | 8A61K39/00   | 4038 | T1 | 8A61P11/06 | 8C07D473/00  | 4055 | T1 |
| 8A61K39/39  | 8A61K39/39   | 4046 | T1 | 8A61P13/02 | 8C07D401/04  | 4072 | T1 |
| 8A61K39/395 | 8A61K39/395  | 4030 | T1 | 8A61P13/10 | 8A61K31/445  | 4040 | T1 |
| 8A61K39/395 | 8A61K31/18   | 4047 | T1 | 8A61P15/06 | 8C07D241/04  | 4056 | T1 |
| 8A61K39/395 | 8A61K39/395  | 4053 | T1 | 8A61P15/08 | 8C07D471/04  | 4062 | T1 |
| 8A61K39/395 | 8C07K16/28   | 4060 | T1 | 8A61P17/00 | 8A61K31/198  | 4050 | T1 |
| 8A61K39/395 | 8C12N15/13   | 4116 | T1 | 8A61P17/00 | 8C07D471/04  | 4061 | T1 |
| 8A61K45/00  | 8A61K31/18   | 4047 | T1 | 8A61P17/06 | 8A61K31/198  | 4050 | T1 |
| 8A61K47/04  | 8A61K39/395  | 4030 | T1 | 8A61P19/02 | 8C07D241/04  | 4056 | T1 |
| 8A61K47/10  | 8A61K39/395  | 4030 | T1 | 8A61P25/00 | 8C07D401/12  | 4052 | T1 |
| 8A61K47/10  | 8A61K47/10   | 4032 | T1 | 8A61P25/00 | 8C07D471/08  | 4111 | T1 |
| 8A61K47/10  | 8A61K47/10   | 4087 | T1 | 8A61P25/00 | 8C07D213/61  | 4096 | T1 |
| 8A61K47/12  | 8A61K39/395  | 4030 | T1 | 8A61P25/00 | 8C07D285/36  | 4082 | T1 |
| 8A61K47/18  | 8A61K47/10   | 4087 | T1 | 8A61P25/00 | 8C07D241/04  | 4056 | T1 |
| 8A61K47/26  | 8A61K39/395  | 4030 | T1 | 8A61P25/00 | 8C07D451/08  | 4106 | T1 |
| 8A61K47/26  | 8A61K31/275  | 4121 | T1 | 8A61P25/04 | 8A61K31/445  | 4040 | T1 |
| 8A61K47/34  | 8A61K39/395  | 4030 | T1 | 8A61P25/14 | 8A61K31/445  | 4040 | T1 |
| 8A61K49/00  | 8A61K31/55   | 4085 | T1 | 8A61P25/16 | 8C07D473/00  | 4055 | T1 |
| 8A61K9/00   | 8A61K47/10   | 4087 | T1 | 8A61P25/16 | 8A61K9/20    | 4066 | T1 |
| 8A61K9/00   | 8A61K9/08    | 4045 | T1 | 8A61P25/22 | 8A61K31/445  | 4040 | T1 |
| 8A61K9/08   | 8A61K39/395  | 4030 | T1 | 8A61P25/28 | 8A61K31/445  | 4040 | T1 |
| 8A61K9/08   | 8A61K9/08    | 4045 | T1 | 8A61P25/28 | 8C07D473/00  | 4055 | T1 |
| 8A61K9/08   | 8A61K9/08    | 4080 | T1 | 8A61P25/30 | 8C07D489/08  | 4086 | T1 |
| 8A61K9/12   | 8A61K9/12    | 4048 | T1 | 8A61P25/32 | 8C07D489/08  | 4123 | T1 |
| 8A61K9/14   | 8A61K31/275  | 4121 | T1 | 8A61P29/00 | 8A61K31/198  | 4050 | T1 |
| 8A61K9/16   | 8A61K9/20    | 4078 | T1 | 8A61P29/00 | 8C07D213/61  | 4096 | T1 |

|            |              |      |    |              |             |      |    |
|------------|--------------|------|----|--------------|-------------|------|----|
| 8A61P29/00 | 8A61K31/192  | 4058 | T1 | 8A61P9/10    | 8A61K31/55  | 4031 | T1 |
| 8A61P3/04  | 8C07D498/04  | 4049 | T1 | 8A61P9/10    | 8C07D405/06 | 4042 | T1 |
| 8A61P3/04  | 8C07D413/04  | 4105 | T1 | 8A61P9/12    | 8C07D405/06 | 4042 | T1 |
| 8A61P3/06  | 8A61K31/40   | 4104 | T1 | 8B21D13/10   | 8B21D13/10  | 4037 | T1 |
| 8A61P3/06  | 8C07D237/20  | 4108 | T1 | 8B29C43/22   | 8B29C43/22  | 4115 | T1 |
| 8A61P3/10  | 8C07D498/04  | 4049 | T1 | 8B29C55/06   | 8B29C43/22  | 4115 | T1 |
| 8A61P3/10  | 8C07D413/04  | 4105 | T1 | 8B29C55/18   | 8B29C43/22  | 4115 | T1 |
| 8A61P31/00 | 8C07D213/61  | 4096 | T1 | 8B30B11/00   | 8B29C43/22  | 4115 | T1 |
| 8A61P31/04 | 8A61P31/04   | 4034 | T1 | 8B30B5/06    | 8B29C43/22  | 4115 | T1 |
| 8A61P31/04 | 8C07D401/04  | 4098 | T1 | 8B32B27/34   | 8H01L31/048 | 4127 | T1 |
| 8A61P31/12 | 8C07D471/04  | 4076 | T1 | 8B60C1/00    | 8B60C1/00   | 4088 | T1 |
| 8A61P31/14 | 8C07D487/04  | 4100 | T1 | 8B60T15/02   | 8B60T8/32   | 4103 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8A61K39/00   | 4038 | T1 | 8B60T8/32    | 8B60T8/32   | 4103 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D405/06  | 4042 | T1 | 8B65D43/02   | 8B65D43/02  | 4119 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8A61K31/18   | 4047 | T1 | 8B65D75/32   | 8B65D83/04  | 4036 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8A61K31/4745 | 4114 | T1 | 8B65D83/04   | 8B65D83/04  | 4036 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D487/04  | 4117 | T1 | 8B65D85/42   | 8B65D83/04  | 4036 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D213/61  | 4096 | T1 | 8C01B17/90   | 8C01B17/90  | 4051 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D519/00  | 4101 | T1 | 8C01B17/92   | 8C01B17/90  | 4051 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D241/20  | 4097 | T1 | 8C05F17/00   | 8C05F17/00  | 4065 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D241/04  | 4056 | T1 | 8C07C11/24   | 8C07C259/10 | 4029 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D473/00  | 4055 | T1 | 8C07C211/42  | 8A61K9/20   | 4071 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D231/56  | 4057 | T1 | 8C07C231/24  | 8C07C231/24 | 4075 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D471/04  | 4061 | T1 | 8C07C233/18  | 8C07C231/24 | 4075 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D239/70  | 4113 | T1 | 8C07C241/02  | 8C07C241/02 | 4089 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D237/32  | 4125 | T1 | 8C07C243/40  | 8C07C241/02 | 4089 | T1 |
| 8A61P35/00 | 8C07D237/24  | 4109 | T1 | 8C07C259/10  | 8C07C259/10 | 4029 | T1 |
| 8A61P35/02 | 8C07K16/28   | 4060 | T1 | 8C07C317/04  | 8C07C259/10 | 4029 | T1 |
| 8A61P37/00 | 8A61K39/00   | 4038 | T1 | 8C07C323/12  | 8C07C259/10 | 4029 | T1 |
| 8A61P37/00 | 8A61K31/192  | 4058 | T1 | 8C07D207/27  | 8C07C259/10 | 4029 | T1 |
| 8A61P37/00 | 8C07D471/04  | 4061 | T1 | 8C07D207/325 | 8A61K31/40  | 4104 | T1 |
| 8A61P37/06 | 8A61K31/198  | 4050 | T1 | 8C07D207/333 | 8A61K31/40  | 4104 | T1 |
| 8A61P37/06 | 8C12N15/13   | 4116 | T1 | 8C07D209/08  | 8C07D209/08 | 4059 | T1 |
| 8A61P37/08 | 8A61K31/198  | 4050 | T1 | 8C07D209/30  | 8C07D209/30 | 4107 | T1 |
| 8A61P43/00 | 8C07D405/06  | 4042 | T1 | 8C07D209/58  | 8C07D209/58 | 4120 | T1 |
| 8A61P43/00 | 8A61K31/18   | 4047 | T1 | 8C07D211/76  | 8C07C259/10 | 4029 | T1 |
| 8A61P43/00 | 8A61K31/505  | 4110 | T1 | 8C07D213/00  | 8C07D401/04 | 4072 | T1 |
| 8A61P5/34  | 8C07J53/00   | 4044 | T1 | 8C07D213/06  | 8C07D417/04 | 4041 | T1 |
| 8A61P5/42  | 8C07J53/00   | 4044 | T1 | 8C07D213/61  | 8C07D213/61 | 4096 | T1 |
| 8A61P7/02  | 8C07D405/06  | 4042 | T1 | 8C07D213/75  | 8C07D241/20 | 4097 | T1 |
| 8A61P7/02  | 8C07D487/04  | 4124 | T1 | 8C07D213/80  | 8C07D237/24 | 4109 | T1 |
| 8A61P9/00  | 8C07D223/16  | 4027 | T1 | 8C07D213/82  | 8C07D237/24 | 4109 | T1 |
| 8A61P9/00  | 8C07D405/06  | 4042 | T1 | 8C07D213/85  | 8C07D237/24 | 4109 | T1 |
| 8A61P9/00  | 8C07D241/04  | 4056 | T1 | 8C07D223/16  | 8C07D223/16 | 4027 | T1 |
| 8A61P9/04  | 8C07D405/06  | 4042 | T1 | 8C07D223/16  | 8C07D223/16 | 4079 | T1 |
| 8A61P9/06  | 8C07D405/06  | 4042 | T1 | 8C07D223/16  | 8C07D223/16 | 4064 | T1 |

|             |             |      |    |             |             |      |    |
|-------------|-------------|------|----|-------------|-------------|------|----|
| 8C07D231/40 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D405/06 | 8C07D405/06 | 4042 | T1 |
| 8C07D231/56 | 8C07D231/56 | 4057 | T1 | 8C07D405/06 | 8C07D487/04 | 4100 | T1 |
| 8C07D233/64 | 8C07C259/10 | 4029 | T1 | 8C07D405/12 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 |
| 8C07D237/20 | 8C07D237/20 | 4108 | T1 | 8C07D405/14 | 8C07D401/12 | 4052 | T1 |
| 8C07D237/24 | 8C07D237/20 | 4108 | T1 | 8C07D405/14 | 8C07D487/04 | 4100 | T1 |
| 8C07D237/24 | 8C07D237/24 | 4109 | T1 | 8C07D407/04 | 8A61K31/40  | 4104 | T1 |
| 8C07D237/32 | 8C07D237/32 | 4125 | T1 | 8C07D407/04 | 8C07D209/30 | 4107 | T1 |
| 8C07D239/10 | 8C07C259/10 | 4029 | T1 | 8C07D407/12 | 8C07D239/70 | 4113 | T1 |
| 8C07D239/42 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D409/04 | 8A61K31/40  | 4104 | T1 |
| 8C07D239/46 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D409/04 | 8C07D209/30 | 4107 | T1 |
| 8C07D239/70 | 8C07D239/70 | 4113 | T1 | 8C07D409/12 | 8C07D231/56 | 4057 | T1 |
| 8C07D239/94 | 8A61K31/505 | 4110 | T1 | 8C07D409/12 | 8C07D239/70 | 4113 | T1 |
| 8C07D241/00 | 8C07D401/04 | 4072 | T1 | 8C07D409/14 | 8C07D401/12 | 4052 | T1 |
| 8C07D241/04 | 8C07D241/04 | 4056 | T1 | 8C07D409/14 | 8C07D239/70 | 4113 | T1 |
| 8C07D241/20 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D413/04 | 8C07D209/30 | 4107 | T1 |
| 8C07D241/54 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D413/04 | 8C07D413/04 | 4105 | T1 |
| 8C07D251/10 | 8C07D251/10 | 4054 | T1 | 8C07D413/12 | 8C07D213/61 | 4096 | T1 |
| 8C07D251/22 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D413/12 | 8C07D231/56 | 4057 | T1 |
| 8C07D253/06 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D417/04 | 8C07D417/04 | 4041 | T1 |
| 8C07D257/06 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D417/12 | 8C07D213/61 | 4096 | T1 |
| 8C07D261/04 | 8C07C259/10 | 4029 | T1 | 8C07D417/12 | 8C07D231/56 | 4057 | T1 |
| 8C07D263/24 | 8C07C259/10 | 4029 | T1 | 8C07D417/14 | 8C07D401/12 | 4052 | T1 |
| 8C07D265/02 | 8C07C259/10 | 4029 | T1 | 8C07D417/14 | 8C07D231/56 | 4057 | T1 |
| 8C07D265/32 | 8C07C259/10 | 4029 | T1 | 8C07D451/08 | 8C07D451/08 | 4106 | T1 |
| 8C07D273/01 | 8C07C259/10 | 4029 | T1 | 8C07D451/14 | 8C07D451/08 | 4106 | T1 |
| 8C07D277/48 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D453/02 | 8A61K31/439 | 4043 | T1 |
| 8C07D285/36 | 8C07D285/36 | 4082 | T1 | 8C07D471/04 | 8C07D471/04 | 4033 | T1 |
| 8C07D295/08 | 8C07C259/10 | 4029 | T1 | 8C07D471/04 | 8C07D471/04 | 4062 | T1 |
| 8C07D309/32 | 8C07D487/04 | 4100 | T1 | 8C07D471/04 | 8C07D471/04 | 4061 | T1 |
| 8C07D333/38 | 8C07D333/38 | 4026 | T1 | 8C07D471/04 | 8C07D471/04 | 4076 | T1 |
| 8C07D401/04 | 8A61K31/40  | 4104 | T1 | 8C07D471/08 | 8C07D471/08 | 4111 | T1 |
| 8C07D401/04 | 8C07D209/30 | 4107 | T1 | 8C07D471/18 | 8C07D471/04 | 4062 | T1 |
| 8C07D401/04 | 8C07D401/04 | 4098 | T1 | 8C07D473/00 | 8C07D473/00 | 4055 | T1 |
| 8C07D401/04 | 8C07D401/04 | 4072 | T1 | 8C07D473/06 | 8C07D473/00 | 4055 | T1 |
| 8C07D401/12 | 8C07D401/12 | 4052 | T1 | 8C07D473/08 | 8C07D473/00 | 4055 | T1 |
| 8C07D401/12 | 8C07D209/30 | 4107 | T1 | 8C07D487/04 | 8C07D471/08 | 4111 | T1 |
| 8C07D401/12 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D487/04 | 8C07D487/04 | 4117 | T1 |
| 8C07D401/12 | 8C07D239/70 | 4113 | T1 | 8C07D487/04 | 8C07D487/04 | 4100 | T1 |
| 8C07D401/14 | 8C07D401/12 | 4052 | T1 | 8C07D487/04 | 8C07D519/00 | 4101 | T1 |
| 8C07D403/04 | 8C07D209/30 | 4107 | T1 | 8C07D487/04 | 8C07D471/04 | 4061 | T1 |
| 8C07D403/04 | 8C07D239/70 | 4113 | T1 | 8C07D487/04 | 8C07D487/04 | 4126 | T1 |
| 8C07D403/12 | 8C07D209/30 | 4107 | T1 | 8C07D487/04 | 8C07D487/04 | 4124 | T1 |
| 8C07D403/12 | 8C07D241/20 | 4097 | T1 | 8C07D487/14 | 8C07D487/04 | 4117 | T1 |
| 8C07D403/12 | 8C07D231/56 | 4057 | T1 | 8C07D489/08 | 8C07D489/08 | 4086 | T1 |
| 8C07D403/12 | 8C07D239/70 | 4113 | T1 | 8C07D489/08 | 8C07D489/08 | 4123 | T1 |
| 8C07D403/14 | 8C07D231/56 | 4057 | T1 | 8C07D498/04 | 8C07D498/04 | 4049 | T1 |

|             |             |      |    |             |             |      |    |
|-------------|-------------|------|----|-------------|-------------|------|----|
| 8C07D513/04 | 8C07D487/04 | 4100 | T1 | 8C12N15/02  | 8C07K16/28  | 4060 | T1 |
| 8C07D519/00 | 8C07D519/00 | 4101 | T1 | 8C12N15/13  | 8C12N15/13  | 4116 | T1 |
| 8C07D519/00 | 8C07D451/08 | 4106 | T1 | 8C12N5/20   | 8C12N15/13  | 4116 | T1 |
| 8C07F5/02   | 8C07F5/02   | 4068 | T1 | 8C12P5/02   | 8C12P5/02   | 4083 | T1 |
| 8C07J53/00  | 8C07J53/00  | 4044 | T1 | 8C12Q1/70   | 8C12Q1/70   | 4099 | T1 |
| 8C07K1/22   | 8C07K1/22   | 4073 | T1 | 8E03F5/06   | 8E03F5/06   | 4090 | T1 |
| 8C07K14/35  | 8A61K39/04  | 4122 | T1 | 8E04C2/32   | 8B21D13/10  | 4037 | T1 |
| 8C07K14/47  | 8G01N33/68  | 4118 | T1 | 8E05B27/00  | 8E05B27/00  | 4102 | T1 |
| 8C07K16/18  | 8G01N33/68  | 4118 | T1 | 8F16D65/097 | 8F16D65/097 | 4091 | T1 |
| 8C07K16/24  | 8A61K39/395 | 4053 | T1 | 8G01N17/00  | 8G01N17/00  | 4081 | T1 |
| 8C07K16/24  | 8C12N15/13  | 4116 | T1 | 8G01N17/04  | 8G01N17/00  | 4081 | T1 |
| 8C07K16/28  | 8C07K16/28  | 4060 | T1 | 8G01N33/577 | 8C12N15/13  | 4116 | T1 |
| 8C07K7/06   | 8C07K7/64   | 4093 | T1 | 8G01N33/68  | 8C12N15/13  | 4116 | T1 |
| 8C07K7/64   | 8C07K7/64   | 4093 | T1 | 8G01N33/68  | 8G01N33/68  | 4118 | T1 |
| 8C08G18/32  | 8B60C1/00   | 4088 | T1 | 8H01L31/048 | 8H01L31/048 | 4127 | T1 |
| 8C08G18/42  | 8B60C1/00   | 4088 | T1 | 8H04L29/06  | 8H04L29/08  | 4095 | T1 |
| 8C08L75/04  | 8B60C1/00   | 4088 | T1 | 8H04L29/08  | 8H04L29/08  | 4095 | T1 |
| 8C08L75/06  | 8B60C1/00   | 4088 | T1 | 8H04W36/36  | 8H04W36/36  | 4035 | T1 |
| 8C08L83/04  | 8A61L15/22  | 4070 | T1 |             |             |      |    |

### ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

| (73)                                                  | (51)                                                                                                | (11) | (13) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Syngenta Participations AG                            | A 01N 43/56                                                                                         | 4077 | T1   |
|                                                       | A 01N 43/56                                                                                         | 4069 | T1   |
|                                                       | A 01N 43/56                                                                                         | 4074 | T1   |
| Peter Opsvik AS                                       | A 47D 1/00                                                                                          | 4112 | T1   |
| Sara Lee/DE B.V.                                      | A 47J 31/36                                                                                         | 4092 | T1   |
| Eisai R&D Management Co., Ltd.                        | A 61K 31/18, 31/343, 31/381, 31/404, 31/498, 31/517, 31/64, 39/395, 45/00, A 61P 35/00, 43/00       | 4047 | T1   |
|                                                       | A 61K 31/192, 31/195, 31/196, 31/404, 31/452, A 61P 29/00, 37/00                                    | 4058 | T1   |
| Merck Serono SA                                       | A 61K 31/198, A 23L 1/305, A 61K 38/05, 38/06, A 61P 1/00, 11/06, 17/00, 17/06, 29/00, 37/06, 37/08 | 4050 | T1   |
| Luger,Thomas; Brzoska,Dr., Thomas and Grabbe, Stephan | A 61K 31/275, 47/26, 9/14, 9/16, 9/26                                                               | 4121 | T1   |
| Wockhardt Limited                                     | A 61K 31/40, 31/4025, A 61P 3/06, C 07D 207/325, 207/333, 401/04, 407/04, 409/04                    | 4104 | T1   |
| CADILA HEALTHCARE LIMITED                             | A 61K 31/428                                                                                        | 4094 | T1   |
| AstraZeneca AB                                        | A 61K 31/439, C 07D 453/02                                                                          | 4043 | T1   |
| Intermune, Inc.                                       | A 61K 31/4412, A 61P 11/00                                                                          | 4084 | T1   |
| Pfizer Products Inc.                                  | A 61K 31/445, A 61P 13/10, 25/04, 25/14, 25/22, 25/28                                               | 4040 | T1   |
| Aventis Pharma S.A.                                   | A 61K 31/4745, 38/16, A 61P 35/00                                                                   | 4114 | T1   |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Helsinn Healthcare S.A.                                                                                                                                                                                                 | A 61K 31/4748, A 61P 1/08                                                                                                                                                             | 4039 | T1 |
| WARNER-LAMBERT COMPANY LLC                                                                                                                                                                                              | A 61K 31/505, A 61P 43/00, C 07D 239/94                                                                                                                                               | 4110 | T1 |
| LES LABORATOIRES SERVIER                                                                                                                                                                                                | A 61K 31/55, 31/4422, A 61P 9/10                                                                                                                                                      | 4031 | T1 |
| Les Laboratoires Servier                                                                                                                                                                                                | A 61K 31/55, 49/00                                                                                                                                                                    | 4085 | T1 |
| CELGENE CORPORATION                                                                                                                                                                                                     | A 61K 39/00, 31/4035, 39/29, A 61P 35/00, 37/00                                                                                                                                       | 4038 | T1 |
| GlaxoSmithKline Biologicals S.A.; Crucell Holland B.V.; GlaxoSmithKline Biologicals SA and The Government of the United States, as represented by the Secretary of the Army, on behalf of the Walter Reed Army Institut | A 61K 39/015                                                                                                                                                                          | 4063 | T1 |
| ISIS INNOVATION LIMITED                                                                                                                                                                                                 | A 61K 39/04, C 07K 14/35                                                                                                                                                              | 4122 | T1 |
| Menarini International Operations Luxembourg S.A.                                                                                                                                                                       | A 61K 39/39                                                                                                                                                                           | 4046 | T1 |
| CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA                                                                                                                                                                                         | A 61K 39/395, 47/04, 47/10, 47/12, 47/26, 47/34, 9/08                                                                                                                                 | 4030 | T1 |
| Medarex, Inc. and AMGEN INC.                                                                                                                                                                                            | A 61K 39/395, C 07K 16/24                                                                                                                                                             | 4053 | T1 |
| ARES TRADING S.A.                                                                                                                                                                                                       | A 61K 47/10, 38/24                                                                                                                                                                    | 4032 | T1 |
| BioGeneriX AG                                                                                                                                                                                                           | A 61K 47/10, 38/24, 47/18, 9/00                                                                                                                                                       | 4087 | T1 |
| Sanovel Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.                                                                                                                                                                                     | A 61K 9/08, 31/54                                                                                                                                                                     | 4080 | T1 |
| Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A.                                                                                                                                                                                   | A 61K 9/08, 9/00                                                                                                                                                                      | 4045 | T1 |
| Schering Corporation                                                                                                                                                                                                    | A 61K 9/12, 31/167, 31/58, A 61P 11/06                                                                                                                                                | 4048 | T1 |
| Tibotec Pharmaceuticals                                                                                                                                                                                                 | A 61K 9/16, 31/505                                                                                                                                                                    | 4067 | T1 |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd                                                                                                                                                                                      | A 61K 9/20, 31/135, C 07C 211/42                                                                                                                                                      | 4071 | T1 |
| Nycomed GmbH                                                                                                                                                                                                            | A 61K 9/20, 31/44, 9/16, 9/48                                                                                                                                                         | 4078 | T1 |
| Boehringer Ingelheim International GmbH                                                                                                                                                                                 | A 61K 9/20, 9/28, A 61P 25/16                                                                                                                                                         | 4066 | T1 |
| Meda AB                                                                                                                                                                                                                 | A 61L 15/22, 15/60, C 08L 83/04                                                                                                                                                       | 4070 | T1 |
| Aventis Pharma S.A.                                                                                                                                                                                                     | A 61P 31/04, A 61K 31/704, 9/20                                                                                                                                                       | 4034 | T1 |
| Hadley Industries Overseas Holdings Limited                                                                                                                                                                             | B 21D 13/10, E 04C 2/32                                                                                                                                                               | 4037 | T1 |
| Teijin Aramid B.V.                                                                                                                                                                                                      | B 29C 43/22, 55/06, 55/18, B 30B 11/00, 5/06                                                                                                                                          | 4115 | T1 |
| Chemtura Corporation                                                                                                                                                                                                    | B 60C 1/00, C 08G 18/32, 18/42, C 08L 75/04, 75/06                                                                                                                                    | 4088 | T1 |
| KNORR-BREMSE Systeme fur Schienenfahrzeuge GmbH                                                                                                                                                                         | B 60T 8/32, 15/02                                                                                                                                                                     | 4103 | T1 |
| SEDA S.p.A.                                                                                                                                                                                                             | B 65D 43/02                                                                                                                                                                           | 4119 | T1 |
| Abbott Laboratories                                                                                                                                                                                                     | B 65D 83/04, 75/32, 85/42                                                                                                                                                             | 4036 | T1 |
| Techno Invent Ingenieursbureau voor Milieutechniek B.V. and Nederlandse Organisatie voor Toegepast - Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO                                                                               | C 01B 17/90, 17/92                                                                                                                                                                    | 4051 | T1 |
| KOMPOFERM GmbH                                                                                                                                                                                                          | C 05F 17/00                                                                                                                                                                           | 4065 | T1 |
| LES LABORATOIRES SERVIER                                                                                                                                                                                                | C 07C 231/24, 233/18                                                                                                                                                                  | 4075 | T1 |
| Grindeks, a joint stock company                                                                                                                                                                                         | C 07C 241/02, 243/40                                                                                                                                                                  | 4089 | T1 |
| CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA                                                                                                                                                                                         | C 07C 259/10, A 61K 31/166, 31/4015, 31/4164, 31/42, 31/421, 31/45, C 07C 11/24, 317/04, 323/12, C 07D 207/27, 211/76, 233/64, 239/10, 261/04, 263/24, 265/02, 265/32, 273/01, 295/08 | 4029 | T1 |
| LES LABORATOIRES SERVIER                                                                                                                                                                                                | C 07D 209/08, A 61K 31/404                                                                                                                                                            | 4059 | T1 |
| AstraZeneca AB                                                                                                                                                                                                          | C 07D 209/30, A 61K 31/405, A 61P 11/06, C 07D 401/04, 401/12, 403/04, 403/12, 407/04, 409/04, 413/04                                                                                 | 4107 | T1 |
| ELI LILLY AND COMPANY                                                                                                                                                                                                   | C 07D 209/58                                                                                                                                                                          | 4120 | T1 |
| LEO PHARMA A/S                                                                                                                                                                                                          | C 07D 213/61, A 61K 31/44, 31/4427, A 61P 25/00, 29/00, 31/00, 35/00, C 07D 413/12, 417/12                                                                                            | 4096 | T1 |
| LES LABORATOIRES SERVIER                                                                                                                                                                                                | C 07D 223/16                                                                                                                                                                          | 4079 | T1 |



|                                                                                  |                                                                                                                                                        |      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| Les Laboratoires Servier                                                         | C 07D 223/16                                                                                                                                           | 4064 | T1 |
| LES LABORATOIRES SERVIER                                                         | C 07D 223/16, A 61K 31/55, A 61P 9/00                                                                                                                  | 4027 | T1 |
| Schering Corporation                                                             | C 07D 231/56, A 61K 31/427, 31/428, 31/496, 31/506, A 61P 35/00, C 07D 403/12, 403/14, 409/12, 413/12, 417/12, 417/14                                  | 4057 | T1 |
| Xenon Pharmaceuticals Inc.                                                       | C 07D 237/20, A 61K 31/501, A 61P 3/06, C 07D 237/24                                                                                                   | 4108 | T1 |
| AstraZeneca AB and Array Biopharma, Inc.                                         | C 07D 237/24, A 61K 31/501, A 61P 35/00, C 07D 213/80, 213/82, 213/85                                                                                  | 4109 | T1 |
| Kudos Pharmaceuticals Limited                                                    | C 07D 237/32, A 61K 31/502, A 61P 35/00                                                                                                                | 4125 | T1 |
| Genentech, Inc. and Array Biopharma, Inc.                                        | C 07D 239/70, A 61K 31/517, A 61P 35/00, C 07D 401/12, 403/04, 403/12, 407/12, 409/12, 409/14                                                          | 4113 | T1 |
| Merck Serono SA                                                                  | C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 11/00, 15/06, 19/02, 25/00, 35/00, 9/00                                                                              | 4056 | T1 |
| ICOS Corporation                                                                 | C 07D 241/20, A 61K 31/4965, 31/498, A 61P 35/00, C 07D 213/75, 231/40, 239/42, 239/46, 241/54, 251/22, 253/06, 257/06, 277/48, 401/12, 403/12, 405/12 | 4097 | T1 |
| POXEL SAS                                                                        | C 07D 251/10                                                                                                                                           | 4054 | T1 |
| Les Laboratoires Servier                                                         | C 07D 285/36, A 61K 31/554, A 61P 25/00                                                                                                                | 4082 | T1 |
| LES LABORATOIRES SERVIER                                                         | C 07D 333/38                                                                                                                                           | 4026 | T1 |
| Warner Chilcott Company, LLC                                                     | C 07D 401/04, A 61K 31/47, A 61P 31/04                                                                                                                 | 4098 | T1 |
| EURO-CELTIQUE S.A.                                                               | C 07D 401/04, A 61K 31/495, A 61P 1/04, 13/02, C 07D 213/00, 241/00                                                                                    | 4072 | T1 |
| Janssen Pharmaceutica N.V.                                                       | C 07D 401/12, A 61K 31/454, A 61P 25/00, C 07D 401/14, 405/14, 409/14, 417/14                                                                          | 4052 | T1 |
| Schering Corporation                                                             | C 07D 405/06, A 61K 31/44, A 61P 35/00, 43/00, 7/02, 9/00, 9/04, 9/06, 9/10, 9/12                                                                      | 4042 | T1 |
| PROSIDION LTD                                                                    | C 07D 413/04, A 61K 31/454, A 61P 3/04, 3/10                                                                                                           | 4105 | T1 |
| EURO-CELTIQUE S.A.                                                               | C 07D 417/04, 213/06                                                                                                                                   | 4041 | T1 |
| Abbott Laboratories                                                              | C 07D 451/08, A 61K 31/4375, A 61P 25/00, C 07D 451/14, 519/00                                                                                         | 4106 | T1 |
| Incyte Corporation                                                               | C 07D 471/04, A 61K 31/395, A 61P 17/00, 35/00, 37/00, C 07D 487/04                                                                                    | 4061 | T1 |
| GILEAD SCIENCES, INC.; K.U.Leuven Research & Development and Purstinger, Gerhard | C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 31/12                                                                                                                | 4076 | T1 |
| Sanofi - Aventis and Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation                        | C 07D 471/04, A 61K 31/519                                                                                                                             | 4033 | T1 |
| N.V.Organon                                                                      | C 07D 471/04, A 61K 31/551, A 61P 15/08, C 07D 471/18                                                                                                  | 4062 | T1 |
| Targacept, Inc.                                                                  | C 07D 471/08, A 61K 31/407, A 61P 25/00, C 07D 487/04                                                                                                  | 4111 | T1 |
| Gilead Palo Alto, Inc                                                            | C 07D 473/00, A 61K 31/52, A 61P 1/12, 11/06, 25/16, 25/28, 35/00, C 07D 473/06, 473/08                                                                | 4055 | T1 |
| SANOFI                                                                           | C 07D 487/04                                                                                                                                           | 4126 | T1 |
| Pfizer Inc.                                                                      | C 07D 487/04, A 61K 31/351, 31/366, A 61P 31/14, C 07D 309/32, 405/06, 405/14, 513/04                                                                  | 4100 | T1 |
| CEPHALON, INC.                                                                   | C 07D 487/04, A 61K 31/407, A 61P 35/00, C 07D 487/14                                                                                                  | 4117 | T1 |
| SANOFI                                                                           | C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 7/02                                                                                                                | 4124 | T1 |
| Janssen Pharmaceutica N.V.                                                       | C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30                                                                                                                | 4086 | T1 |
| Janssen Pharmaceutica NV                                                         | C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/32                                                                                                                | 4123 | T1 |
| Pfizer Products Inc.                                                             | C 07D 498/04, A 61K 31/553, A 61P 3/04, 3/10                                                                                                           | 4049 | T1 |
| Pfizer Inc.                                                                      | C 07D 519/00, A 61K 31/437, A 61P 35/00, C 07D 487/04                                                                                                  | 4101 | T1 |
| MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.                                                 | C 07F 5/02                                                                                                                                             | 4068 | T1 |
| Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft                                         | C 07J 53/00, A 61K 31/58, A 61P 5/34, 5/42                                                                                                             | 4044 | T1 |

|                                                      |                                                                                      |      |    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| ARES TRADING S.A.                                    | C 07K 1/22                                                                           | 4073 | T1 |
| Emergent Product Development Seattle, LLC            | C 07K 16/28, A 61K 31/4184, 39/395, A 61P 35/02, C 12N 15/02                         | 4060 | T1 |
| CENTRO DE INGENIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA (CIGB) | C 07K 7/64, A 61K 38/08, 38/12, C 07K 7/06                                           | 4093 | T1 |
| Genentech, Inc.                                      | C 12N 15/13, A 61K 39/395, A 61P 37/06, C 07K 16/24, C 12N 5/20, G 01N 33/577, 33/68 | 4116 | T1 |
| Novartis AG                                          | C 12P 5/02                                                                           | 4083 | T1 |
| DEBIOPHARM S.A. and Katholieke Universiteit Leuven   | C 12Q 1/70                                                                           | 4099 | T1 |
| Prevent TWB GmbH & Co. KG                            | E 03F 5/06                                                                           | 4090 | T1 |
| Winloc AG                                            | E 05B 27/00                                                                          | 4102 | T1 |
| KNORR-BREMSE Systeme fur Nutzfahrzeuge GmbH          | F 16D 65/097                                                                         | 4091 | T1 |
| Sercal Belgium                                       | G 01N 17/00, 17/04                                                                   | 4081 | T1 |
| Araclon Biotech, S.L.                                | G 01N 33/68, C 07K 14/47, 16/18                                                      | 4118 | T1 |
| ISOVOLTAIC AG                                        | H 01L 31/048, B 32B 27/34                                                            | 4127 | T1 |
| T-Mobile International AG                            | H 04L 29/08, 29/06                                                                   | 4095 | T1 |
|                                                      | H 04W 36/36                                                                          | 4035 | T1 |

## ПРОМЕНИ

(11) 1469

(73) ISOVOLTAIC AG

Isovoltastrabe 1, A-8403 Lebring, AT

(11) 1575

(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey  
07065, US

(11) 2309

(73) EURO-CELTIQUE S.A.

2, Avenue Charles de Gaulle L-1653  
Luxembourg, LU

(11) 2765

(73) BASF SE

67056 Ludwigshafen, DE

(11) 2508

(73) EURO-CELTIQUE S.A.

2, Avenue Charles de Gaulle L-1653  
Luxembourg, LU

(11) 2639

(73) RE. LE. VI. S.P.A.

Via Postumia, 1 46040 RODIGO (MN), IT

(11) 2639

(73) RE. LE. VI. S.P.A.

Via Postumia, 1 46040 RODIGO (MN), IT

(11) 2639

(73) RE. LE. VI. S.P.A.

Via Postumia, 1 46040 RODIGO (MN), IT

(11) 2992

(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey  
07065, US

(11) 3004

(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey  
07065, US

(11) 3010

(73) Merck Sharp & Dohme Corp.

126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey  
07065, US

(11) 3719

(73) sanofi-aventis OTC S.p.A.

Viale Luigi Bodio 37/b 20158 Milano, IT

## ПРЕНОС

(11) 1235

(73) Aventisub II Inc.

3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville,  
Delaware 19807, US

(11) 3644

(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY

Little Island Industrial Estate Little Island,  
County Cork, IE

(11) 3644

(73) JANSSEN ALZHEIMER IMMUNOTHERAPY

Little Island Industrial Estate Little Island,  
County Cork, IE

## СПОЈУВАЊЕ

(11) 3719

(73) sanofi-aventis OTC S.p.A.

Viale Luigi Bodio 37/b

20158 Milano, IT

---

## ПРЕСТАНОК

(11) 1375

(73) JUPITER OXYGEN CORP.

4825 N. Scott Street, Suite 200,

Schiller Park, IL 60176, US

---

# ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID\* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

---

\* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) **2012/1**

(45) 30/06/2012

(22) 02/03/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(72) Дејан Зотовиќ

(73) **Дејан Зотовиќ**

**ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК**

(51) 23-02

(54) ПОДНА РЕШЕТКА



(21) 2012/6

(45) 30/06/2012

(22) 19/03/2012

(28) 2 (два) дизајна, тродимензионални

(72) Никола Јовановски

(73) ЛЕЦТУС ГРОУП ДООО

Моцартова 37- Скопје, МК



(51) 06-01

(54) ГАРНИТУРА





(21) **2012/7** (45) 30/06/2012  
(22) 21/03/2012  
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален  
(72) Јорданов Славе  
(73) **"ТИНГ" ДООЕЛ**  
**ул."566" бр.17, 2300 Кочани, МК**  
(51) 09-02  
(54) САД СО ДВОЈНА ОБВИВКА



(21) 2012/9

(45) 30/06/2012

(22) 29/03/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, RU

(73) **Erich Krause Finland Oy**

**Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI**

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 19-06

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ



(21) **2012/10**

(45) 30/06/2012

(22) 29/03/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, RU

(73) **Erich Krause Finland Oy**

**Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI**

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 19-06

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ



(21) 2012/11

(45) 30/06/2012

**Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI**

(22) 29/03/2012

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(51) 19-06

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, RU

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ

(73) Erich Krause Finland Oy



Сл. 1



Сл. 5



Сл. 6



Сл. 2



Сл. 3



Сл. 4



Сл. 7



Сл. 8



(21) 2012/12

(45) 30/06/2012

Henry Fordin katu 5 N, 00150 Helsinki, FI

(22) 29/03/2012

(28) 2 (два) дизајн, тродимензионален

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Beloglazov Dmitry Aleksandrovich, RU

(51) 19-06

(54) ИНСТРУМЕНТ ЗА ПИШУВАЊЕ

(73) Erich Krause Finland Oy



Сл. 1



Сл. 5

Сл. 6

Сл. 7



Сл. 2



Сл. 3



Сл. 4



Сл. 8



Сл. 9



Сл. 10



Сл. 14    Сл. 15    Сл.16



Сл. 11



Сл. 12



Сл. 13



Сл.17



Сл.18

(21) **2012/13**

(45) 30/06/2012

(22) 05/04/2012

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Александар Патрикиски, МК

(73) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕАМ ДОО**


**ул.Брегалничка бр. 6.6 2000 Штип, МК**

(74) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(51) 20-03

(54) БИЛБОРД





## ПРЕГЛЕДИ

### ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн  
(21) број на пријавата

| (51)  | (21)          |
|-------|---------------|
| 23-02 | МК/II 2012/1  |
| 06-01 | МК/II 2012/6  |
| 09-02 | МК/II 2012/7  |
| 19-06 | МК/II 2012/9  |
| 19-06 | МК/II 2012/10 |
| 19-06 | МК/II 2012/11 |
| 19-06 | МК/II 2012/12 |
| 20-03 | МК/II 2012/13 |

### ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн  
(21) број на пријавата

| (73)                                                  | (21)                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| "ТИНГ" ДООЕЛ                                          | МК/II 2012/7                                                    |
| Erich Krause Finland Oy                               | МК/II 2012/9<br>МК/II 2012/10<br>МК/II 2012/11<br>МК/II 2012/12 |
| Дејан Зотовиќ                                         | МК/II 2012/1                                                    |
| Друштво за производство, трговија и<br>услуги ЕАМ ДОО | МК/II 2012/13                                                   |
| ЛЕЦТУС ГРОУП ДООО                                     | МК/II 2012/6                                                    |

# ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID\* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

---

\* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **682**

(45) 30/06/2012

(21) ID 2011/6

(22) 25/02/2011

(18) 25/02/2016

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(30) 29/370,728 26/08/2010 US

(72) SCHAEFFER, George W., (14144 Ventura Boulevard, No.110, Sherman Oaks, California 91423)


(73) **ALOXI INTERNATIONAL CORPORATION**
**14144 Ventura Boulevard, No.110, Sherman Oaks, California 91423, US**


(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје

ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) ШИШЕ





(11) **685** (45) 30/06/2012

(21) ID 2011/7 (22) 28/02/2011

(18) 25/02/2016

(28) 18 (осумнаесет) дизајни, тродимензионални

(30) 20100502465 27/08/2010, RU

(72) Ivan Alekseevic Nekrasov (Novomytyschinsky Ave 49, kor.1, kv.94 Mytishchi, Moscow Region, Rusija); Marina Aleksandrova Medvedeva (St.Novorossiysk, 3, kv.53 Moskva, Rusija); Victor Ivanovic Ovsyannikov (ul Ulyany Thunder, 43, Sergijev Posad, Moscow Region, Rusija) and Svetlana Vjaceslavova Astapova (St. Sovetskaya, 6 Peresvet, Moscow Region, Rusija)


(73) **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"**  
**Sretensky Boulevard 11 RU-101000 MOSKVA, RU**

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 02-02

(54) ОБЛЕКА

























(11) **683**

(45) 30/06/2012

(21) ID 2011/28

(22) 25/05/2011

(18) 25/05/2016

(28) 6 (шест) дизајни, дводимензионални

(72) Georgi Jordanov Georgiev (Veliko Tarnovo, 2, Sava Motkurov str.,) and Anton Ivanov Tenev (Veliko Tarnovo, 8, Rositsa str.,)

(73) **PRESTIJ-96 OOD 98**

**Nikola Gabrovski str.5000 Veliko Tarnovo, BG**

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(51) 09-03

(54) НАЛЕПНИЦИ





(11) **684**

(45) 30/06/2012

(21) ID 2011/35

(22) 14/06/2011

(18) 14/06/2016




(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Бојан Илиевски (бул.Јане Сандански 46/3-4 Скопје)

(73) **Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД**
**Бул. Александар Македонски 12 , 1000 Скопје, МК**

(51) 09-01

(54) ТЕГЛА ЗА КРЕМ



- (11) 686 (45) 30/06/2012  
 (21) ID 2011/44 (22) 24/08/2011  
 (18) 24/08/2016  
 (28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален  
 (72) Благоја Бајдевски (ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово)  
 (73) ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" БОРИС ДООЕЛ  
 ул."Ѓорче Петров" бр.4, 1300 Куманово, МК  
 (51) 09-03  
 (54) ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА



- (11) **687** (45) 30/06/2012  
 (21) ID 2011/49 (22) 02/09/2011  
 (18) 02/09/2016  
 (28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален  
 (72) Благоја Бајдевски (ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово)  
 (73) **ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" БОРИС ДООЕЛ**  
**ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, МК**  
 (51) 09-03  
 (54) ДИЗАЈН НА АМБАЛАЖА



# ПРЕГЛЕДИ

## ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

- (51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн  
(11) регистарски број на дизајнот

| (51)  | (11)          |
|-------|---------------|
| 09-01 | МК/И/ 2011/6  |
| 02-02 | МК/И/ 2011/7  |
| 09-03 | МК/И/ 2011/28 |
| 09-01 | МК/И/ 2011/35 |
| 09-03 | МК/И/ 2011/44 |
| 09-03 | МК/И/ 2011/49 |

## ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН

- (73) носител на правото на индустриски дизајн  
(11) регистарски број на документот  
(21) број на пријавата

| (73)                                                              | (11)       | (21)                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| ALOXXI INTERNATIONAL CORPORATION                                  | 682        | МК/И/ 2011/6                   |
| OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "NEFTYANAYA KOMPANIYA "LUKOIL" | 685        | МК/И/ 2011/7                   |
| PRESTIJ-96 OOD 98                                                 | 683        | МК/И/ 2011/28                  |
| ДПТУ "ЕКСТРА МЕИН" БОРИС ДООЕЛ                                    | 686<br>687 | МК/И/ 2011/44<br>МК/И/ 2011/49 |
| Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД            | 684        | МК/И/ 2011/35                  |

## ПРОМЕНИ

(11) 511

(73) Пелистерка АД

Бул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје, МК

(11) 545

(73) "СЛОВИН БИЛЈАНА" ДООЕЛ

ул. "Железничка" бб, 6000 Охрид, МК

## ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)

321

322

511

528

524

522

541

542

545

543

(186)

09/10/2016

09/10/2016

27/06/2016

06/02/2017

20/03/2017

20/03/2017

04/04/2017

04/04/2017

27/04/2017

13/06/2017

# ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID\* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6)

\* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) ТМ 2008/1049

(220) 13/08/2008

(442) 30/06/2012

(731) Приватна здравствена установа -  
Поликлиника со ординација по општа  
стоматологија, ординација по општа  
медицина и биохемиска лабораторија АЛТЕА  
Прилеп П.О.

ул. Крушевска бр. 11а, 7500 Прилеп, МК

(540)



- zatoa što zdravje to e najvažno

(591) sina, жолта и бела

(531) 03.11.03;26.01.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 поликлиника со ординација по општа  
стоматологија, ординација по општа медицина и  
биохемиска лабораторија

(210) ТМ 2009/875

(220) 24/08/2009

(442) 30/06/2012

(731) ФАМИЛИ ТРАНС ДОО Битола  
Лавчански пат бб Битола, МК

(540)



(591) жолта, sina и црна

(531) 01.17.03;18.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

(210) ТМ 2010/61

(220) 28/01/2010

(442) 30/06/2012

(731) Stafford-Miller (Ireland) Limited  
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co.  
Waterford, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

## БРЗО ДЕЈСТВУВАЊЕ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедицински тоалетни препарати,  
препарати за нега на

забите, препарати за испирање на устата и  
освежувачи на здивот; препарати за орална  
нега, гелови за заби, препарати за белење,  
препарати за полирање на забите, препарати и  
акцелератори за белење на забите, препарати  
за отстранување козметички дамки

кл. 5 медицински производи за орална нега,  
медицински препарати за полирање на забите,  
медицински препарати за белење на забите,  
медицински средства за испирање на устата,  
медицински средства за белење, медицински  
гуми за цвакање и таблетки за лижење за  
дентална хигиена

(210) ТМ 2010/1097

(220) 01/10/2010

(442) 30/06/2012

(731) Друштво за производство, трговија и  
услуги БЛУ СИТИ ДОО експорт-импорт  
ул. "Дижонска" бр. 103, Скопје, МК

(740) Д.П.Т.У. "Блу Сити" ДОО

ул. "Индустриска" бб, Неготино

(540)

## BLUE MARKET

(591) сина, жолта и црвена

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трговија на големо и мало со санитарии,  
туш кабини, опрема за купатила, железарија, бои  
и лакови, одвод и канализација, бела техника

(210) ТМ 2010/1221

(220) 05/11/2010

(442) 30/06/2012

(731) БУЛБИО НЦИДП

ул. Јанко Саказов бр. 26, Софија, BG

(740) ЈАНИКЕВИЌ НЕНАД, адвокат  
бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје  
(540)

## УРОСТИМ

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2011/230 (220) 10/03/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Олимпија ВМ д.о.  
ул.Народен фронт 19а локал 13, Скопје, МК  
(540)



(591) сребрена и црна  
(531) 05.05.01  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 14 бижутерија, невестински украси  
кл. 35 трговија на големо и мало со бижутерија и невестински украси

(210) ТМ 2011/392 (220) 27/04/2011  
(442) 30/06/2012

(731) EINAR GROUP KFT  
2094 Nagykovacs, HU  
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје  
(540)

## PRIUS

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 9 очила, синџирчиња за очила, кутии за очила, рамки за очила, врвки за очила, очила за сонце, очила за заштита од отсјај

(210) ТМ 2011/502 (220) 18/05/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Друштво за производство трговија и услуги КАРМА КАША ДОО Скопје  
ул.Црвена Вода бр.7/9, Скопје, МК

(740) Марта Поповска  
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000  
(540)



(531) 24.15.01;27.05.24

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; продажба на производи на мало и големо  
кл. 39 транспортни услуги; пакување и скалдирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности; музички фестивал; интернет медиум (web site); телевизиски медиум, продукција на шоу програми, продукција на радио и телевизиски програми, објавување на книги, он-лајн публикување на електронски книги и часописи, радио и ТВ програми

(210) ТМ 2011/503 (220) 18/05/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Друштво за производство трговија и услуги КАРМА КАША ДОО Скопје  
ул.Црвена Вода бр.7/9, Скопје, МК

(740) Марта Поповска  
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000  
(540)



(531) 05.05.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; продажба на мало и големо со производи; рекламирање (огласување); агенции за рекламирање; рекламен материјал (ажурирање на рекламниот материјал); рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); рекламен простор (изнајмување на рекламен простор); маркетинг истражување; компјутерско рекламирање преку интернет; аутсорсинг услуги (поддршка на бизниси); рекламни текстови (пишување на рекламни текстови); нарачки за купување (административна обработка на нарачките за купување); рекламирање преку радио; радио реклами, трговија на големо и мало со производи

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности; музички фестивали; интернет медиум (web site); телевизиски медиум, продукција на шоу

програми, продукција на радио и телевизиски програми, објавување на книги, он-лајн публикување на електронски книги и часописи, радио и ТВ програми

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување, кафе барови, ресторани, винарии

(210) ТМ 2011/514

(220) 19/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,**

**ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло сина, црвена, бела, зелена, жолта, кафена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко со потекло од битолскиот регион

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз-извоз на големо и мало на млеко со потекло од битолскиот регион

(210) ТМ 2011/555

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) **PRESTIJ-96 OOD****98, Nikola Gabrovski str. 5000 Veliko Tarnovo, BG**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

**MUSLI KING**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки; брашно и производи од жито, кафе, чај, како, шеќер, замена за кафе, сладолед, мед, вафли, бисквити, слатки, пецива, марципан, алва, торти, чоколада, пијалаци што се на основа на чоколада, пијалаци што се на основа на какао

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **TM 2011/569**

(220) 27/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) **Друштво за производство промет и услуги „РИЧЧИ“ Калем Адил ДООЕЛ Охрид ул.Св.Климент Охридски бр.4-18, 6 000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сина и црвена

(531) 09.09.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 чевли, влечки, колани, ракавици и спортски обувки

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, услуги при продажба на големо и мало со чевли, влечки, колани, ракавици, спортски обувки и услуги при увоз и извоз со кондури, влечки, колани ракавици и спортски обувки

(210) **TM 2011/571**

(220) 27/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) **Друштво за производство промет и услуги „РИЧЧИ“ Калем Адил ДООЕЛ Охрид ул.Св.Климент Охридски бр.4-18, 6 000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена

(531) 03.13.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 чанти, паричници

кл. 25 чевли, влечки, колани, ракавици, капи и спортски обувки

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, услуги при продажба на големо и мало со: чанти, паричници, чевли, влечки, колани, ракавици, капи и спортски обувки и услуги при увоз и извоз со: чанти, паричници, чевли, влечки, колани ракавици, капи и спортски обувки

(210) **TM 2011/573**

(220) 27/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) **Друштво за производство промет и услуги „РИЧЧИ“ Калем Адил ДООЕЛ Охрид ул.Св.Климент Охридски бр.4-18, 6 000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

**METRO POL POLIS**

(591) бела, темно и светло зелена

(531) 26.04.07;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 чевли, влечки, колани, ракавици и спортски обувки

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, услуги при продажба на големо и мало со чевли, влечки, колани, ракавици и спортски обувки и услуги при увоз и извоз со чевли, влечки, колани, ракавици и спортски обувки

(210) ТМ 2011/582

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно и светло плава, бела и црвена

(531) 13.03.25;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен штирак

(210) ТМ 2011/583

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, бела и портокалова

(531) 11.03.02;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миење садови

(210) ТМ 2011/584

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црвена, бела, црна, портокалова и зелена

(531) 11.03.02;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 3 средство за миење садови

(210) ТМ 2011/585 (220) 25/05/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) жолта, црвена, бела, црна, портокалова и  
зелена  
(531) 11.03.02;25.01.19  
(554) тродимензионална  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 3 средство за миење садови

(210) ТМ 2011/586 (220) 25/05/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) црна, темно и светло зелена, жолта,  
црвена и бела  
(531) 11.03.02;25.01.19  
(554) тродимензионална  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 3 средство за миење садови

(210) ТМ 2011/587 (220) 25/05/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) црвена, темно и светло портокалова, бела,  
црна и зелена  
(531) 11.03.02;25.01.19  
(554) тродимензионална  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 3 средство за миење садови



(210) ТМ 2011/588 (220) 25/05/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) црна, темно и светло зелена, жолта,  
црвена и бела  
(531) 11.03.02;25.01.19  
(554) тродимензионална  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 3 средство за миење садови

(210) ТМ 2011/589 (220) 25/05/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) црвена, бела, црна, зелена и жолта  
(531) 11.03.02;25.01.19  
(554) тродимензионална  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 3 средство за миење садови

(210) ТМ 2011/591 (220) 25/05/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) светло и темно кафена, црвена, зелена и  
бела  
(531) 25.01.19  
(554) тродимензионална  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 3 течен детергент за рачно и машинско  
перење текстилни подови и мебел ткаенини

(210) ТМ 2011/592 (220) 25/05/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) портокалова, жолта, црвена, бела, црна и кафена

(531) 25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 абразив

(210) ТМ 2011/593

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) портокалова, зелена, црвена, жолта, бела, сива и црна

(531) 12.03.03; 25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за отстранување бигор

(210) ТМ 2011/594

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) виолетова, црвена, зелена, жолта и бела

(531) 25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 универзално средство за чистење

(210) ТМ 2011/595

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) жолта, портокалова, плава, темно и светло  
зелена, бела и црвена

(531) 11.03.02;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 течен детергент за миење стакло

(210) ТМ 2011/596

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК

(540)



(591) црвена, окер, зелена, бела и црна

(531) 11.03.02;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миење садови

(210) ТМ 2011/597

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црвена, жолта, бела и црна

(531) 11.03.02;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миење садови

(210) ТМ 2011/598

(220) 25/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК

(540)



(591) жолта, црвена, окер, зелена, бела и црна

(531) 11.03.02;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средство за миење садови

(210) ТМ 2011/601

(220) 31/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Друштво за трговија Б-ВОЧ ДОО Скопје  
ул.Теодосиј Гологанов бр.60-б, влез 1, стан 6,  
Скопје, МК  
(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за ваганје, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, што не се вклучени во другите класи; накит; часовници; скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици, узди и сарачки

(210) ТМ 2011/604

(220) 01/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Lyxor Ltd.  
Zollstrasse 16, FL-9494 Schaan, LI

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат

ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, нијанси на зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски, монетарни работи, работи врзани за недвижен имот

(210) ТМ 2011/617

(220) 30/05/2011

(442) 30/06/2012

(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка  
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје  
Бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000  
Скопје, МК  
(540)



(591) бела, темно и светло сина, црвена и жолта

(531) 01.15.15;02.05.06;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шампон за деца

(210) ТМ 2011/623

(220) 06/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Трговско друштво за производство,  
трговија, угостителство и услуги ХИТ 73 ДОО  
увоз-извоз  
с.Камењане, Боговиње 1221, с. Камењане, МК

(540)



(591) зелена, жолта, сина, црна, бела и црвена

(531) 06.03.13;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 полошко сирење од пастеризирано кравјо млеко со потекло од Полошкиот регион

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, монетарни работи; работи со недвижен имот

(210) ТМ 2011/624

(220) 06/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ХИТ 73 ДОО увоз-извоз

с.Камењане, Боговиње 1221, с. Камењане, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црна, бела и црвена

(531) 08.03.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 сувогорско сирење од пастеризирано кравјо млеко со потекло од полошкиот регион

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, монетарни работи; работи со недвижен имот

(210) ТМ 2011/627

(220) 07/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Друштво за трговија и декоративни услуги ФЛОВЕР АТЕЉЕ ДОО СКОПЈЕ

ул.Народен фронт бр.19а локал 14 ниско приземје, МК

(540)



(591) розова, темно сина, црна и виолетова

(531) 05.03.16

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 градинарски производи, природно цвеќе, семиња, венци од природно цвеќе

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со цвеќе

(210) ТМ 2011/639

(220) 09/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Здружение на слободните и признати сидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, Скопје

ул.,,Прашка" 66, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. "Орце Николов" 98, 1000, Скопје

(540)

## ЗДРУЖЕНИЕ НА СЛОБОДНИТЕ И ПРИЗНАТИ СИДАРИ ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи



кл. 41 обука; забава и културни активности  
 кл. 45 лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2011/640 (220) 09/06/2011  
 (442) 30/06/2012

(731) Здружение на слободните и признати  
 сидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА,  
 Скопје

ул. „Прашка“ бб, 1000 Скопје, МК  
 (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК  
 ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје  
 (540)



(591) виолетово сина, бела, жолта, окер и црна  
 (531) 01.03.17;26.03.23  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;  
 управување со работата; канцелариски работи  
 кл. 41 обука; забава и културни активности  
 кл. 45 лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2011/641 (220) 09/06/2011  
 (442) 30/06/2012

(731) Здружение на слободните и признати  
 сидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА,  
 Скопје

ул. „Прашка“ бб, 1000 Скопје, МК  
 (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК  
 ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје  
 (540)

## GRAND LODGE OF MACEDONIA


(551) индивидуална  
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;  
 управување со работата; канцелариски работи  
 кл. 41 обука; забава и културни активности  
 кл. 45 лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) ТМ 2011/642 (220) 09/06/2011  
 (442) 30/06/2012

(731) Здружение на слободните и признати  
 сидари ГОЛЕМА ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА,  
 Скопје

ул. „Прашка“ бб, 1000 Скопје, МК  
 (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК  
 ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје  
 (540)



(591) виолетова, сина, бела, жолта, окер и црна  
 (531) 01.03.17;26.03.23  
 (551) индивидуална  
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;  
 управување со работата; канцелариски работи  
 кл. 41 обука; забава и културни активности  
 кл. 45 лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) ТМ 2011/643 (220) 09/06/2011  
 (442) 30/06/2012

(731) Groupon, Inc. (a Delaware corporation)  
 600 West Chicago Avenue Chicago, IL 60606, US



(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје  
(540)

## GROUPON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски публикации што вклучуваат купони, попусти, информации за споредување цени, прегледи на производи, линкови до малопродажните интернет страници на други и информации за попуст

кл. 16 публикации што вклучуваат купони, попусти, информации за споредување цени и информации за попуст

кл. 35 промовирање производи и услуги на други лица преку обезбедување купони, попусти, информации за споредување цени, прегледи на производи, линкови до малопродажните интернет страници на други лица, и информации за попуст што ќе бидат достапни на интернет страница

(210) **TM 2011/644**

(220) 09/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) **Groupon, Inc. (a Delaware corporation)**

**600 West Chicago Avenue Chicago, IL 60606, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје  
(540)



(531) 26.04.07;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски публикации што вклучуваат купони, попусти, информации за споредување цени, прегледи на производи, линкови до малопродажните интернет страници на други и информации за попуст

кл. 16 публикации што вклучуваат купони, попусти, информации за споредување цени и информации за попуст

кл. 35 промовирање производи и услуги на други лица преку обезбедување купони, попусти, информации за споредување цени, прегледи на производи, линкови до малопродажните интернет страници на други лица и информации за попуст што ќе бидат достапни на интернет страница

(210) **TM 2011/646**

(220) 09/06/2011

(442) 30/06/2012

(300) 40-2011-002343 29/04/2011 KR

(731) **LG Electronics Inc.**

**20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul  
150-721, KR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)



(531) 20.01.03;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 телефонски уреди; безжични телефонски уреди; преносни комуникациски апарати, имено, слушалки, токи- воки, сателитски телефони и персонални дигитални асистенти (ПДА); мобилни телефони; МПЕГ аудио плеер-3 (MP3) плеери; телевизиски приемници; телевизиски далечински управувачи; кодирани електронски чип картички за подобрување на квалитетот на телевизиската слика; универзални сериски "бус"

(USB) дискови; дигитални медиуми за радиодифузија (DMB) плеери; слушалки за мобилни телефони; преносни полначи за батерии за мобилни телефони и дигитални фотоапарати; електронски фото албуми; дигитални рамки за слики за прикажување на дигитални слики, видео клипови и музика; монитори за компјутер; лап-топ компјутери; компјутери; дигитални разновидни диск (DVD) плеери; преносливи хард дискови; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики што се употребуваат во телекомуникациите; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; електрични аудио и визуелни апарати и инструменти; стерео системи; софтвер за мобилни телефони, имено оперативни системи за мобилни телефони, праќање и примање информации, за обезбедување веб-базиран пристап до апликации, производи и услуги; компјутерски софтверски апликации за телевизија; компјутерски софтверски апликации за монитори за персонални компјутери; дигитални разновидни диск (DVD) плеери за домашни кина; звучници за домашни кина; аудио-видео (AV) приемници за домашни кина; проектори за домашни кина; интегрални кола; аудио приемници; он-борд единици на возила и смарт картички за електронско плаќање патарина за лесно поминување на автопат; транспондери, имено, електронски приклучоци како опрема во возила за електронски комерцијални трансакции; телевизиски камери со затворени кола (CCTV); мрежни monitoring камери за надзор; дигитални знаци; термички печатачи; дигитални печатачи во боја; ласерски печатачи; инк-џет принтери; принтери во боја; принтери за користење со компјутери; соларни батерии; Снимени компјутерски програми (програми); компјутерски програми за превземање (софтвер); камери за персонални компјутери (PC); дигитални рекордери на глас; рекордери за видео касети; мрежни монитори; компјутерски софтвер за едукација; електронски тефтери (е-белешки); таблет компјутери; интерактивни електронски бели табли; сет-топ кутии; датотеки со слики за превземање достапни преку интернет;

електронски публикации за превземање; системи за видео конференција; монитори за видео-конференција; камери за видео конференција; звучници за видео-конференција

(210) **TM 2011/649** (220) 13/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО**

**бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

## SATURN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 гуми за џвакање, бонбони

(210) **TM 2011/654** (220) 15/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d**  
**Danica 5, 48000 Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

## ALERDIN АЛЕРДИН

(531) 27.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2011/657** (220) 15/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **ZADA Pharmaceuticals d.o.o**  
**Donji Bistarac 75300 Lukavac, BA**

(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје

(540)

## SMART

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2011/665** (220) 17/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **Novartis AG**  
**4002 Basel, CH**  
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(540)

### ARTREBIX

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/666** (220) 17/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **Novartis AG**  
**4002 Basel, CH**  
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(540)

### COXIPLA

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/667** (220) 17/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **Novartis AG**  
**4002 Basel, CH**  
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(540)

### DESARCOR

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/668** (220) 17/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **Novartis AG**  
**4002 Basel, CH**  
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС  
ДООЕЛ СКОПЈЕ  
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје  
(540)

### HALEC

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2011/674** (220) 20/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **МУКАДЕЗЕ ДАУТИ**  
**ул.Пере Тошев бр.116, 1000 Скопје, МК**  
(540)

### DIX

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 1 хемиски производи за индустријата,  
науката, фотографиите, како и за замјоделието,  
градинарството и шумарството, сурови  
пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за  
гаснење пожар, препарати за калење и  
заварување метали, хемиски производи за  
конзервирање прехранбени производи, материи  
за штавење, адхезиви (лепливи материи)  
наменети за индустријата  
кл. 10 ортопедски производи  
кл. 25 облека, обувки и капи, сите видови на  
обувки, обични и медицински клонпи, обични и  
медицински влечки

(210) **TM 2011/683** (220) 20/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**  
**(also trading as NISSAN MOTOR CO., LTD)**  
**No2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,**  
**Kanagawa-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје  
(540)



(531) 27.05.24; 16.15.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 бродови/чамци и делови и фитинзи за истите; автомобили, електрични возила вклучително и електрични автомобили, вагони, товарни коли, комбиња, SUV возила, автобуси, возила за рекреација (RV), спортски коли, коли за тркање, камиони, вилеушкани, и трактори за влечење (трактори), и составни делови и фитинзи за истите; моторни возила на две тркала, велосипеди и делови и фитинзи за истите; приколки; машини за растовар на коли, машини за туркање коли, машини за влечење коли, трактори (мотори со тракција); мотори и машини за копнени возила; оски за возила, пренесувачи на сила и менувачи за машини, амортизери, кочници, мотори со наизменична струја/мотори со еднонасочна струја, за копнени возила; аларми против кражба за возила, лепливи гумени парчиња за поправање цевки или гуми

(210) TM 2011/686 (220) 21/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ОЛИМПИА МОТОРС ДОО увоз-извоз Скопје

ул. Визбегово бб, Скопје, МК

(540)

## OLYMPIA MOTORS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:

возила; резервни делови за возила и дополнителна опрема за возила; рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 37 сервисирање на моторни возила

кл. 39 складирање стока (моторни возила)

(210) TM 2011/688

(220) 21/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000 Скопје

(540)

## BOSS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи (не се опфатени со другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од одвошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) TM 2011/690

(220) 22/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Abbott Healthcare Products B.V.

C.J. van Houtenlaan 36 1381 CP Weesp, NL

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр. 38/1-5, 1000, Скопје

(540)

## ДАБРОСТОН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за

дезинфекција, препарати за уништување  
штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2011/697** (220) 24/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **ДОО Комфи Ангел, Прилеп**  
**ул.Александар Македонски бб, 7500 Прилеп,**  
**МК**  
(540)



(591) виолетова  
(531) 01.01.02; 15.11.12; 27.05.11  
(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се  
опфатени со другите класи; покривки за кревети  
и маси

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;  
управување со работата; канцелариски работи

(210) **TM 2011/704** (220) 27/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **Florim Gashi and N.T.P. SESAHR**  
**COLLECTION**  
**Rr. Adem Jashari Nr.1 20. 000 Prizren, Kosova ,**  
**ZB and Rr. Adem Jashari Nr.1 20. 000 Prizren,**  
**Kosova, ZB**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА  
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ  
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје  
(540)



(591) златна и бела  
(531) 27.05.01  
(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 3 парфимерија, козметички производи,  
бадемово млеко за козметичка употреба,  
бадемово масло, бадемов сапун, соли за капење

што не се за медицинска употреба, козметички  
производи за капење, маски за разубавување,  
козметички прибор, козметички креми,  
дезодорантни сапуни, дезодоранси, колонска  
вода, екстракти од цвеќе (парфеми), козметички  
производи за веѓи, моливчиња за веѓи, трепки,  
перики, вештачки нокти, цветни мириси, бои за  
коса, лосион за коса, спрејови за коса,  
производи за виткање коса, кармини, шминка,  
пудра за шминкање, маскара, медицински сапун,  
нане за парфимерија, мошус (парфимерија), лак  
за нокти, масло од јасмин, масла за парфеми и  
мириси, парфеми, шампони, козметички  
производи за нега на кожата

кл. 14 благородни метали и нивните легури и  
производи изработени од нив или обложени со  
нив што не се вклучени во другите класи, накит,  
скапоцени камења, амајлии, бразлетни,  
брошеви, синџирчиња, часовници, дијаманти,  
обетки, златни нишки, злато сурово или ковано,  
украи за шапки од скапоцени метали, слонова  
коска (накит), кутии за накит, накит од жолт  
килибар, приврзоци, петлици, медалјони,  
ѓердани, оливин, украсни игли, украси, осмиум,  
паладиум, бисери, платина, прстени, рутениум,  
полускапоцени камења, украси од сребро,  
сребрени нишки, сребро сурово или ковано,  
статуи од благородни метали, вештачки  
скапоцени камења, уметнички дела од  
благородни метали

кл. 25 облека, обувки, капи, женски  
окулувратници од пердуви или од крзно, корсети  
(женска долна облека), чизми, градници, палта,  
јаки, комбинезони, корселети, фустани,  
ракавици, крзно (облека), производи што се  
носат на глава (капи, шапки, украси за коса),  
потпетици, кожа (кожна облека), кожа (облека од  
имитација на кожа), долна облека, ракавици без  
прсти, вратовски, конфекциска облека, сандали,  
шамии, шалови, кошули, чевли, здолништа,  
чорапи, велови

(210) **TM 2011/707** (220) 27/06/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability**  
**company organized and existing under the laws**  
**of the State of Delaware**



**300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

**DURAMAX**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 дизел мотори за земни моторни возила

(210) ТМ 2011/709

(220) 27/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ Скопје

ул.Сава Михајлов 10, бр.6 Скопје, Гази Баба,  
1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна и црвена

(531) 27.05.23; 16.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи

кл. 25 облека, обувки, капи, чорапи, хулахопки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:  
облека, обувки, капи, чорапи, хулахопки

(210) ТМ 2011/710

(220) 28/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Кошаркарски клуб ФЕНИКС 2010 Скопје

Бул.АСНОМ бр.14/2-17, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

**ФЕНИКС**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;  
управување со работи; канцелариски работикл. 41 образовни услуги; подготвување на  
наставата; забава; спортски и културни  
активности

(210) ТМ 2011/716

(220) 29/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Друштво за производство, трговија и  
услуги МЕМО ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје  
ул.Никола Киров - Мајски бр.20, 1000 Скопје,  
МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,  
Скопје

(540)

**МЕМО**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла,  
козметички производи, лосиони за коса,  
парфеми, креми (козметички креми)кл. 16 алманаси, албуми, книги, магазини;  
брошури и летоци со известувања кои ја  
опишуваат електронската база на податоци и  
нејзината употреба во електронска пошта (e-  
mail); списанија, периодични списанија

кл. 30 кафе, замена за кафе, чај

кл. 33 алкохолни пијалоци, вино

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрт,  
цигари, пурикл. 35 огласување, водење на работење,  
управување со работи, канцелариски работи -  
рекламирање, ширење на рекламен материјал  
(трактати, проспекти печатени материјали,  
примероци), претплата на весници (услуги за  
претплата на весници за трето лице),  
организирање дејности и советување за  
организирање дејности, размножување на  
документи, јавно мислење (испитување на  
јавното мислење), компјутеризирана работа со  
датотеки, организирање изложби во  
комерцијални и рекламни цели, on-line  
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,  
изнајмување на време на пристап со  
комуникации по пат на сите начини за  
рекламирање; објавување рекламни текстови;



изнајмување рекламен простор; односи со јавност; информациони агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување на текстови., услуги при продажба на големо и мало со сапуни, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, парфеми, креми (козметички креми), кафе, замена за кафе, чај, алкохолни пијалоци, вино, тутун, производи за пушачите, кибрит, цигари, пури и услуги при увоз и извоз на сапуни, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, парфеми, креми (козметички креми), кафе, замена за кафе, чај, алкохолни пијалоци, вино, тутун, производи за пушачите, кибрит, цигари, пури

кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски услуги, управување и изнајмување опрема за телекомуникации, особено за прикажување и телевизија; собирање и изнаоѓање вести и информации, собирање и изнаоѓање податоци, особено пренос на податоци во комуникација, податоци и компјутерски мрежи; изнаоѓање пристап на податоци во комуникација и компјутерски мрежи

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности; електронско компјутерско издателство; издавање книги и печатени медиуми, особено весници и периодични списанија образование; информации за образовни и забавни настани; услуги врзани за исполнување на слободното време; книги (објавување книги); библиотеки за изнајмување книги; продукција на филмови и филмски ленти; радио и телевизиски емисии; фотографски услуги; организирање и водење колоквиуми конференции и симпозиуми; изложби (организирање изложби) за културни и образовни цели, услуги на кампови за летување [забава], организирање и водење работилници [обука], книги (објавување книги), услуги на клубови [забава и образование], нокни клубови, организирање балови; фотографски репортажи, продукција на радио и телевизиски програми, продукција на шоу програми, објавување текстови, со исклучок на текстови : реклами

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(210) ТМ 2011/717

(220) 29/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Весна Миладинова and Сашко

Миладинов

ул.Христијан Карпош бр.116, 2000 Штип, МК  
and ул.Христијан Карпош бр.116, 2000 Штип, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(531) 03.07.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 огласување.водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало со облека, обувки, капи и услуги при увоз и извоз со облека, обувки и капи

кл. 40 обработка на материјали, доработка на текстил, составување материјали (составување материјали по нарачка) за трети лица, набирање платно, крзно (изработка на производи од крзно по нарачка), сечење платно, бојосување платно, порабување платно, обработка на платно, преправање на облека, информации (информации за обработка на материјали), обработка на платно, преправање на облека, обработка на платно против туткање, составување материјали по нарачка за трети лица, изработка на производи од крзно по нарачка, сечење (сечење платно), шиене, бојосување (бојосување платно), бојосување (брјосување крзно), бојосување (бојосување текстил, порабување (порабување платно), везење, избелување на текстил, трајно пресување на текстил, ватирање [полнење], печатење на свила, кројачки услуги, обработка

на текстил, текстил (доработка на текстилот), обработка на волна

(210) ТМ 2011/721

(220) 30/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово

ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, МК

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црвена, пурпурна, темно кафена и бела

(531) 19.07.01

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко

кл. 32 газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи; трговија на големо и мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко; трговија на големо и мало со: газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати-пијалаци; сок од зеленчук-пијалаци

(210) ТМ 2011/722

(220) 30/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) Тренд Плус доо

ул. Никола Вапцаров бр.2/4, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) зелено-црно и црвено

(531) 24.01.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 производство на храна, продажба на алкохолни и безалкохолни пијалаци

(210) ТМ 2011/727

(220) 29/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) А. М. ДООЕЛ

ул.Лазо Трпоски 21, Охрид, МК

(540)



(591) зелена и црвена

(531) 26.11.12; 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со  
храна, овошје, зеленчук, јајца, млеко и млечни  
производи, брашно и производи од жита, леб,  
кафе, пијалаци од овошје и овошни сокови,  
алкохолни пијалоци, месо, риба, шеќер, ориз,  
сол и масло

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,  
привремено сместување

(210) ТМ 2011/728

(220) 29/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) ТАМАРО

ул.Лазо Трпоски 21, Охрид, МК

(540)



(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:  
прехрана, овошје, зеленчук, јајца, млеко и  
млечни производи, брашно и производи од жита,  
леб, кафе, пијалаци од овошје и овошни сокови,  
алкохолни пијалоци, месо, риба, шеќер, ориз,  
сол и масло

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,  
привремено сместување

(210) ТМ 2011/734

(220) 01/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) Coors Brewing Company

1225 17th Street, Suite 3200, Denver Colorado  
80202, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(531) 27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и покривки за глава

кл. 32 пива, јако црно пиво (stout), зрело пиво  
(lager), црно пиво и јако пиво (porter and ale),  
минерални и газирани води и други без-  
алкохолни пијалаци; овошни напивки и овошни  
сокови; сирупи и други препарати за правење  
пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) ТМ 2011/735

(220) 01/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) Brown-Forman Polska Sp. z o.o., a Polish  
limited company

ul. Grandhiego 3, Warszawa, 02-645, PL

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

**MAXIMUS**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни напивки, вклучително  
дестилирани алкохоли

(210) ТМ 2011/736

(220) 01/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје**

**ул. „Ленинова“ бр. 53/2, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 05.03.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, парфимерија, козметички производи, есенцијални масла, лосиони за коса, шампони, креми (козметички креми), препарати за нега на забите, паста за заби, лосиони за козметичка употреба, масти за козметичка употреба, памукчиња за козметичка употреба, памукчиња (тоалетни производи), лак за нокти, производи за отстранување лак, шминка, производи за шминкање, производи за отстранување шминка, пудра за шминкање, пудра за тело, балсам за нега на усни, производи за депилација, шамичиња натопени со козметички лосиони, гел за дезинфекција, раствори за дезинфекција, млеко за чистење за тоалетна употреба, тоалетна вода, лосиони за после бричење, тоалетни производи, хидроген за козметичка употреба

кл. 5 хигиенски производи за медицинска употреба, влошки на гаќи (хигиенски производи), тампони за менструација, масла за масажи, масла за медицинска употреба, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, балсами за медицинска употреба

кл. 16 шамичиња од хартија за отстранување шминка, шамичиња од хартија и целулоза (бешешки) за еднократка употреба, хартија (тоалетна хартија)

(210) ТМ 2011/738

(220) 05/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) **Здружение за кардиоваскуларна**

**хирургија на Република Македонија, Скопје**

**Бул.Илинден б.б., 1000 Скопје, МК**

(740) ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ, АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно сина, сина, црвена и бела

(531) 02.09.01;26.04.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, санитарни препарати што се користат во медицината, анестетици, аналгетици, антибиотици, антисептици, завои, бањи, крв за медицинска употреба, хемиски препарати за медицинска употреба, компреси, диететски пијалаци за медицинска употреба, електрокардиографски електроди, лековити билки, билни чаеви, медицински инфузии, производи за стерилизација

кл. 10 хируршки и медицински апарати и инструменти, хируршки материјали за шиене, апарати за анестезија, маски за анестезија, апарати за мерење крвен притисок, кревети за медицинска употреба, хируршки конци, хируршки штипки, специјална облека за операциони сали, ласери за медицинска употреба, апарати за масажа, операциони маси, апарати за физиотерапија, ножеви за хируршка употреба, скалпели, стетоскопи

кл. 44 медицински услуги, услуги на банки за крв, клиници, здравствена заштита, болници, масажа, медицинска помош, хирургија, физикална терапија

(210) **TM 2011/741**

(220) 06/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA**
**33-8 Shiba, 5-chome, Minato-Ku, Tokyo, JP**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

**MIEV**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни делови и опрема; моторцикли и нивни делови и опрема; велосипеди и нивни делови и опрема; мотори (не електрични) за копнени возила; пловни објекти и нивни делови и опрема; воздухопловни објекти и нивни делови и опрема; пренесувачи на моќта и менувачи за копнени возила; шок апсорбери за копнени возила; пружини за копнени возила

(210) **TM 2011/743**

(220) 30/06/2011

(442) 30/06/2012

(731) **ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ**
**Индустриска зона Карпош бб, нас.Карпош,**
**1300 Куманово, МК**

(540)

**fabbygo**

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи (не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска,

школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите овие материјали или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (освен сликарски четки); материјали за правење четки; производи што се користат за чистење; челична волна; сурово и полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стакларија, порцелан и грнчарија што не се опфатени со другите класи

(210) **TM 2011/744**

(220) 06/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) **TDR d.o.o.**
**Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, сина, сребрена и бела

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун; тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање, цигари, пури, цигарилоси; супстанца за пушење што се продаваат заедно или одделно од тутун а не се за медицински намени и не се наменети за лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и крибрети

кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење и водење на комерцијална дејност; управување со работење; комерцијална



администрација; комерцијални работи;  
уредувачка дејност; канцелариски работи

(210) **TM 2011/751** (220) 08/07/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **BASF Agro B.V. Arnhem(NL)**  
**Zweigniederlassung Waedenswil,**  
**Moosacherstrasse 2, Au, CH**  
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје  
(540)

## ФАБАН

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за садење растенија; препарати за регулирање на растењето на растенија; хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување бактерии; фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2011/752** (220) 08/07/2011  
(442) 30/06/2012

(230) (300)  
(731) **Societe des Produits NESTLE S.A.**  
**1800 Vevey, CH**  
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје  
(540)



(591) црна, светло сина, светло и темно жолта, портокалова

(531) 26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед

(210) **TM 2011/753** (220) 08/07/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **Друштво за внатрешен и надворешен промет, производство и услуги АНТИПЛАМ Тони и други ДОО Скопје**  
**ул.,„Истарска“ бр.33-2/6, 1000 Скопје, МК**  
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје  
(540)



(591) бела, портокалова, црвена, сива и црна

(531) 26.01.12

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 1 смеси за гасење пожар, препарати за заштита од оган; хемиски композиции во форма на гас, прав и течности за гасење на пожарите  
кл. 9 опрема и апарати за гасење пожар, противпожарни уреди, системи за превенција од пожари, противпожарна опрема за професионални пожарникари, противпожарни инсталации, облека и обувки за заштита од несреќни случаи, радијација и оган; облека за заштита од оган; облека од азбест за заштита од пожар, уреди за гасење оган; детектори, имено гас детектори и детектори за пламен  
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент, бизнис администрација; канцелариски функции; агенции за увоз-извоз; продажба на противпожарна опрема, апарати за гасење пожар, уреди за гасење пожар, детектори (имено гас детектори и детектори за пламен), подготовки и хемиски композиции во форма на гас, прав и течности за гасење на пожарите

(210) **TM 2011/759** (220) 11/07/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **THE GILLETTE COMPANY**  
**One Gillette Park, Boston, MA 02127, US**



(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје  
(540)

## GILLETTE PRO

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 3 производи за миење на телото; анти-перспиранти и дезодоранси за лична употреба; препарати за бричење, имено креми за бричење, гелови за бричење, лосиони за бричење и пени за бричење; распрскувачи, лосиони, балзами и гелови за после бричење; производи за миење и триење на лицето за пред бричење; препарати за нега на кожата, имено навлажувачи за кожа и тоалетни води

(210) ТМ 2011/760 (220) 11/07/2011  
(442) 30/06/2012

(731) Друштво за трговија и услуги АИРКОН  
ДОО увоз-извоз Скопје  
бул. Партизански Одреди 70-2, 1000 Скопје,  
МК, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје  
(540)

## MEPRING

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 11 апарати за греење, апарати за ладење на воздухот, апарати и уреди за ладење, апарати за дезодорирање на воздух, климатизација, апарати за климатизација, вентилатори (климатизација), греење (клими со електрично греење), инсталации за климатизација, капацита за вентилација, уреди и апарати за вентилација (климатизација), филтри за воздух

кл. 37 изградба (леари, лимари), монтирање и поправање апарати за греење и ладење, монтирање и поправање клима уреди, надзор над градежни работи, поправки (апарати, електрика, алатки)

кл. 42 инженерство, истражувања и развој за други

(210) ТМ 2011/761 (220) 12/07/2011  
(442) 30/06/2012

(731) FIL Limited

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19,  
P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ  
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768  
(540)



(531) 27.05.21

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги; услуги за осигурување; услуги за инвестирање; меѓународни и домашни инвестициони фондови; услуги за управување со инвестиции на основа на слободно одлучување (според лично убедување); советодавни услуги за инвестиции; заеднички фондови и услуги поврзани со тоа; пензии и услуги поврзани со тоа; посредување за хартии од вредност и услуги поврзани со тоа; банкарско работење и услуги поврзани со тоа; старателство (поверенство) и услуги поврзани со тоа; услуги за управување со портфолија, заеднички фондови, пензии и старателство (поверенство); финансиско управување и планирање; финансиски совети; услуги за кредити; услуги во областа на инвестиционо банкарство, корпоративни финансии и вложување со ризик (venture capital); услуги за личен акционерски капитал (private equity); услуги во областа на недвижниот имот; услуги за инвестиции во областа на недвижниот имот; осигурување на хартии од вредност (securities underwriting); услуги за деривативи (derivative) и менувачки услуги (размена на валути); обезбедување информации, давање совети и

консултации што се однесуваат на хартии од вредност, финансии и инвестиции; информативни услуги на интерактивни датотеки што се однесуваат на хартии од вредност, финансии и инвестиции; услуги за кредитни и дебитни картички; услуги за плаќање со парични средства; овозможување на обезбедени и необезбедени заеми; размена на парични средства; проценка на вредноста на антиквитети; посредување; услуги за гаранција (surety); собирање на добротворни фондови; давање заем врз основа на обезбедување (security); заеми за рати (instalment loans); хипотекарно банкарство (mortgage banking); услуги за ликвидација на фирми; берзанско котирање (понудување); наплата на закупнина; обезбедување на информации, давање совети и консултации што се однесуваат на горенаведеното

(210) **TM 2011/762**

(220) 12/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) **FIL Limited**

**Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 19,  
P.O. Box HM 670 Hamilton HMCX, BM**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги; услуги за осигурување; услуги за инвестирање; меѓународни и домашни инвестициони фондови; услуги за управување со инвестиции на основа на слободно одлучување (според лично убедување); советодавни услуги за инвестиции; заеднички фондови и услуги поврзани со тоа; пензии и услуги поврзани со тоа; посредување за хартии од вредност и услуги поврзани со тоа; банкарско работење и услуги поврзани со тоа;

старателство (поверенство) и услуги поврзани со тоа; услуги за управување со портфолија, заеднички фондови, пензии и старателство (поверенство); финансиско управување и планирање; финансиски совети; услуги за кредити; услуги во областа на инвестиционо банкарство, корпоративни финансии и вложување со ризик (venture capital); услуги за личен акционерски капитал (private equity); услуги во областа на недвижниот имот; услуги за инвестиции во областа на недвижниот имот; осигурување на хартии од вредност (securities underwriting); услуги за деривативи (derivative) и менувачки услуги (размена на валути); обезбедување информации, давање совети и консултации што се однесуваат на хартии од вредност, финансии и инвестиции; информативни услуги на интерактивни датотеки што се однесуваат на хартии од вредност, финансии и инвестиции; услуги за кредитни и дебитни картички; услуги за плаќање со парични средства; овозможување обезбедени и необезбедени заеми; размена на парични средства; проценка на вредноста на антиквитети; посредување; услуги за гаранција (surety); собирање добротворни фондови; давање заем врз основа на обезбедување (security); заеми за рати (instalment loans); хипотекарно банкарство (mortgage banking); услуги за ликвидација на фирми; берзанско котирање (понудување); наплата на закупнина; обезбедување информации, давање совети и консултации што се однесуваат на горенаведеното

(210) **TM 2011/763**

(220) 12/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND**

**RECYCLING GMBH a corporation organized and  
existing under the laws of the Federal Republic  
of Germany**

**Am Leineufer 51 City of Hannover, 30419, DE**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(531) 24.15.17;26.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини за производство на батерии, особено батерии за моторни возила во класата 7  
 кл. 9 апарат за пренесување (проведување), дистрибуција, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола (управување) на електричната енергија (electricity); акумулатори, батерии и полначи за батерии, вклучително и автомобилски стартер батерии и полначи за истите; уреди за мониторинг на батериите во класата 9

(210) ТМ 2011/765

(220) 14/07/2011

(442) 30/06/2012


(731) SOCIETY OF CABLE

TELECOMMUNICATIONS ENGINEERS, INC. a

New Jersey Corporation

140 PHILIPS ROAD, EXTON, PENNSYLVANIA 19341, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје  
 (540)



(531) 27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на здружување, имено, промовирање на интересите на инженерите за кабелски телекомуникации; услуги за акредитација, имено, развој и администрирање на стандарди и процедури за сертификација на професионалци во областа на телекомуникациите; услуги за истражување во областа на информатичката и телекомуникациската технологија; тестирање, анализа и евалуација на услугите на други со цел за сертификација; образовни услуги во областа на телекомуникациите

(210) ТМ 2011/772

(220) 15/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО

бул. „Србија“ бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

## SOLIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и сувомесни производи

(210) ТМ 2011/776

(220) 18/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје

ул.Никола Паралунов бр.3/56, Скопје - Карпош, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло зелена

(531) 06.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 главички од цвеќе, цвеќе, сушено, за украсување, цвеќе, (природно), цвеќе (венци од природно цвеќе), грмушки, дрво (дрво со кора), дрва, растителни семиња, растенија, растенија, сушени, за украсување, божиќни дрва, зрна [семе], садници

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), организирање дејности и советување за организирање дејности, компјутеризирана работа со датотеки, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови; односи со јавност; информациони агенции; маркетиншки истражувања, маркетиншки студии, објавување на текстови, услуги при продажба на големо и мало со: главички од цвеќе, цвеќе, сушено, за украсување, цвеќе, (природно), цвеќе (венци од природно цвеќе), грмушки, дрво (дрво со кора), дрва, растителни семиња, растенија, растенија, сушени, за украсување, божиќни дрва, зрна [семе], садници; услуги при увоз и извоз со: главички од цвеќе, цвеќе, сушени, за украсување, цвеќе, (природно), цвеќе (венци од природно цвеќе), грмушки, дрво (дрво со кора), дрва, растителни семиња, растенија, растенија, сушени, за украсување, божиќни дрва, зрна [семе], садници

кл. 44 хортикултура; воздушно и површинско распрскување ѓубрива и други земјоделски хемикалии; работење во расадници; дизајн (пејсажен дизајн); уништување (уништување штетници) за земјоделство, хортикултура и шумарство; хирургија на дрва; изнајмување опрема за земјоделство; ѓубрива и други земјоделски хемикалии (воздушно и површинско распрскување ѓубрива и други земјоделски хемикалии); аранжирање цвеќе; градинарство (пејсажно градинарство); уништување плевел; изработување венци; одржување тревници

(210) ТМ 2011/783

(220) 18/07/2011

(442) 30/06/2012

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Multimedia  
Vip Мултимедија

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои создаваат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиуми; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на

складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web-страници, услуги на дизајнирање на web-страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web-страници, web-центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци



(210) **TM 2011/787** (220) 19/07/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **Great Wall Motor Company Limited**  
**2266 Chaoyang South Street, Baoding, Hebei**  
**071000, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје  
(540)

**STEED**

(531) 27.05.17

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 37 моторни возила, одржување и поправка;  
бензиски станици за возила [полнење гориво и  
одржување]; поправање, вулканизирање гуми  
[гуми]; чистење возила; подмачкување возила  
[замастување]; заштитување од 'рфосување на  
возилата; полирање возила; поправање возила;  
миење возила

(210) **TM 2011/788** (220) 19/07/2011  
(442) 30/06/2012

(731) **Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ**  
**АД**

ул.Алексо Демниевски бр.18, 1400 Велес, МК  
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје  
(540)

**kristal**

(591) бела, жолта, црвена и црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 29 масла и масти за јадење; конзервирано,  
смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук;  
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни  
производи; месо риба, живина и дивеч;

рафинирано сончогледово масло, ладно цедено  
сончогледово масло, деликатесно масло од  
сусам, пченкарно масло, маргарин, мармалад,  
слатко, како, кокос

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,  
саго, замена за кафе; брашно и производи од  
жито, леб, производи од тесто и слатки,  
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за  
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);  
мирудии; мраз; соја, таан алва, локум, желе  
бонбони, шеќер

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски  
производи и зрнести производи што не се  
опфатени со другите класи; животни (живи);  
свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и  
природно цвеќе; храна за животни; пивски слад,  
сусам

(210) **TM 2011/1133** (220) 28/10/2011  
(442) 30/06/2005

(230) (300)

(731) **Друштво за градежништво и трговија**  
**МОДИНГ ДООЕЛ Експорт-Импорт, Тетово**  
ул.Илинденска б.б., Тетово, МК  
(540)

**moding**  
construction

(591) бела, црна, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градба (информации за градба); градба  
(надгледување /водење/ на градежни работи);  
консултации



# ПРЕГЛЕДИ

## ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

| (510) | (210)        | (510) | (210)        | (510) | (210)        |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Кл.1  | TM 2011/0674 |       | TM 2011/0738 |       | TM 2011/0569 |
|       | TM 2011/0751 |       | TM 2011/0751 |       | TM 2011/0571 |
|       | TM 2011/0753 | Кл.7  | TM 2011/0763 |       | TM 2011/0573 |
| Кл.3  | TM 2010/0061 | Кл.9  | TM 2011/0392 |       | TM 2011/0674 |
|       | TM 2011/0582 |       | TM 2011/0601 |       | TM 2011/0704 |
|       | TM 2011/0583 |       | TM 2011/0643 |       | TM 2011/0709 |
|       | TM 2011/0584 |       | TM 2011/0644 |       | TM 2011/0717 |
|       | TM 2011/0585 |       | TM 2011/0646 |       | TM 2011/0734 |
|       | TM 2011/0586 |       | TM 2011/0753 | Кл.29 | TM 2011/0514 |
|       | TM 2011/0587 |       | TM 2011/0763 |       | TM 2011/0623 |
|       | TM 2011/0588 | Кл.10 | TM 2011/0674 |       | TM 2011/0624 |
|       | TM 2011/0589 |       | TM 2011/0738 |       | TM 2011/0772 |
|       | TM 2011/0591 | Кл.11 | TM 2011/0743 |       | TM 2011/0788 |
|       | TM 2011/0592 |       | TM 2011/0760 | Кл.30 | TM 2011/0555 |
|       | TM 2011/0593 | Кл.12 | TM 2011/0683 |       | TM 2011/0649 |
|       | TM 2011/0594 |       | TM 2011/0707 |       | TM 2011/0716 |
|       | TM 2011/0595 |       | TM 2011/0741 |       | TM 2011/0721 |
|       | TM 2011/0596 | Кл.14 | TM 2011/0230 |       | TM 2011/0752 |
|       | TM 2011/0597 |       | TM 2011/0601 |       | TM 2011/0788 |
|       | TM 2011/0598 |       | TM 2011/0704 | Кл.31 | TM 2011/0627 |
|       | TM 2011/0617 | Кл.16 | TM 2011/0643 |       | TM 2011/0776 |
|       | TM 2011/0704 |       | TM 2011/0644 |       | TM 2011/0788 |
|       | TM 2011/0716 |       | TM 2011/0716 | Кл.32 | TM 2011/0688 |
|       | TM 2011/0736 |       | TM 2011/0736 |       | TM 2011/0721 |
|       | TM 2011/0759 | Кл.18 | TM 2011/0503 |       | TM 2011/0734 |
| Кл.5  | TM 2010/0061 |       | TM 2011/0571 | Кл.33 | TM 2011/0688 |
|       | TM 2010/1221 |       | TM 2011/0601 |       | TM 2011/0716 |
|       | TM 2011/0654 | Кл.20 | TM 2011/0503 |       | TM 2011/0734 |
|       | TM 2011/0657 |       | TM 2011/0688 |       | TM 2011/0735 |
|       | TM 2011/0665 |       | TM 2011/0743 | Кл.34 | TM 2011/0716 |
|       | TM 2011/0666 | Кл.21 | TM 2011/0743 |       | TM 2011/0744 |
|       | TM 2011/0667 | Кл.24 | TM 2011/0503 | Кл.35 | TM 2010/1097 |
|       | TM 2011/0668 |       | TM 2011/0697 |       | TM 2011/0230 |
|       | TM 2011/0690 |       | TM 2011/0709 |       | TM 2011/0502 |
|       | TM 2011/0736 | Кл.25 | TM 2011/0503 |       | TM 2011/0503 |

|              |       |              |       |              |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| TM 2011/0514 |       | TM 2011/0728 |       | TM 2011/0639 |
| TM 2011/0555 |       | TM 2011/0744 |       | TM 2011/0640 |
| TM 2011/0569 |       | TM 2011/0753 |       | TM 2011/0641 |
| TM 2011/0571 |       | TM 2011/0765 |       | TM 2011/0642 |
| TM 2011/0573 |       | TM 2011/0776 |       | TM 2011/0710 |
| TM 2011/0623 |       | TM 2011/0783 |       | TM 2011/0716 |
| TM 2011/0624 | Кл.36 | TM 2011/0604 | Кл.42 | TM 2011/0760 |
| TM 2011/0627 |       | TM 2011/0761 |       | TM 2011/0783 |
| TM 2011/0639 |       | TM 2011/0762 | Кл.43 | TM 2011/0503 |
| TM 2011/0640 | Кл.37 | TM 2011/0686 |       | TM 2011/0716 |
| TM 2011/0641 |       | TM 2011/0760 |       | TM 2011/0722 |
| TM 2011/0642 |       | TM 2011/0787 |       | TM 2011/0727 |
| TM 2011/0643 | Кл.38 | TM 2011/0716 |       | TM 2011/0728 |
| TM 2011/0644 |       | TM 2011/0783 | Кл.44 | TM 2008/1049 |
| TM 2011/0686 | Кл.39 | TM 2009/0875 |       | TM 2011/0738 |
| TM 2011/0697 | Кл.39 | TM 2011/0502 |       | TM 2011/0776 |
| TM 2011/0709 |       | TM 2011/0686 | Кл.45 | TM 2011/0639 |
| TM 2011/0710 | Кл.40 | TM 2011/0502 |       | TM 2011/0640 |
| TM 2011/0716 |       | TM 2011/0503 |       | TM 2011/0641 |
| TM 2011/0717 |       | TM 2011/0717 |       | TM 2011/0642 |
| TM 2011/0721 | Кл.41 | TM 2011/0502 |       |              |
| TM 2011/0727 |       | TM 2011/0503 |       |              |

## ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) босител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

| (731)                                                                                                          | (210)                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Abbott Healthcare Products B.V.                                                                                | MK/T/ 2011/690                   |
| BASF Agro B.V. Arnhem(NL)                                                                                      | MK/T/ 2011/751                   |
| BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d                                                                              | MK/T/ 2011/654                   |
| Brown-Forman Polska Sp. z.o.o., a Polish limited company                                                       | MK/T/ 2011/735                   |
| Coors Brewing Company                                                                                          | MK/T/ 2011/734                   |
| EINAR GROUP KFT                                                                                                | MK/T/ 2011/392                   |
| FIL Limited                                                                                                    | MK/T/ 2011/761<br>MK/T/ 2011/762 |
| Florim Gashi and N.T.P. SESAHR COLLECTION                                                                      | MK/T/ 2011/704                   |
| GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware | MK/T/ 2011/707                   |
| Great Wall Motor Company Limited                                                                               | MK/T/ 2011/787                   |

|                                                                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Groupon, Inc. (a Delaware corporation)                                                                                            | MK/T/ 2011/643<br>MK/T/ 2011/644                                     |
| Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG                                                                                     | MK/T/ 2011/688                                                       |
| JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH a corporation organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany | MK/T/ 2011/763                                                       |
| LG Electronics Inc.                                                                                                               | MK/T/ 2011/646                                                       |
| Lyxor Ltd.                                                                                                                        | MK/T/ 2011/604                                                       |
| MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA                                                                                         | MK/T/ 2011/741                                                       |
| NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as NISSAN MOTOR CO., LTD)                                                           | MK/T/ 2011/683                                                       |
| Novartis AG                                                                                                                       | MK/T/ 2011/665<br>MK/T/ 2011/666<br>MK/T/ 2011/667<br>MK/T/ 2011/668 |
| PRESTIJ-96 OOD                                                                                                                    | MK/T/ 2011/555                                                       |
| Societe des Produits NESTLE S.A.                                                                                                  | MK/T/ 2011/752                                                       |
| SOCIETY OF CABLE TELECOMMUNICATIONS ENGINEERS, INC. a New Jersey Corporation                                                      | MK/T/ 2011/765                                                       |
| Stafford-Miller (Ireland) Limited                                                                                                 | MK/T/ 2010/61                                                        |
| TDR d.o.o.                                                                                                                        | MK/T/ 2011/744                                                       |
| THE GILLETTE COMPANY                                                                                                              | MK/T/ 2011/759                                                       |
| ZADA Pharmaceuticals d.o.o                                                                                                        | MK/T/ 2011/657                                                       |
| A. M. ДООЕЛ                                                                                                                       | MK/T/ 2011/727                                                       |
| БУЛБИО НЦИДП                                                                                                                      | MK/T/ 2010/1221                                                      |
| Весна Миладинова and Сашко Миладинов                                                                                              | MK/T/ 2011/717                                                       |
| ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ Скопје                                                                                                          | MK/T/ 2011/709                                                       |
| ДОО Комфи Ангел, Прилеп                                                                                                           | MK/T/ 2011/697                                                       |
| Друштво за внатрешен и надворешен промет, производство и услуги АНТИПЛАМ Тони и други ДОО Скопје                                  | MK/T/ 2011/753                                                       |
| Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје                                                                         | MK/T/ 2011/783                                                       |
| Друштво за производство промет и услуги „РИЧЧИ“ Калем Адил ДООЕЛ Охрид                                                            | MK/T/ 2011/569<br>MK/T/ 2011/571<br>MK/T/ 2011/573                   |
| Друштво за производство трговија и услуги КАРМА КАША ДОО Скопје                                                                   | MK/T/ 2011/502<br>MK/T/ 2011/503                                     |
| Друштво за производство, промет и услуги ФОЈА КО ДООЕЛ Скопје                                                                     | MK/T/ 2011/776                                                       |
| Друштво за производство, трговија и услуги БЛУ СИТИ ДОО экспорт-импорт                                                            | MK/T/ 2010/1097                                                      |
| Друштво за производство, трговија и услуги БОНЕС ФАРМ ДОО экспорт-импорт Скопје                                                   | MK/T/ 2011/736                                                       |
| Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово                                             | MK/T/ 2011/721                                                       |
| Друштво за производство, трговија и услуги МЕМО ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје                                                               | MK/T/ 2011/716                                                       |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Друштво за производство, трговија и услуги ОЛИМПИА<br>МОТОРС ДОО увоз-извоз Скопје                                                                               | МК/Т/ 2011/686                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Друштво за трговија Б-ВОЧ ДОО Скопје                                                                                                                             | МК/Т/ 2011/601                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Друштво за трговија и декоративни услуги ФЛОВЕР АТЕЉЕ<br>ДОО СКОПЈЕ                                                                                              | МК/Т/ 2011/627                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Друштво за трговија и услуги АИРКОН ДОО увоз-извоз<br>Скопје                                                                                                     | МК/Т/ 2011/760                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО                                                                                                                     | МК/Т/ 2011/649<br>МК/Т/ 2011/772                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Здружение за кардиоваскуларна хирургија на Република<br>Македонија, Скопје                                                                                       | МК/Т/ 2011/738                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Здружение на слободните и признати сидари ГОЛЕМА<br>ЛОЖА НА МАКЕДОНИЈА, Скопје                                                                                   | МК/Т/ 2011/639<br>МК/Т/ 2011/640<br>МК/Т/ 2011/641<br>МК/Т/ 2011/642                                                                                                                                                                                                                                           |
| Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД<br>МЛЕКАРА БИТОЛА,                                                                                             | МК/Т/ 2011/514                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кошаркарски клуб ФЕНИКС 2010 Скопје                                                                                                                              | МК/Т/ 2011/710                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| МУКАДЕЗЕ ДАУТИ                                                                                                                                                   | МК/Т/ 2011/674                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Олимпија ВМ д.о.                                                                                                                                                 | МК/Т/ 2011/230                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Прехранбена индустрија БЛАГОЈ ЃОРЕВ АД                                                                                                                           | МК/Т/ 2011/788                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Приватна здравствена установа - Поликлиника со<br>ординација по општа стоматологија, ординација по општа<br>медицина и биохемиска лабораторија АЛТЕА Прилеп П.О. | МК/Т/ 2008/1049                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ТАМАРО                                                                                                                                                           | МК/Т/ 2011/728                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ                                                                                                                                     | МК/Т/ 2011/743                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Трговско друштво за производство, трговија, угостителство<br>и услуги ХИТ 73 ДОО увоз-извоз                                                                      | МК/Т/ 2011/623                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Трговско друштво за производство, трговија, угостителство<br>и услуги ХИТ 73 ДОО увоз-извоз                                                                      | МК/Т/ 2011/624                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тренд Плус доо                                                                                                                                                   | МК/Т/ 2011/722                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ФАМИЛИ ТРАНС ДОО Битола                                                                                                                                          | МК/Т/ 2009/875                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  | МК/Т/ 2011/582<br>МК/Т/ 2011/583<br>МК/Т/ 2011/584<br>МК/Т/ 2011/585<br>МК/Т/ 2011/586<br>МК/Т/ 2011/587<br>МК/Т/ 2011/588<br>МК/Т/ 2011/589<br>МК/Т/ 2011/591<br>МК/Т/ 2011/592<br>МК/Т/ 2011/593<br>МК/Т/ 2011/594<br>МК/Т/ 2011/595<br>МК/Т/ 2011/596<br>МК/Т/ 2011/597<br>МК/Т/ 2011/598<br>МК/Т/ 2011/617 |
| Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија "АЛКАЛОИД"<br>АД - Скопје                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID\* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
  
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

\* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **19350** (151) 27/04/2012

(210) ТМ 2009/962 (220) 30/09/2009

(181) 30/09/2019

(450) 30/06/2012

(732) **АНГОР ДООЕЛ**

**"15 Корпус" 22, Струга, МК**

(540)



(591) црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 хемиски производи за фотографија, рамножување, копирање и печатење; развивачи, тонери, фиксери, супстанции за фиксирање, печатарски бои: пигменти за печатење, тонери за употреба во касети, касета со тонер за употреба во фотокопир машини, факсови, печатарски машини и печатачи; бои за употреба во касети, бои за употреба во касети со валци

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и домашна употреба; материјали што ги користат уметниците, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени со другите класи

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тонер касети, инк-џет кертриџи, пибони и други потрошни материјали за фотокопир машини, факсови, печатарски машини и ласерски и инк-џет печатачи; магнетски и оптички медиуми за запис на податоци; материјали за рециклирање на тонер касети, инк-џет кертриџи, рибони,

потрошни материјали за фотокопирање, хартија за печатачи

(111) **19349**

(151) 27/04/2012

(210) ТМ 2009/963

(220) 30/09/2009

(181) 30/09/2019

(450) 30/06/2012

(732) **АНГОР ДООЕЛ**

**"15 Корпус" 22, Струга, МК**

(540)



(591) црна, црвена, светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 хемиски производи за фотографија, рамножување, копирање и печатење; развивачи, тонери, фиксери, супстанции за фиксирање, печатарски бои: пигменти за печатење, тонери за употреба во касети, касета со тонер за употреба во фотокопир машини, факсови, печатарски машини и печатачи; бои за употреба во касети, бои за употреба во касети со валци

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјали, фотографии; канцелариски материјал, лепила за канцелариска и домашна употреба; материјали што ги користат уметниците, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени со другите класи

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на тонер касети, инк-џет кертриџи, пибони и други потрошни материјали за фотокопир машини, факсови, печатарски машини и ласерски и инк-џет печатачи; магнетски и оптички медиуми за



запис на податоци; материјали за рециклирање на тонер касети, инк-џет кертриџи, рибони, потрошни материјали за фотокопирање, хартија за печатачи

(111) **19351** (151) 27/04/2012  
(210) ТМ 2009/978 (220) 05/10/2009  
(181) 05/10/2019  
(450) 30/06/2012

(732) **Фудбалска федерација на Македонија**  
**ул.8-ма Ударна Бригада 31-а, 1000 Скопје, МК**  
(540)



(591) црвена, темно сина и жолта  
(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, фотографии, канцелариски материјал, материјали за обука и настава

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **19354** (151) 04/05/2012  
(210) ТМ 2009/1026 (220) 26/10/2009  
(181) 26/10/2019  
(450) 30/06/2012

(732) **Друштво за угостителство, трговија и услуги СФ експорт импорт Даниел ДООЕЛ, Скопје, МК**

**ул. Георги Димитров бр. 48/2-5, Скопје-Кисела Вода, МК**

(540)



(591) -

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **19347** (151) 27/04/2012  
(210) ТМ 2010/700 (220) 11/06/2010  
(181) 11/06/2020  
(450) 30/06/2012

(732) **Агенција за привремено вработување ТРЕНКВАЛДЕР ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ СКОПЈЕ**

**ул.29-ти Ноември бр.62/1-1, Скопје, МК**

(740) Јован Најденовски

ул. Димитрие Чуповски бр. 21-мезанин

(540)

**trenkwalder**

(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална  
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **19359** (151) 18/05/2012  
(210) ТМ 2010/820 (220) 14/07/2010  
(181) 14/07/2020

(450) 30/06/2012

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ММ ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје  
ул. Народен фронт 5/3-1, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, сина, жолта, бела, виолетова, кафена, зелена, црна, розева и беж

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) 19360 (151) 04/05/2012

(210) ТМ 2010/860 (220) 26/07/2010

(181) 26/07/2020

(450) 30/06/2012

(732) Трговско радиодифузно друштво  
АЛСАТ-М ДОО Скопје  
бул. Крсте Мисирков бр. 7, ДТЦ Мавровка  
Ламела Ц, 7-ти кат Скопје, МК  
(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации, телевизиски активности

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

(111) 19355

(151) 04/05/2012

(210) ТМ 2010/1037

(220) 15/09/2010

(181) 15/09/2020

(450) 30/06/2012

(732) ПЗУ „ДИЈАГНОСТИКА МИКРОЛАБ“  
ул. Железничка бр. 32/1-1, 1000 Скопје, МК  
(540)



(591) зелена, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 42 услуги за индустриска анализа и истражување

кл. 44 медицински услуги

(111) 19362

(151) 18/05/2012

(210) ТМ 2010/1078

(220) 24/09/2010

(181) 24/09/2020

(450) 30/06/2012

(732) Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид  
ул. 15 Корпус 66 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28, 1000, Скопје  
(540)



(591) зелена, бела, црна, кафена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 јаткасто овошје (бразилски ореви)  
 кл. 35 огласување; водење на работење;  
 управување со работи; услуги при трговија на  
 големо и мало и увоз-извоз со јаткасто овошје  
 (бразилски ореви)

(111) **19352** (151) 04/04/2012  
 (210) ТМ 2010/1271 (220) 18/11/2010  
 (181) 18/11/2020  
 (450) 30/06/2012

(732) **Cheminova A/S**

**Thyboronvej 78, DK-7673 Harboore, DK**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

## FORTIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пестициди, вклучително инсектициди,  
 хербициди и фунгициди

(111) **19322** (151) 27/04/2012  
 (210) ТМ 2010/1335 (220) 26/11/2010  
 (181) 26/11/2020  
 (450) 30/06/2012

(732) **ИВАНА КНЕЖИЌ**

**ул.Бихаќка бр.10-42, 1000 Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА  
 ДОО

бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и  
 производите изработени од нив или преслечени  
 со нив, кои не се опфатени со другите класи,  
 накит, бижутерија, скапоцени камења,  
 часовници и хронометарски инструменти

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се  
 опфатени со другите класи, покривки за кревети  
 и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **19336** (151) 27/04/2012  
 (210) ТМ 2010/1340 (220) 29/11/2010  
 (181) 29/11/2020  
 (450) 30/06/2012

(732) **Друштво за производство на  
 мелнички, пекарски и слаткарски производи,  
 промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО  
 ЛУКС АД Скопје**

**бул.,Македонско-косовска бригада" бр.44,  
 Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, кафена, светло кафена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни  
 преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и  
 варено овошје и зеленчук, желе, џемови,  
 компоти, јајца, млеко и млечни производи,  
 масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,  
 саго, замена за кафе; брашно и производи од  
 жита, леб, производи од тесто и слатки,  
 сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за  
 печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);  
 мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други  
 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **19335** (151) 27/04/2012  
 (210) ТМ 2010/1341 (220) 29/11/2010  
 (181) 29/11/2020  
 (450) 30/06/2012

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

бул.,Македонско-косовска бригада" бр.44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат  
 ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје  
 (540)



(591) зелена, темно зелена, бела, кафена, светло кафена, жолта и светло жолта

(551) индивидуална  
 (510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **19358** (151) 04/05/2012  
 (210) ТМ 2010/1430 (220) 16/12/2010  
 (181) 16/12/2020  
 (450) 30/06/2012

(732) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

ул. Скупи бб, МК

(540)

**Огласник** 

(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална  
 (510, 511)

кл. 16 брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи/ обвивки /хартиени производи/ обвивки, корици /хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници /печатени работи/; плакати/постери/, проспекти, публикации, разгледници, регистри /книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници) /возни редови/, хартија, часописи

кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри

кл. 35 демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови,

обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/; помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, промоција /продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламната документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), ширење на рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

(111) **19342** (151) 27/04/2012  
(210) ТМ 2010/1444 (220) 22/12/2010  
(181) 22/12/2020  
(450) 30/06/2012

(732) **Македонски Телеком А.Д.-Скопје**  
**Орце Николов б.б.-Скопје, МК**  
(540)



(591) циклама, бела  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 38 телекомуникации

(111) **19327** (151) 27/04/2012  
(210) ТМ 2010/1464 (220) 23/12/2010  
(181) 23/12/2020  
(450) 30/06/2012

(732) **Amgen Inc. (State of Delaware)**  
**One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA**  
**91320-1799, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје  
(540)

## PROLIA

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **19329** (151) 27/04/2012  
(210) ТМ 2010/1481 (220) 31/12/2010  
(181) 31/12/2020  
(450) 30/06/2012

(732) **SANOFI- AVENTIS**  
**174, avenue de France, 75013 Paris, FR**  
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ  
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768  
(540)

## MIGRAPRIM

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **19353** (151) 10/04/2012  
(210) ТМ 2011/153 (220) 24/02/2011  
(181) 24/02/2021  
(450) 30/06/2012

(732) **Друштво за производство и трговија и услуги ДЕЦО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**  
**Ул.Максим Горки бр.16 Скопје, МК**  
(540)



(591) зелена, црвена, жолта и темно розова  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 3 козметички производи  
кл. 25 облека, обувки и капи  
кл. 28 игри и играчки



кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: колички за деца, додатоци за колички, седишта за кола, релаксатори и носилки, креветчиња, столица за хранење, оградици, кадички, шишиња, цуцли, лажалки, глодалки, додатоци за лажалки, прибор за јадење, производи за хигиена, пумпии и влошки за гради, стерилизатори, термоси

(111) **19346** (151) 27/04/2012  
(210) ТМ 2011/171 (220) 01/03/2011  
(181) 01/03/2021  
(450) 30/06/2012

**(732) Друштво за производство и трговија ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје**  
**ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, МК**  
(740) Александра Трајчовска, адвокат  
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000  
(540)

## BUCURUK

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси  
кл. 25 облека, обувки и капи  
кл. 35 огласување, рекламирање, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) **19345** (151) 27/04/2012  
(210) ТМ 2011/172 (220) 01/03/2011  
(181) 01/03/2021  
(450) 30/06/2012

**(732) Друштво за производство и трговија ФАСХИОН МОДА ДОО Скопје**  
**ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје, МК**  
(740) Александра Трајчовска, адвокат  
Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000  
(540)


## PANCO

(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со други класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи  
кл. 35 огласување, рекламирање, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) **19348** (151) 27/04/2012  
(210) ТМ 2011/174 (220) 01/03/2011  
(181) 01/03/2021  
(450) 30/06/2012

**(732) Друштво за промети услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**  
**Источна индустриска зона бб, Н.Маџари, 1000 Скопје, МК**  
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ  
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје  
(540)



(591) -  
(551) индивидуална  
(510, 511)  
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етрични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **19326** (151) 27/04/2012  
(210) ТМ 2011/176 (220) 03/03/2011  
(181) 03/03/2021  
(450) 30/06/2012

**(732) Друштво за маркетинг ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО увоз-извоз Скопје**  
**Бул.Јане Сандански бр.38/1-35, Аеродром, 1000 Скопје, МК**  
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје  
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје  
(540)





(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика

кл. 20 мебел и делови од мебел од дрво, пластика и стакло

кл. 35 огласување, маркетинг услуги, маркетинг истражувања и студии

кл. 41 снимање филмови, видео продукција, 3Д анимација и графички дизајн

(111) **19331** (151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/179 (220) 03/03/2011

(181) 03/03/2021

(450) 30/06/2012

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ**  
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК  
(540)

## БИЛЈАНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода, и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. 43 услуги на подготвување на пијалаци

(111) **19332** (151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/180 (220) 03/03/2011

(181) 03/03/2021

(450) 30/06/2012

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ**  
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК

(540)



(591) жолта, зелена, темно-зелена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. 43 услуги на подготвување на пијалаци

(111) **19333** (151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/181 (220) 03/03/2011

(181) 03/03/2021

(450) 30/06/2012

(732) **Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ**  
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК  
(540)



(591) жолта, сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со безалкохолни пијалаци

кл. 43 услуги на подготвување на пијалаци

(111) **19334** (151) 27/04/2012  
 (210) ТМ 2011/182 (220) 03/03/2011  
 (181) 03/03/2021  
 (450) 30/06/2012

(732) **Трговско друштво за вработување на  
 инвалидни лица за производство и трговија  
 СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ  
 ул.Железничка бб, 6000 Охрид, МК  
 (540)**



(591) црвена, жолта, сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од  
 овошје и овошни сокови, сирупи и други  
 препарати за производство на пијалаци

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало  
 со безалкохолни пијалаци

кл. 43 услуги на подготвување на пијалаци

(111) **19328** (151) 27/04/2012  
 (210) ТМ 2011/183 (220) 03/03/2011  
 (181) 03/03/2021  
 (450) 30/06/2012

(732) **YILDIZ HOLDING A.S.**

**Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B.  
 Camlica, Uskudar, ISTANBUL, TR**

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА  
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА  
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  
 п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје  
 (540)**



(591) жолта, кафена, окер и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,  
 саго, замена за кафе; брашно и производи  
 направени од жита, леб, тестенини и слатки,  
 чоколади, чоколадни производи и чоколатца,  
 бисквити, филувани и прелиени бисквити,  
 колачиња, торти, вафли, бонбони, мед,  
 шеќерен сируп; квасец, прашок за печење; сол,  
 сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии;  
 сладоледи, мраз

(111) **19323** (151) 27/04/2012  
 (210) ТМ 2011/184 (220) 03/03/2011  
 (181) 03/03/2021  
 (450) 30/06/2012

(732) **Twofathers Limited**

**12 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3RT, UK**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје  
 (540)

## BOUX AVENUE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметика, прибор за лична хигиена,  
 препарати за косата; парфеми и други  
 парфимирани производи; пенлива купка, гел за  
 туширање, сапуни за лична употреба, креми за  
 тело, масла за тело; производи за лична нега,  
 имено гелови и лосиони за после бричење,  
 антиперспирант, вештачки нокти, стипса за  
 лице, стипса за кожа, масло за бањање, масло  
 за тело, боја за тело, зрнца за бањање, соли за  
 бањање, руменило, сјај за тело, спреј за тело,  
 за чистење тело, за миенење тело, за триење

тело, гел за тело, пенеста крема за тело, за полирање тело. за пилинг на тело, бронзер за тело, пенлива купка, за чистење лице, колонска вода, стапчиња обложени со памук, креми за тело, крема за кутикули, крема за очи. крема за лице, крема за раце, крема за стапала, деодоранс, пилинзи за кожа, гелови за очи, моливи за шминкање очи, сенка за очи, туш за очи, спреј за лице. за пилинг на лице, тонер за лице, основа, миризлив распрскувач за тело, "миризлив спреј за тело, кондиционер за коса, бои за коса, сјај за коса, за плакнење на коса, шампон за коса, креми за отстранување влакна, спреј за коса, гел за стилизирање коса, пенеста крема за стилизирање коса, лосион за тело, лосион за раце, лосион за лице, лосион за стапала, балзам за усни, сјај за усни. моливи за шминкање усни, кармин, течна сенка, моливче за усни, молив за усни, шминка за тело, шминка за лице, отстранувач на шминка, маскара, крема за масажа, масла за масажа, пенкала за корекција на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак за нокти, не-медицински коректор во стик, не-медицински чистач за лице, не-медицински спреј, не-медицинска маст за масажа, хартивчиња за впивање масти од кожата, парфем, шампон, пудра за тело, пудра за лице, пудра за стапала, пезма, руж, крема за бричење, соли за кожа за триење, гел и крема за туширање, крема за бронзирање на кожата, сапун за тело, сапун за лице, сапун за раце, заштита од сонце за тело и лице, лосион за тело за потемнување, лосион за лице за потемнување, лосион за тело за самотемнување, лосион за лице за самотемнување, лосион за тело за пред сончање, лосион за лице за пред сончање, лосион за лице за после сончање, лосион за тело за после сончање. пудра; стапчиња за кутикули

кл. 4 свеќи, миризливи и ароматични свеќи; илуминанти, восочни свеќи. ноќни светилки, фитилји и масло за ламба

кл. 25 облека; обувки; капи; артикли од облека за жени и девојки; долна облека, долна облека (lingerie), ноќна облека, секојдневна облека, кошули за спиење, панталони за спиење, горна

облека за спиење, пижами, комплети пижами, беби-дол ноќни фустани, ноќни фустани, кимона, наметки, тоги и покривки; маици, блузони со качулка, џакети, горна облека, панталони, капри панталони, саронги; поткошули, елечиња, комбинизони, боксерки; обувки, влечки, ниски женски обувки, чорапи; капи, шешири; маски за лице; облека, имено градници, спортски градници, кратки корсети, корсети, костуми за тело, аксесоари за градници, имено прерамки за градници, проширувачи на градници, перничкиња за градници, самолепливи ленти за подршка за облека, покривки за брадавици; комбинизони, женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs), боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна облека(lingerie), неглижеа, пижами, ноќници, бањарки, елечиња, ноќници со кратки ногавици(teddies), кошули за спиење, панталони за спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети боксерки, кимона, маици, горна облека што се врзува околу БраТ(halter tops), горна облека без ракави(tank tops), кратка горна облека без ракави(crop tops), кошули, панталони, шорцеви, џемпери, Капри, здолништа, фустани, блејзери, блузи, џакети, палта, панталони, костуми, фармерки, елеци, долни тренерки, горни тренерки, кратки долни тренерки, комплети тренерки, тренерки за џогирање, гаќи, поткошули, долна облека, облека за капење, наметки за плажа, ленти за глава, ракавици, шалови, шапки, капи, вратоврски и колани; женски обувки, имено чевли, влечки, сандали, ниски женски обувки, чевли за вежбање и чевли за трчање

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; маркетинг; маркетинг услуги; услуги за малопродажба преку продавници или онлајн поврзани со сапуни, парфеми, етерични масла, козметика, лосиони за коса, производи за лична нега, свеќи, очила за сонце и очила, рамки и футроли за очила за сонце и очила, маски за одмарање на очите, накит, брошеви, бразлетни,

часовници, игли за капи, беџови, игли (значки) за ревер, копчиња за манжетни, стеги за вратоврски, игли за вратоврски, штипки за вратоврски, шноли за вратоврски, копчиња за крагни и кошули, прстени за марами, прстени за клучеви, печатени материјали, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска употреба, печатени публикации, журнаи, брошури, календари, каталози, дневници, етикети и налепници, тетратки, книги, корици за книги, маркери за книги, гравури, пенкала, моливи, футроли за пенкала или моливи, торби, багаж, патни торби, секојдневни торби, спортски торби, големи патни торби, куфери, ранци, рачни торби, тоалетни и козметички торби, футроли за машини, акт чанти, ремени, паричници, држачи за картички, држачи за чековни книшки, чанти, стапови за одење, чадори и чадори за сонце, мебел, мебел за домаќинството, огледала и рамки за слики, кошници за веш, кутии за складирање, перничкиња, стакларија, садови, чаши, чинии, сервиси за јадење, керамика, порцелан, земјени садови и емајлирани садови, садови за готвење, прибори и контејнери за домаќинството, супени чинии и супени диспензери, држачи за шамичкиња, четки, чешли и сунѓери, чинии, вазни и саксии, свеќници и држачи за свеќи, прекривачи за кревети и маси, платно за домаќинството, платнени облеку, постелнини, платнени покривки за маси, перници, прекривки за перници, навлаки за перници, чаршафи, перјани прекривачи, перјани јоргани, навлаки за перјани јоргани и перјани прекривачи, јоргани, шамивчиња од текстил за отстранување шминка, облеку, обувки, капи, долна облеку, долна облеку (lingerie), ноќна облеку, секојдневна облеку, кошули за спиење, панталони за спиење, горна облеку за спиење, пиџами, комплети пиџами, беби-дол ноќни фустани, ноќни фустани, кимона, наметки, тоги и покривки, маици, блузони со качулка, џакети, горна облеку, панталони, капри панталони, саронги, поткошули, елечиња, комбинизони, боксерки, обувки, влечки, ниски женски чизми, чорапи, капи, шешири, маски за лице, градници, спортски градници, кратки корсети, корсети,

костуми за тело, прерамки за градници, проширувачи на градници, перничкиња за градници, самолепливи ленти за подршка за облеку, покривки за брадавици, комбинизони, женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs), боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна облеку(lingerie), неглиџеа, пиџами, ноќници, бањарки, елечиња, ноќници со кратки ногавици(teddies), кошули за спиење, панталони за спиење, беби-дол, Капри комплети, комплети боксерки, кимона, маици, горна облеку што се врзува околу врат(halter tops), горна облеку без ракави(tank tops), кратка горна облеку без ракави(crop tops), кошули, панталони, шорцеви, џемпери, Капри, здолништа, фустани, блејзери, блузи, жакети, палто, панталони, костуми, фармерки, елечи, долни тренерки, горни тренерки, кратки долни тренерки, тренерки, тренерки за џогирање, гаќи, поткошули, долна облеку, облеку за капење, наметки за плажа, ленти за глава, ракавици, шалови, шапки, капи, вратоврски и каиши, чевли, влечки, сандали, ниски женски обувки, чевли за вежбање и чевли за трчање, играчки, игри и работи за играње, карти за играње; заедничко изложување за придобивка на другите, на разновидни козметики, прибор за лична хигиена, препарати за косата, парфеми и други парфимирани производи, пенлива купка, гел за туширање, сапуни, креми за тело, масла за тело, производи за лична нега, имено гелови и лосиони за после бричење, антиперспирант, вештачки нокти, стипса за лице, стипса за кожа, масло за бањање, масло за тело, боја за тело, зрнца за бањање, соли за бањање, руменило, сјај за тело, спреј за тело, за чистење тело, за миенење тело, за триенење тело, гел за тело, пенеста крема за тело, за полирање тело, за пилинг на тело, бронзер за тело, пенлива купка, за чистење лице, колонска вода, стапчиња обложени со памук, креми за тело, крема за кутикули, крема за очи, крема за лице, крема за раце, крема за стапала, деодоранс, пилинзи за кожа, гелови за очи, моливи за шминкање очи,

сенка за очи, туш за очи, спреј за лице, за пилинг на лице, тонер за лице, основа, миризлив распрскувач за тело, миризлив спреј за тело, кондиционер за коса, бои за коса, сјај за коса. за плакнење коса, шампон за коса, креми за отстранување влакна, спреј за коса, гел за стилизирање коса, пенеста крема за стилизирање коса, лосион за тело, лосион за раце, лосион за лице, лосион за стапала, балзам за усни, сјај за усни, моливи за шминкање усни, кармин, течна сенка. моливче за усни, молив за усни, шминка за тело, шминка за лице, отстранувач на шминка, маскара, крема за масажа, масла за масажа, пенкала за корекција на нокти, лак за нокти, отстранувач на лак за нокти, не-медицински коректор во стик, не-медицински чистач за лице, не-медицински спреј, не-медицинска маст за масажа, хартивчиња за впивање масти од кожата, парфем, шампон, пудра за тело, пудра за лице, пудра за стапала, пезма, руж, крема за бричење, соли за триење на кожа, гел и крема за туширање, крема за бронзирање на кожата, сапун за тело, сапун за лице, сапун за раце, заштита од сонце за тело и лице, лосион за потемнување за тело, лосион за лице за потемнување, лосион за тело за самопотемнување, лосион за лице за самопотемнување, лосион за тело за пред сончање, лосион за пред сончање за лице, лосион за после сончање за лице, лосион за лице за после сончање, пудра, стапчиња за кутикули, свеќи, миризливи и ароматични свеќи, илуминанти, восочни свеќи, ноќни светилки, фитилџи и масло за ламба, наочари за сонце и очила, рамки и футроли за наочари за сонце и очила, маски за одмарање на очите, накит и имитација на накит, брошеви, бразлетни, производи изработени од благородни метали или преслечени со нив, кутии за накит од благородни метали, часовници и рачни часовници, штоперици, ремчиња и бразлетни за часовници, игли за капи, беџови, игли (значки) за ревер, копчиња за манжетни, стеги за вратоврски, игли за вратоврски, штипки за вратоврски и шноли за вратоврски, копчиња за крагни и кошули, прстени за марами, прстени за

клучеви, хартија, картон и производите од нив, печатени материјали, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска употреба, пластични материјали за пакување, коверти, печатени публикации, журнаи, периодичници, брошури, календари, каталози, дневници, етикети и налепници, фотографски албуми, поштенски картички, честитки, материјали за обвиткување и пакување, тетратки, книги, корици за книги, маркери за книги, гравури, пенкала, моливи, футроли за пенкала или моливи, производи направени од кожа и имитација на кожа, патни кофчези и патувачки торби, багаж, патни торби, секојдневни торби, спортски торби, големи патни торби, куфери, ранци, рачни торби, тоалетни и козметички торби, футроли за машини, акт чанти, ремени, паричници, држачи за картички, држачи за чековни книшки, чанти, стапови за одење, чадори и чадори за сонце, мебел, мебел за домаќинството, огледала и рамки за слики, кошници за веш, кутии за складирање, пернички, стакларија, садови, чаши, чинии, сервиси за јадење, керамика, порцелан, земјени садови и емајлирани садови. декоративни производи, садови за готвење, прибори и контејнери за домаќинството, супени чинии и супени диспензери, држачи за шамифчиња, четки, чешли и сунѓери, чинии, вазни и саксии, свеќници и држачи за свеќи, текстил и текстилни производи, прекривачи за кревети и маси платно за домаќинството, платнени облеку, постелнини, платнени покривки за маси, перници, завеси и черги, ќилими, черги за патување, прекривки за перници, навлаки за перници, чаршафи, пешкири, перјани прекривачи, перјани јоргани, навлаки за перјани јоргани и перјани прекривачи, јоргани, простирки за купатила, салфети, салфетки, пешкири за лице, фланели, шамичиња од текстил (за отстранување шминка), облеку, обувки, капи, артикли од облеку за жени и девојки, долна облеку, долна облеку (lingerie), ноќна облеку, секојдневна облеку. кошули за спиење, панталони за спиење, горна облеку за спиење, пиџами, комплекти пиџами, беби-дол ноќни фустани,



ноќни фустани, кимона, наметки, тоги и покривки, маици, блузони со качулка, џакети, горна облека, панталони, капри панталони, саронги, поткошули, елечиња, комбинизони, боксерки, обувки, влечки, ниски женски чизми, чорапи, капи, маски за лице; облека, имено градници, спортски градници, кратки корсети, корсети, костуми за тело, аксесоари за градници, имено прерамки за градници, проширувачи на градници, перничина за градници, самолепливи ленти за подршка за облека, покривки за брадавици, комбинизони, женски гаќички, г-танги(g-strings), танги, женски боксерки, бикини, машки тесни гаќи(briefs), боксерки, подвезици, мидери, саронги, високи чорапи, трикотажа, хулахопки, чорапи, дебели хулахопки, бодија, хеланки, поткошули, долна облека(lingerie), неглижеа, пижами, ноќници, бањарки, елечиња, ноќници со кратки ногавици (teddies), кошули за спиење, панталони за спиење, беби-дол, Капри комплекти, комплекти боксерки, кимона, маици, горна облека што се врзува околу врат(halter tops), горна облека без ракави(tank tops), кратка горна облека без ракави (crop tops), кошули, панталони, шорцеви, џемпери, Капри, здолништа, фустани, блејзери, блузи, џакети, палта, панталони, костуми, фармерки, елеци, долни тренерки, горни тренерки, кратки долни тренерки, комплекти тренерки, тренерки за цогирање, гаќи, поткошули, долна облека, облека за капење, наметки за плажа, ленти за глава, ракавици, шалови, шапки, капи, вратоврски и каиши, чевли, влечки, сандали, ниски женски обувки, чевли за вежбање и чевли за трчање, играчки, игри и работи за играње, забавни новитети во вид на сувенири, карти за играње, делови, рпрема и додатоци за сите наведени производи, овозможувајќи им на потрошувачите соодветно да ги видат и купат производите од малопродажни продавници, од интернет страна, од каталог за порачување по пошта или преку телекомуникациски средства

(111) **19344**

(151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/187

(220) 03/03/2011

(181) 03/03/2021

(450) 30/06/2012

(732) **MN PHARMACEUTICALS****Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:****5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

**GASTRAZOL**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **19343**

(151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/188

(220) 03/03/2011

(181) 03/03/2021

(450) 30/06/2012

(732) **MN PHARMACEUTICALS****Pak is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Son. No:****5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

**FLUMEN**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **19325**

(151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/191

(220) 04/03/2011

(181) 04/03/2021

(450) 30/06/2012

(732) **ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје****ул.Индустриска бр.6, МК**

(540)



(591) зелена и црна

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

(111) **19324**

(151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/193

(220) 07/03/2011

(181) 07/03/2021


(450) 30/06/2012

(732) **EXPRESS, LLC. a Delaware limited liability company**
**1 Express Drive, Columbus, Ohio 43230, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 очила за сонце

(111) **19330**

(151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/194

(220) 07/03/2011

(181) 07/03/2021

(450) 30/06/2012

(732) **NOVARTIS AG**
**4002 Basel, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

**DAILIES AIR140**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 оптички апарати и инструменти; контактни леќи

(111) **19337**

(151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/195

(220) 07/03/2011

(181) 07/03/2021

(450) 30/06/2012

(732) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
**Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материји за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **19338**

(151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/196

(220) 07/03/2011

(181) 07/03/2021

(450) 30/06/2012

(732) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
**Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 1000 Скопје, МК**

(540)

**MOM&BABY**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на заби

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (111) <b>19339</b> | (151) 27/04/2012 |
| (210) ТМ 2011/197  | (220) 07/03/2011 |
|                    | (181) 07/03/2021 |
|                    | (450) 30/06/2012 |

**(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС  
КОМПАНИ ДОО**

**Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,  
1000 Скопје, МК**  
(540)

### AMBIEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (111) <b>19340</b> | (151) 27/04/2012 |
| (210) ТМ 2011/198  | (220) 07/03/2011 |
|                    | (181) 07/03/2021 |
|                    | (450) 30/06/2012 |

**(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС  
КОМПАНИ ДОО**

**Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,  
1000 Скопје, МК**  
(540)

### LANE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **19341**

(151) 27/04/2012

(210) ТМ 2011/200

(220) 07/03/2011

(181) 07/03/2021

(450) 30/06/2012

**(732) Друштво за промет и услуги ФОБАС  
КОМПАНИ ДОО**

**Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари,  
1000 Скопје, МК**  
(540)

### ORHIDEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(111) **19361**

(151) 08/05/2012

(210) ТМ 2011/220

(220) 09/03/2011

(181) 09/03/2021

(450) 30/06/2012

**(732) МОНМАР ДОО**

**ул.Народен фронт 19А лок.5, Скопје, МК**  
(540)



(591) црна и бала

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) **19363**

(151) 18/05/2012

(210) ТМ 2011/238

(220) 14/03/2011

(181) 14/03/2021

(450) 30/06/2012

**(732) Друштво за проиаводство услуги и  
трговија МБС Македонски бизнис сервис  
дооел Скопје**

**бул.Јане Сандански 32-2-18, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 соларни уреди и системи

(111) **19357** (151) 17/04/2012

(210) ТМ 2011/310 (220) 04/04/2011

(181) 04/04/2021

(450) 30/06/2012

**(732) Друштво за услуги, угостителство и трговија ОРАНГЕ ИНН ДОО СКОПЈЕ**  
**ул.Тодор Паница бр.2, Скопје, Кисела Вода, МК**

(540)



(591) портокалова, зелена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци и привремено сместување

(111) **19356**

(151) 17/04/2012

(210) ТМ 2011/315

(220) 05/04/2011

(181) 05/04/2021

(450) 30/06/2012

**(732) Д.П.П.У. Димима**

**улица 31, број 23 Волково, МК**

(540)



(591) виолетова, зелена, сина, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 патни торби и куфери

кл. 20 рамки за слики, производи од дрво, плута, трска

кл. 22 мрежи, шатори, вреќи и торби

кл. 24 текстил и текстилни производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 27 сидни тапети

кл. 28 игри и играчки

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: игри, играчки, текстил, облека, обувки, рамки за слики, бижутерија, чадори за дожд и сонце, куфери и патни торби

# ПРЕГЛЕДИ

## ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

| (510) | (111) | (510) | (111) | (510) | (111) |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Кл.2  | 19349 | Кл.25 | 19345 | Кл.38 | 19332 |
|       | 19350 |       | 19346 |       | 19333 |
| Кл.3  | 19323 |       | 19356 |       | 19334 |
|       | 19337 |       | 19322 |       | 19337 |
|       | 19338 |       | 19323 |       | 19345 |
|       | 19339 |       | 19345 |       | 19346 |
|       | 19340 |       | 19346 |       | 19347 |
|       | 19341 |       | 19351 |       | 19349 |
|       | 19348 |       | 19353 |       | 19350 |
|       | 19353 |       | 19356 |       | 19351 |
| Кл.4  | 19323 | Кл.27 | 19356 |       | 19353 |
| Кл.5  | 19327 | Кл.28 | 19353 |       | 19355 |
|       | 19329 |       | 19356 |       | 19356 |
|       | 19337 |       | 19358 |       | 19358 |
|       | 19343 |       | 19335 |       | 19362 |
|       | 19344 | Кл.29 | 19336 | Кл.39 | 19342 |
|       | 19352 |       | 19362 |       | 19360 |
|       | 19324 |       | 19328 |       | 19361 |
|       | 19326 | Кл.30 | 19335 | Кл.41 | 19326 |
| Кл.9  | 19330 |       | 19336 |       | 19351 |
|       | 19363 |       | 19331 |       | 19360 |
|       | 19322 |       | 19332 | Кл.42 | 19355 |
|       | 19349 |       | 19333 |       | 19331 |
| Кл.11 | 19350 |       | 19334 |       | 19332 |
|       | 19351 |       | 19335 | Кл.43 | 19333 |
|       | 19358 |       | 19336 |       | 19334 |
|       | 19356 |       | 19359 |       | 19354 |
|       | 19326 |       | 19323 |       | 19357 |
| Кл.14 | 19356 | Кл.32 | 19325 | Кл.44 | 19355 |
|       | 19322 |       | 19326 |       |       |
| Кл.16 | 19356 |       | 19331 |       |       |
|       | 19322 |       |       |       |       |
| Кл.18 | 19356 | Кл.33 |       |       |       |
|       | 19322 |       |       |       |       |
| Кл.20 | 19356 | Кл.35 |       |       |       |
|       | 19322 |       |       |       |       |
| Кл.22 | 19356 | Кл.37 |       |       |       |
|       | 19322 |       |       |       |       |
| Кл.24 | 19356 | Кл.39 |       |       |       |
|       | 19322 |       |       |       |       |

# ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка  
(111) регистарски број  
(210) број на пријавата

| (732)                                                                                                                                | (210)                              | (111)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Amgen Inc. (State of Delaware)                                                                                                       | MK/T/ 2010/1464                    | 19327          |
| Cheminova A/S                                                                                                                        | MK/T/ 2010/1271                    | 19352          |
| EXPRESS, LLC. a Delaware limited liability company                                                                                   | MK/T/ 2011/193                     | 19324          |
| MN PHARMACEUTICALS                                                                                                                   | MK/T/ 2011/187<br>MK/T/ 2011/188   | 19344<br>19343 |
| NOVARTIS AG                                                                                                                          | MK/T/ 2011/194                     | 19330          |
| SANOFI- AVENTIS                                                                                                                      | MK/T/ 2010/1481                    | 19329          |
| Twofathers Limited                                                                                                                   | MK/T/ 2011/184                     | 19323          |
| YILDIZ HOLDING A.S.                                                                                                                  | MK/T/ 2011/183                     | 19328          |
| Агенција за привремено вработување ТРЕНКВАЛДЕР<br>ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ СКОПЈЕ                                                         | MK/T/ 2010/700                     | 19347          |
| АНГОР ДООЕЛ                                                                                                                          | MK/T/ 2009/962<br>MK/T/ 2009/963   | 19350<br>19349 |
| Д.П.П.У. Димима                                                                                                                      | MK/T/ 2011/315                     | 19356          |
| Друштво за маркетинг ИСИС ДТ ПРОПАГАНДА ДОО<br>увоз-извоз Скопје                                                                     | MK/T/ 2011/176                     | 19326          |
| Друштво за проиаводство услуги и трговија МБС<br>Македонски бизнис сервис дооел Скопје                                               | MK/T/ 2011/238                     | 19363          |
| Друштво за производство и трговија и услуги ДЕЦО<br>ДООЕЛ увоз-извоз Скопје                                                          | MK/T/ 2011/153                     | 19353          |
| Друштво за производство и трговија ФАСХИОН МОДА<br>ДОО Скопје                                                                        | MK/T/ 2011/171<br>MK/T/ 2011/172   | 19346<br>19345 |
| Друштво за производство на мелнички, пекарски и<br>слаткарски производи, промет на големо и мало и<br>увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје | MK/T/ 2010/1340<br>MK/T/ 2010/1341 | 19336<br>19335 |
| Друштво за производство, трговија и услуги ММ<br>ИНВЕСТМЕНТ ДОО Скопје                                                               | MK/T/ 2010/820                     | 19359          |

|                                                                                                                |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО</b>                                                            | МК/Т/ 2011/195  | 19337 |
|                                                                                                                | МК/Т/ 2011/196  | 19338 |
|                                                                                                                | МК/Т/ 2011/197  | 19339 |
|                                                                                                                | МК/Т/ 2011/198  | 19340 |
|                                                                                                                | МК/Т/ 2011/200  | 19341 |
|                                                                                                                | МК/Т/ 2011/174  | 19348 |
| <b>Друштво за угостителство, трговија и услуги СФ експорт импорт Даниел ДООЕЛ, Скопје, МК</b>                  | МК/Т/ 2009/1026 | 19354 |
| <b>Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје</b>                                                     | МК/Т/ 2010/1430 | 19358 |
| <b>Друштво за услуги, угостителство и трговија ОРАНГЕ ИНН ДОО СКОПЈЕ</b>                                       | МК/Т/ 2011/310  | 19357 |
| <b>ЕКОЦЕНТАР 97 ДООЕЛ Скопје</b>                                                                               | МК/Т/ 2011/191  | 19325 |
| <b>Заштитно друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ ПАНОРАМА Охрид</b>                                | МК/Т/ 2010/1078 | 19362 |
| <b>ИВАНА КНЕЖИЌ</b>                                                                                            | МК/Т/ 2010/1335 | 19322 |
| <b>Македонски Телеком А.Д.-Скопје</b>                                                                          | МК/Т/ 2010/1444 | 19342 |
| <b>МОНМАР ДОО</b>                                                                                              | МК/Т/ 2011/220  | 19361 |
| <b>ПЗУ „ДИЈАГНОСТИКА МИКРОЛАБ“</b>                                                                             | МК/Т/ 2010/1037 | 19355 |
| <b>Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ</b> | МК/Т/ 2011/179  | 19331 |
|                                                                                                                | МК/Т/ 2011/180  | 19332 |
|                                                                                                                | МК/Т/ 2011/181  | 19333 |
|                                                                                                                | МК/Т/ 2011/182  | 19334 |
| <b>Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М ДОО Скопје</b>                                                        | МК/Т/ 2010/860  | 19360 |
| <b>Фудбалска федерација на Македонија</b>                                                                      | МК/Т/ 2009/978  | 19351 |



## ПРОМЕНИ

(111) 3704

(732) Hornby Hobbies Limited

Westwood, Margate, Kent CT9 4JX, GB

(111) 1183

(732) LEK farmacevtska družba d.d.

Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI

(111) 4382

(732) Sanofi - Aventis

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(111) 1743

(732) John Dewar & Sons Limited

1700 London Road, Glasgow, Scotland, G32 8XR, GB

(111) 4471

(732) BEAM GLOBAL UK LIMITED

Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham, West Sussex, RH12 1ST,, GB

(111) 6447

(732) Sanofi - Aventis

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(111) 6448

(732) Sanofi - Aventis

174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(111) 6661

(732) SANOFI-AVENTIS

174, Aventis de France, 75013 Paris, FR

(111) 6784

(732) Друштво за електроника, дизајнирање и производство „МИКРОСАМ“ увоз-извоз Прилеп АД

ул. Крушевски пат бб, 7500 Прилеп, МК

(111) 4651

(732) VKR Holding A/S

Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK

(111) 4652

(732) VKR Holding A/S

Breeltevej 18 2970 Horsholm, DK

(111) 7448

(732) Ryder System, Inc. (Florida corporation)

11690 NW 105th Street, Miami, Florida 33178, US

(111) 8203

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) 9358

(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE, FR

(111) 9358

(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE, FR

(111) 9451

(732) Друштво за производство, посредување, промет и услуги НИК НОВА ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Атинска бр.12, Карпош, 1000 Скопје, МК

(111) 8131

(732) Друштво за Уметничка дејност

РУСТИКО Запре Запров ДООЕЛ Скопје

бул.Јане Сандански бр.86/4-15, Скопје, МК

(111) 10169

(732) Ticketmaster Corporation

8800 Sunset Boulevard, Suite 600, West Hollywood, California 90069, US

(111) 10321

(732) Grant Thornton International Limited

Regents Place, 7th Floor, 338 Euston Road, London, NW1 3BG, GB



(111) 10865

(732) Друштво за трговија на големо и мало  
**МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје**  
 ул.Индустриска бр.2, 1000 Скопје, Гази  
 Баба, МК

(111) 10867

(732) Друштво за трговија на големо и мало  
**МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје**  
 ул.Индустриска бр.2, 1000 Скопје, Гази  
 Баба, МК

(111) 10868

(732) Друштво за трговија на големо и мало  
**МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје**  
 ул.Индустриска бр.2, 1000 Скопје, Гази  
 Баба, МК

(111) 12524

(732) **Bacardi & Company Limited**  
 Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, LI

(111) 13061

(732) **Praktiker Deutschland GmbH**  
 Am Tannenwald 2, 66459, Kinkel, DE

(111) 13902

(732) **TRANE INTERNATIONAL INC.**  
 One Centennial Avenue, Piscataway, New  
 Jersey 08855, US

(111) 15539

(732) **Кајгана Медиа ДОО Скопје**  
 Бул. ЈНА бр.63-13, 1000 Скопје, МК

## ПРЕНОС

(111) 551

(732) **MEDA AB**  
 Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE

(111) 552

(732) **MEDA AB**  
 Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE

(111) 3581

(732) **SRI Sports Limited**  
 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku,  
 Kobe-shi, Hyogo, JP

(111) 663

(732) **Sulzer US Holding Inc.**  
 555 Fifth Avenue, 15-th Floor, New York, NY  
 10017, US

(111) 663

(732) **Sulzer US Holding Inc.**  
 555 Fifth Avenue, 15-th Floor, New York, NY  
 10017, US

(111) 663

(732) **Sulzer US Holding Inc.**  
 555 Fifth Avenue, 15-th Floor, New York, NY  
 10017, US

(111) 6307

(732) **Sulzer US Holding Inc.**  
 800 Koomey Road, Brookshire, Texas 774323,  
 US, US

(111) 6307

(732) **Sulzer US Holding Inc.**  
 800 Koomey Road, Brookshire, Texas 774323,  
 US, US

(111) 3615

(732) **Diageo Chateau & Estate Wines  
 Company**  
 240 Gateway Road West Napa, California  
 94558, US

(111) 3704

(732) **Hornby Hobbies Limited**

**Westwood, Margate, Kent CT9 4JX, GB**

(111) 4097

(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V.

Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen op Zoom, NL

(111) 3256

(732) MEDA AB

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE

(111) 1319

(732) MEDA AB

Pipers Vag 2A, Box 906 SE-170 09 Solna, SE

(111) 1855

(732) Bayer HealthCare LLC

100 Bayer Road Pittsburgh, Pennsylvania  
15205, US

(111) 4471

(732) BEAM GLOBAL UK LIMITED

Prewetts Mill, Worthing Road, Horsham, West  
Sussex, RH12 1ST,, GB

(111) 8203

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited  
Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) 8204

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited  
Currabinny, Carrigaline, county Cork, IE

(111) 8212

(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited  
Currabinny  
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IE

(111) 9358

(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE, FR

(111) 9358

(732) BELVEDERE

10 Avenue Charles Jaffelin 21200 BEAUNE, FR

(111) 9018

(732) Друштво за производство, трговија, и  
услуги МОНТ ДООЕЛ Скопје  
ул.Скупи бр.5А, 1000 Скопје, МК

(111) 9819

(732) Union Carbide Corporation

2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674,  
US

(111) 10321

(732) Grant Thornton International Limited  
Regents Place, 7th Floor, 338 Euston Road,  
London, NW1 3BG, GB

(111) 11313

(732) Друштво за трговија и услуги за  
медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ  
ДООЕЛ Скопје  
ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, МК

(111) 11313

(732) Друштво за трговија и услуги за  
медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ  
ДООЕЛ Скопје  
ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, МК

(111) 11698

(732) Друштво за трговија и услуги за  
медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ  
ДООЕЛ Скопје  
ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, МК

(111) 11698

(732) Друштво за трговија и услуги за  
медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ  
ДООЕЛ Скопје  
ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, МК

(111) 15654

(732) Carlson Hospitality Group, Inc.  
Carlson Parkway, P.O. Box 59159,  
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, US

(111) 15539

(732) Кајгана Медиа ДОО Скопје  
Бул. ЈНА бр.63-13, 1000 Скопје, МК



(111) 18731

(732) Друштво за трговија и услуги за  
медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ  
ДООЕЛ Скопје  
ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, МК

(732) Друштво за трговија и услуги за  
медицинска опрема СИСТИНА МЕДИКАЛ  
ДООЕЛ Скопје  
ул.Скупи бр. 5А, 1000 Скопје, МК

(111) 18995

## ПРОДОЛЖУВАЊА

| (111) | (186)      |
|-------|------------|
| 3155  | 05/09/2018 |
| 3361  | 22/11/2018 |
| 6326  | 15/04/2018 |
| 2948  | 15/04/2018 |
| 1535  | 27/05/2021 |
| 1564  | 21/03/2019 |
| 1183  | 05/01/2019 |
| 4164  | 16/01/2019 |
| 4165  | 21/03/2019 |
| 4166  | 16/10/2019 |
| 1633  | 15/03/2020 |
| 1743  | 15/06/2019 |
| 1855  | 26/01/2017 |
| 1376  | 29/11/2018 |
| 4651  | 21/03/2019 |
| 2365  | 21/12/2017 |
| 2367  | 05/09/2018 |
| 4717  | 01/11/2018 |
| 4824  | 20/03/2018 |
| 3307  | 25/12/2018 |
| 7448  | 14/11/2016 |
| 7439  | 04/03/2017 |
| 8203  | 09/03/2018 |
| 8204  | 09/03/2018 |
| 8212  | 11/03/2018 |
| 8570  | 05/06/2018 |
| 8126  | 19/06/2018 |
| 9161  | 07/07/2018 |
| 8603  | 27/07/2018 |

|       |            |
|-------|------------|
| 8643  | 12/08/2018 |
| 8417  | 28/08/2018 |
| 9263  | 04/09/2018 |
| 9266  | 09/09/2018 |
| 10136 | 25/09/2018 |
| 8326  | 13/10/2018 |
| 8325  | 13/10/2018 |
| 8595  | 24/11/2018 |
| 8594  | 24/11/2018 |
| 8610  | 24/11/2018 |
| 8609  | 24/11/2008 |
| 9474  | 09/12/2018 |
| 8688  | 11/12/2018 |
| 9586  | 16/12/2018 |
| 9446  | 30/12/2018 |
| 9451  | 15/03/2019 |
| 9018  | 18/11/2019 |
| 9016  | 18/11/2019 |
| 8131  | 14/06/2020 |
| 10169 | 18/10/2020 |
| 10210 | 25/10/2020 |
| 10321 | 15/02/2021 |
| 10351 | 30/03/2021 |
| 10543 | 14/05/2021 |
| 10865 | 29/10/2021 |
| 10867 | 29/10/2021 |
| 10868 | 29/10/2021 |

## СПОЈУВАЊЕ

(111) 663  
(732) Sulzer US Holding Inc.  
555 Fifth Avenue, 15-th Floor, New York, NY  
10017, US

(111) 6307  
(732) Sulzer US Holding Inc.

800 Koomey Road, Brookshire, Texas 774323,  
US, US

(111) 11151  
(732) Droga Kolinska, zivilska industrija d.d.  
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SI

## ПРЕСТАНОК

(111) 120  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 22/02/2003

(111) 3887  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 16/10/1999

(111) 3586  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 20/01/2004

(111) 2643  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 09/12/2007

(111) 2546  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 15/02/2009

(111) 2137  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 15/09/2006

(111) 1822  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 10/10/2010

(111) 3215  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 27/06/2008

(111) 6521  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 18/09/2005

(111) 6839  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 25/09/2005

(111) 6660  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 26/09/2015

(111) 2685  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 05/09/1998

(111) 7295  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 23/09/2006

(111) 7859  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 23/06/2007

(111) 7790  
Правото на трговската марка престанува да  
важи на: 02/10/2007

(111) 9582



Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/02/2008

(111) 8137

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/05/2008

(111) 9445

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/10/2008

(111) 9320

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/10/2008

(111) 9174

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/11/2008

(111) 8965

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/03/2009

(111) 8703

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/03/2009

(111) 8702

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/03/2009

(111) 8841

Правото на трговската марка престанува да важи на: 05/03/2009

(111) 8713

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/03/2009

(111) 9097

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/03/2009

(111) 9066

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/03/2009

(111) 9089

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/03/2009

(111) 9088

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/03/2009

(111) 9067

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/03/2009

(111) 9086

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2009

(111) 9590

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2009

(111) 9591

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/04/2009

(111) 9064

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/04/2009

(111) 8359

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/04/2009

(111) 8364

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/04/2009

(111) 8365

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/04/2009

(111) 8259

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/04/2009

(111) 8744

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/04/2009

---

(111) 8749

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2009

---

(111) 8864

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2009

---

(111) 8863

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2009

---

(111) 8862

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2009

---

(111) 8861

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2009

---

(111) 9014

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2009

---

(111) 9013

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2009

---

(111) 9012

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2009

---

(111) 9011

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/04/2009

---

(111) 8746

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/05/2009

---

(111) 8743

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/05/2009

---

(111) 8155

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/05/2009

---

(111) 8156

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/06/2009

---

(111) 8236

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/06/2009

---

(111) 8237

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/06/2009

---

(111) 8897

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/06/2009

---

(111) 8949

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/06/2009

---

(111) 8894

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/06/2009

---

(111) 9592

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/06/2009

---

(111) 8919

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/06/2009

---

(111) 8917

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/06/2009

---

(111) 8910

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/06/2009

---

(111) 8991

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/06/2009

---

(111) 8349

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/06/2009

(111) 8343

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/06/2009

(111) 8347

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/07/2009

(111) 8348

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/07/2009

(111) 8398

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/07/2009

(111) 8399

Правото на трговската марка престанува да важи на: 08/07/2009

(111) 8406

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/07/2009

(111) 8405

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/07/2009

(111) 8271

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/07/2009

(111) 8391

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/07/2009

(111) 9046

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/07/2009

(111) 9047

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/07/2009

(111) 8516

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/07/2009

(111) 9050

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/07/2009

(111) 8521

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/07/2009

(111) 7007

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/07/2009

(111) 8150

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/07/2009

(111) 8334

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/09/2009

(111) 9481

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/09/2009

(111) 8700

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/09/2009

(111) 8544

Правото на трговската марка престанува да важи на: 29/09/2009

(111) 9376

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/09/2009

(111) 7341

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/10/2009

(111) 7102

Правото на трговската марка престанува да важи на: 04/10/2009

(111) 9432

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/10/2009

(111) 8336

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/10/2009

(111) 8847

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/10/2009

(111) 8845

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/10/2009

(111) 8843

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/10/2009

(111) 9434

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2009

(111) 8948

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2009

(111) 8937

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2009

(111) 8886

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/10/2009

(111) 8986

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/10/2009

(111) 8939

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/10/2009

(111) 8921

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/10/2009

(111) 8995

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/10/2009

(111) 9002

Правото на трговската марка престанува да важи на: 20/10/2009

(111) 7120

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2009

(111) 8885

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2009

(111) 7117

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2009

(111) 8882

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2009

(111) 8883

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2009

(111) 8884

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/10/2009

(111) 8439

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/10/2009

(111) 8780

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/10/2009

(111) 8132

Правото на трговската марка престанува да важи на: 09/11/2009

---

(111) 9033

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2009

---

(111) 8985

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/11/2009

---

(111) 8938

Правото на трговската марка престанува да важи на: 11/11/2009

---

(111) 10097

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/11/2009

---

(111) 10098

Правото на трговската марка престанува да важи на: 12/11/2009

---

(111) 9527

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/11/2009

---

(111) 9469

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/11/2009

---

(111) 8514

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/11/2009

---

(111) 8369

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/11/2009

---

(111) 9017

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2009

---

(111) 9015

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2009

---

(111) 8797

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2009

---

(111) 8796

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2009

---

(111) 8795

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2009

---

(111) 8793

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2009

---

(111) 8794

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2009

---

(111) 8798

Правото на трговската марка престанува да важи на: 18/11/2009

---

(111) 8742

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

---

(111) 7190

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

---

(111) 7180

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

---

(111) 7192

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

---

(111) 8799

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

---

(111) 8800

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

---

(111) 8801

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

(111) 8802

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

(111) 7193

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/11/2009

(111) 8779

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/11/2009

(111) 8778

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/11/2009

(111) 8777

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/11/2009

(111) 8775

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/11/2009

(111) 8108

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/11/2009

(111) 8500

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/12/2009

(111) 8716

Правото на трговската марка престанува да важи на: 03/12/2009

(111) 9571

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/12/2009

(111) 9421

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/12/2009

(111) 8306

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/12/2009

(111) 8694

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2009

(111) 8695

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2009

(111) 9482

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2009

(111) 8856

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/12/2009

(111) 8969

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/12/2009

(111) 8245

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/12/2009

(111) 8246

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/12/2009

(111) 9187

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/12/2009

(111) 8900

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/12/2009

(111) 8879

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/12/2009

(111) 8519



Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/12/2009

(111) 8525

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/12/2009

(111) 8524

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/12/2009

(111) 8523

Правото на трговската марка престанува да важи на: 22/12/2009

(111) 8522

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/12/2009

(111) 7581

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/12/2009

(111) 8160

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/12/2009

(111) 8233

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/12/2009

(111) 8650

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/12/2009

(111) 8651

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/12/2009

(111) 9051

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9034

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9035

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9036

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9037

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9038

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9039

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9040

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9400

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9401

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9402

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9403

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/12/2009

(111) 9503

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/02/2010

(111) 9504

Правото на трговската марка престанува да важи на: 28/02/2010

---

(111) 9509

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/03/2010

---

(111) 10128

Правото на трговската марка престанува да важи на: 02/03/2010

---

(111) 9728

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/03/2010

---

(111) 9729

Правото на трговската марка престанува да важи на: 10/03/2010

---

(111) 9610

Правото на трговската марка престанува да важи на: 14/03/2010

---

(111) 9535

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/03/2010

---

(111) 9546

Правото на трговската марка престанува да важи на: 15/03/2010

---

(111) 9614

Правото на трговската марка престанува да важи на: 17/03/2010

---

(111) 9499

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2010

---

---

(111) 9512

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2010

---

(111) 9548

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2010

---

(111) 9550

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2010

---

(111) 9730

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/03/2010

---

(111) 9645

Правото на трговската марка престанува да важи на: 19/04/2010

---

(111) 9793

Правото на трговската марка престанува да важи на: 13/06/2010

---

(111) 9780

Правото на трговската марка престанува да важи на: 21/08/2010

---

(111) 9963

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/08/2010

---

## ИСПРАВКА

Во Гласник бр 6 од 2011 год. по грешка е објавено решение за огласување ништавност на решението за трговската марка ТМ 355/2009 (со регистарски бр. 16953)

# ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

## ВПИШАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.

бр.

**172. Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО**

**Куманово**

Србо Томовиќ 36/1-7,

1300 Куманово

Република Македонија

Тел. +389 72 259 599

e-mail: [Elena.bliznakovsa@msa-ipl](mailto:Elena.bliznakovsa@msa-ipl)

## ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

**111. Славица, ТРЧКОВА, адвокат**

ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 16/28

1000 Скопје

Република Македонија

Тел: . 389 075 423-877

факс: 389 02 3061-925

**113. Фани, МИХАЈЛОВСКА, адвокат**

ул. "Лермонтова" бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

Тел/факс: . 389 02 3129-072

моб: 389 070 244-828

**149. Даниела Настова Пиштолова, адвокат**

Ул. Георги Димитров бр. 54-2/20

1000 Скопје

Република Македонија

Тел./факс 389 2 2460771

e-mail: [nastova@yahoo.com](mailto:nastova@yahoo.com)

**150. Анастасија Христовска, адвокат**

Ул. 50 Дивизија бр.5а, 1000 Скопје  
Република Македонија  
Моб. 00 389 75 347 312  
Факс 00 389 3122 083  
е-mail: [anastazijah@gmail.com](mailto:anastazijah@gmail.com)

**167. Лазо Ѓорѓиевски, адвокат**

Ул. Даме Груев 3-А  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Моб. 389 75 278 299  
Факс 389 2 609 0356  
е-mail: [lazo.gjorgjievski@gmail.com](mailto:lazo.gjorgjievski@gmail.com)

**172. Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО  
Куманово**

Србо Томовиќ 36/1-7,  
1300 Куманово  
Република Македонија  
Тел. +389 72 259 599  
е-mail: [Elena.bliznakovsa@msa-ipl](mailto:Elena.bliznakovsa@msa-ipl)

# II ИЗВЕСТУВАЊА

## I

На 13 март 2012 година, *Владата на Република Тунисија* депонираше инструмент за пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот Договор кој се однесува на меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 02 јули 1999 (“Женевски Акт”).

Женевскиот Акт за територијата на Република Тунисија, ќе стапи во сила на 13 јуни 2012 година.

## II

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост-WIPO ги упатува своите COMPLIMENTS кон министерот за надворешни работи и ја има честа да објави за приемот на писмената нотификација доставена од страна на Владата на Обединетото кралство на велика Британија и Северна Ирска, на 21 март 2012 година, што се однесува на инструментот за ратификација на Сингапурскиот договор за трговски марки, прифатен од Сингапур на 27 март 2006 година.

## III

Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост ги упати своите COMPLIMENTS и честа што ја има за обраќањето на “Дваесеттата седница на Меѓувладината комисија за интелектуална сопственост и генетски ресурси, традиционално знаење и Фолклор” што се одржа во периодот од 14 - 22 март 2010 година.

За потсетување е дека Комисијата се согласи со првичниот нацрт извештај, а сите дополнителни промени во текстот, одлуки и писмени интервенции кои ќе бидат направени од страна на членовите на Комисијата понатаму ќе бидат проследени до Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост и ќе бидат внесени во нацрт извештајот.

Финалната верзија на нацрт-извештајот ќе биде донесена на Дваесет и втората седница на комисијата која треба да се одржи во периодот од 9 -13 јули 2012 година.

## IV

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост упати комплименти кон министерот за надворешни работи и го извести за приемот со датум 25 јануари 2012 на комуникацијата од страна на владата на Република Чиле која се однесува на стекнување на статусот меѓународна институција за депонирање на Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM), која содржи информација дека наведената институција е лоцирана на територија на Република Чиле и вклучува декларација на гаранции на ефектот дека институцијата е во согласност и ќе продолжи да биде усогласена со барањата кои се однесуваат на статусот на меѓународна институција за депонирање специфицирани во член 6(2) од Будимпештански договор за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 1980 година.

Врз основа на член 7 (2) (б), Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM) ќе се здобие со статусот на Меѓународна депозитна институција според Будимпештанскиот договор од 26 март 2012.

Неговата мисија се состои во придонес за зголемување на производството во националното земјоделство и рибарството, преку создавање, адаптација и трансфер на технологија, промоција и поддршка на развојот на индустриски процеси на конверзија и вклучување на додадена вредност кај земјоделските производи преку спроведување на истражување, студии или услуги и на тој начин се настојува во целина да се подобри квалитетот на животот на целокупната национална популација преку развој на акции насочени кон подобра употреба на природни и производствени ресурси во земјоделскиот сектор.

Преку централната програма на Управата за јавни биолошки ресурси (CRBP) и нејзината деловна единица, CChRGM, INIA управува со зачувување и користење на микробни генетските ресурси. Во моментот во CChRGM депонирани се повеќе од 2.150 депозити на микроорганизми кои одговараат на одделни збирки.

Тоа е прашање на огромно значење за Чиле да биде држава, во рамките на регионот, со високи стандарди на заштита и унапредување на правата на интелектуална сопственост како прв меѓународен депозитарен орган во Јужна Америка.